

МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

**XXXVI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА XLII МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА
И КУЛТУРА**

ЛИНГВИСТИКА


Охрид, 24-25 август 2009



Скопје, 2010



УНИВЕРЗИТЕТ
„СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“



УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МЕЂУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

За издавачот:
проф. д-р Велимир Стојковски, ректор на Универзитетот
„Св. Кирил и Методиј“ - Скопје

XXXVI Научна конференција
на МЕЃУНАРОДНИОТ СЕМИНАР
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

Редакциски одбор:
проф. д-р Максим Каран필овски
д-р Убавка Гајдова
Благица Велјановска

Јазична редакција:
м-р Лилјана Пандева

Компјутерска обработка: БороГрафика-Скопје

Печати: БороГрафика - Скопје

Тираж: 300 примероци

CIP - Каталогизација во публикација
Национална и универзитетска библиотека „Св. Климент Охридски“,
Скопје

811.163.3(062)

XXXVI Научна конференција - лингвистика : (Охрид, 24 - 25 VIII
2009). Скопје : Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Меѓународен
семинар за македонски јазик, литература и култура, 2010. - разл.
паг. ; 24 см

,„XXXVI Научна конференција - лингвистика : на XLII Меѓународен
семинар за македонски јазик, литература и култура“ -> во колофон. -
Фусноти кон текстот. - Библиографија кон повеќето трудови

ISBN 978-9989-43-274-3

а) Македонска книжевност - Собири
COBISS.MK-ID 82765066

УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“
МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА И КУЛТУРА

**XXXVI НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА
НА МЕЃУНАРОДЕН СЕМИНАР
ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, ЛИТЕРАТУРА
И КУЛТУРА**

(Охрид, 24-25 август 2009)

ЛИНГВИСТИКА



Скопје, 2010

THE UNIVERSITY OF TORONTO LIBRARIES
A THOROUGHLY REVISED AND ENLARGED EDITION

ANALYSTICA ARISTOTELIS
CATEGORIUM ET PREDICAMENTORUM
SCHOLIA ET COMMENTARII
AD TITULOS

EDITIONES ET TRADUCTIONES

ET INDEX

ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

ANNUAL REPORT OF THE
BUREAU OF INDIANS.

FOR THE FISCAL YEAR ENDING JUNE 30, 1887.

УДК 811.163.3'373.421
811.16'373.421

Даринка ГОРТАН – ПРЕМК

СИНОНИМИЈА И СИНОНИМИ У МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ И СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА УОПШТЕ

У раду се говори о апсолутним и релативним синонимима. Констатује се: прво, да апсолутне синониме не могу имати примарне речи у номинационим значењима, као ни секундарне настале граматичком деривацијом и, друго, да релативне синониме могу имати све лексеме у свим реализацијама.

Кључне речи: синонимија, апсолутни синоними, релативни синоними, примарне лексеме, секундарне лексеме, номинациона значења, секундарна значења, семантичка позиција, статус, ранг у лексичком систему.

Наместо увода. Када сам готово пре пола века дошла у Институт за српски језик САНУ и када сам почела да радим, боље рећи да учим да радим, на Речнику српскохрватског књижевног и народног језика САНУ, први наук који сам добила био је: речничка дефиниција састоји се из описног дела и синонимске групе речи. Велики сам наук запамтила¹. И веровала сам му. Веровала сам му све до првих озбиљнијих провера. Оне се донеле недоумице и сумње; нпр., основно значење лексеме *глава* дефинисано је само описним делом, синонима нема; исто је и са лексемом *врат*, опет синонима нема. Додуше, у дефиницијама секундарних значења има синониме. На питање - зашто је то тако – тада нисам знала одговор. Сада га знам и желим да га саопштим.

Да дефинишемо синонимију и синониме.

1. Синонимија је лексичка појава заснована на асоцијативном повезивању различитих лексема које именују исте или сличне семантичке

¹ О њему сам чак и писала: О семантичком садржају лексикографске дефиниције. Лексикографија и лексикологија, Зборник радова, Београд – Нови Сад 1982, 49-51; Синонимски низ у лексикографској дефиницији, Научни састанак слависта у Вукове дане, књ. 12/2, Београд 1982, 45-50.

садржаје², односно синонимија је лексички механизам повезивања синонима.

Даље. Синоними су лексеме које у своме семантичком садржају имају исту архисему (разуме се, и исту грамему) и бар једну исту сему или више истих сема. Прве су делимични, релативни синоними (нпр. *лице, њушка, фаџа и кашика, жлица*), друге су идентични, апсолутни синоними; они у своме садржају, поред исте архисеме и великог броја истих сема, имају исту експресивну и употребну вредност, а у лексичком систему заузимају исто место, имају исти ранг (нпр. *Домовина, отаџбина и кућа, дом*, бар што се одређених социолеката тиче)³.

Нашем одређивању синонима као самосталних лексичких јединица у основи је анализа њихових семантичких садржаја и идентификација несамосталних семантичких елемената у њима (архисема и сема). Лексичко слагање и заменљивост⁴ као параметре за одређивање синонима узимамо као помоћно средство, а не основно зато што лексичко слагање разумемо као последицу компатибилности двају семантичких садржаја (придев *хладан* у значењу *који је ниске температуре* компатибилан је са речју *јело*, али не у истом значењу и са речју *дочек*) и зато што заменљивост схватамо као компатибилност двеју лексема, или више њих, са ширим текстом.

2. Ово о синонимима што се семантичког садржаја тиче. Међутим, за одређивање синонима, како ми видимо, потребно је још нешто. То нешто је утврђивање позиције, ранга који свака од посматраних лексема заузима у лексичком систему. А позиција у лексичком систему детерминисана је творбеним типом лексеме, типом значења и местом његове реализације.

3. Да кажемо шта су примарне, а шта секундарне лексеме, шта су примарна, а шта секундарна значења. Према творбеном типу лексеме делимо на просте, основне или примарне и изведене или секундарне (о сложеницама нећемо говорити). Подсетимо се: примарне су речи оне код којих је однос знака према референту, према означеном, директан; секундарне су речи оне код којих је однос знака према референту индиректан, посредан, а посредници су у том односу два апстрактна, неконкретизована референта - референцијално значење творбене основе и значење творбеног форманта; прве су једнореферентне, а друге су двореферентне, изузев речи субјективне оцене и мотивационих речи,

² Изгледа да се овај систем веома рано усваја, или почиње да усваја; и дете од 3-4 године када чоколадом служи своје вршићаке, своје родитеље, уопште себи близке, рећи ће „узми“, а када служи старије госте у кући, рећи ће „изволи“.

³ Исп. преглед различитих схватања синонимије, нпр., у раду Ј. Матијашевић, О синонимији и синонимима, Лексикологија и лексикографија, Зборник реферата, Београд-Нови Сад 1982 1982, 115-130.

⁴ Лексичко слагање и заменљивост веома се често (нарочито у новије време) узимају као основни критерији за одређивање синонимичности лексичких јединица.

које, иако су секундарне, нису двореферентне. Даље, једнореферентност и двореферентност има за последицу унеколико различит семантички садржај једних и других речи; семантички садржај једнореферентних речи богатији је семама, те су и њихове полисемантичке структуре развијеније.

4. А сад нешто о типу значења, о типу семантичке реализације. По типу значење може бити основно, примарно и секундарно. У основним значењима однос номинационе јединице и онога што јој је у семантичком садржају директан је (оваква се значења зову номинациона); у секундарним значењима однос номинационе јединице према ономе што јој је у семантичком садржају индиректан је, а посредници су у томе односу елементи основног значења (или кога другог примарног за посматрано) који су мотивациони фокуси за развитак овог новог секундарног значења. Нпр., за секундарно значење лексеме *глава* – *заобљени, задебљани, проширени део предмета* (глава клина, глава бедрене кости) посредници су семе *округласт, проширени и крајњи, горњи* из основног значења.

5. Основна и секундарна значења разликују се и по семантичкој позицији као месту своје реализације; основна се реализују у слободној семантичкој позицији, слободној и што се лексичког слагања и што се синтаксичке функције тиче, а секундарна се реализују у, више или мање, одређеној позицији, односно у позицији са семантичким и синтаксичким детерминатором. Нпр., наведено секундарно значење лексеме *глава* може се реализовати само у контексту у коме бар једна од лексема упућује на појам који се секундарно номинира *глава*, тј. Значење које се реализује у синтагми *глава клина*, не може се реализовати ван те синтагме (нпр. не може се реализовати у реченици ‘*глава се сломила*’).

6. *Синоними и речници.* Анализирали смо грађу из великих дескриптивних речника словенских, као и неких европских језика, пре свега из великог српског и великог македонског речника⁵ и дошли смо до одређених закључака, који преведени са лексикографског на лексиколошки ниво доводе до следећих трију поставки; могли бисмо рећи и до следећих трију тврдњи.

7. *Прва се поставка односи на номинациона значења и апсолутну синонимију.* У основним, номинационим значењима примарне лексеме не ступају у синонимске односе. Тако апсолутне, идентичне синониме у номинационим значењима немају просте, основне (једнореферентне) речи, као с *глава, нога, језик, бол, земља, дрво*, као и, разуме се, одговарајуће речи у македонском, руском, или било коме другом словенском језику. Случајеви апсолутног синонимског односа *кућа – дом* у

⁵ Толковен речник на македонскиот јазик и Речник српскохрватског књижевног и народног језика САНУ.

српском, или кука – дом у македонском, настали су као последица, неочекивана и непредвидива, неких семантичких процеса везаних за појединачне речи, а не као резултат, могући и предвидив, каквог општег процеса у лексичком систему. Ово, свакако, не значи да ове лексеме у номинационим значењима не могу имати делимичне, релативне синониме; оне могу бити чланови синонимских редова и оне у њима заузимају увек место доминантне (сви други чланови су у маркираној, нижој лексичкој позицији): *глава, тиква, тинтара*.

Једнореферентне секундарне речи, као зубић, професорка, такође, у основним значењима немају синониме; случајеве као зубић - зупчић и професорка - професорица сматрамо дублетима, а не синонимима⁶.

8. Апсолутне синониме немају ни двореферентни деривати који у своме семантичком садржају имају готово целокупан семантички садржај речи која им је у творбеној основи, као извиђач, млекар, четкар, лепота, гладан, сестрин, школски; код ових је деривата деривација више граматичка него семантичка. Случајеви типа зубар - дентист, одредити - детерминисати резултат су индивидуалног, а не општег процеса - преласка једног термина или једне позајмљенице из специјалног у општи лексички фонд.

9. Друга се поставка односи на секундарна значења и апсолутну синонимију. У секундарним значењима готово све лексеме, и основне, примарне и изведене, секундарне, могу ступати у апсолутне синонимске односе⁷. Нпр. лексема мутити у једној секундарној реализацији остварује садржај *тајно радити што недозвољено, мућкати; тајно смерати, ковати, сновати; тајним радом штетити некоме, роварити*, и у том значењу она је апсолутно синонимична с глаголима ковати, сновати, роварити, који су, такође, реализовани секундарно. Апсолутност ове синонимичности није само у идентичности семантичких садржаја већ и у идентичности експресивне маркираности негативним односом лица које говори према семантичком садржају, у идентичности употребне сфере, тј. у везаности ових реализација за говорни језик исте говорне средине, као и у идентичности статуса, ранга ових лексема у

⁶ Напомињемо да се овакви случајеви називају и граматичким синонимима.

⁷ Два су случаја, колико засад видимо, кад лексеме у секундарним семантичким реализацијама не успостављају односе апсолутне синонимије. Први је код секундарних реализација добијених тзв. регуларном полисемијом: *насељени пункт → људи који у њему живе, посуда → количина која стаје у такву посуду*; ово је и разумљиво с обзиром на то да је семески састав овако добијеног секундарног садржаја готово исти као и основног, па кад у основном лексема нема апсолутни синоним, нема га ни у овако добијеном секундарном. Други је код деривата добијених понављањем истог творбеног модела (тип *бјелка*) или код деривата добијених варирањем два хомоформна творбена модела (тип *звđнđар*); и ово је разумљиво јер су јединице оваквих полисемантичких структура по свему (по настанку, садржају, по начину реализације) једнаке основним семантичким реализацијама.

лексичком систему. Исп. пример: *Лако ћемо ми накрај с младићима ... главно је да нам више разни Павловићи не муте по вароши* (Б. Ђопић); овде се у функцији семантичког детерминатора лексеме *мутити* јавља одредба *по вароши*, мада у истој функцији садјествују и друге лексеме у контексту, а функцију синтаксичког детерминатора представља факултативност, необавезност исказивања објекта (иста је семантичка позиција потребна и за овакву реализацију глагола *роварити*, а слична за глаголе *ковати, сновати*).

Или – лексеме звено, кошара, корпа у једној од својих секундарних реализација имају исти семантички садржај *заштитни део за руку на флорету или мачу*, тј. ступају у однос апсолутне синонимије – А за остваривање овога садржаја свима трима лексемама услов је семантичка позиција са семантичким и синтаксичким детерминатором *мач, сабља, флорет* (сабља са звоном од плеха). Или – лексеме *венац* и *ланец* имају секундарни семантички садржај *низ међусобно повезаних планинских висова*, који остварују у позицијама са истим детерминативима *планински, планина, гора* (планински венац, ланац високих гора).

Или – лексеме *нос* и *кљун* секундарно реализују садржај *заоштрени крај предњег дела чамца, брода и др. пловних објеката, прамац*. И оне су у овоме секундарном значењу апсолутно синонимичне: исти им је семантички садржај, иста им је прагматична вредност и иста им је несамостална семантичка позиција. И даље. Ове лексеме у овоме значењу ступају у синонимски однос са речју *прамац*, али сада је то однос релативне синонимије. Релативност тог односа је у неједнакој семантикој позицији у којој ове лексеме реализују своје садржаје. Наиме, за лексему *прамац* ово је номинационо значење и оно се реализује само уз речи *брод, чамац* и сл. Неједнака семантичка позиција има за последицу непотпуну могућност заменивости лексема у тексту. Исп. пример: *Чујем да Дунавом плове мине. Опасно је прамацем налетети на мину;* у њему се реч *прамац* не може заменити речима *нос* и *кљун*, већ само синтагмама *нос чамца, кљун брода*.

10. Ова везаност реализације секундарних значења за неслободну семантичку позицију значи и обавезну везаност апсолутне синонимије на нивоу секундарних значења за неслободну семантичку позицију. Из овога је разлог оправдано разликовање апсолутне синонимије на нивоу номинационих значења од оне на нивоу секундарних; прву бисмо назвали номинационом апсолутном синонимијом, другу секундарном апсолутном синонимијом.

11. *Трећа се поставка односи на релативну синонимију.* У релативне синонимске односе могу ступати све лексеме у свим реализацијама. А релативност тог односа може бити било у делимичној идентичности семантичких садржаја (као у синонимском реду *топао - врућ - врео*),

било у разлици у погледу немаркираности/маркираности експресивне и употребне вредности (као и реду *лице - фаџа - њушка* или у паровима *кашика - жлица, прозор - пенџер*), било у разлици позиција потребних за реализацију (као у односу лексема *нос* и *кљун* према лексеми *прамаџ*), било у релативности свих ових елемената.

12. На основу обрада бројних полисемантичких структура појединих лексема у великом описним речницима рекло би се да је успостављање синонимског односа једне лексеме у секундарној реализацији према другој у основној веома често, заправо то су најчешћи случајеви релативне синонимије. И то је нормално и очекивано јер секундарна номинација није само у именовању новога појма већ, и чешће од тога у давању другога, секундарног имена већ именованом појму.

13. Из ових поставки следи закључак: лексичка синонимија је секундарна појава настала, регуларно и пре свега, у процесу полисемије и једнога типа деривације односно у процесу секундарне номинације⁸; примарне лексеме у номинационим значењима не могу ступати у односе апсолутне синонимије; у односе апсолутне синонимије не могу ступати ни деривати код којих имамо више граматичку него семантичку деривацију; примарне лексеме у секундарним значењима, као и секундарне лексеме уопште могу ступати у апсолутне синонимске односе, али оне на секундарном нивоу, оне који су обележени маркираном позицијом реализације; у релативне синонимске односе могу ступати све лексеме у свим реализацијама.⁹

⁸ Ова се тврђња на најбољи начин може проверити (и већ је много пута проверавана) анализом деривационих гнезда; в. Семантичко-деривациони речник, Свеска 1: *Човек и делови тела*, Нови Сад 2003, 3-373. и Свеска 2: *Човек – унутрашњи органи и ткива, психофизиолошка стања и радње, психофизичке собине, средство*, Нови Сад 2006, 3-774.

⁹ В. више о синонимији и лексичком систему: Ю.Д. Апресян, Избранные труды, том 2, Москва 1995, 226. и даље; Д. Гортан-Премк, Полисемија и организација лексичког система у српском језику, Београд 1997, Полисемија и синонимија 140-145; Д. Шипка, Основи лексикологије и сродних дисциплина, Нови Сад, 1998, 44-47; В. Тафра, Od riječi do tječnika, Zagreb 2005, Bliskoznačni odnosi u leksikonu, 213-226; Р. Драгићевић, Лексикологија српског језика, Београд 2007, 244-264.

Димитар ПАНДЕВ

СИНОНИМИЈАТА КАКО ПРИСТАП, КАКО ПРЕСТАП, КАКО ПРЕМИН

Синонимијата, бездруго, подразбира стил, а стилот, секако подразбира избор. Изборот, пак, подразбира варијантност.

Всушност, пристапувајќи ѝ на оваа тема, јас бев поставен пред две можности, или да претставам две теми кои би ги насловил

1. Синонимијата како пристап, како престап, како премин
2. Синонимијата како фигура, како троп, како стилска постапка




Првата ја осмислевам како историскојазична, а втората како поетично-реторичка, иако меѓу двете теми постои поврзаност, која особено доаѓа до израз ако предмет на интерес се исти текстови.

Во таа смисла, интересот го насочувам кон два репрезентативни автора од македонскиот 19 век, Кирил Пејчиновиќ и Константин Миладинов, и кон една реторичка форма: обраќањето, како и кон еден стих од фолклорното богатство на македонскиот 19 век, со истата реторичка форма, и еден стих од Кочо Рацин што се надоврзува, по значење, на иста или на соодветна народнојазична реторичка форма, да не речам, дава реплика, без малку по половина век, или, пак, да бидам попрецизен: констатација. Истите примери, можеме да ги варираме, вдолж и вшир, би рекле временски и територијално, упатувајќи на форми од минатото и на дијалектни форми (под дијалектни форми, подразбирааме не само територијални туку и социјални).

Неслучајно го употребувам зборот *варираме*. Имаме предвид една друга, чисто теориска, тема, имено, кога варијантноста на текстот станува синонимност (Спореди исто: Пандев, Д., *Синони-*

мијаќи во македонскиот јазик, во: Годишен зборник на Филолошкиот факултет, Скопје, 1992/1993).

Имено, го имам предвид преминот од филологија во лингвистика:



Имајќи го овој премин ја имаме предвид, пред сè, Сосирората лингвистика, и имаме предвид дека тој премин е револуционерен. Притоа, заклучуваме, филологијата оперира со дублети, со дублетни зборови што се јавуваат на исто место во ист текст но на различен простор и во различно време; општата лингвистика оперира со синонимија, но ја проучува, како и сè друго, најпрво релацијски, а потоа функционално.

Овој премин не е револуционерен, ако ја имаме предвид експресивната стилистика, онаа што тргнува по Карл Фослер и која не прифаќа синонимија. Имено, според Фослер, нема синоними во еден и ист јазик. Всушност, експресивната стилистика не дава можност стилот да се разгледува како избор на синоним, туку како веќе извршен избор.

Она што нас нè заинтригира е фактот дека Фослер е следбеник на Хugo Шухард (од аспект на современиот јазик од последните педесетина години, би го нарекле – дисидент од младограматичарскиот правец), и веднаш би го цитирале Шухард: „Нека си спомене читателот за исклучителното богатство на синоними меѓу називите на растенија – и тој без мака ќе се убеди дека во еден случај решавачка улога ѝ припаѓа на споредбата со другите растенија, во друг случај – прифаќањето на убавината, во третиот – на

корисноста, во четвртиот – на суверието итн“. (цитирано според: Хроленко, А. Т., Бондалетов В. Д., Теория языка, Флинта, Наука, Москва, 2004, с. 58). Ако го читаме Шухард како што се читаат дисидентите, ќе заклучиме, во јазикот постои бесконечна синонимија. Но, првиот негов читач, Фослер, бездруго или не го читал (не е сè за читање), или не сакал да го прочита, или во занес на бришење на сè позитивистичко, го избришал и она што не е – позитивистичко. А најпозитивистичка, бездруго е, биографијата на писателот. Во тој контекст, и биографијата може различно да се чита.

Значи, не само позитивистички.

Сепак, Фослер, е прецизен кога во игнорирањето на синонимијата, па надополнува: Колку индивидуи, толку стилови. (Под индивидуи читаме писатели или автори, зашто Фослер се интересира само или пред сè, за нив.).

Ако го интерпретираме сега Фослер доагаме до бесконечно стилови зад кои стои бесконечната синонимија препознаена од Шухард, но и го имаме пред нас македонскиот 19 век.

Примерот од Пејчиновиќ што нè интересира во оваа пригода гласи:

Видиште Благословени Христијани како нас Бог викаш чеда, џошаш сме чеда; зашто и мие го викаме Ѓайко, ама и џоа викање сам Христос Бог научи нас, иже еси на небесех. Оче наш ќе рече Ѓайко наши, зашто не научи да речемо Ѓайко мој, џака Ѓайко наши и ми џака го викамо.

Пејчиновиќ извршил избор. Се одлучил за татко, но се одлучил релацијски, пристапил од себеси и од својата општествена заедница во која се употребува зборот Ѓайко. Одбира релацијски и дејствува убедливо. Притоа, отстапува не само од сета црковенска писменост, од времето на Мариинското и Зографското евангелие, во кое пишува и *ѓлагола авва ойъцъ*, туку и од сета рускословенска печатена книга, не оче наши, не ойтче наши, туку Ѓайко наши. Врши престап пред сета традиција и ракописна и печатена, и врши премин од еден период во друг, од црковнословенски во народнојазичен. (Спореди исто: Пандев, Д., *Синонимијата во македонскиот народен јазик*, во зб. Македонскиот јазик во 19 век, Филолошки факултет, Скопје, 1994; Пандев, Д., *Вовед во македонистичката*, Македонска реч, Скопје 2009).

Ова Ѓайко, меѓу другите, го прифатил и Димитар Миладинов во неговата верзија на молитвата *Тайко наши* и во таа верзија се среќава во повеќе преписи во македонскиот 19 век. Сп. *Тайко наши, ишо си на небеси, нека се освейши имейшо џвое...* (окридски запис на молитвата од втората половина на 19 век). (цитирано според: Бојковска, С., Минова-Гуркова, Л., Пандев, Д.,

Цветковски, Ж., *Ойцина граматика на македонскиот јазик*, Просветно дело, Скопје 2008, с. 90)

Тој избор на синоними особено доаѓа до израз и во песната *Голапче* од Константин Миладинов. Во првата строфа ги имаме народните обраќања: *убаво, мило, добро*, а во вториот функционира обраќањето: *мило*. Би прецизирале: најнародното и сè уште, би рекле, релативски најсоодветното и најфункционалното. Спореди:

ГОЛАПЧЕ

Голапче мало хубаво, голапче златокрилесто,
Кога ти дојде при мене? и кога вчасот побегна?-
Ушче ја глас ти не слушнаф: ушче те харно не видоф,
Дан ми се, мило, најтути? Дан ми се, добро, насрди?
Зашч не ти хубост пофалиф, зашч не ти крилја
помазниф?

Ела ми, мило, ела ми, ела ми сега при мене,
Ја ке ти хубост пофалам, ја ке ти крилја помазнам,
Ја ке те тебе назобим се со дробнаго бисера,
Ја ке те чува секога, мое ми мило, в пазува.

Со овој пример, всушност, навлегуваме во втората тема: Синонимијата како фигура, како метафора, како стилска постапка.

Притоа, ни се отвораат цела лепеза на стилски фигури и стилски изразни средства, кои се среќаваат и во други песни на К. Миладинов. Во тој контекст ќе ги споменеме песните *Не – не йијан*: *Ми велей онје – ми велей – усии йогани* (спореди: *немојије, усии йогани*) и *Шуйелька*, каде што го следиме односот *йиска – свирка – шуйелька*, со синонимија би рекле, вградена во градација.

Но овде ни се отвораат редица прашања, како што се:

- синонимијата и погледот на светот или синонимијата во јазичната карта на светот;
- синонимијата како функционална особеност на јазикот (отворање релација меѓу два јазични знаци);
- синонимијата како прагматична особеност на текстот;
- синонимијата како социолингвистичка особеност на создавачот на текстот (корпоративна функција).

Имајќи ги предвид можните одговори на овие прашања, упатуваме:

- Поп што не е поп или е повеќе од поп (Пејчиновиќ). Самите напишал или некој му допишал. За нас е најважно дека се одлучил за *шапка*.

- Пијаница што не е пијаница (Миладинов). За нас е важно што вклучува покрај хипербola и еуфемизам (*и си се мало нацицах*). Значи, виното се *цица*.

Да заклучиме, во сопствената литота, и Пејчиновиќ и Миладинов, направиле повеќе од другите.

Строгоста на народниот пејач, надополнета со повеќе изразни стилски фигури и други јазични средства (еуфемизми) среќаваме во примерот:

Хај ви' калфи, бре шегрти (народна песна)

(Значи, калфите станале шегрти! Кое ли е тоа време, би се запрашале, независно од вградената иронија?)

Да го споредиме овој стих од народната песна запишана од К. Шапкарев со стихот

Мајстор бев и уstabаша

мајстор бев – станав чираче: (К. Рацин На Струга дуќан да имам)

Го имаме градацискиот однос шегрт/чирак (зборови со исто значење) – калфа – мајстор – уstabаша.

Овие примери од современ аспект би ги толкувале ‘има школа – нема школа, има власт – нема власт’, вкрстено: ‘има школа – нема власт’, или ‘нема школа – има власт’, а се работи за истиот или за истите. Бездруго, се работи за вградена метонимија во метафора. Но така не функционира само јазикот туку и светот, и што е уште поважно, погледот на светот, или јазичната карта на светот.

Симона ГРУЕВСКА-МАЦОСКА

ЗА НЕКОИ ПРОБЛЕМИ НА ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА

Лексичката синонимија како јазична појава, по својата природа, отвора низа дилеми при нејзиното истражување. Почнувајќи од нејзината дефиниција, којашто се одликува со низа различни сфаќања и различни пристапи, па сè до признавањето на нејзиното постоење воопшто во јазикот. Основниот проблем којшто мора да биде решен и од чиешто решавање зависи севкупното истражување е дефиницијата на синонимите. Синонимите треба да се сфатат како зборови еднакви по своето значење, а не близки или слични. Бидејќи доколку се близки или слични по значењето, односот меѓу нив нема да биде синонимија, туку некој друг вид однос, како на пример аналогија.

Покрај дефиницијата на синонимите, уште едно прашање се отвора на почетокот на разгледувањето на синонимите, а е тесно сврзано со дефиницијата. Тоа е прашањето за критериумите според кои ќе утврдуваме дали определени зборови се синоними и за каков вид синонимија станува збор. Во лингвистиката традиционално се среќаваат повеќе критериуми за синонимија со чие истражување темелно се зафатил Бережан¹, кој дава критички осврт на нив. Некои од нив се:

1. Близост на значењата;
2. Еднаквост на поимите;
3. Заемна заменливост;
4. Еднаквост на номинацијата;
5. Совпаѓање на врската;
6. Еднаков превод на семантички јазик.

Првите три критериуми најчесто се среќаваат во лингвистичката литература, четвртиот се среќава кај Пернишка², петтиот

¹ Бережан, С.Г.: Семантическая эквивалентность лексических единиц. 1973: 34-60.

² Пернишка, Е: Относно същността синонимичности взаимоотношения. 1966: 131-132.

кај Звегинцев³, шестиот кај Апресјан⁴, а се среќаваат и други критериуми, како, на пример, идентичност на формулите за дистрибуција⁵, предметно - поимска врска⁶ и др.

Како што споменав уште на почетокот, ако се дефинираат синонимите како зборови близки по значење, тогаш близоста на значењата ќе се земе како појдовен критериум за утврдување на синонимноста на зборовите. Така, на теоретски план, но и на практичен, може да дојде до неограничено ширење на синонимските низи и вклучување на редица зборови во нив коишто меѓусебно не се синоними, како што е случај во некои речници на синоними.

Вториот критериум - еднаквост на поимите, исто така, не може да се земе за прифатлив. Неманежина⁷ смета дека кога суштествените признаци на појавата се еднакви, тогаш зборовите изразуваат еден поим и се синоними и обратно, кога суштествените признаци на појавата се различни, тогаш зборовите изразуваат различни поими и не се синоними. Но, примената на принципот на еднаквост на значењата се усложнува бидејќи не постои таков водич со кој точно би се определило кој поим го изразува дадениот збор. Тоа би било оставено на истражувачот и резултатот би можел да биде приближен и произволен⁸. Според тоа, би можело да се заклучи дека при примената на овој критериум се користат логички, а не лингвистички фактори. Истото се однесува и на критериумот за предметно-поимска врска.

Третиот традиционален критериум коишто се однесува на заемната заменливост често се среќава во научната литература. С.Улман⁹ дури така и ги дефинира синонимите, односно синонимите се зборови Идентични по значењето и заемно заменливи во сите контексти. Но, таква ситуација на целосна заменливост во сите контексти во јазикот не постои. Може да се случи еднозначен збор да се замени со повеќезначен збор, но не и обратно. Апресјан¹⁰ критериумот за заемна заменливост го дели на две варијанти: силна и слаба. Силна варијанта е кога зборовите може да се заменуваат во сите контексти, но овој критериум не може да го помине ниту една двојка зборови што обично се нарекуваат синоними.

3 Звегинцев, В.А.: Замечания о лексической синонимии. 1963: 137.

4 Апресјан, Дистрибутивний анализ значений и структурные семантические поля. 1962: 58.

5 Апресјан, А.Д.: Синоними® и синоними, 1969: 70.

6 Евгеньева, А.П.: Основные вопросы лексической синонимики. 1966: 29.

7 Неманежина, Л.П.: Тожество понятия как основа синонимических отношений. 1966: 187-190.

8 Береговская, Об определении и классификации синонимов, 1962: 174-175.

9 Ullman,S.: Words and their use. 1951 : 46.

10 Апресјан, Ю.Д.: Лексическая семантика. 1974: 218-220.

Како пореалистична се покажала слабата варијанта, односно кога зборовите се заменуваат во некои контексти или во некои типови контексти. Но, според ова, заемната заменливост не е задолжителен критериум за утврдување на синонимијата.

Совпаѓањето на зборовите по номинацијата како основа за синонимност како критериум го среќаваме кај Пернишка, но и овој критериум, како и претходните, е прилично општ и неопределен. Според него, разните именувања на актот на зборување, како на пример: зборува, говори, вели, ломоиши, треска, дрдори итн. се синоними, но при ова редење на синонимите не се земени нивните семантички разлики, бидејќи ломоиши, дрдори и треска не означуваат само зборување туку зборување глупости, па според тоа тие не се вистински синоними. Ваквото претставување на синонимите се среќава и во бугарските речници на синоними, особено во тој на Л.Нанов (1968)¹¹, со што синонимските редови непотребно се шират и содржат дури и зборови кои не се синонимни со останатите зборови од низата. Но, подоцна, Пернишка¹² го допрецизира своето гледиште, па вели дека лексичките синоними се зборови и изрази еднакви на зборови (фразеологизми, сложени зборови и термини) кои: 1. припаѓаат на иста зборовна група; 2. утврдени се во општонародниот јазик во определен период; 3. се совпаѓаат во различен степен во едно, во неколку или во сите свои значења во зависност од нивниот карактер: целосно кај предметните значења, а делумно или во значителен степен кај значењата на признаките (апстрактна лексика за којашто е карактеристично само сигнификативното значење). Така се добива основа за неутрализирање на разликите и за користење на зборовите за именување на еден признак, појава, состојба итн. Ова по-тесно сфаќање на синонимијата дава можност да се создаваат речници на синоними при чија изработка како основа би служеле толковните речници.

Критериумот за совпаѓање на врската, заедно со оној за заменливост може да служи само како дополнителен критериум за проверка на синонимноста, а не како основен, бидејќи еднаква врска можат да имаат различни зборовни групи: 1. што означуваат родово-видови поими (*ружа, цвеке, расцветение*); 2. што означуваат споредбени или аналошки поими (*расскажувач, роман-сюер*); 3. што се однесуваат на една иста лексичко-семантичка или тематска група (на пр. глаголи на движење, глаголи на зборување

¹¹ Иако и Пернишка го критикува неговиот речник дека содржи премногу проширени синонимски редови; *Лексикалните синоними в художествения стил*. 1989: 13.

¹² Пернишка, Е.: *Лексикалните синоними в художествения стил*. 1989: 13.

итн.)¹³. Според тоа, овој критериум може да се користи за утврдување на формалните признаци за идентичност на синтагматските својства на определени зборови, односно за утврдување на идентичноста на формулатите за дистрибуција на одделни значења на два или повеќе различни зборови.

Употребата на еднаквиот превод на семантички јазик исто така претставува формален критериум за утврдување на синонимноста. За употреба на овој критериум треба да се создаде инструмент за опис, односно метајазик, што претставува многу тешка задача и досега не е во потполност остварена.

Како што може да се види, сите досега споменати критериуми за утврдување на синонимноста се прилично неопределени и не даваат можност за прецизно определување на реалните синоними во јазикот. Принципот на семантичка еднаквост претставува добар критериум за утврдување на синонимите, а некои истражувачи¹⁴ го допрецизирале овој критериум така што да не се сопоставуваат зборовите во целост, туку во одделните лексички значења. Според тоа, доколку два или повеќе зборови се еднакви барем во едно од нивните лексички значења, тие се синоними.

Зборовите можат да се сопоставуваат по својот формален структурен пристап, како на пример, звуковиот состав, морфолошката и зборообразувачката структура и со тоа да не се помалку синоними. Исто така, можат да се сопоставуваат и по етимолошката, територијалната и социјално-дијалектната припадност, како и по функционалниот признак (на пример, припадноста на синонимите кон различни функционални стилови, нивната различна временска определеност, неутралност наспрема сликовитост, неутралност наспрема емоционална обоеност). Сите овие признания се ирелевантни во однос на синонимите, а единствен релевантен признак се нивните лексички и граматички значења¹⁵.

Според Звегинцев¹⁶ и Смирницки¹⁷, лексичкото значење е сложено според своето образување и се расчленува на составни елементи. Тие помали значенски единици се основни единици на семантичко ниво на јазикот, за кои Звегинцев го предлага терминот лексичко-семантички варијанти. Секупноста на таквите варијанти го сочинуваат лексичкото значење на многузначните зборови. Овој термин го прифаќа и Бережан и врз таа основа ја прави анализата според која ако еден збор А од речничкиот состав на кој

13 сп. Гречко, В.А.: *О некоторых источниках лексической синонимики*. 1966: 17.

14 А.Д.Григорјева, В.М.Григорјан, Е.М.Береговскаја и др.

15 Бережан, 1974: 45.

16 Об основной и предельной единице семасиологического уровня языка, 1960: 803-809; Семасиология, 1957: 125-126.

17 А.И.Смирницкий, К вопросу о слове (проблемы „тождества слова“), 1954.

било јазик е синонимен на зборот Б, тогаш од севкупноста на лексичко-семантичките варијанти кои ги содржи Б барем една соодветствува на значењето на А. Тоа совпаѓање на лексичко-семантичките варијанти е „существен, идентификувачки и релевантен признак на синонимијата“¹⁸. За ова практично да се реализира, доволно е да се употреби толковен речник во кој вообичаено е дадена целосната структура на полисемичните зборови, што претставува сигурен извор на информации.

Утврдувањето на синонимност кај еднозначните зборови со целосно совпаѓање на значењата не претставува никаква тешкотија. На пр., *шија / врат*; *шаларија / шайка*. Се работи за целосни синоними, но нивната употреба не е секогаш иста и не се секогаш засемно заменливи: зборот *шија* поретко се употребува и тоа најчесто во фразеолошки изрази, а *шаларија* во Толковниот, како и во тритомниот Речник на македонскиот јазик е со ознака на арханизам. Од функционален и стилистички аспект ваквите зборови тешко дека може да се наречат синоними, но тие се семантички еквивалентни и според тоа претставуваат целосни синоними.

Утврдувањето на синонимноста кај повеќезначните зборови, односно кај зборовите кои се совпаѓаат само со некое од лексичките значења е потешко. Така, на пример, зборот *глава* во своето основно значење претставува „дел од телото на човек или животно во кој се наоѓа мозокот“ и е синонимен во едно од пренесените значења на зборот *шуква*, којшто има специфична жаргонска употреба. Поради тоа што се совпаѓаат во едно од значењата (делумно совпаѓање) може да се каже дека овие два збора претставуваат делумни синоними.

Зборови коишто имаат нешто заедничко во својата содржина има многу во јазиците, но тие не се секогаш синоними. Во практиката, често, некои зборови се нарекуваат синоними врз основа на нијансите на значењето и на градуалната карактеристика, односно степенот на интензивност на значењето и степенот на интензивност на действото, што теоретски е неоправдано.

Нијансите на значењето Апресјан не ги смета за признак на синонимијата¹⁹ и за нив вели²⁰: „на овој термин му соодветствуваат три до шест други лингвистички поими: особеност на семантиката на зборот (денотат или сигнификат), особеност на синтаксата (семантичко, лексичко или морфосинтаксичко совпаѓање) или особеност на прагматиката. На овој начин, терминот нијанси во значењето природно се покажува како лишен од постојана содр-

18 Бережан, 1974: 48.

19 Синонимия и синонимы, 1969: 85-86.

20 Апресјан, Ю.Д.: Лексическая семантика. 1974: 243-248.

жина... ваквиот термин нема никакво научно значење и од него треба да се откажеме“.

Исто така, степенот на интензивност на признакот, односно градацијата често се споменува во науката како признак според кој можат да се градат синонимски редови²¹. Новиков²² во семантичките функции на синонимите, поточно во функцијата на уточнување, го наведува степенот на пројава на еден или друг признак, квалитет, својство, дејство итн., односно семантичката градација. Според овој признак, Новиков ги подредува синонимските редови врз основа на отсуство / присуство на „семите на интензивност“: поголем, посилен, краен, многу итн.

При ваквиот начин на градење синонимски редови многу често имаме појава на лажни синоними. Тоа може да се илустрира со повеќе примери, како на пр., со редот *голем - огромен - грамаден - гигантски - мамутски - колосален - величествен*. Освен првиот збор, сите останати членови на редот го носат признакот „многу, необично голем“. Разликите меѓу членовите на редот не се толку семантички колку што се стилистички. Така, некои се стилистички неутрални, други се книжевни итн. Главниот, првиот член на синонимскиот ред не е синонимен со останатите членови на редот бидејќи другите членови се разликуваат од него по тоа што размерот на предметот или појавата што ја означуваат е многу поголем од оној на првиот член. Според тоа, тука не постои градација, а синонимскиот ред без својот ред веќе нема смисла.

Степенот на интензивност на дејството често се вклучува во синонимските разлики кои не ја нарушуваат синонимноста на зборовите²³. Во оваа смисла може да се наведат следните примери: *шетајши - зборува - говори - вика - вреска*, со општо значење на акт на зборување, и *чекори - оди - йрма - бега*, со општо значење на преместување во пространството со помош на нозете. Во првиот ред, првиот, четвртиот и петтиот член се разликуваат по степенот на интензивност така што првиот означува тивко зборување, зборување со шепот, а другите означуваат гласно зборување. Ист е случајот и со вториот ред. Разликите во интензивноста на признакот, дејството итн. се јавуваат како доказ за семантичка нееднаквост, односно сведочат за отсуство на синонимски врски меѓу нив.


Голем проблем претставува изнаоѓањето вистински критериум за утврдување на синонимноста меѓу зборовите. При прак-

21 Кљуева, Палевскаја и др.

22 Новиков, Л.А.: Семантика русского языка. 1982: 232-236.

23 Циганова, В.Н.: Синонимические ряд. 1966: 171.

тичната работа тоа уште повеќе доаѓа до израз. Затоа треба доследно да се спроведува принципот на еднаквост на значењата, без разлика на разликите во употребата, како и на тоа дали се работи за целосно или за делумно совпаѓање на ниво на целосните структури на лексичките единици или пак само во одредени значења и со тоа ќе може да се создаваат издржани синонимски редови.



Олга ДОДЕВСКА-МИХАЈЛОВСКА

**СИНОНИМНИТЕ ОДНОСИ –
КАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗВОЈОТ
НА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА ЛЕКСИКА**

Лексичко-семантичниот систем на еден јазик е составен од лексичко-семантички групи. Проучувањето на зборовите што се обединуваат во тематски групи, не овозможува да се проследат и да се опишат внатрешнојазичните врски и заемните дејства меѓу зборовите кои се карактеристични за лексичко-семантичкото рамниште. Всушност, во основата на нивното обединување не лежат јазични фактори. На проучувањето на таквите врски и заемни влијанија одговара методот на проучување на разнообразните лексичко-семантички односи. Во таквите односи спаѓаат и односите меѓу зборовите во синонимниот ред, а тие, пак, помагаат да се откријат тенденциите во развојот на лексичкиот систем на јазикот.

Синонимниот ред е значаен објект во следењето на промените кои произлегуваат од развојот на лексичкиот систем. Преку синонимниот ред можат да се проследат и откријат врските и заемните влијанија на зборовите, нивното активирање или ограничување, промените што се јавуваат во сферата на нивната употреба, нивната функционална стратификација, односно сите промени што се јавуваат во лексичкиот систем на јазикот. Синонимниот ред различно се менува во развојниот процес на јазикот. Тие промени се сврзуваат со:

- промени во семантичката структура на членовите на синонимниот ред;
- промени во сферата на употребата (стилистичка диференцијација);
- излегување од лексичкиот систем на едни членови на синонимниот ред и влегување на други и
- промени на соодносот на членовите на синонимниот ред, што се должи на полисемантичноста (полисемијата) на зборовите.

Во самото лексичко значење, општо во зборот-сионим, постои и диференцијален признак, кој произлегува од самата природа на зборовниот (лексичкиот) знак, претставен како носител на општите и карактеристичните (разликувачките) признания на тие предмети кон кои се приспособува и соодветен звуков комплекс.

Разликувачкиот признак се јавува при сопоставување со општото лексичко значење, кој, според Смолина, е диференцијален елемент на значењето (ДЕЗ). Тоа е семантичка разлика која произлегува од споредбата на смисловните елементи на лексичкото значење на истражуваниот збор. Доколку општото лексичко значење е прв, основен критериум за појавување на синонимот, тогаш диференцијалниот елемент на значењето е вториот основен признак во синонимијата. Постојат и дополнителни објективни признания неопходни за појава на синонимните односи (Смолина 1972:184).

Истакнувајќи го значењето на проучувањето на лексичкото опкружување при семантичката анализа на зборот (меѓу другото, и при установувањето на синонимните односи), некои лингвисти, меѓу кои и Кузњецова, сепак, оправдано не го сметаат овој метод за единствен. Во трудовите од областа на лексичката синонимија, најголемо внимание се посветува на заемната заменливост на синонимите (сп. К. П. Смолина 1972: 186). Според оваа авторка, едини автори сметаат дека заемната заменливост е основен критериум за појава на синонимите (Апресијан, Шведова), а други, пак, заемната заменливост ја сфаќаат како начин за проверка на синонимните односи (Евгењева, Шапиро, Левченко). Постојат и мислења за тоа дека воопшто не е можна заемната заменливост на синонимите. Независно од ова, превладува ставот дека супституцијата е основен критериум за појава на синонимите или за проверка на синонимните односи и може да функционира единствено при неутрализација на диференцијалниот семантички елемент во определени контексти.

Во определен синхрониски пресек од лексичкиот систем на јазикот зборовите од една иста класа можат да влезат во синонимен ред. Членовите на синонимниот ред се наоѓаат во односи на корелација, опозиција и во таквите односи се открива диференцијалниот семантички елемент. Секој член од синонимниот ред е поврзан и е во тесна смисловна врска со другите членови од редот. Тие врски можат да бидат прости и сложени, што зависи од смисловната и од категоријалната структура на членовите на редот. Кај членовите на синонимниот ред може да се јави и стилска маркираност. Семантиката на зборовите е основа за формирање на синонимниот ред. Различните типови односи во синонимниот

ред, исто така, создаваат само семантички квалитет на неговите членови. Поради тоа стилистичкиот принцип на опис зависи од семантичката анализа.

Во историскиот развој на секој јазик значајно место заземаат одделни периоди. Според Сорокин, синонимните односи имаат „централно место во проучувањето на особеностите на лексичкиот систем во определен период“ (Сорокин 1966: 27).

Развојот на лексичкиот систем на македонскиот јазик во периодот од 1945 до 1970 година се определува како период со специфични особености, во кој дојде до израз и карактерот на синонимните редови.

Во овој период се формира стандарднојазичната норма и за него се карактеристични сложените заемни влијанија на тубојазичната лексика и лексиката на македонскиот јазик. Тие, пак, на определен начин влијаеле врз квантитативната карактеристика, повеќеченоста на синонимните редови.

Кај определени зборови се присутни синкретичноста, дифузноста и неоформената полисемантичност. Овие појави се карактеристични за првите десет години од разгледуваниот период (а особено почетниот период, првите пет години по кодификацијата). Семантичката и стилистичката диференцијација јасно се изразува во 70-тите години преку сложеноста на квалитативните карактеристики на синонимниот ред. Поради тоа, синонимните редови во разгледуваниот период можат да се проучуваат на две рамништа:

1. како објект на синхрониски односи (проучување на функциите на членовите на синонимниот ред и на установувањето на типовите на меѓусебните односи на тие членови) и
2. како објект на дијахрониски односи (квантитативните и квалитативните промени во синонимниот ред).

Ќе разгледаме неколку најкарактеристични типови синонимни односи во стандардниот македонски јазик (главно, во првите десет години кога најсилно се изразени тенденциите карактеристични за периодот на формирање на стандарднојазичната норма). Нашето внимание го привлека материјалите од публицистичкиот (деловниот, новинарскиот потстил) и научниот стил, но и одделни дела од преводната литература.

Прво, најизразени се простите односи во синонимниот ред, кај кои диференцијалниот елемент на значењето е нула ($\Delta E Z = 0$), што значи дека зборовите во синонимниот ред имаат апсолутно значење, односно дека синонимите се апсолутни или полни.

Второ, во внатрешните сопоставувања, кај членовите од синонимниот ред се јавуваат разлики во нивната семантичка содржина: диференцијалниот елемент на значењето ($\Delta E Z$) завршува

со непотполно, делумно сопоставување со членовите од синонимниот ред.

Внатрешните односи на членовите од синонимниот ред можат да бидат сопоставени најшироко: потполни или апсолутни синоними (првиот тип) и непотполни или делумни синоними (во вториот и третиот тип).

Првиот тип односи во синонимниот ред може да се илустрира со синонимите: *йрејстайвайшер-йрејстайвник-делегајшер* со оштото лексичко значење 'лице избрано и овластено од државата да врши определена задача': На пр. *На седницаата бугарскиот йрејстайвайшер даде изјава...;* *Бугарскиот йрејстайвник Кулишев изјави дека не е во состојба да одговори на Егрицовите прашања...;* *Англискиот делегајшер Винди Јоново се обиде, ..., да ѝ одреди должностите на Пот комисијата во рамките на својот мандат* (НМ, 7 мај 1947, 6). Овие синоними ги регистрираме во весникот *Нова Македонија* од 7 мај 1947 година и ги проследивме во контекст со цел да истакнеме дека појавата на примарната синонимија карактеристична за овој период се јави како резултат на развојот на лексиката на македонскиот стандарден јазик во кој дојде до израз и основниот принцип проглашан по кодификацијата на македонскиот јазик што го предопредели и односот кон одделни непродуктивни или архаизирани зборообразувачки типови од една страна и новата јазична стварност од друга страна. Тоа ја предизвика и тенденцијата за нивна адаптација, односно замена со активните зорообразувачки модели на современиот македонски јазик, но и проникнувањето на зборови од туѓојазичен произлез.

Во првата деценија од кодификацијата е најзразита сопоственоста на истокоренските синоними. Честа е појавата на два деривата со иста мотивирачка основа а различни суфекси:

ѓрешишер : ѓрешишник, должишер : должник, издашер : издајник, надзирашер : надзорник, настапајшер : настапојник, помагашер : помошник, предашер : предавник, йрејстайвашер : йрејстайвник и восијашер : восијшувач, ѓледашер : ѓледач, избирашер : избирач, извесијашер : извесијувач, извершишер : извершувач, издавашер : издавач, проценешер : проценувач, снабдишер : снабдувач.

Синонимните образувања во периодот од 1945 до 1970 година го отворија и патот за десинонимизација. Според Тафра, десинонимизацијата се врши кај истокоренските синоними по пат на семантичко разграничување на синонимните суфекси (Тафра 2005: 267-279).

Така на пр. се јавува семантичка нијансираност кај онома-сиолошката категорија *nominis agentis*, па именските образувања со

суфиксот **-шел** именуваат лица што вршат поапстрактна дејност, а именските образувања со суфиксот **-ач** се јавуваат со значење на лица што привремено вршат некое дејство: **водишел** : водач, **носишел** : носач, **пРЕЙСЕДАШЕЛ** : председавач, **ИСАШЕЛ** : шишувач, **СЛАСИШЕЛ** : сласувач.

Преку овие примери се откриваат и причините за појава на апсолутни синоними во јазикот. Оваа појава има привремен карактер бидејќи се јавува тенденцијата еден од тие зборови да го специјализира значењето и сферата на употреба или да се движи во насока на ограничување до целосно губење од речничкиот состав на јазикот.

Тој преоден степен од развојот на стандарднојазичната лексика на македонскиот јазик ќе го илустрираме со синонимите: **умешник-художник-артист**:

По решение на Претседателот на Народната влада на НР Македонија дodelени се награди на умешници и културни работници...; Дodelениште награди на художници: Тома Владомирски и Василие Пойович се правилно определени; ... во 1946 година артистот-творец ги раскри своите богати возможности... (НМ, 3 јануари 1947, 3).

Илустрираните примери на употребата на членовите од синонимниот ред **умешник-художник-артист** се преземени од еден ист текст и го потврдуваат основното лексичко значење 'тој што твори, што создава во областа на уметноста' во контекстот: *Така умешникот преку своето дело, ..., ги соопштува на лукето своите чувства* (Културен живот II, бр. 4, јули 1957, 9)

Синонимите од основниот речник на јазикот можат да се јават во ист контекст во функција на доуточнување и извесно нијансирање на мислата.

Во вториот тип синонимни односи диференцијалниот елемент на значењето е содржан во делумното семантичко сопоставување на членовите на синонимниот ред.

Членовите на синонимните редови, на синхрониски план, можат да образуваат многу сложена синонимна мрежа од семантички односи во која секој збор од синонимниот ред има диференцијален признак и припаѓа на различен функционален стил и врз таа основа се определува како стилски обележан синоним. Така, дефиницијата на секое значење на зборот се остварува сообразно со особеностите на семантичкиот систем во кој учествува зборот. Значи, внатрешнојазичните фактори кои дејствуваат врз лексико-семантичкиот систем на јазикот се од особено значење за оформување на смисловната структура на секој збор.

Ако го анализираме синонимниот ред **стар-возрасен-држ**, ќе забележиме дека во основата на семантиката на овие членови

од синонимниот ред лежи еден општ поим. Но диференцијалните елементи на значењето се распределени така што кај ниту еден од трите члена номинативното значење не се покрива со истото значење кај другите два члена. Затоа секој член од овој синонимен ред функционира како одделна, самостојна речничка единица во јазичната практика на македонскиот јазик.

На крајот ќе приведеме пример од преведувачкиот опус на Благоја Корубин во 1956 година кој недвосмислено укажува на семантичката интерференција на синонимите во контекст:

... *жароӣ* ги покажуваше сите свои рубини, алови
тарпали и бедна стара йокукнина со йурӯрна боја се гледаше во
усвийената внатрешност (В. Иго, *Деведесет и третиата*,
превел: Б. Корубин, 1956, 92).

Иако на ниво на примарните значења лексемите не се синоими, тие се синоими на ниво на секундарните значења кои се обликуваат во рамките на контекстот, каде што доаѓа до израз се-та сложеност на синонимните односи.

КОРИСТЕНА И ЦИТИРАНА ЛИТЕРАТУРА:

- Апресян Ю. Д., 1969: *Толкование лексических значений как проблема теоретического семантического анализа языка*, Известия АН СССР, Серия литературы и языка, 1, Москва.
- Апресян Ю. Д., 1974: *Лексическая семантика (синонимические средства языка)*, Москва.
- Бережан С. Г., 1964: *К семасиологическому интерпретированию явлений синонимии*, Лексическая синонимия, Москва.
- Галкина-Федорук, Е.М. 1954: *Современный русский язык. Лексика*. Москва.
- Евгеньева А.П., 1972: *Синонимические и парадигматические отношения в русской лексике*, Синонимы русского языка, Ленинград.
- Ефимов А.И., 1952: *Об изучении языка художественных произведений*, Москва.
- Скитова Ф. Л., 1973: *Природа и закономерности семантических изменений при переходе областных слов в лексику литературоведческого языка*, Проблемы лексикологии, Минск.
- Смолина, К. П. 1972: Синонимические отношения как объект типологического изучения (на материале русского литературного языка второй половины XVIII в.), Лексикология и лексикография, Академия Наук СССР, Москва.
- Сорокин, Ю. С. 1966: *Процессы формирования лексики русского литературоведческого языка*, О задачах изучения лексики русского языка XVIII в., Москва-Ленинград.
- Тафра Б., 2005: Od riječnik do riječnika, Zagreb.
- Уфимцева А., 1986: *Лексическое значение*, Москва.
- Шмелев Д. Н., 1973: *Проблемы семантического анализа лексики*, Москва.

Томислав ТРЕНЕВСКИ

СИНОНИМИЈАТА И ИНТЕРФЕРЕНЦИЈАТА

Предмет на интерес овде се сè позабележливите примери на некритичка употреба на тugoјазични лексички слоеви во средствата за јавно информирање преку кои тие навлегуваат во поширока употреба во јавната комуникација и се зацврстуваат, стануваат вообичаени... Во тековниве актуелни случаувања во македонското општество, и состојбата во медиумите – како огледало – ги отсликува превирањата и поместувањата на современ план: станува збор за мошне изразена тенденција; во проследувањето на присуството на тugoјазични елементи може да се согледа дека во некои случаи, секако, има оправданост (терминолошко, контекстуално доточнување и сл.), но и такви во кои се забележува изнасиленост, кога е загубено она потребно, истенчено чувство за мера, што предизвикува идејата за актуелност, или своевидно новаторство во изразувањето (можеби поради помодност) да се пресврти во грда спротивност, во карикiran, варваризиран производ, така што се јавуваат не само непрецизности туку и смисловни несмасности и посериозни грешки, гафови... И затоа, како неопходност се наметнува потребата да се оформува посебна евиденција на примерите од овој тип, затоа што нивната зачестена присутност во јавните објави (не само во медиумите туку и во разни публикации, учебници...) на некој начин им отвора пат, им обезбедува статус на рамноправни елементи во лексичкиот инвентар. Панорамскиот поглед во оваа статија за опасностите од смисловно и стилско неразграничување на лексиката има цел да даде мал придонес во претпазувањето од можните опасности, имено, и при евидентирањето и при толкувањето на синонимите; секако, и на зборовите што во некои случаи се употребени со таква намера, иако немаат признания на синоними...

За синонимијата. Во историјата на човештвото, кога станува збор за некои универзални цивилизациски придобивки како што е (и) способноста да се комуницира со јазик, има вистинско море од сфаќања и толкувања за синонимијата, која го претставува непресушливиот порив на човекот да го прошири, да го збогати, па и да го разигра својот израз. Во постојаните обиди за изнаоѓање начини за збогатување на изразноста (дури и) преку своевиден натпревар во изборот на елементи

што ја обезбедуваат „слободата на изразувањето“, во некои медиуми може да се забележи впечатливо „отадемерно“ присуство на туѓи зборови или изрази – и во случаи кога не може да се рече дека има(ло) неопходност за направениот избор... Потреба има, потреба за разбирање на едноличноста во именувањата на поими, слушувања, квалитети..., потреба за нијансирање на значењата, за засилување или за ублажување... просто, за различност. Во најдобопиштена смисла, за синонимите превладува интерпретацијата дека се тие зборови што се различни по звучење и произлез, но исти или многу слични по значење. „Истоста“ или „блискоста / сличноста по значење“ создаваат пречки за безрезервно прифаќање / разбирање на дефиницијата затоа што упатуваат на различен **степен на совпаѓање** (впрочем, затоа е и употребено разделното „или“). Секако, тргнувајќи од појдовната, првична определба дека синонимите се однесуваат на еден ист поим, сосем умесна е забелешката на Симона Груевска-Мацоска (2009: 14, повикувајќи се на Р. Симеон) дека тие, сепак, се разликуваат според некои признаци со кои се одликуваат во различни контексти. Колку и да упатуваат на определен (ист) поим, разликите се однесуваат на:

- стилот, емоционалната и експресивната боја;
- степенот на интензитет (својство или количество) на даденото значење во некој контекст (значи: контекстуални синоними);
- припаѓањето на одреден временски период; и
- употребата во дијалектите.

Навистина, колку е важно постојано да се имаат предвид овие критериуми, за степенот на совпаѓањето во значењата (апсолутни, делумни...), или за сферата на употребата (контекстите, функционалниот стил, социолектите...), како илустрација може да послужат некои примери од јазичниот израз на младите, кога од специфично мотивирана потреба, свесно, главно за да се постигне определен ефект, многу зборови или изрази од првични антоними, намерно се пренаменуваат и стануваат контекстуални синоними, на пр.: *гадно* во определени случаи, всушност, значи ‘навистина убаво, одлично’, т.е. изразува висок степен на воодушевеност. Се разбира, овој универзален образец за иронична употреба им е познат и на постарите и се идентификува со наводниците во печатен текст, или со посебна модулација на гласот во зборувањето, нонеретко може да биде клучна причина за сунгинско недоразбирање... Слична употребна вредност имаат и редица други зборови. Од поодамна се познати примерите: *грч, кома, лудница, мрак...* кои во редица контексти за некои групи зборувачи имаат исклучиво позитивна конотација, што може да предизвика „непроодност“ во комуникацијата со неупатените...

Тргнувајќи од познатиот факт дека јазикот, особено на лексички план, се одликува со променливост и динамичност, Симона Груев-

ска-Мацоска во својата книга „Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик“ дава преглед на причините што доведуваат до појава на синонимите. Тие се:

- повеќезначноста на зборовите
- зборообразувањето
- заемањето од други јазици (нашиот фокус е овде!)
- навлегувањето на дијалектизмите во стандардниот јазик
- застарената лексика и
- еуфемизмите.

За секој од овие извори може да се најде богат илустративен материјал во средствата за јавно информирање. Медиумите, освен што информираат, даваат поттик во оформувањето на јавното мислење; силно е нивното влијание во изградувањето на јазичната култура на населението. Станува збор за верижно структуриран микросвет во кој се слеваат безброј информативни (и други) содржини од сите страни на светот (кои треба брзо да се обработуваат: странските треба да се преведат, да се приспособат, да се редактираат пред објавувањето итн.). Секако, зголемената брзина во процесот на подготвување на медиумските прилози често отвора (па и наметнува) извесни дилеми пред одговорните: како да се постапи во определени случаи... Бидејќи се своевиден мост меѓу корисниците (читателите, слушателите или гледачите) и светот, и печатените и електронските медиуми имаат, заземаат важна позиција во општеството, меѓу другото, и затоа што имаат можноќност да пласираат во јавноста редица престижни (но и „престижни“) јазични обрасци преку кои извршуваат силно влијание во поглед на начините на нивната употреба. Факт е дека популарноста и читаноста (било на дневните весници, било на списанијата) ги ставаат медиумите во позиција да бидат своевидни јазични воспитувачи што лесно си обезбедуваат следбеништво.

Се наметнува една неопходност токму преку медиумите, кои, како први пренесувачи на новото во светот, ни овозможуваат врска со тековните случаувања, стануваат промотори на актуелното, модерното. Така треба, но каде е мерата? Овде сакам да споменам една веќе употребена формулатија, дека живееме во време во кое превладува „слепа медиумска ономатопеја“, ова е време на (пре)копирање, време во кое туѓиот образец станува сè попривлечен, надреден. А лексиката е едно од најранливите рамништа...

Интерференцијата зема замав. Без обид за сеопфатно толкување на овој поим, овде таа е сфатена како зачестено (а ненужно, надредено) присуство на (во случајов: лексички) елементи од туѓ, престижен јазик – процес што може да се идентификува како несакана варваризација на мајчиниот јазик. Не можеме да понудиме силни противаргументи за тврдењата дека е оваа појава присутна, во различна мера, во сите јазици (а е поизразена во јазиците што се употребуваат на ограничен простор

и имаат скромен број корисници) и дека како незапирлива тенденција ќе се засилува (што е, пак, своевиден данок на напредокот на општеството и незаобиколен ефект на глобализацијата).

Пред да наведеме некои примери за некритичка употреба на туѓарки на местото на домашните соодветници, можеби треба да се споменат и неколку паралели што отвораат простор за пројавите од овој тип.

Несоодветна употреба на зборовите може да се забележи и во случаи кога се употребува домашна лексика. Имено, поради неразгра ничувањето на нивните значења, а поради формалната (пред сè звуковна) близост, значи, станува збор за пароними, некои зборови се ставаат во несоодветни контексти, па нивната значенска разлика практично се неутрализира и за некого тие стануваат синоними. Оваа конверзија на паронимите го предизвикува, го разгорува процесот. Мала илустрација: во медиумите, во спонтаната комуникација, но понекогаш и во официјални документи забележани се примери на неразгра ничување меѓу: оштети / отштети, одолжи / оддолжи, подржи / поддржи, очаен / очајнички, исклучиво / исклучително и сл. За некои примери, каде што е разликата навистина минимална, (во печатените медиуми, или на телевизијата кога на телоп се прикажува текст) можеме да најдеме оправдување во смисла дека затаил човечкиот фактор, дека станува збор за пропусти, дури и од банални, технички причини, но неводењето сметка за разликата во значењата придонесува за сè поголеми нарушувања (или компромитација на нормата).

Постапно поминувајќи на примерите во кои се забележува по грешна употреба на паронимни двојки од интернационализмите, степенот на загрозеност на значенската компонента на текстот се засилува. (Илустрација: *Бившиот светски првак во пикадо, Тод Хенкли, го доби прекарот Гроф зашто многу потсетуваше на дебел вампир. Во просториите во кои се играше пикадо, тој доаѓаше облечен во вампирска наметка, а во публиката фрлаше пластични лилјаци. Промоцијскиот спот му беше уште поимагинарен, зашто во него излегуваше од ковчег и велеше: „време е за нова жртва“.* Неможно е да се направи, без разлика на креативната сила на нечија фантазија, имагинарен промотивен спот; се разбира, требало да биде напишано *имагинативен.*)

Интерференцијата сфатена како присуство на туѓоязнички елементи поради стекнат престижен статус на некој јазик, во случајот со опстојувањето и развивањето на македонскиот јазик, е речиси постојано присутна појава. Во врска со застапеноста на лексички елементи од други јазици и за влијанијата од нив досега доста е пишувано. По кодификацијата на македонскиот јазик, забележливо било присуството на лексички елементи и фразеолошки изрази главно од српската варијанта на поранешниот (вeќе непостоен) српскохрватски јазик. Кога

станова збор за јазикот во јавната комуникација, особено во новинарството, овој факт има дополнителна тежина, всушност, може да се квалификува како своевиден притисок, затоа што информациите за главните настани долго време доаѓале од еден, познат управувачки центар и – на српски јазик. Неколкудеценискиот период на директен контакт оставил траги на повеќе рамништа, па и денес, иако во намален обем, можеме да идентификуваме жилави остатоци од тоа влијание, траги што се присутни во спонтаното зборување на некои познати личности од политичкиот или од јавниот живот, како и кај новинарите (а поспорадично кај т.н. презентери на вестите), најпрво на некои, да ги наречеме, поопшти места во јазичниот израз при употребата на неутрална лексика, вклучувајќи и службени зборови (*али, така да, мада, него*); или во поспецифични случаи кога се употребува лексика според некој модел, со модификации и хибридирации. Па така, многу често читаме или слушаме дека *се покренуваат иницијативи* или истраги (место да *се поведат* иницијативи, или да *се отворат* истраги), дека некој *се бави* со интересна професија (единствено прифатливо е да *се занимава*), или *се допринесува* за нешто (место *придонесува*), понекогаш има *продолжеток* на натпреварот (место *продолжение*), се *одложува* отпадот (место да *се депонира*) итн. Очигледно, станова збор за длабински утврдени слоеви во јазичниот репертоар на познати медиумски или јавни личности, слоеви што тешко се отстрануваат. Многу е веројатно дека дебатниот карактер на емисиите во живо предизвикува зголема тензичност при размената на мислењата, па спонтаноста во изразувањето ја засенчува опасноста од можни недоразбирања... Во контекст на темата за синонимијата и интерференција, и идејата да се претстават поконфликтни ситуации што го нагризуваат стандардот, посебно треба да се споменат некои примери во кои формалното (звукично) совпаѓање на употребениот збор наспроти македонскиот соодветник оди во полза на значењето што го има тој во српскиот јазик (*вносен* бизнис, *битисува*, *востанови* награда, механизмот *закажал*, се *одложува* отпад, никој не се *осудува* да се побуни, се *пружса* отпор, некој сака да *се реши* од некого итн.)

Во последнава деценија следиме засилена употреба на туѓа лексика, посебно од (или преку) англискиот јазик. Тоа е општосветски процес. Англискиот јазик е главен во размената на информациите, тој има престижен статус во светот на политиката, економијата, масовната забава, во уметностите (итн.), а многу веројатно е дека неговата суптилна, „свилена“ хегемонија ќе се засилува. Англистите велат дека е тој во ваква позиција, меѓу другото, и затоа што без специјални предрасуди во речникот на англискиот јазик секојдневно се слеваат (се прифаќаат зборови од други јазици), но при тоа се води сметка во кој контекст може, а во кој контекст не може (и не смее!) да биде употребен новиот збор. На прв поглед, ова е мошне слична ситуација со состојбите во

македонскиот јазик, затоа што и во нашата традиција лексичкиот систем постојано бил (и е) отворен за подновувања отстрana (со должностите приспособувања), и тоа, во принцип, не е лошо. Проблемот во македонскиот јазик е што треба (: се побарува) дејствување во смисла на контекстуално разграничување при употребата на зборовите; имаме проблем со некритичката употреба, со мерата, со претерувањата... особено во медиумите како да нема разработени заштитни механизми за стихијата, за хаотичниот наплив на туѓи зборови. (Кога ќе слушнеме на вестите дека *странските дипломати инсистираат да има прогрес во политичкиот дијалог на инволвираниот фактори од што бенефитот ќе биде релаксација на тензичните превирања (...)*, согледуваме дека како израз, како конструкција, како порака станува веќе препознавлив, утврден дел од новинарското клише, кое претставува обид да се долови изразниот тоналитет на политичарите (дипломатите). Но, кога во некоја вест дека двајца соселани во внатрешноста на Македонија поради некои недоразбирања биле *инволвирани* во вербална расправија која завршила со физичка пресметка, или дека американскиот пливач Мајкл Фелпс поминал неповреден откако бил *инволвiran* во сообраќајна несреќа во Балтимор, кога ќе нè информираат за нечија *супремација*, или за *контрибуција*, за *компетиција* итн., станува повеќе од очигледно дека се оди во погрешна насока, во изнасиленост, во своевиден маниризам...

Посебно негативни последици од интерференцијата има при појавата на лажните парови (: употребен збор што е познат во јазикот, но во погрешен контекст и со значење што не му соодветствува). Лажните парови се посебно чувствителен лексички слој и обично прават стапица во која преведувачите (првенствено тие!) лесно може да паднат. Поради поведеноста од хомофонијата (звукна асоцијација, погрешно значенско наведување, т.е. аналогија) што е површински изразена, опасноста да се изединачат зборовите и/или да се измешаат во употребата понекогаш даваат неприфатливи резултати. Непретпазеноста / непретпазливоста при слепото следење на моделот во јазикот на оригиналот создаваат вистински натрапници во текстот. Во својата статија посветена на лажните парови, Л. Арсова-Николик (1988) дава илустративен преглед на забележани конфликтни форми меѓу македонскиот и англискиот, македонскиот и германскиот и македонскиот и францускиот јазик. Освен потсетување на извонредната интерпретација на авторката, идејата овде е да се актуализира нејзината заложба дека „треба да постојат специјални речници кои ќе ги регистрираат сите лажни парови со различно значење и сите парови со делумно совпаѓање во значењето во одделни јазици“. Сведоци сме дека е стасана потребата, посебно затоа што списокот постојано се проширува.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Арсова-Николиќ, Лидија, 1987-1988: „Лажни парови (македонско-англиски, македонско-германски, македонско-француски)“, *Македонски јазик XXXVIII-XXXIX*, Скопје, 121-132.

Велковска, Снежана, 2002: „Јазикот во медиумите“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, 55-60.

Веновска-Ангевска, Снежана, 2007: „Стандарднојазичната норма како израз на јазичната култура“, *Културата и јазикот*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 69-74.

Груевска-Мацоска, Симона, 1997: „Јазикот на бизнисмените“, *Трет научен собир на млади македонисти* (зборник), Филолошки факултет - Скопје, 111-116.

Груевска-Мацоска, Симона, 2009: *Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ – Скопје.

Ѓуркова, Александра, 2002: „Престижот и јазиците“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми* (зборник), Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, 109-117.

Ѓуркова, Александра, 2008: „Македонскиот јазик и актуелните јазични тенденции“, *Македонски јазик – минато, сегашност, иднина*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 57-65.

Корубин, Благоја, 1994: *Македонски историосоциолингвистички теми*, „Матица македонска“, Скопје.

Минова-Ѓуркова, Лилјана, 1994: „Социолингвистички поглед на актуелните македонски состојби“, *Предавања на XXVI семинар за македонски јазик, литература и култура*, Охрид, Скопје, 67-96.

Минова-Ѓуркова, Лилјана, 1996: „Нормата и практиката“, *Македонскиот јазик од Мисирков до денес*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје, 23-28.

Минова-Ѓуркова, Лилјана, 2002: „Лексиката, нормата и јазичното планирање“, *Норма и речник*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“ - Скопје, 61-68.

Минова-Ѓуркова, Лилјана, 2002: „Македонскиот стандарден јазик“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, 159-168.

Минова-Ѓуркова, Лилјана, 2003: *Стилистика на современиот македонски јазик*, „Магор“, Скопје.

Паноска, Ружа, 1993: „Конверзија на паронимите како израз на јазична и општа некултивираност“, *Литературен збор*, 1-6, Скопје, 11-14.

Треневски, Томислав, 2002: „Туѓојазични влијанија во печатените медиуми“, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Совет за македонски јазик на Република Македонија, Скопје, 241-250.

Јован АДУКОВИЋ

КОНТАКТОЛОШКИ СИНОНИМИ
ПОД РУСКИМ УТИЦАЈЕМ У МАКЕДОНСКОМ
КОНТАКТОЛОШКОМ РЕЧНИКУ¹

Увидом у библиографију о македонском језику која је доступна на интернету, а чији су редактори Зузана Тополињска и Милица Миркуловска², запазили смо да синонимија до недавно није била монографски обрађена. Бројност и тематска разуђеност радова нас на воде на закључак да се ради о недовољно проученој области у македонистици. Могли бисмо грубо да издвојимо три периода у којима се највише објављују радови о синонимији: први период је између 1982. и 1986. када се највише истражује граматичка и творбена (Ружа Паноска), затим лексичка синонимија (Олга Иванова; Оливера Јашар-Настева); други период долази између 1991. и 1998. са темама из синтаксичке (Лилјана Минова-Гуркова), творбене (Маринко Митков) и лексичке синонимије (Димитар Пандев; Благица Петковска; Борис Марков), док трећи период почиње од 2002. године када се највише изучавају синтаксичка (Лилјана Минова-Гуркова), лексичка и стилистичка синонимија (Симона Груевска-Мацоска). Пре осамдесетих година XX века истраживачи су се углавном бавили песничком синонимијом (Александар Џукески; Петре Јанкулоски). Проучавање синонима са контактолошке тачке гледишта има своју традицију и у македонском језику. Примера ради, гореспоменута библиографија македонског језика региструје неколико радова посвећених синонимији позајмљеница из енглеског, грчког и турског језика (Јашар-Настева 1985; Груевска-Мацоска 2004). Када је реч о лексичкој синонимији, колико је нама познато, она је први пут опсежно истражена у дисертационом истраживању Симоне Груевске-Мацоске 2006. год., а објављена као засебна монографија 2009. године у издању Института за македонски језик из

¹ Рад је написан у оквиру пројекта № 148012 који финансира Министарство науке Републике Србије.

² Електронску верзију су израдили Катерина Здравкова и Сашо Николовски: <http://bmj.manu.edu.mk/>

Скопља³. Не треба заборавити чињеницу да већина јужнословенских народа имају речнике синонима. У Хрватској је 2008. године изашао речник синонима на 1006 страница, урађена су два речника синонимима у српском језику (Лалевић 2004; Ђосић 2008), затим постоје бугарски речници лексичких (Нанов, Нанова 2008) и фразеолошких синонимима (Нанова 2005). О потреби за македонским речником синонимима писала је давне 1993. године Благица Петковска (Петковска 1993).

Тешкоће са којима се суочавају истраживачи контактологичке синонимије су најчешће троструке природе. Прво, синонимија као једна од најбоље проучених семантичких категорија има велики број дефиниција, неке су потпуно опречне. Још увек се трага за поузданим и реалним критеријумима идентификације синонимима. Синоними се чешће дефинишу као речи близког значења са разликама у нијансама значења, експресивном и стилистичком обележју (А.Н. Гвоздев, Р.А. Будагов, Х. Гаугер), а мање као речи са идентичном семантиком које подлежу узајамној дистрибуцији и неутрализацији значења у случају евентуалних разлика (С. Улман, Ц. Лајонз, Б. Тафра, С.Г. Бережан, А.А. Реформатски). Најмање је истраживача који сматрају да синонимима уопште нема (Л. Блумфилд, Х. Штајнтал, В.А. Звегинцев), док највише присталица има компромисно решење: синоними су речи које имају идентична или блиска значења, а разлике постоје на нивоу нијанси значења или стилистичко-експресивном нивоу (Ј.Д. Апресјан, А.П. Јевгењева, Д. Шипка). Неки истраживачи се залажу за ослањање на језичко осећање код утврђивања лексичке једнакости (Р. Драгићевић), док други трагају за јасним процедурама за утврђивање синонимије (Ј.Д. Апресјан). Међутим, сви су ови приступи подвргавани критици. У последње време психолингвисти уводе нове појмове који треба да објасне синонимију из позиције говорника. Тако А.А. Залевска говори о „симиларима“ и „опозитима“ као речима које ми субјективно доживљавамо као истозначне речи или речи супротних значења (Залевская 1990). С.В. Лебедева уводи појам „проксоним“ којим означава било коју језичку јединицу која „овде и сада“ сигнализира близост значења речи. Проксоним је резултат процеса проксимације, односно говорниковог перцептивног, емоционалног и вредносног доживљаја реалне ситуације (Лебедева 2002). Као друго, у јужној славистици још увек нису јасно дефинисани

³ Занимљиво је поређење са другим словенским народима. Тако је XII Научни састанак слависта у Вукове дане, дакле скуп сличан овом македонистичком [XXXVII научна конференција, Охрид, 2009], био посвећен лексичкој синонимији у српском језику чија је књига реферата објављена 1983. Оштепознато је да су се у Русији за синониме интересовали још у XVIII в., у другој половини XIX века интересовање је било слабо, да би у другој половини XX века дискусија о њима достигла свој врхунац. До 60-их година XX века истраживаче је интересовала граматичка синонимија, а не лексичка, односно поклапање граматичког значења синонимичких конструкција. Утврђено је да граматички синоними имају заједнички садржај, заједничко граматичко значење, различиту структуру, сличну граматичку позицију и могућност трансформације.

критеријуми за идентификацију русизама. Не постоји ни општеприхваћена дефиниција русизама, говори се о русизмима у ширем и ужем смислу, из угла теорије трансфера и теорије активације и пресликавања, материји се приступа из структуралистичких или когнитивистичких позиција (Ајдуковић 2004б). Према нашем мишљењу, проблем се може превазићи једино конкретним радом на прикупљању грађе из најразличитијих извора, нарочито оних који датирају из времена највећег руског утицаја. Трећи проблем, и ништа мањи од претходна два, представљају лексикографске дефиниције у речницима. Према Ј.Д. Апресјану, дефиниција синонима, заснована на формалном поређењу значења захтева постојање веома исцрпног описа значења у дескриптивном речнику састављеном према одређеним условима (Апресјан 1995). Управо због непостојања исцрпног лексикографског описа македонских контактолексема, као и самих речника, у нашој огледној свесци контактолошког речника из 2004. године морали смо се у обради значења служити синонимима⁴.

Дакле, ми ћemo се у овом раду позабавити лексичком синонимијом из угла лингвистичке контактологије⁵, или још прецизније размотрићемо дефиницију и природу контактолошких синонима из перспективе контактолошке лексикографије. Грађу за ово истраживање узели смо из огледне свеске македонског дела *Контактолошког речника адаптације русизама у осам словенских језика* (Ајдуковић 2004а). Циљ нам је да неки од методолошких поступака изнетих у овом раду применимо у трећем тому *Контактолошког речника словенских језика*⁶. Важну новину у македонском тому овог речника представљаће нова грађа, пре свега најновији вишетомни дескриптивни речник македонског језика (TPMJ). Осим тога, у петом делу речничког чланка, односно одмах после описа семантичких промена и где год је неопходно, даваћемо информацију о постојању контактолошких и контакктних синонима. Македонски контактолошки речник показује на формалан начин адаптацију контактолексема под руским утицајем и то према теорији и досадашњој лексикографској пракси представника београдско-загребачке школе (Р. Филиповић, А. Менац, Ј. Ајдуковић и др.). Овде под адаптацијом подразумевамо процес активирања латентних места или

⁴ С обзиром да је циљ огледне свеске био да прикаже стање адаптације русизама према речничкој грађи, коришћење синонима уместо дескрипције значења не сматрамо као крупан недостатак.

⁵ Корејски истраживач Чо Хи Сук (Чо Хи Сук 2004) сматра да је синонимија позајмљеница недовољно проучено питање. Према њему главни недостатак досадашњих истраживања је рад на ограниченој лексичкој корпузу. У руском језику синонимија позајмљеница није разматрана на већем корпусу, нпр., на грађи „Великог речника синонима руског језика“. Он је проучавао синонимију позајмљеница на материјалу „Речника синонима“ А.П. Јевгеньева (Евгеньева 1975).

⁶ Први и други том обрађују адаптацију контактолексема под руским утицајем у бугарском језику.

попуњавање празних места у систему македонског језика према одређеним правилима, док под *контактолексемом под руским утицајем* подразумевамо реч која садржи најмању једну самосталну кон-тактему насталу пресликавањем руског модела и/или унутрашњом активизацијом македонског језика под доминантним руским утицајем. У најновијим радовима скоро смо у потпуности напустили термине *русизам и позајмљеница* јер они припадају „теорији трансфера“ која језички контакт тумачи као прелазак или трансфер елемената из једног језика у други. Осим тога, термин „русизам“ не може да истакне кључно обележје контактолошких јединица – способност промене контактолошке вредности у зависности од доминантног језичког утицаја и других екстраглавистичких фактора којима су изложене, укључујући ту и могућност актуализације неке од претходних контактолошких вредности. Према нашој *теорији активације и пресликавања* контактема представља квант структурираног знања о доминантном језичком утицају. То значи да иза сваког контактолошки обележеног елемента стоји контактолошки когнитивни смисао, неко знање и информација. Тај елемент може бити језичка јединица или класа на било ком нивоу (Ајдуковић 2004б).

Из контактолошког угла наш се концепт лексичке синонимије заснива на разликовању међујезичке⁷, контактне и контактолошке синонимије. Под **контактолонским синонимима** подразумевамо контактолексеме истог или близког значења које поседују исте доминантне контактолошке вредности, припадају истој врсти речи као и модел, могу бити истог или различитог степена адаптације. Овај термин је у складу са нашом досадашњом контактолошком терминологијом, док се у тумачењу синонимије приказујамо већинском компромисном схватању. Тако смо у књизи „Увод у лексичку контактологију“ говорили о „контактолошком хомониму“ под којим подразумевамо русизам који се адаптира као хомоним уколико у језику даваоцу модел представља хомоним и у колико у језику примаоцу постоји још једна лексема са идентичном формом (Ајдуковић 2004б). С друге стране, запазили смо да се у земљама у окружењу користи термин „контактни синоними“, мада не увек у контактолошком значењу. Једни истраживачи под њим подразумевају потпуне синониме од којих један припада стандардном језику, док други нестандардном језику, односно жаргону, сленгу, дијалекту, говору итд. Ипак, већина овај термин директно повезује са ситуацијом језика у контакту. Тако, на пример, Александар Милановић говори о односу посрбица-оријентализам (Милановић 1998; 1999). Кристина Штркаљ Деспот сматра да се контактни синоними срећу у

⁷ Под међујезичком синонимијом подразумевамо однос између речи двају или више језика које карактеришу потпuno или делимично поклapanje значења, као и употреба. Овај тип синонимије је чест код израде речника, пребацаивања кодова и интерференције.

слушајвима када се италијанска реч преводи двема речима, од којих је једна италијанизам, а друга домаћа хрватска реч (нпр., *constanzia* > *konstancija aliti kripost; malinconico* > *malankonik i žalostan*), односно у конструкцијама „италијанизам + везник (алити, али, и) + хрватска истозначница“ (Štrkalj Despot 2005). Према Лелији Сочанац, у условима стабилне двојезичности може доћи до појаве контактних синонима који припадају различитим регистрима или су стилски маркирани (Sočanac 2002). У руском ова терминолошка синтагма се употребљава ретко. Примера ради, Наталија Макарова у својој дисертацији из 2008. године пише да „контактные синонимы являются интонационно-смысловым и синтаксическим центром несобственno-прямой речи и монологов, выполняют в них строевую и экспрессивную роль“ (Макарова 2008). Такође, овај термин је прихваћен и у радовима бугарских (Иванова 1998), и словеначких истраживача (Orozen 1989).

Контактолошки синоними су повезани асоцијативно мотиви-саним везама са моделом, али и међусобно. Њихова веза са моделом се заснива на колективном памћењу као ризници менталног лексикона, личном билингвалном и полилингвалном искуству. У македонском контактолошком речнику заступљен је приличан број контактолошких синонима под доминантним руским утицајем, на пример: *агитация*^(I-d)—*убедување*^(I); *агитација*^(I-d)—*воздејство—влијање—дејствување*^(II)—*дејство*^(II); *безумие*^(II)—*безумје*^(II)—*безумство*^(II)—*безумност*^(II)—*безрасудност—глупост;* *бездарништво—бездарност;* *безрезультатен—безуспешен—бесполезен;* *безметежност*^(I,I)—*спокојство*^(I,I); *большевик—комунист*^{*d}—*марксист*^{*d}; *болјар*^(II)—*властелин—владетел*^(II); *войн—бојец*^(I); *вкусност—вкус*^(I,II); *верно*^(II)—*предано;* *веројатен*^(I,II)—*можен*^(II,III)—*возможен—евентуален;* *високопарен—возвишен*^(II); *влијаје—воздејствува—дејствува*^(II); *внимателен*^(II)—*сосредоточен—набљудувачки—прилексен—подробен—точен—серзион*^(III); *внимателен*^(II)—*учтив—пријатен*^(I)—*љубезен*^(II)—*сообразителен—благоразумен—востпитан;* *вооружение*^(I)—*вооруживање*^(I); *востпитник—питомец*^(I); *востание*^(II*)—*бунт;* *восторг—восторженост—восхит—восхитување—восхитеност—ликување—одушевување*^(II)—*воодушевеност;* *впечаток*^(II)—*эффект*^(II-d); *овоплоти—олиџетвори;* *вселена—космос;* *генерален*^(II-d)—*централен*^(II-d)—*главен*^(I)—*основен*^(I)—*важен*^(II); *гнев—злост*^(II)—*јарост—огорчение*^(I)—*огорченост*^(I)—*озлобеност*^(II); *горделив—надмен—воображен*^(II)—*високомерен—горд*^(II)—*самолюбив—презрителен—дрзок*^(II)—*нахален;* *известие—известување*^(II)—*соопштение*^(II)—*објавување*^(II); *излишен—бесполезен—маловажен;* *изобиље*^(I,II)—*изобилство*^(I,II)—*изобилност;* *нагледно—очевидно;* *нагледност—очевидност;* *настојчивост—упорство;* *суверие—суверство—суверност—предрасудок—предубедување*^(II); *суета*^(II)—*суетност*^(II)—*ништожност* и многи други. Контактолошки синоними представљају важан механизам за задржавање и ширење утицаја доминантног језика у контакту. Њиховом употребом избегава се промена или замена једне контактолошке вредности неком другом. Можемо рећи да

је доминантна контактолошка вредност важан кохезиони и стратешки фактор у организацији лексичког система унутар кога се оди гравају различити адаптацијски и интеграцијски процеси.

Осим контактолошких синонима у контактолошком речнику су заступљени контактолошки хомоними (кубанка¹, шубара на кубанските козаци – кубанка², вид пченица; бабушка¹, рус. дрвена кукла, сувенир во Русија, Матрошка – бабушка², рус. 1. разг. руска жена. 2. жарг. фенси жена во Русија облечена во парчиња облека), контактолошки пароними (наследие–наследство), контактолошки антоними (благородство–подлост; грубост–нежност) и т.д. Синониме, хомониме, парониме, антониме који поседују различите доминантне контактолошке вредности зовемо контактни синоними (книгоиздател^{рус}–издавач^{срп}; газета^{рус-штал}–весник^(И); шајка^{3рус}–банда^{срп-штал}; впечаток^{(И)рус}–чувство-импресија^{срп-фр-штал}), контактни хомоними (уп. кадет^{1, фр.} у значењу: питомец на воено училиште и кадет^{2, рус.} у значењу: член на некогашната руска конституционо-демократска партија), контактни пароними (единствен^{рус}–еден–единичен^{рус}), контактни антоними (љубов–ненавист^{рус}). Контактни лексички односи доводе до ограничавања језичког утицаја захваљујући мењању и неутрализацији контактолошке вредности контактолексема. Да би ка-дем¹ и кадет² били контактолошки хомоними потребно је уз архисему контактолексеме кадет¹ навести и диференцијалну сему до *Октомвриската револуција во Русија*. На тај начин ће хомоним кадет¹ постати контактолексема под руским утицајем, одн. руски језик ће се наћи у улози језика посредника између француског као језика даваоца и македонског као језика примаоца. Кад је реч о синонимима, није увек лако разграничити контактолошке од контактних синонимима.

Контактолошка вредност синонимског пара, чланова синонимског низа и реда⁸ представља важно дистинктивно обележје између контактолошких и контактних синонимима. Контактолошки синонимски низ је затвореног типа, образован је само од контактолошких синонимима исте контактолошке вредности (изобилие^{рус}–изобилство^{рус}–изобилност^{рус}). Он се може ширити на рачун руско-македонске међујезичке синонимије, синонимима домаћег порекла или синонимима другачије контактолошке вредности од синонима у контактолошком низу (изобилие^{Л.П.рус}–изобилство^{Л.П.рус}–изобилност^{рус}–богатство^{Л.П.рус}–общине–обилност). У речничком чланку контактолошког речника на првом месту наводимо контактолошке синонимиме, а затим контактне синонимиме и то према степену њихове семантичке и лексично-стилистичке адаптације. До степена транссеантизације долазимо компоненцијалном анализом значења руског модела и македонске контактолексеме. При конфронаирању значења узимамо у обзир различите лексикографске изворе,

⁸ Према Д. Гортан-Премк синонимски ред чине близкозначнице, док синонимски низ истозначнице (Гортан-Премк 2004).

затим ограничења у погледу синонимије сваког појединачног значења (1. изобилие^{рус}—изобилство^{рус}—изобилност^{рус}—обилие—обилност, 2. изобилие^{рус}—изобилство^{рус}—изобилност^{рус}—богатство^(I,II)). При одређивању степена лексичко-стилистичке адаптације уз лексеме стављамо одговарајући стилски квалификатор (нпр., уз рус. модел изобильство квалификатор *ретк.* [ретко]; лексема је потврђена у руском речнику XVIII века; модел изобильность посведочен је у Даљевом речнику (Даль 1978); према речнику македонског језика ТРМЈ изобилство је стилски неутрална реч). Контактоловашке синониме можемо разврстати у двочлане, трочлане, четворочлане, петочлане, шесточлане, седмочлане и осмочлане синонимске групе према степену транссемантизације и укупне адаптације⁹. Укупну адаптацију контактолошких синонима одређујемо на основу највишег нивоа појединачних адаптација које чине трансграфематизација, трансакцентуација, трансфонемизација, трансдеривација, трансморфемизација, трансморфологизација и трансстилизација. Степеном транссемантизације обухваћена су сва значења контактолексеме.

1. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A1}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *агитација*^(I-0)—*убедување*^(I); *воин-боец*^(I); *влијаје*—*воздејствува*;
2. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C0-A2}$: *впечаток*^(II)—*эффект*^(II-0); *верно*^(I)—*предано*;
3. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C1-A1}$: *вкусност*—*вкус*^(I,II); *востание*^(II*)—*бунт*;
4. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *безметежност*^(I,II)—*спокојство*^(I,II); *высокопарен*—*возвишен*^(II); *воспитаник*—*питомец*^(I);
5. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C1-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *суета*—*суетност*; *бездарништво*—*бездарност*; *вооружение*^(I)—*вооружување*^(I);
6. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_3+K_3^{\text{рус}}\text{-C0-A2}$: *безрезультатен*—*безуспешен*—*бесполезен*;
7. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_3+K_3^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *влијаје*—*воздејствува*—*дејствува*^(II);
8. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C1-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C1-A2}-M_3+K_3^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *болјар*^(II)—*властелин*—*владетел*^(II);
9. $M_1+K_1^{\text{рус}}\text{-C1-A2}-M_2+K_2^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_3+K_3^{\text{рус}}\text{-C0-A2}-M_4+K_4^{\text{рус}}\text{-C1-A2}$: *веројатен*^(I,II*)—*евентуален*—*можен*^(II,III)—*возможен*;

⁹ Са M означавамо руски модел, док са K^{рус} контактолошки синоним под руским утицајем. Модел и контактолексема налазе се у односу међујезичке синонимије. Слово С представља ознаку за степен транссемантизације, C0 је ознака за нулту транссемантизацију, док C1 указује на делимичну транссемантизацију. У почетној фази рада на корпусу слободну транссемантизацију синонима нисмо посведочили. Римски бројеви I и II у косим заградама указују на значења синонима, док арапски бројеви на хомониме. Звездица је знак наше интерпретације броја значења. Ако смо евентуално неки контактолошки синоним овде изоставили, унећемо га накнадно током израде речника.

10. $M_1+K_1^{pyc}-C0-A1 - M_2+K_2^{pyc}-C0-A2 - M_3+K_3^{pyc}-C1-A2 - M_4+K_4^{pyc}-C1-A2 - M_5+K_5^{pyc}-C1-A2$: агитација^(II-д)-воздејство-влијаније-дејствување^(II)-дејство^(II); генерален^(II-д)-централен^(II-д)-главен^(I)-основен^(I)-важен^(II);
11. $M_1+K_1^{pyc}-C0-A1 - M_2+K_2^{pyc}-C0-A1 - M_3+K_3^{pyc}-C1-A2 - M_4+K_4^{pyc}-C1-A2 - M_5+K_5^{pyc}-C1-A2 - M_6+K_6^{pyc}-C1-A2$: гнев- злост^(II)-јарост-огорчение^(I)-огорченост^(I)-озлобеност^(II);
12. $M_1+K_1^{pyc}-C1-A2 - M_2+K_2^{pyc}-C0-A2 - M_3+K_3^{pyc}-C0-A2 - M_4+K_4^{pyc}-C1-A2 - M_5+K_5^{pyc}-C1-A2 - M_6+K_6^{pyc}-C1-A2$: безумие^(II)-безрасудност-глупост^(II)-безумје^(II)-безумство^(II)-безумност^(II);
13. $M_1+K_1^{pyc}-C0-A2 - M_2+K_2^{pyc}-C0-A2 - M_3+K_3^{pyc}-C0-A2 - M_4+K_4^{pyc}-C0-A2 - M_5+K_5^{pyc}-C0-A2 - M_6+K_6^{pyc}-C0-A2 - M_7+K_7^{pyc}-C1-A2$: внимателен^(I)-сосредоточен-набљудувачки-прилежен-подробен-точен-серизен^(III);
14. $M_1+K_1^{pyc}-C0-A2 - M_2+K_2^{pyc}-C0-A2 - M_3+K_3^{pyc}-C0-A2 - M_4+K_4^{pyc}-C0-A2 - M_5+K_5^{pyc}-C0-A2 - M_6+K_6^{pyc}-C0-A2 - M_7+K_7^{pyc}-C0-A2 - M_8+K_8^{pyc}-C0-A2$: восторг-восторженост-восхит-восхитување-восхитеност-ликување-одушевување^(II)-воодушевеност

Од горенаведених 14 контактолошких синонимских група синонимских парова је 5, док је три тројчлана и два шесточлана низа, као и један четворочлани, петочлани, седмочлани и осмочлани низ. Контактолошки синоними су старијег порекла, припадају истој врсти речи (суета-суетност; влијаје-воздејствува-дејствува^(II); безрезултатен-безуспешен-бесполезен; нагледно-очевидно), имају исти, приближан или различит обим полисемије и исто или слично лексичко-стилистичко обележје. Образовању вишчланих синонимских група су склоне именице, укључујући и оне са предикативном компонентом у значењу (вооружување, восхитување, ликување), као и придеви (внимателен, веројатен^(I,II*), генерален^(II)). Наведени примери упућују на закључак да у синонимске односе највише улазе полисемантичне контактолексеме апстрактног значења (нпр. впечаток^(II), вкусност, безметејност, безметејност, суета, безрезултатен, влијаје, веројатен^(I,II*), агитација^(II), гнев, безумие^(II), внимателен^(I), восторг,), ређе оне са предметно-денотативним значењима (болјар^(II)-властелин-владетел^(II); большевик-комунист-марксист). Ово стога што „квалитативна и процесуална значења могу варирирати према степену обележја или интензитету процеса, према различитим стилским и другим аспектима статичких и динамичких обележја“ (Чо Хи Сук 2004). Према Јелени Покровској (Покровская 2001) синонимска активност речи се мери бројем синонимских група. Са растом полисемије повећава се средња синонимска активност лексичко-семантичких варијанти, међутим, просечно свако значење полисемантичне речи карактерише се мањом синонимском активношћу. Према овој ауторки позајмљенице нису склоне

да ступају у синонимске односе и ту констатацију ми сматрамо спорном. Штавише, синонимска активност контактолексема под руским утицајем у нашем македонском и бугарском корпусу је на завидном нивоу. Генерално гледајући, број синонимских група у нашем корпусу је мањи у односу на број синонимских група које образују тзв. домаће речи у речницима синонима, без обзира на то што су славенизми, као што каже корејски истраживач Чо Хи Сук, „слој лексике која је према лексичко-граматичким, лексичко-семантичким и лексичко-стилистичким параметрима најближа домаћој лексици“. Синонимски парови и низови су стилски диференцирани, могу бити састављени од стилски обележених и стилских неутралних чланова. Већина стилски маркираних контактолексема припада књишком стилу (злост^{рус. книж.} – злоба). Контактолексеме-деривати из групе контактолошких синонима (*агитација, влијаније, бездарништво, високопарен, безрезултатен, самољубив*) чешће улазе у синонимске односе него просте контактолексеме (*болјар, вкус, внимателен, веројатен*). Ми се не слажемо са мишљењем Барбаре Штебих да деривати позајмљеница нису предмет процеса адаптације (трансдеривације), па ни контактологије, већ су ствар унутарјезичке творбе (Štebih 2008). Наш је став да контактолексема под руским утицајем у току примарне¹⁰ или примарно-терцијарне трансдеривације активира или пресликава творбену мотивисаност или немотивисаност модела и у каснијој фази, у току секундарне или секундарно-терцијарне адаптације, укључује се у творбени систем језика примаоца и заузима место које јој припада у структури семантичко-деривационог гнезда (Ајдуковић 2004б). Контактологија је веома заинтересована за процес прераде контактолошке информације, односно за процесе усвајања, чувања или екстракције контактолошке информације унутар гнезда. У том смислу посебну важност имају контакториватеме. Загребачки контактолог Рудолф Филиповић истиче да увођењем појмова примарна и секундарна адаптација „proširujemo analizu adaptacije replike na stadij poslije integracije, tj. na jezik primalac. Na taj način nije adaptacija završena u trenutku kada se replika integrira u jezik primalac, već ide dalje, samo pod novim uvjetima. To su uvjeti jezika primaoca i monolingvalnosti. <...> Pomoći tog načina analize mogu se objasniti mnoge pojave u procesu jezičkog posuđivanja koje su prije ostajale

¹⁰ Појмове „примарна“ и „секундарна адаптација“ увео је загребачки контактолог Р. Филиповић. Примарна адаптација се односи на промене које се јављају од момента трансфера модела у језик primalac све до интеграције у систем, док секундарна адаптација обухвата промене које се јављају на посуђеници од момента интеграције у систем па надаље (Filipović 1986; Filipović, Menac 2005). Због значаја утицаја језика посредника увели смо појам „терцијарна адаптација“ која је карактеристична и за примарну и секундарну адаптацију (Ајдуковић 2004а). У контактолошком речнику утицај језика посредника означавамо специјалним симболом „д“ поред ознаке за трансграфематизацију. У македонском језику најчешћи језици посредници су руски, српски и бугарски.

необјашњене“ (Filipović 1990). Према руском истраживачу М.А. Осадчиј (Осадчий 2005) гнездо истокоренских речи генерише сијејну, ситуативну слику света човека и може се представити у облику фрејма или комплексне ситуације. Ситуативна структура фрејма се састоји од неколико мини-ситуација које су састављене од разних пропозиција или елементарних ситуација. Ситуација која се налази у основи гнезда може се анализирати како са синхронијске, тако и са дијахронијске тачке гледишта. Неколико синонима у гнезду може се наћи у односу конкуренције и узајманог утицаја. Тако македонска глаголска контактологесма под руским утицајем са ситуативном структуром *набљудува* представља полазну реч у гнезду (проста, немотивисана реч) и садржи два агенса који покушавају да распореде свере утицаја: први је именица *набљудател*, а други је именица *набљудувач*. Формира се пропозиција од следећих контактологесама: *набљудател*, *набљудувач*, *набљудува*, *набљудувачница*, *набљудение*, *набљудување*, *набљудателност*, *набљудувачки*, *набљудателен*.

Као што различити процеси трансдеривације условљавају појаву творбених контактологеских синонима (*суеверие–суеверност*), тако и процеси трансморфологизације узрокују појаву граматичких контактологеских синонима. Контактологески синоними могу припадати различитом граматичком роду, на пример, у контактологеском истокоренском пару *большевизиране–большевизација* прва контактологесма под руским утицајем је средњег рода, док друга женског; у случају синонимског пара различитог корена *возмутеност–негодување* прва контактологесма је женског рода, док друга средњег; код вишечлане једнокоренске синонимске групе *бездомништво–бездомие–бездомност* прва и друга контактологесма су средњег рода, док је трећа контактологесма женског рода. У нашем корпусу највећи број контактологеских синонима чине именице (*настојчивост–упорство*; *гнев–јарост*), затим следе придеви (*излишен–бесполезен*), глаголи (*овоплоти–олицетвори*) и прилози (*верно–предано*). Именице су више карактеристичне за двочлане него за вишечлане синонимске групе и до овог закључка су дошли и неки други истраживачи (нпр. Покровская 2001).

Ширење и ограничавање руског језичког утицаја у многоме зависи и од фреквенције употребе контактологеских синонима, као и од њихове перцепције од стране језичких корисника. У том смислу слажемо се са мишљењем Л.М. Гальчук да није исто да ли синоними припадају општеприхваћеним лексемама или имају ситуативни карактер. Кад је реч о перцепцији, говорници ако знају да је нека реч русизам могу је избегавати (Гальчук 1997). Поред одржавања формалне идентичности или близкости са моделом, један од механизама за ширење руског језичког утицаја је смањење диспропорције у семантичком обиму руског модела и сваког члана синонимског низа, односно сужење или проширење њихове семантичке екstenзије. С друге стране, огра-

ничавање утицаја постиже се формалном деструкцијом, додавањем диференцијалног стилског обележја члану синонимског низа (нпр. архаизацијом), увођењем у низ контактних синонима другачије контактологашке вредности и сл.

Детаљнију типологију, статистику корпуса и неке друге аспекте контактологашке синонимије представићемо неком другом приликом.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

(Ајдуковић 2004а) Ј. Ајдуковић, Контактологашки речник адаптације русизама у осам словенских језика. Фото Футура, Београд, 2004, 771.

(Ајдуковић 2004б) Ј. Ајдуковић, Увод у лексичку контактологију. Теорија адаптације русизама. Фото Футура, Београд, 2004, 364.

(Апресян 1995) Ю.Д. Апресян, Избранные труды. Т. 1. Лексическая семантика. Синонимические средства языка. М., 1995, 216-248.

(Гальчук 1997) Л.М. Гальчук, Межъязыковая синонимия (на материале алтайского и русского языков). Гуманитарные науки в Сибири, №4, 1997.

(Гортан-Премк 2004) Д. Гортан-Премк, Полисемија и организација лексичког система у српском језику. Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2004.

(Груевска-Мацоска 2004) Симона Груевска-Мацоска, Појавата на синонимија кај некои понови заемки од англискиот јазик од социолингвистички аспект, 2004, 72–77.

(Даль 1978) В. Даль, Толковый словарь живого великорусского языка, Русский язык, Москва, 1978.

(Евгеньева 1975) А.П. Евгеньева, Словарь синонимов. М., 1975.

(Залевская 1990) А.А. Залевская, Слово в лексиконе человека: психолингвистическое исследование. Воронеж, 1990.

(Иванова 1998) Н. Иванова, Контактни синоними в съчиненията на Петър Богдан Бакшев, Филип Станиславов и Кръстьо Пейкич. *Paleobulgarica*, №4, 1998, 101-110.


(Јашар-Настева 1985) О. Јашар-Настева, Развојот на македонската лексика во балкански контекст и нејзиното з bogатување со синоними од грчко и турско потекло. Прилози МАНУ/ОЛЛН, 10/2, 1985, 47–59.

(Лалевић 2004) М. Лалевић, Синоними и сродне речи српскохрватског језика. Нолит, Београд, 2004.

(Лебедева 2003) С.В. Лебедева, Синонимы или проксонимы? Курск, 2002.

- (Макарова 2008) Н.Е. Макарова, Стилистические доминанты прозы Бориса Виана, Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук, Москва, 2008.
- (Милановић 1998) А. Милановић, Вукова употреба контактних синонима у „Новинама Србским“, Српски језик, 3, 1/2, 1998, [127]-131.
- (Милановић 1999) А. Милановић, Контактни синоними (посредница-оријентализам) у језику бечких Новина Сербских. Четврти лингвистички скуп "Бошковићеви дани", Црногорска академија наука и умјетности, Подгорица, 1999, књ.17, 239-246.
- (Морозов 2003) А.В. Морозов, Однокорневая синонимия в аспекте межязыковой эквивалентности. Вестник Барнаульского государственного педагогического университета. Вып. 2. Гуманитарные науки. Барнаул, 2003, 18 - 20.
- (Нанов, Нанова 2008) Любен Нанов, Ани Нанова, Български синонимен речник. Хейзъл, София, 2008, 648.
- (Нанова 2005) Ани Нанова, Фразеологичен синонимен речник на българския език. Хейзъл, София, 2005, 1390.
- (Осадчий 2005) М.А. Осадчий, Дистрибуция однокоренных синонимов в пропозициональной структуре лексического гнезда. Успехи современного естествознания, № 5, 2005.
- (Петковска 1993) Б. Петковска, За лексичко семантичките парадигми и за потребата од речник на синоними во македонскиот јазик. Литературен збор 1-6, Скопје, 1993, 31-36.
- (Покровская 2001) Я.А. Покровская, Лексическая синонимия в квантитативно-системном аспекте (на материале русского языка). I Международный конгресс исследователей русского языка "Русский язык: исторические судьбы и современность", Сборник тезисов, М., 2001.
- (ТРМЈ) Толковен речник на македонски јазик, Том 1-4, Скопје, 2003-2009.
- (Чо Хи Сук 2004) Чо Хи Сук, О соотношении синонимических и иных системных характеристик заимствованных и исконных слов в русском языке : Дис. канд. филол. наук, Москва, 2004, 203.
- (Ћосић 2008) П. Ћосић и сарадници, Речник синонима и тезаурус српског језика. Корнет, Београд, 2008, 712.
- (Filipović 1986) R. Filipović, Teorija jezika u kontaktu: uvod u lingvistiku jezičkih dodira. JAZU, Zagreb, 1990.
- (Filipović 1990) R. Filipović, Anglicizmi u hrvatskom ili srpskom jeziku. JAZU, Zagreb, 1990.
- (Filipović, Menac 2005) R. Filipović, A. Menac, Engleski element u hrvatskome i ruskom jeziku. Školska knjiga, Zagreb 2005.
- (Orozen 1989) M. Orozen, Narečni kontaktni sinonimi v Dalmatinovem prevodu Biblije. Zbornik razprav iz slovanskega jezikoslovja, SAZU, Ljubljana, 1989.

- (Sočanac 2002) Lelija Sočanac, Talijanizmi u hrvatskome jeziku. Suvremena lingvistika 53-54, Zagreb, 2002, 127-142.
- (Šarić, Wittschen 2008) Lj. Šarić, W. Wittschen, Rječnik sinonima hrvatskoga jezika. Naklada Jesenski i Turk, Zagreb, 2008, 1006.
- (Štebih 2008) B. Štebih, Morfološka adaptacija posuđenica. Suvremena lingvistika, Vol.66, No.2, Zagreb, 2008, 243-259.
- (Štrkalj Despot 2005) K. Štrkalj Despot, Talijanizmi u Cvitju, staročakavskom latiničkom rukopisu s kraja 15. Stoljeća. Folia Onomastica Croatica 14, 2005, 129-146.



Симон САЗДОВ

ЛЕКСИЧКИ СИНОНИМИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА МЕТАФОРА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Во однос на изворите на појавата на синонимите повеќе-значноста, односно полисемноста, се изделува според својата продуктивност, т.е. таа е најпродуктивниот начин на создавање синоними во еден јазик, покрај помалку застапените зборообразувачки можности, потоа заемките од други јазици, дијалектичната лексика, застарената лексика, жаргонската лексика, стилското раслојување и маркирање на лексемите и сл. Имајќи предвид, пак, дека најчестиот начин на значенско збогатување на една лексема е токму метафоричниот, неговото разгледување во контекст на синонимијата се чини интересно. Велиме интересно затоа што сметаме дека не е доволно повеќезначноста само да се регистрира како најпродуктивен начин на добивање синоними, туку треба и да се објасни конкретното поврзување на одделни значења по метафорски пат. За таа цел, се покажува, најсоодветни се сознанијата до кои дошла когнитивната, т.е. спознајната лингвистичка теорија, според која јазикот е систематски втемелен во човековото спознание.

Со оглед на тоа што сме просторно ограничени, овој пат ќе се задржиме на сетилото за вид како основа за метафоричност, којашто резултирала со богата синонимија.

Традиционално, за западната култура е карактеристично значителното потпирање врз сетилото за вид. Тоа е и логично со оглед на супериорноста на ова сетило во поглед на можноста за приирање податоци, т.е. од гледна точка на информативноста што ја обезбедуваат сетилата.

Влијанието на сетилото за вид врз нашето општествено-културно однесување е фасцинантно. На пример, кога одиме на туристичко патување, ние одиме да видиме, а не да чуеме нешто. Доказ за тоа се фотографските апарати и камери што ги носиме со себе и отсъството на касетофоните, со кои евентуално би снимиле некои звуци.

Визуелниот ефект има примарно значење и за нашето сфаќање. Нашата претстава за убавината е визуелна. Такво е и наше-

то сфаќање на уметноста. Имено, под уметност првенствено подразбирааме ликовна, а не музичка уметност (сп. РМЈ: „уметност – уметност и наука; ликовна уметност; историја на уметноста“). Нашата визуелна ориентација во тој поглед може да се илустрира врз примерот на скулптурите, уметнички форми во чие доживување, барем теоретски, не игра улога само сетилото за вид туку и она за допир: ние редовно ја истакнуваме визуелноста на скулптурата, истовремено неутрализирајќи ја можноста за нејзино доживување со допир, на тој начин што се поставуваат огради околу скулптурите во музеите и упатства од типот „не допирај“.

Помалку очигледно, но пофундаментално, нашата визуелност влијае врз нашиот општествен идентитет. Склони сме кон меѓусебно групирање главно врз основа на сличниот изглед, а не да речеме на сличниот изговор. Најевидентниот доказ за моќта на изгледот е категоризацијата на индивидуи според бојата на кожата. Интересно е тоа што оваа поделба во нашето „визуелно“ ориентирано општество се доживува најнормално, а не, да речеме, како нешто површно, морално несоодветно, неприфатливо.

Имајќи ја предвид нашата преокупација со визуелното, не треба да нè изненади нашата загриженост главно во врска со пројавените недостатоци токму во врска со сетилото за вид, а не и со другите сетила. Научени сме да коригираме и најмали недостатоци на сетилото за вид со носење очила односно контактни леќи, а ни на крај памет не би ни било носење апарат за подобрување на незначително оштетениот слух. Во медицинската практика се забележани случаи во кои е прифатливо значително оштетување на сетилото за мирис за да се санираат одредени проблеми со носот односно синусите, а такво нешто и не може да се замисли кога се во прашање очите. Интересно е да се забележи и тоа дека посебно сме внимателни кон слепи лица, кои искрено го предизвикуваат нашето сожалување, а глувите лица (да се потсетиме на нашите баби и дедовци) најчесто предизвикуваат нетрпение и нервоза.

Имајќи го предвид сево ова, што претставува сосем мал осврт на влијанието на сетилото за вид врз човековиот живот, логично е да се очекува важноста на визуелноста да биде одразена и во јазикот. Редовно се потпираме врз визуелните метафори за да изразиме разбирање и знаење. За нешто што сме го сфатиле велиме *гледам*, а оној што не нè разбрал *не може да види* дека сме во *йраво*, дури е и *слей* *пред очи гледной*. Добрите водачи ги карактеризираме метафорично како луѓе што *гледаат* *далеку*: тие се *визионери*, имаат *увид* и моќ да *предвидат* нешто. Исто така, го поврзуваме знаењето и разбирањето и со светлината, којашто е неопходна за гледање. Кога некој објаснува нешто, велиме дека

расветлува нешто. Умните луѓе се бисетри, имаат јасни мисли. Од друга страна, мракот, којшто го оневозможува гледањето, означува непросветеност, незнаење: *Лейтмотивни години живееши нашиот народ во ройство и мрак* (РМЈ).

Објективната, интелектуална страна на нашиот ментален живот изгледа дека е редовно поврзана со сетилото за вид, иако и кај зборовите што ги означуваат другите сетила понекогаш се среќаваат интелектуални значења. Постојат големи сличности меѓу општиот јазичен третман на видот и интелектот. Основа за тоа даваат некои заеднички карактеристики на сетилото за вид и мислата. Имено, се работи за способноста за фокусирање – да се избере еден стимул по желба од мноштвото што се на располагање е значајна карактеристика на видот и мислата, но не и на другите сетила освен на сетилото за слух. При слушањето во секој случај фокусирањето е потешко остварливо отколку при гледањето: ние буквально, без никаков напор, можеме да ги померднеме очите и да го префрлимме нашиот поглед од еден предмет на друг, додека потребен ни е извесен напор да се сконцентрираме на еден звучен извор меѓу повеќето што се присутни (на пример, при разговор во кој и сами учествуваме во просторија во која паралелно се одвиваат и други разговори).

Сепак, главната причина за поврзаноста на гледањето и интелектот е фактот дека сетилото за вид е примарниот извор на податоци за светот што не опкружува. Способноста на сетилото за вид да не снабдува со информации од далечина (наспроти сетилата за допир, вкус и мирис, па и слух) е многу важна и претставува уште една сличност помеѓу видот и интелектот. Имено, објективниот и интелектуален свет се смета за домен на лична дистанцирањост, наспроти доменот на субјективност или близкост на субјективниот и емоционален свет (така, на пример, може да одржуваме дистанција во однос на некого ако разговорот го водиме, одржувајме на интелектуално ниво, а ако се чувствуваат близки со некого, тогаш најчесто не сме во состојба да бидеме објективни во врска со тоа лице).

Уште една карактеристика на видот што го определува како објективно сетило е тоа дека видот е идентичен за различни луѓе. Ова, пак, го доближува видот до општоприфатеното сфаќање на интелектуалните процеси како нешто објективно. Интересно е овде да се обрне внимание на изразот *гледна точка*. Имено, ако работите не ги гледаме од исто место, тогаш не мора идентично да ги гледаме, но, од друга страна, се подразбира дека без влијанието на различната местоположба – перцепцијата е идентична.

Метафората ГЛЕДАЊЕТО Е ЗНАЕЊЕ е распространета во македонскиот јазик. На современ план голем дел од детализираниот вокабулар што се однесува на доменот на сетилото за вид може да се употреби за да се структуира описот на нашите интелектуални процеси.

Основни глаголи во македонскиот јазик што го означуваат восприемањето со сетилото за вид, како што е познато, се *гледа* и *види*. Имајќи предвид дека сетилото за вид претставува најиздиференцирано сетило, не треба да нè изненадува фактот што *гледа* и *види* развиле богата полисемност.

Глаголот *гледа*, покрај основното значење (1. восприема¹ со очите: *Бувош гледа ноке, во шемница*), значи и 2. следи визуелно некој настан *Гледав филм и сум заспал*; 3. внимава, пази: *Гледаше да не ги вознемири соседиште*; 4. знае, сфаќа, разбира, се уверува: *Сите гледаме дека се наогаме во многу шешка ситуација*; *Сега гледам дека цело време си бил во право*; 5. се труди, настојува, се обидува, сака: *Луѓето гледаа да му помогнай на ранетиот*; 6. чува, негува, се грижи за: *Toј ќе ќе гледа на староси*; Цел век болни гледам; 7. гата: *Таа знае да гледа на карши*; 8. е свртен накај: *Неволаша кука гледа на езеро*.

Глаголот *види*, слично на *гледа*, покрај идентичното основно значење, развил редица метафорични значења, па во едно од нив е синонимен со – 2: *сфати, разбере, се увери*: *Toј виде дека со шакви луѓе не може да се соработува*; во друго со 3. *дознае*: *Види кој звони* (на телефон); потоа со 4. *доживее*: *Сме виделе далеку йодобри времиња*; па со 5. *сртне*: *Го видов шаинко ши денес и ми кажа дека вечер ќе сите оделе кај нив*; како и со 6. *посети*: *Одам да ги видам моиште*.

Како што може да се забележи од наведените значења и соодветните примери, покрај веќе споменатата метафора ГЛЕДАЊЕТО Е ЗНАЕЊЕ (РАЗБИРАЊЕ, СФАЌАЊЕ), секундарните значења на *гледа* и *види* претставуваат преосмислени случаи, чија составна карактеристика е употребата на сетилото за вид. Така, на пр., не можеме некого да негуваме, чуваме во отсуство, без буквально да го гледаме. Или, не можеме да се сртнеме со некого без буквально да го видиме. Иако е можно да се доживее нешто со затворени очи, типично доживуваме со активно учество на очите, итн.

Не е мал бројот на глаголите кои се добиени со префиксација на *гледа* и *види*, и кои барем според своето потекло се тесно

¹ Глаголот *восприема* (1. сознае нешто преку сетилата; 2. разбере, сфати нешто) го користиме за ошто означување, со оглед на неговата неутралност во поглед на сетилото.

поврзани со сетилноста. Се забележува дека голем дел од префиксите воведуваат абстрактност кон значењето на глаголот, оддалечувајќи го притоа, во некои случаи значително, од основното значење на глаголот во основата.

Така, во врска со метафоричното пресликување од физичкото кон умственото восприемање (односно некоја ментална активност) се изделуваат глаголите: *согледа, одгледа, огледа, изгледа, разгледа, прегледа, надгледа, завидува, предвиди, превиди, привидува, увиди*. Имено, се работи за глаголи кои целосно или со некое свое значење не означуваат восприемање со сетилото за вид, туку некое умствено дејство.

Глаголот *согледа*, со посредство на метафората ГЛЕДАЊЕТО Е ЗНАЕЊЕ (РАЗБИРАЊЕ, СФАЌАЊЕ) развијил значење „сознае, разбере, сфати“: *Дури сега согледувам дека како дейќе сум бил многу разгален; Индивидуалниште земјоделци од Нов Дојран го согледаа и проблемот и приспособија кон негово решавање.*

Глаголот *увиди* е близкосписан со претходниот разгледаниот *согледа*. Неговото значење во ИСРМГ е определено како „согледа, сфати“: *Тој уште млад увиде дека животот не е лесен.* Иако учеството на сетилото за вид не е исклучено од значењето на овој глагол, тоа овде не е во прв план. Посебно илустративен во тој поглед е именскиот дериват на овој глагол (*увид*) во примери како следниов: *Екипите на Министерството за внатрешни работи извршија увид на местото на несреќата.* Се поставува прашањето што точно се случува при полициски увид (при сообраќајна несреќа, кражба, пожар). Полицијата излегува на местото на настанот за да утврди, да се обиде да реконструира што се случило. Иако тоа го прави со восприемање преку сетилото за вид, увидот претставува умствена активност.

Глаголот *одгледа* значи „изгледа, подигне, однегува, порасне, воспита“: *Живка сама ги одгледа своите пет деца.*

Глаголот *завидува* значи „чувствува незадоволство, љубомора во врска со постигнувањата, сопственоста и сл. на други луѓе“ односно „желба да се има нешто што му припаѓа на друг“: *Ана ѝ завидуваше на секоја одлична ученичка во својот клас.*

Глаголот *предвиди* значи „1. однапред знае што ќе се случи“: *Нескоп го предвиде намалувањето на стапките за здравствено осигурување;* 2. „планира“: *Те предвидовме за настап во поизладневната програма;* 3. „прогнозира“: *Носирадамус предвидел големи поилави и уништување на свеќите.*

Превиди, пак, значи „не зеде предвид“, т.е. „не забележа, испушти“: *Го превидов него;* *Велемајшорот превиде мак во ири поштега.*

Привидува значи „поседува лажен впечаток дека видел нешто или нешто“: *Му се привидувале неговите мртви роднини, и означува активност на умот, а не на очите.*

Надглед(ув)а значи „контролира“, што, пак, во зависност од предметот на контрола, се реализира како „1. припази, причува, внимава“: *Мими ги надгледуваше децата во наше отјаснатство, односно како „управува, раководи“: Тој ја надгледуваше првата смена.*

Разгледа, во едно од своите значења („внимателно погледа нешто“), сигнализира употреба на сетилото за вид: *Хермина внимателно ја разгледуваше својата соба.* Со другите значења, меѓутоа, се однесува на умствената сфера и значи: „проучи нешто“: *Научнициите го разгледуваат дејствието на ова зрачење, а исто така и П-теоријата; односно „претресе, проучи заради донесување решение или оцена“: Собранието го разгледа предлогот на Комисијата за верски прашања.*

Прегледа значи „разгледува содржина на нешто (со различен степен на внимание)“: *Никола го прегледа весникот и стапа; но и „провери, испита, контролира“: Врвни лекари го прегледуваат Лазо; Учителката ги прегледа сите писмени задачи; Инспекторите ги прегледуваат завршните смешки.*

Се огледа примарно значи „го гледа својот одраз во некоја површина (типично огледало)“: *Снежана се огледуваше во стаклото на прозорецот, при што е јасно дека она што се одразува е физички, а не апстрактен ентитет. Секундарно, меѓутоа, предметот на одразување може да е и апстрактен: Нашиот труд се огледува во нашите резултати.*

Каде **изгледа** ситуацијата е специфична затоа што постојат два глагола со иста форма, но се од различен глаголски вид. Свршениот глагол **изгледа** има значење „одмери со поглед“ *Женана ме изгледа од глава до ѕетици; но и „одгледа, однегува, порасне“: Мајката сама ги изгледа децата.* Несвршениот глагол **изгледа** има значење „остава впечаток, се чини“: *Ти ми изгледаш како да не си јал при дена.*

Посебен предизвик за значенско толкување претставува дериватот на **изгледа** – **изглед**. Имено, во РМЈ се наведени три значења на оваа именка, од кои како посебно интересни ги изделуваме првото и третото: **изглед 1. (вид) тој е добар на изглед.** 2. (поглед, пејзаж) **убав изглед.** 3. (можност) **има изгледи да усие.** Не е чуди отсъството на определбата *физуративно* кај тре-тото значење, затоа што во спротивно треба да се одговори на прашањето: Дали тута може да се утврди основа за метафорично пресликување и како да се мотивира тоа? Треба да се поврзе употребата на зборот за означување физички изглед и употребата

на истиот тој збор за изразување можност. Во спротивно немаме основа да зборуваме за полисемен збор, туку за хомонимни зборови.

Физичкиот изглед, она што како податок се регистрира главно по пат на користење на сетилото за вид, многу често се сфаќа како основа за различни предвидувања, значи за она што е можно да се случи. На пример, ако забележиме некого со куфер во раката, нашето предвидување ќе биде дека тој човек многу повеојатно ќе тргне на пат отколку човек што не изгледа како некој што се спремил за патување. Физичката сличност (меѓу човекот што изгледа како патник и нашата претстава за прототипниот патник), која ја утврдуваме со сетилото за вид, е поврзана со веројатноста на идните настани, барем според нашето секодневно сфаќање. Всушност, овде се работи за нашето искуство дека сличните ситуации повеојатно ќе дадат слични резултати отколку ситуациите што не се слични, но тута е присутно и метафоричното пресликување на сличноста како физички феномен во апстрактната сфера. Затоа во реченицата *Марко и Тони се слични* придавката *личен* може да се употреби за да означи физичка сличност (имаат слични црти на лицето, височина, тежина, боја на коса, фризура итн.), но и психичка сличност (лични размислувања, ставови за многу работи, слични реакции во одредени случаи итн.). Всушност, се работи за една двосмислена реченица, затоа што надвор од контекст тешко се определува на кое ниво се врши споредбата.

И именката изведена од глаголот *йогледа* (*йоглед*) го заслужува нашето внимание, особено со значењата изделияни во РМЈ под број 2 и 5. Имено, покрај примарното значење („насоченост на очите“: *Не можам да го издржам нејзиниот йоглед*), како поинтересни за мотивирање на синонимијата ги изделуваме (од РМЈ) 2. „внимание, интерес“: *Ги сврше кон себе йогледите на критиката*; и 5. „мислење, сфаќање“: *Тој има засијарени йогледи*. Овие секундарни значења уште еднаш ја засведочуваат врската меѓу физичката и умствената сфера.

Таа врска е присутна и кај многу други зборови. Како што еден предмет може да биде *йрозирен* или *нейрозирен* (низ него да може односно да не може да се гледа), така и нечи мисли, ставови, аргументи може да се *јасни*, *свейли*, *трансигаренитни*, наспроти *мрачни*, *темни*, *нејасни*, *нейтрансигаренитни* итн. за нашето сфаќање т.е. ментален вид. Ние фрламе *свейлина* на проблем кој до тој момент бил прилично *нејасен* т.е. „неразбирлив“. Интелигентниот човек е *бисијар* човек, а генијот е *брилијантен*. РМЈ го објаснува *йросвейли* со зборовите „придаје јасност; осмисли“ што само го

потврдува разбирањето на мисловните процеси со помош на физичкиот домен на гледањето.

И објасни не значи ништо друго туку „направи нешто да биде јасно за умот“. Веќе разгледавме примери кај кои е карактеристично тоа што, барем на современ план, се употребуваат исклучиво во врска со менталните процеси, како што е случај и со *објасни*, иако водат потекло од доменот на физичкото. Така, ние не можеме да ја направиме сликата на телевизорот појасна и да речеме дека сме ја објасниле.

Слей односно *слейец* се употребува да означи не само човек кој е лишен од физички вид туку и човек лишен од ментален вид. Поврзаноста на видот со умствената активност, т.е. со размислувањето е засведочена (во РМЈ) и во метафорично добиеното значење (кај *слей*) „кој дејствува без да размислува“: *слейа йослушност, слейа љубов, слейа доверба* итн.

Треба да се има предвид дека поврзаноста на гледањето и интелектот во некои случаи не е лесно уочлива, но е сепак присутна, и, што е посебно значајно, игра важна улога во однос на нашето размислување и однесување. Така, на пример, ако размислувањето го нарекуваме *рефлексија* (РМЈ), или за човек кој е склон кон задлабочено размислување велиме дека е *рефлексивен* (РМЈ), фактички фигуративно мислата ја карактеризираме како визуелно искуство. Имајќи предвид дека рефлексијата – со своето примарно, основно значење – подразбира визуелен субјект, метафората суштилно може да влијае врз соговорниците на тој начин што ќе ги насочи да бараат визуелен стимул.

Вокабуларот на физичката сетилност покажува системска метафорична поврзаност со ваквите концептуални метафори на внатрешната умственно-чувствена сфера. Овие поврзувања не се случајни, туку се силно мотивирани врски помеѓу паралелни или аналогни области на физичкиот и внатрешниот свет на човекот. Со посредство на една концептуална метафора (УМОТ Е ТЕЛО) внатрешното битие на човекот се сфаќа во голема мера во смисла на неговата телесност, па не треба да чуди што тоа се опишува со зборови земени од физичкиот домен.

Само благодарение на ваквите концептуални метафори ние сме во состојба да ги објасниме повеќезначните употреби на многу зборови, кои резултираат, меѓу другото, и со богата синонимност.

Елени БУЖАРОВСКА

СЕМАНТИЧКАТА ДЕРИВАЦИЈА НА ГЛАГОЛОТ САКА

1. Вовед

Во македонскиот јазик глаголот *сака* има три главни значења: *сака₁* – ‘има желба, посакува’, *сака₂* – ‘му се допаѓа’, *сака₃* – ‘љуби’. Во други индоевропски јазици, како на пр. во англискиот, во српскиот итн. постојат посебни глаголски лексеми за секое од овие значења и глаголот *сака* не може да се употреби наместо нив. Но во македонскиот јазик *сака* претрпел семантичка деривацija која му овозможила да стекне синонимен статус со глаголите *му се допаѓа* и *љуби*. Природно се наметнува прашањето зошто и како настанала семантичката промена кај *сака* која резултирала во негова полисемија.

Целите на овој труд се:

- да открие кои семантички својства на глаголот *сака* предизвикале проширување на неговото значење и создавање на три синонимни лексеми
- да го покаже правецот/правците на семантичката деривацija и нејзините крајни резултати, односно сите конструкции со глаголот *сака*
- да ја покаже заемната поврзаност на тие конструкции во рамките на единствен систем, преку т.н. семантичка мапа на глаголот *сака*.

2. Глаголот *сака*

Основната семантичка разлика се забележува меѓу глаголот *сака₁* од една страна и *сака₂* и *сака₃* од друга. *Сака₁* припаѓа во дезидеративни предикати и изразува желба на човекот да направи нешто или да има нешто. Неговото главно семантичко свойство е волиција односно мотивација на субјектот да изврши едно потенцијално дејство.

Од гледна точка на психологијата, човековата активност е одредена од следните цели: опстанок, сигурност, задоволство и стимулација (Kreč, Krafeld 1976: 280-287). Првите две цели го изразуваат мотивот на дефициенција за кој карактеристично е отстранувањето на нешто, како што се опасност, уништување и сл. Другите две цели го изразуваат мотивот на изобилството кој се одликува со стремеж кон задо-

волство, креација, знаење и сл. Предикати со кои се изразува мотивот на изобилството кај човекот се мотивациски предикати од типот: *интересира, има намера, копне, мечтае, намисли, настојува, науми, планира, сака, посака, очекува* и сл. (Бужаровска 1997). Централен предикат на ова семантичко поле е глаголот *сака*. Во неговата семантичка структура доминираат две компоненти: активната волја на субјектот и значењето на намера. И двете компоненти доаѓаат до израз во парадизите на следните примери:

Сакам да го прочитам неговиот нов роман – имам намера да го прочитам во иднина неговиот нов роман бидејќи тоа ме интересира (духовна потреба).

Сакам вода – сакам да пијам вода – имам намера да се напијам вода бидејќи треба да ја угасам жедта (физичка потреба).

2.1. Семантиката на волитивното *сака*

Од семантичка гледна точка, дезидеративното *сака* се смета како семантички примитив бидејќи во јазикот нема семантички по-прост поим со чија помош би се претставило значењето на *сака*. Тој е прототипичен лексички експонент за изразување на мотивацијата на изобилството кај човекот.

Истовремено, *сака* претставува доминанта на семантичко поле на мотивација бидејќи неговото значење влегува во значењата на другите членови од тоа поле. Според Апресјан (1995:306) доминантата е лексема која има најопшто значење, најмногу се употребува, поседува најголеми комбинаторни способности и стилистички е најнеутрална. Би додале уште едно свойство на доминантата, а тоа е нејзината способност за семантичка промена. Заради тоа свойство глаголот *сака* изградил голем број идиоматизирани изрази како крајни продукти на неговата повеќенасочна семантичка деривација (види табела 2), кои најчесто се употребуваат како прагматски маркери.

Од логичка гледна точка, предикатот *сака* е интенсионален глагол (McCawly 1978) бидејќи воведува еден алтернативен свет на желби наспроти реалниот свет. Желбата на субјектот може да се реализира само ако има преклопување меѓу возможниот свет на желбите и реалниот свет.

2.2. Синтаксата на волитивното *сака*

Семантичката природа на вториот аргумент на *сака* (односно посакуваниот ентитет) ја наложува формата на неговата реализација. Во површинската структура на јазикот, желбата се изразува со глаголско дополнение во форма на *да*-реченица или именска синтагма (ИС). Изборот меѓу двете форми зависи од темпорално-аспектуални својства на посакуваниот настан.

(а) да-конструкција како реализација на иден, теличен настан

Да-реченицата се однесува на некој потенцијален настан што субјектот има намера да го изврши со цел да задоволи некоја своја духовна, материјална и општествена потреба. Имајќи предвид дека волицијата е нефактивна, *сака* наметнува идно значење на *да*-конструкцијата што се манифестира со нејзиното формализирање со свршени глаголи, како на пр. *Сакам да го прочитам неговиот нов роман.*

(б) именска синтагма како резултат на редукција на *има*-реченица

Идниот потенцијален настан има посесивен карактер кој може да се парафразира ‘сакам да добијам/имам нешто’. Субјектот има желба да добие нешто со цел да задоволи некоја своја физиолошка потреба. Желбата на субјектот ќе се оствари ако тој го „поседува“ *саканиот предмет* (најчесто храна или пијала).

Сакам сладолед – обично значи ‘сакам да имам сладолед за да го јадам’. Од примерот се гледа дека глаголот *сака* е метонимичен бидејќи дозволува логичка метонимија која се одвива кога предметот на дејството, *сладолед*, го заменува самото дејство, *јадам сладолед* (Vespoor 1997).

Глаголот *сака* може да има и дополнение во вид на глаголска именка. Тоа се случува само во контексти со неперсонален субјект. Во овој случај *сака* го губи значењето на волиција на сметка на значењето на потреба. Промена во семантиката на волитивното *сака* – истакнување на значењето на потреба на прв план и избледнување на значењето на намера – настанува заради неагентивноста на субјектот, како на пр: *Станот сака варосување* – станот треба да се вароса.

2.3. Емотивното *сака*

*Сака*₂ е глагол на позитивна емоција и означува уживање. Човекот чувствува задоволство кога тој учествува во некоја ситуација или активност што создава кај него позитивно искуство. Тоа наметнува следни заклучоци: човекот е т.н. „експериенсер“ (experiencer), односно неагентивен учесник на еден итеративен, пријатен за него, настан. Синтаксички, настанот се реализира со две форми: *да*-реченица или нејзина номинализација (а), и именска синтагма, ИС (б):

(а) ателична *да*-реченица како реализација на едно хабитуално дејство

Кога субјектот става акцент на извршувањето на самото дејство, тоа се реализира во форма на *да*-реченица (во несвршен вид). Ставајќи го комуникативниот фокус врз извршувањето на дејството, а не врз неговиот продукт, говорителот преку номинализираните *да*-реченици соопштува дека на субјектот му се допаѓа да го врши тоа дејство. Таквите реченици се хабитуални и нефактивни бидејќи изразуваат повеќекратно случување на еден ист ателичен настан. Во некои случаи

возможна и номинализација на *да*-реченицата: *Сакам да готвам* > *Сакам готвење..*

(б) ИС како метонимична замена за целиот настан

За разлика од преходниот случај, комуникативниот фокус на изразот паѓа на продуктот на дејството, а не на неговото извршување. Затоа е возможна метонимизација на целиот настан во негов краен резултат (изразен со ИС).

Сакам книги – сакам да читам книги

Сакам сладолед – сакам да јадам сладолед

Меѓутоа, се забележува извесно преклопување на двете значења заради тоа што постои метонимиска близост меѓу задоволство од некое потенцијално идно дејство и посакувањето на тоа дејство од субјектот. Субјектот на *сака* посакува да се оствари некој настан бидејќи знае од искуство дека настанот му овозможува задоволство. Така, во долниот пример и двете значење на *сака* – волиција и емоција – имаат иста форма при што соворникот се одредува за наменето значење само од контекстот.

Сакам сладолед – сакам да имам сладолед за да го јадам (волиција со идно-теличен контекст)

Сакам сладолед – сакам за да јадам сладолед секогаш кога го имам (емоција со хабитуален контекст)

3. Теорија на семантичка промена

Полисемијата на *сака* најдобро може да се објасни со помош на теориите на семантички промени базирани врз конвенционализација на т.н. конверзацијски импликатури (*conversational implicatures*). Според овие теории (Geis & Zwicky 1971, Traugott and König 1991), семантичката промена на некоја лексема или конструкција почнува со зајакнување, односно истакнување на преден план на импликатури (познати во предметната литература како “*implicatures*”) што се создаваат кога таа лексема се употребува во одреден контекст, а завршува промената со конвенционализација на тоа импликативно значење во ново значење. Така, патот на семантичката промена е следниот: од импликативното значење – преку зајакнување на импликатурата во специфичен контекст – до ново значење на истата лексема. Оваа теорија можеме да ја примениме и во објаснувањето на полисемијата на глаголот *сака*. Развојот на *сака* може да го окарakterизираме како семантизација односно конвенционализација на импликативното значење на задоволство присутно во изворното волитивно *сака*. Волитивното *сака* во хабитуален контекст создава импликатура на задоволство заради метонимија ‘задоволството е потреба’.

Постојат повеќе дефиниции на метонимијата, но сите автори се сложуваат во едно – дека метонимијата не е лексичка промена, туку семантичка бидејќи се одвива во самиот концепт. Најприфатеното

гледиште е дека метонимијата претставува когнитивен механизам кој ни овозможува да концептуализираме една работа со помош на нејзиниот однос према некоја друга (Lakoff & Johnson 1980:39). Поновите дефиниции истакнуваат дека метонимијата се одвива во истиот семантички домен преку асоцијативни процеси (Kövacs & Radden 1998:39)¹ и дека со неа се истакнува дел од семантичката структура на изворниот концепт (Croft 1993).

4. Семантичка деривација

Погоре ја изложивме тезата дека полисемијата на *сака* се должи на фактот што волиционото *сака* навлегува во семантичката сфера на емотивното *сака*. Но кои се причините за тоа ширење? Сметаме дека тоа се случува заради зајакнување на импликатурата на задоволство инхерентно присутно во значењето на *сака* во хабитуален контекст. Подолу подетално ќе ги разгледаме двата главни фактори на семантичката промена:

1. импликативното значење на *сака*

Лексичкото значење на волитивното *сака* го имплицира значењето на емотивното *сака* – елементот на задоволство е присутен во волиција. Настанува метонимска поврзаност меѓу двете семантички категории заради асоцијативна врска: работите што ги посакуваме се работите што ни се допираат.

2. хабитуална семантика на *да*-конструкцијата

Семантиката на *сака+да*-конструкцијата зависи од тоа дали *да*-конструкцијата има телична интерпретација или хабитуална. Волитивното *сака* се комбинира само со телични настани кои се формализираат со свршен вид (*Сакам да прочитам*), додека емотивното *сака* бара хабитуален настан што се кодира со несвршен вид (*Сакам да читам*)².

Семантичкото проширување кај глаголот *сака* е возможно само со промена на начинот, односно аспектот на кој е претставено дејството. Промената на телична интерпретација на *да*-конструкцијата во хабитуална претставува иницијален двигател за семантичката промена на волитивното *сака* во емотивното. Всушност, се менува контекстот на употребата на изворното *сака*. Ако желбата да се има/добие нешто е единичен настан врзан со поседување, задоволството е врзано со самото извршување на дејството во серија слични настани. Механизмот кој го

¹ Метонимиите се класифицираат во референцијални, предикативни и илокуциони (Panther and Thornburg 1999). Метонимскиот механизам што ја остварува семантичката промена на *сака* спаѓа во референцијална бидејќи наместо еден концепт се употребува друг.

² Но постојат проблеми со интерпретацијата на *сака+да*-конструкција кога глаголот како на пр. *плива* има само несвршена форма (другите префиксални деривати се нови лексеми - *заплива*, *донплива*, *преплива*, и т.н.): *Сакам да пливам* (сега) наспроти *Сакам да пливам* (секогаш).

возможува ова когнитивно поврзување што резултира во промена на контекстот е метонимијата ‘општо наместо посебно’

Претпоставуваме дека семантичката деривација на *сака* се одвивала во три фази:

(А) прва фаза – изворниот концепт е волитивното *сака* кое има импликација на задоволство.

(Б) преодна фаза – промена на контекстот која подразбира промена на темпорално-аспектуалната рамка на настанот импликуван од гла-голот *сака*. Контекстот преминува од идно-теличен во хабитуален.

(В) трета фаза – појава на емотивното *сака* преку конвенционализација на импликацијата на задоволство во ново значење.

Гореизложената теорија може да ја илустрираме преку следниот пример:

(А) Извор на деривација: теличен, единичен настан

Сакам сладолед – значи дека агенсот има потреба да добие сладолед во моментот на зборување за да го изеде, а имплицира дека во тоа ќе ужива.

(Б) Преодна фаза: генерализација на минато искуство преку метонимијата ‘општо наместо/е посебно’

Секогаш кога агенсот јадел сладолед му било пријатно. Од серија на повторливи настани во минатото агенсот добил позитивно искуство дека таа активност предизвикува чувство на уживање.

(В) Продукт на деривација: кај субјектот постои пријатна емоција што се асоцира со тој настан преку метонимија ‘задоволство наместо/е потреба’

Сакам сладолед – сакам/уживам да јадам сладолед

Во семантизација на имплицираното значење најголема улога игра метонимијата *задоволство наместо потреба*, каде што концептот на потреба/желба (*сака₁*) асоцијативно се поврзува со задоволство (*сака₂*). Тоа се случува заради создавање на асоцијативна врска кај агенсот (базирано врз неговото искуство) дека задоволување на потребата донесува задоволство. Очекуваниот продукт на метонимиска промена: *задоволството е потреба*.

Патот на асоцијативно размислување изложен погоре може да се сумира на следниот начин: субјектот има потреба за некоја активност (А) > задоволување на потребата во минатото беше пријатно (Б) > следствено, активноста секогаш му создава задоволство на субјектот (В).


Паралелно се забележува ослабување на каузалната семантика на настанот.

Сака₁ спаѓа во глаголите на надворешна каузација што подразбира постоење на надворешна причина (агенс или природна сила) која ја предвикува активноста изразена во глаголското дополнение.

Сака₂ се одликува со внатрешна каузација. Со неа се изразува дека некое свойство карактеристично за аргументот на глаголот е одговорно за предизвикување на одредена активност. Во случај на *сака* тоа е стекнатото пријатно чувство од извршување на таа активност/ситуација кое го тера субјектот да сака да ја извршува таа активност или да сака да се најде во одредена ситуација (Levin & Rappaport 1995:91).

5. Графичко претставување на деривацијата

Деривацијата на *сака* може да се претстави графички во еден замислен семантички простор што ги содржи семантичките полиња на волиција, уживање и хабитуалност. Преминот на значењето на *сака* од волиција до уживање оди преку значењето на хабитуалност. Сите значења, како конвенционалните така и имплицираните, може да имаат различна хиерархизација во семантичката структура на *сака*. Ако во *сака₁* главното значење е волитивното, додека имплицицираното е уживањето, во *сака₂* уживањето станува главно значење, со имплицирирана хабитуалност и избледена волиција.



Исто така, постојат и гранични примери со речиси подеднаква застапеност на двете значења:

(а) волиција + уживање, како во *Го сакам ова*, каде што *сака* изразува не само позитивна евалуација на предметот и уживање во него, туку и свесен избор базиран врз волиција.

(б) уживање + хабитуалност, како во примерот *Сака да си тиши*. Таквите примери ја премостуваат границата меѓу уживање од една страна и хабитуалност од друга – што некој сака да прави, веројатно ќе го прави често бидејќи ужива во тоа.

6. Графичко претставување и анализа на деривираните значења

Во ова поглавје графички се претставени патиштата на семантичката деривација на *сака₁* и *сака₂*. Третиот член на полисемијата *сака₃* нема да го разгледуваме во детали бидејќи неговата деривација е релативно јасна. Тој се развил од *сака₂* со таа разлика што посакуваниот ентитет не е настан туку човек. Субјектот на *сака₃* посакува да биде со одредена личност духовно и/или физички близок, односно „да ја има“ во метафоричка смисла. Посесивната компонента, како инхерентно волитивна, го приближува *сака₃* до *сака₁*, додека емоцијата на задовол-

ство што потекнува од „имањето“ на таа личност го приближува до *сака₂*, со тоа што *сака₃* изразува посилно уживање.

Дијаграм (види додаток)

Дијаграмот просторно ги претставува патиштата и правците на семантичката деривација на *сака*, а со тоа помага визуелно да ги сфатиме. Од дијаграмот станува очигледно дека полисемијата на *сака* претставува еден систем на меѓусебно поврзани значења, со што секое значење „потекнува“ од претходното.

За да го рабереме дијаграмот правилно, подолу ја даваме анализа на сите главни и деривирани значења на *сака*.

7. Примери на деривираните значења

7.1. Првото *сака*, со значење *сака/има желба*

Сите значења се делат на две важни групи според присуството или на семантичкиот признак волиција, кој пак од своја страна зависи од одушевеност на првиот аргумент на *сака*. Следствено, разликуваме волитивно и неволитивно *сака*.

7.1.1. Волитивното *сака*

Ова значење се употребува независно дали субјектниот референт на *сака* е човек или група луѓе кои се организирани во некоја географска или политичка единица - град, село, влада и сл.

Основното *сака* од кое се деривирале сите други значења се однесува на агенс - човек кој има намера, решава, планира да направи некое идно дејство. Тука разликуваме две подзначења: агенсот *сака* да направи нешто (или да каже нешто) или да добие нешто. Второто *сака* има посесивен карактер (*сакам да купам/имам нова кола – сакам нова кола*).

Во првото подзначење дејството што агенсот *сака* да го изврши е телично, па следствено се кодира со *да*-конструкција во свршен вид. Индикативен е фактот што во насловите на новинарски написи се употребува *сака* како резиме за веста во која се елаборира намерата на субјектот со глаголите *има намера, планира, решава, би сакала, посака*. Како индиректна варијанта на *сака* да се јавува и *би сакал да* во чија семантика се јавува помал степен на агентивност што се кодира со кондиционална форма (*би*).

Фиго сега сака да игра во Кина. Иако пред само неколку денови изјави дека е решен да замине во фудбалска пензија, португалскиот ветеран Луис Фиго реши да ја смени одлуката. Вчера тој најави оти планира да продолжи да игра и тоа во Кина.

Кими сака да вози рели. Актуелниот светски шампион, Кими Раиконен најави дека од моментот кога ќе се повлече од формула 1 има намера да се проба и во рели трките.

Украинско село сака да се преименува во Цексон.

Владата сака да ги намали уставните надлежности на претседателот.

7.1.2. Неволитивното сака се употребува со неперсонален субјект за изразување неколку значења: иманентност, потреба и неможност на дејството што има форма на *да-реченица* или глаголска именка. Во семантичката структура на *сака* отсуствува признакот волиција.

Значењето на иманентност, блиска иднина се изразува како последица на антропоморфизација на физички или апстрактни поими. *Небото е распарано. Од него во голем водопад се спушта магла и сака да покрие сè.* (Славко Јаневски. Омарнини. стр. 38)

Слично значење на предодреденост се јавува ако агенсот е апстрактен поим на кој му се припишува одговорност за дејството, односно дека на субјектот му е предодредено да се случи дејството во *да-реченицата*.

Судбината сакаше тој млад да умре (Мургоски 2003).

Едно секогаш ми е на ум: ако судбината сака да си поигра со луѓето, тоа не треба да го прават луѓето кои се повикани да се грижат за здравјето.

Ова значење се развиил идиомот *Што сака нека биде.*

Решив да се јавам на некој оглас, па што сака нека биде. Еве ми го весникот в раце, па да видам што ќе најдам.

Како интересна балканска појава е деривацијата на значењето на потреба (*Собата сака чистење*). Површинскиот субјект е предмет кој има потреба врз него да се изврши дејство од страна на некој генеричен агенс (човек), додека самиот настан се кодира со глаголска именка, како на пр. *косата сака фарбање*.

Според Вјежбицка (1988), негираното *сака* претставува посебен примитивен предикат. Негираното неволитивното *сака* носи модално значење на ‘референтот не може, не е во состојба’. Агенсот е физички предмет кој не го извршува дејството. Се употребува со негирани неакузативни глаголи за да се засили значењето на неможноста субјектот да го изврши дејството.

Има денови кога едноставно топката не сака да влезе во го-лот, коментираше тренерот на Баерн Минхен.

Таа е она грутче земја кое едноставно не сака да излезе од нашиите души.

7.2. Деривирани значења од волитивното *сака*

Како екstenзии од значењето *сака да направи нешто* (или да каже *нешто*) спаѓаат значења во кои изразите со *сакам да кажам нешто* се употребуваат во неколку типови говорни чинови. Така изразот *Сакам да кажам* функционира како прагматски маркер за фокуси-

рање на тврдењето што говорителот го воведува по него со значење на ‘целта на моето кажување е’.

Сакам да го кажам следново. Јас сум за продолжување на добрососедските односи со сите земји...

Слична функција има изразот *Само сакам да кажам* со кој се смекнува асерторичноста или директноста на некое тврдење и/или прашање.

Не отворам нова тема само сакам да кажам дека е возможно да се провери родословот и повеќе од илјада години наназад.

Изразот *Што сакаш да кажеш?* со значење ‘што подразбираш’ изразува индигнација на говорителот за содржината на добиената порака од неговиот соворник.

Што сакаш да кажеш со оглед на постоечката околна патна мрежа? Сакаш да кажеш дека постојат доволно?

Покрај прагматска функција, изразите: *сакам да ги поздравам, сакам да истакнам, сакам да завршам со ...* служат како средства за логичко поврзување на текстот.

Најнапред, сакам да ги поздравам организаторите на овој настан. На крајот, сакам да ја истакнам и исклучителната важност на ...

*Негирани изрази со глаголот *сака* во прво лице како што се *Не сакам да бидам неучтив/да ви пречам/ве прекинувам* се користат за учтиво прекинување на дискусијата или за опонирање на собеседникот.*

Не сакам да бидам неучтив Г-не, но моето искуство противречи на сè што рековте.

Тука сум јас пријателе, само што не сакам да ве прекинувам и да ви навлегувам во убавите дискусији кои ги имате.

Значењето на намера во *сака* доаѓа до израз во друга паралелна серија на говорни чинови што изразуваат учтиво барање адресирано до слушателот:

Ќе сакате ли... или ако сакате да...

Ќе сакаш ли да ни помогнеш да откриеме што има на дискот?

Дечки, ќе сакате ли да ми објасните како оди вонредното студирање, колку се плаќа и слично...

7.3. Преминот на *сака₁* во *сака₂* – хибридио *сака*

За да се случи преминот на дезидеративно *сака* во емотивното *сака* потребна е хабитуална концептуализација на настанот. Тоа е возможно со употреба на статална *да*-реченица како дополнение на *сака* во која се создава импликатура на задоволство. Таквото импликативно значење претставува семантичка алка меѓу *сака₁* и емотивното *сака₂*. Значењето на волиција+задоволство е присутно во кондиционална форма *Би сакал* со статална *да*-реченица, како и во низа идиоматизирани конструкции. Така, на пример, изразот во конјуктив *би сакал* ја

изразува желбата на говорителот да се оствари некое идно дејство кое ќе му биде во корист, па следствено пријатно.

Јас би сакал сега да сум во Калифорнија со девојката.

Рускиот премиер Владимир Путин би сакал локалните власти да престанат со именување улици со неговото име.

Такво мешано значење присутно е во низа идиоматизирани изрази:

Не сака да има работа со... означува дека субјектот нема желба да контактира или да соработува со некоја личност или да биде замешан во нешто.

Јас имам полагано по стара програма и го препорачувам Тупанчевски од прста причина што не сакам да имам работа со професори кои се остатоци од комунизмот.

Сака да знае сè - изразот има аскриптивен карактер и кога се употребува за лице кое покажува преголем интерес за нешто има негативна конотација.

Нејзините велат дека баба Васа сè уште е главниот командант во куката и сака да знае сè што се случува.

Јавноста сака да знае сè во врска со злоупотребата на службената положба и што ќе преземе ректорската управа.

*Хибридно сака со семантика на желба и задоволство присутно е во конструкциите како/кога/колку сакаш. Изразот потекнува од редуцирана прилошка релативна реченица која се однесува на мерата, начинот, времето и слични параметри на главното дејството (спореди го идиомот *Колку што му душа сака*).*

Не смееш да се облекуваш како сакаш, не смееш да одииш како сакаш, да зборуваши исто така – и ништо не смееш како сакаш.

Верзии на библијата денеска имаш колку сакаш. Секоја секта своја библија...

Можеш да јадеш колку сакаш, да пиеш колку сакаш, објаснува менџерот на клубот.

Деривацијата на *сака₁* во *сака₂* се одвива и по следниот когнитивен пат: значењето *сакам да имам/правам нешто* по пат на метонимизација се сведува само на објектот на желбата: *Сакам да јадам сладолед - сакам сладолед.* Бидејќи во номинализацијата се неутрализираат аспектуално - временските свойства на идниот теличен настан на *да* - реченицата, контекстот во кој се одвива сакањето на нешто станува хабитуален и се создава импликатурата на задоволство. Субјектот доживува чувство на задоволство што го добива од некој повторлив настан, па затоа тоа задоволство го тера субјектот да го извршува истото дејство и понатаму. Во некои примери значењето на навика е посилно од значењето на уживање.

Синот сака да си потпишнува или има лабилно поведение.

Морам да напоменам и дека мачката многу сака да си шетка на тераса и по покрив, па така една вечер не се врати дома.

7.4. Емотивното сака

Второто *сака* функционира како глаголски предикат на емоција што бара пропозиционален аргумент кодиран со *да-реченица* во несвршен вид.

Сè уште сака да лудува и да се забавува со млади убавици, а доколку тоа му делува на неговата игра на зелениот терен, тешко може да му се замери. Кучето сака да спие на ладно.

Заради логичка метонимија дејството во зависната реченица може да се замени со продуктот на дејството изразен со ИС:

*Сакам да сум отмена. Сакам фустани и ги имам во голем број.
Ги сакам оние лежерните, обичните, но и оние елегантните.*

Овој глагол изразува дека објектот на некое дејство, односно неговиот резултат му причинува задоволство на човек- експериенсер на тоа дејство. Објектот може да биде материјален предмет или апстрактен концепт кој по пат на логичка метонимија го заменува самото дејство.

Сакам стари згради. Уживам да гледам стари згради

Сакам музика. Уживам да слушам музика.

7.4.2. Емотивно/сензуално сака

Третото *сака* (*сака₃*) со значење *сака/љуби* потекнува од *сака₂*, кога објектот на сакањето е човек:

Сакам деца. Тој ги сака жените.

*Од ова значење се деривирало значењето на *сака/љуби*.*

Сакам деца. Јован ја сака Ана.

8. Заклучок

Целта на овој труд е да ја докаже основната теза дека значењата што потекнуваат од инференција може да се конвенционализираат, што значи дека може да се појават посебно, самостојно од значењата што послужиле како извори за нивната деривацija. Како добар пример за докажување на оваа теориска поставка е полисемијата на *сака*. Во македонскиот јазик *сака* се употребува за означување на три концепта: ‘посакува’ (волитивното *сака*), ‘се допаѓа’ и ‘љуби’ (две емотивни *сака*). Покажавме дека семантичкиот развој на волитивното *сака* во емотивното *сака* се одвивал преку прагматско зајакнување на импликатурата на уживање на волитивното *сака* во нов контекст: со хабитуалното значење на конструкцијата *сака+ да-реченица*.


Дијаграмот и анализата на деривираните значења покажуваат дека полисемијата на *сака* претставува еден систем на меѓусебно поврзани значења. Секое од овие значења се создало од претходното со

зајакнување на имплицираното значење на *сака* во нов контекст. Сите значења, како конвенционалните така и имплицираните, имаат различна хиерархизација на семантичките компоненти во нивната структура. Тоа најмногу доаѓа до израз кај изворот и крајниот продукт на деривацијата: *сака₁* се одликува со волиција како главно значење и уживање како имплицирано, додека кај *сака₂* уживањето станува главно значење со имплицирани хабитуалност и волиција.

ЦИТИРАНИ ИЗВОРИ:

- Апресян, Юрий Д. (1995). *Лексическая семантика*. Том 2. Москва: Языки русской литературы.
- Бужаровска, Елени (1997). "Мотивационите предикати во македонскиот јазик." *Годишен зборник на Филолошкиот факултет Благе Конески*, том 23, 49–61
- Croft, William (1993). "The role of domains in the interpretation of metaphors and metonymies". *Cognitive Linguistics* 4/4: 335–370.
- Geis, Michael L. & Arnold M. Zwicky (1971). "On invited inferences". *Linguistic Inquiry* 2, 561–566.
- De Smet, Henrik & Hubert Cuyckens (2005). "Pragmatic Strengthening and the Meaning of Complement Constructions: The Case of Like and Love with the *to*-Infinitive". *Journal of English Linguistics* 33, 3, 3–34.
- Kövecses, Zoltán & Günter Radden (1998). "Metonymy: developing a cognitive linguistic view". *Cognitive Linguistics* 9, 1: 37–77.
- Kreč, Dejvid, Ričard Kračfeld (1976). *Elementi psihologije*. Beograd: Naučna kniga.
- Lakoff, George & Mark Johnson (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.
- Levin, Beth & Malka Rappaport Hovav (1995). *Unaccusativity: At the Syntax-Lexical Semantics Interface*. Cambridge/London: MIT.
- McCawly, James D. (1978). "World-creating predicates". *Versus* 19/20, 77–93.
- Мургоски, Зозе (2003). *Голем македонско англиски речник*. Скопје: 3M
- Traugott, Elizabeth C. & Richard B. Dasher (2002). *Regularity in semantic change*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Panther, Klaus-Uwe & Linda Thornburg (1999). "The Potentiality for Actuality metonymy in English and Hungarian". Panther, K. & Radden, G. (eds.). *Metonymy in Language and Thought*. Amsterdam: Johns Benjamins, 333–357.

-
- Traugott, Elizabeth C. & Ekkehard König (1991). "The semantics-pragmatics of grammaticalization revisited". *Approaches to Grammaticalization*, Traugott, Elizabeth C. & Bernd Heine (eds.), 189 ff.
- Verspoor, Marjolijn H. (1997). *Contextually-dependent lexical semantics*. PhD Thesis. University of Edinburgh.
- Wierzbicka, Anna (1988). *The Semantics of Grammar*. Amsterdam: John Benjamins.



УДК 811.163.3'373.611
811.162.1'373.611

Јан СОКОЛОВСКИ

**ОД ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЗБОРООБРАЗУВАЧКАТА
СИНОНИМИЈАВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК
(ВО СПОРЕДБА СО ПОЛСКИОТ)**

Задачата на овој текст е да се обрне внимание врз потребата во конфронтативното истражување на словенските јазици а посебно јазиците македонски и полски да се зема предвид проблематиката на зборообразувачката синонимија и да се претстави еден од можните начини на описот на збообразувачките синоними во тие јазици.

Како што знаеме, во досегашните конфронтативни истражувања од полето на словенското зборообразувачко, слично како и во монолингвалните истражувања, се искористуваат шесте основни, на различен начин хиерархизирани зборообразувачки параметри¹, коишто темелно ги претстави уште М. Докулил во *Tvoření slov v češtině* (Dokulil 1962) и во сè уште актуелниот проект на зборообразувачката конфронтација на словенските јазици објавен во 1963 година (Dokulil 1963).

Овие параметри се добро познати, ги разгледував во неколку мои трудови посветени на македонското и – пошироко – словенското зборообразувачко, овде нема да ги набројам.

Иако во словенската лингвистика постои во принцип заеднички систем на основните поими што се однесуваат на таквите проблеми како зборообразувачката мотивација, зборообразувачки формант, зборообразувачкиот тип и зборообразувачкото гнездо и други, сепак и натаму не постои општ став во врска со зборообразувачката синонимија. Постои мошне богата предметна литература, пред сè на руски јазик, но исто така во помала мера во однос на полскиот и другите словенски јазици. Оваа проблематика се најавува во некои академски граматики и во посериозни зборообразувачки синтези на одделните сло-

1 Параметри се: 1) Начинот на деривација - деривирани лексеми, пре- и суфиксација, конверзија; 2) Лексико-граматичка категорија на лексема-база; 3) Предметна категорија на лексема-база – називи на живите суштества, растенија, материјалните предмети, апстрактни поими; 4) Ономазиолошката структура; 5) Лексико-граматичка структура на лексема-дериват; 6) Зборообразувачки формант, на пример, лексеми со суфикс -н-, -к-.

венски јазици. Во полската и во руската лингвистика проблемите на зборообразувачката синонимија беа толкувани како на синхрониски, така и на дијахрониски план. Во полската лингвистика треба да се приведе статијата на Х. Јадацка, која се труди зборообразувачката синонимија да ја дефинира со помош на „поимите и методолошкиот апарат на синхроното зборообразување“ (Jadacka 1985: 407). Дијахронискиот пристап го наоѓаме во доста бројните трудови, пред сè во фундаменталните монографии на К. Клешчова (Kleszczowa 1998; Kleszczowa 2003). Покрај тоа, треба да се наведе и монографијата на А. Шчаус (Szczaus 2005).

На крајот, неопходно е да се споменат посериозните синтетски студии во кои во помала или во поголема мера се зема предвид појавата на зборообразувачката синонимија во одделните словенски јазици. Тука спаѓа пред сè руската академска граматика (Русская грамматика 1980), натаму академската граматика на чешкиот јазик (Mluvnice 1986) и синтезата на зборообразувањето на украинскиот јазик и најпосле – академската граматика на белорускиот јазик. Со проблемите на зборообразувачката синонимија се занимаваат во извесна мера и К. Конески (Конески 1995) и С. Велева (Велева 2006), од чија монографија преземам некои македонски примери. Цитираните и други автори обично ги разликуваат синонимијата на зборообразувачките типови и зборообразувачката синонимија, којашто најчесто се дефинира како „паралелно појавување на два или повеќе идентични или значенски близки, неретко на стилски план неконгруентни деривати со иста база и изофункционални, но супстанцијално различни зборообразувачки форманти“ (Kalisz 2000: 5). Со други зборови, синонимни деривати се дериватите со заедничка зборообразувачка база и иста категоријална вредност која произлегува од припадноста кон истата зборообразувачка категорија, но имаат различни форманти, на пример во македонскиот јазик *substaniva deverbalia*: *веселба* и *веселење*, *дружба* и *дружење*; *nomina essendi* со формантите *-ство* и *-ост*, на пример: *лакомост* и *лакомство*, *nomina attributiva* на пример: *безумец* и *безумник*, *безверец* и *безверник*, *бездомец* и *бездомник* (Велева 2006).

Ако ја прифатиме таа дефиниција за потребите на полско-македонската зборообразувачка конфронтација, ќе можеме доста прецизно да го утврдиме опсегот на истражуваните во двата јазика појави и да утврдиме, кои деривати претставуваат лексички, но не и зборообразувачки синоними. Согласно со оваа дефиниција меѓу зборообразувачките синоними нема да ги вброиме паровите од типот *творец* (: *твори* 'создава') и *создавач* (: *создава*) бидејќи нивната синонимија се темели врз синонимијата на глаголи што ги мотивираат (слично во полскиот: *pokaz* (: *pokazywać*) - *demonstracja* (: *demonstrować*)) – сепак, таквите појави несомнено заслужуваат внимание и можат да бидат предмет на конфронтативниот опис.

Други слависти, на пример Ј. Фурдик, ја издвојуваат уште и таканаречената зборообразувачка синонимија со многу бази (словачки: polibazálna slovotvorná synonimita) (Furdik 2004:114). Во случај на таков тип синонимија дериватите се карактеризираат со ист формант и имаат исто зборообразувачко значење, но имаат различни иако синонимични зборообразувачки бази, на пример, во македонскиот јазик ги имаме синонимичните деадјективни деривати *неутешност* и *безутешност*. Првиот од тие два деривата е мотивиран од *неутешен*, а вториот од придавката *безутешен*; слично: *некомпромисност* и *бескомпромисност*, *некарактерност* и *бескарактерност*. Таквиот тип синонимични лексеми исто така нема да ги толкуваме како зборообразувачки синоними во овде прифатената интерпретација, иако и таквите парови не се без интерес од полско-македонската зборообразувачка конфронтација.

Мнозинството публикации посветени на зборообразувачката синонимија се однесуваат на одделни словенски јазици. Во последните години се појавија и првите конфронтативни студии, пред сè врз материјалот од рускиот и од полскиот јазик – авторите се полските русисти, меѓу другите Ј. Калишан (Kaliszan 2000). Појавата на зборообразувачката синонимија ретко се обработува на сите или на повеќе словенски јазици. Таквите студии не се многу. Јас ја допрев проблематиката на зборообразувачката синонимија во монографијата посветена на словенските формации со предлогот на негација БЕЗ, во која пред сè ја претставив диференцијацијата на современите словенски јазици во однос на селектирани зборообразувачки параметри на адјективните и супстантивните деривати од синтаксичките изрази со предлогот БЕЗ (Sokołowski 2000). Како што утврдив, словенските јазици се разликуваат не само од гледна точка на искористувањето на основните зборообразувачки параметри присутни во описот на деривацијата на придавките и именките од изразите со предлогот БЕЗ, туку и во однос на зоната на појавувањето на зборообразувачката синонимија кај формациите од таков тип. Словенските јазици се разликуваат пред сè во однос на употребата на основните форманти искористувани во деривацијата на придавките од синтаксичките изрази со предлогот БЕЗ. Општо земено, западнословенските јазици, а од источните главно украинскиот и белорускиот, им се спротивставуваат на јужнословенските кон кои се приклучува и рускиот.

Поинаку изгледаат разликите меѓу словенските јазици во однос на зборообразувачката синонимија кај формациите од овој тип. Иако зборообразувачките синоними кај формации од изрази со предлогот БЕЗ се појавуваат во повеќето словенски јазици, сепак доста се изразени разликите во типовите и во бројот на синонимите деривати. Привлекуваат внимание голем број деривати во чешкиот или – поточно – деривати во речникот на чешкиот јазик (*Slovník spisovného jazyka českého*, т. 1, Praha 1960). Во материјалот регистриран во овој речник во

синонимските релации влегуваат деривати кои создаваат околу 60 синонимни низи (секвенции), најчесто парови. Најбројни се синонимните парови со следниве форманти:

- ý//-ný (33) *bezbréhý // bezbréžný* rzad.
- ý//ový (6) *bezstromý // bezstromový* rzad.
- ný//ový (9) *bezdeštný // bezdešťový* rzad.
- ný//-ní (5) *beznervný // beznervní* książk.
- ný// -atý (2) *bezšupinný* rzad. // *bezšupinaty*
- ný// -ský (1) *bezbožný// bezbožský* rzad.

Bo *Słownik języka polskiego* под редакција на В. Дорошевски (т. 1, Warszawa 1965) наоѓаме 18 парови и една синонимна тројка. Најбројни се паровите од типот -ny/-owy (6 парови), на пример, *bezpylny//bezpyłowy* и два пара од типот -ny/-isty: *bezgwiedzny//bezgwiedzisty*. Bo *Slovník slovenského jazyka* (т. 1, Bratislava 1958) наоѓаме 15 различни синонимни парови; над десет парови регистрира *Словник української мови* (т. 1, Київ 1970). Во речникот на Матица Српска (*Речник српскохрватскога књижевног језика*, т.1, Нови Сад-Загреб 1967) имаме 8 парови, во *Slovar slovenskega knjižnega jezika* (т.1, Ljubljana 1970) - 6 парови. Неколку парови има и во академскиот речник на рускиот јазик (*Словарь современного русского литературного языка*, издание второе, исправленное и дополненное, т. 1, Москва 1991).

Преминувајќи на конфронтативниот опис на зборообразувачката синонимија на македонскиот и на полскиот јазик, треба да се одбележи дека досегашните постигнувања на полското зборообразување и постигнувањата на македонските автори создаваат претпоставки за успешна реализација на таквиот опис.

Појдовна точка на описот би можеле да бидат - согласно на предлогот на Тополињска и Видоески [Topolińska, Vidoeški 1983] – зборообразувачките категории заеднички за сите словенски јазици. Па би можеле да се искористат трудовите на полските и македонските автори во коишто материјалот е среден според зборообразувачките категории. Описот би можел да се темели на познатата во словенската лингвистика поделба на транспозициски, мутацииски и модификациски категории. Категоријалниот пристап ќе ни дозволи, на пример да ја прикажеме спецификата на синонимијата кај модификациските деминутивни и хипокористични форми во полскиот и во македонскиот јазик. Како што знаеме, во полскиот јазик основен показател во деривација на деминутивите и хипокористиците претставуваат формантите *-ik* и *-ek* за машкиот род, *-ka* за женскиот и *-ko* за средниот род. Покрај тоа се искористуваат и други форманти: *-iszek*, *-iszek*, *-aszek*, *-uszka*, *-i(y)czka*, *-uszko*.

За зборообразувачката конфронтација на линија полски ~ македонски важна е пред сè констатацијата дека граматичкиот род на деминутивните именки со формантите *-ek*, *-ka*, *-ko* е идентичен со граматичкиот род на именките бази, при што ова правило ги опфаќа како

деминутивите од првиот така и од вториот степен. Во полскиот јазик дериватите од машки род имаат два форманти: *-ik* и *-ek*. Иако, како што докажа Б. Креја, дистрибуцијата на тие форманти е во голема мера предвидлива, сепак кај некои бази возможно е појавување на двата форманти. Бројни примери на таквата синонимија бележи *Słownik języka polskiego* под редакција на W. Doroszewski. Многу од нив наведува во својата монографија и Б. Креја (Kreja 1969), од таму ги преземам примерите. Меѓу другото, наоѓаме таму паралелни формации од основи со завршок:

- 1) -t, на пример: *but* - *bucik* i *butek*, *kąt* - *kątek* i *kącik*, *kogut* - *kogutek* i *kogucik*
- 2) -d, на пример: *chlód* - *chlodzik* i *chlodek*, *fałd* - *faldzik* i *faldek*
- 3) -s, на пример: *papieros* - *papierosik* i *papierosek*
- 4) -z, на пример: *mróz* - *mrozik* i *mrozek*.

Како што се гледа, сите парови го имаат истиот граматички род како нивните зборообразувачки бази. Ова е карактеристично за повеќе од словенските јазици со исклучок на бугарскиот, македонскиот и парцијално српскиот. На крајот, да додадеме дека во синонимските релации влегуваат и деминутиви од женскиот и од средниот род.

Поинаква е ситуацијата во македонскиот јазик, каде што многу се бројни деминутивите и хипокористиците од среден род независно од родот на базата. Во македонскиот јазик од иста зборообразувачка основа можат да бидат деривирани и хипокористици од различен род. Овој проблем заслужува посебна обработка. Според речниците, најчесто деминутиви и хипокористици од различен род имаат именки-бази од женски род. На пример:

бовча (4) - бовче спр., бовчиче спр., бовчичка ж., бовчуле спр., дем.
брата (4) - брадиче спр., брадичка ж., брадуле ж., брадулче спр. дем.

бразда (4) - браздиче спр., браздичка ж., браздуле спр., браздулче спр., дем.

жаба (4) - жабичка ж., жапче спр., жапченце спр., жабица ж., (жабица има посебна статија со 4 значења), жабица 1. дем. од жаба; освен тоа жапче има две значења: жапче 1. дем од жаба);

кукла (4) - кукле спр., кукленце спр., кукличе спр., кукличка ж.

бочва(4)- бочве спр. бочиче спр., бочичка ж., дем.

Значи, основната разлика во однос на зборообразувачката синонимија на полските и на македонските деминутиви се сведува на тоа дека во полскиот синонимски формации секогаш го чуваат граматичкиот род на именките-бази. Таквата можност постои и во македонскиот, но тука од една иста база можат да се деривираат и синоними со различен граматички род.

Мислам дека дури и овој скромен и ограничен јазичен материјал покажува дека конфронтативниот зборообразувачки опис на словен-

ските јазици, конкретно на македонскиот и полскиот, покрај традиционално издвојуваните параметри мора да ја зема предвид и присутната во двата јазика појава на зборообразувачката синонимија.

На крајот сакам да додадам дека предмет на посебна студија би можела да биде конфронтативната анализа на синонимите низи коишто опфаќаат мотивирани лексеми. Во македонскиот и во полскиот јазик, како и во други словенски јазици таквите низи доминираат (Улуханов 2005: 75). За таквиот опис многу корисен би бил речникот на синоними подготвуваан во Институтот за македонски јазик.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Кирилица:

Велева С., 2006, *Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик*, Скопје.

Конески К., 1995, *Зборообразувањето на современиот македонски јазик*, Скопје.

Русская грамматика, 1980, *Русская грамматика*, т. 1, ред. Н. Шведова, Москва

Улуханов И.С., 2005, *Мотивация в словообразовательной системе русского языка*, Москва.

Латиница:

Dokulil M., 1962, *Tvoření slov v češtině*, 1, *Teorie odvozování slov*, Praha.

Dokulil M., 1963, *Ke koncepcí porovnávací charakteristiky slovenských jazyků v oblasti „tvoření slov“*, „Slovo a Slovesnost“ XXIV, 2.

Furdik J., *Slovenská slovotvorba (Teória, opis, cvičenia)*.

Jadacka H., 1986, *Synonimia słowotwórcza – perspektywy badawcze*, „Poradnik Językowy”, 6.

Kaliszan J., 2000, *Synonimia słowotwórcza rzeczowników w języku polskim i rosyjskim*, Poznań.

Kleszczowa K., 1998, *Staropolskie kategorie słowotwórcze i ich perspektywiczna ewolucja. Rzeczowniki*, Katowice.

Kleszczowa K., 2003, *Staropolskie derywaty przymiotnikowe i ich perspektywiczna ewolucja*, Katowice.

Mluvnice čeština 1986, *Mluvnice čeština*, 1, *Fonetika. Fonologie. Morfonologie a morfemika. Tvoření slov*, Praha.

Sokołowski J., 2000, *Słowiańskie derywaty imienne z przyimkiem negacji w podstawie słowotwórczej*, Wrocław.

Szczaus A., *Rzeczownikowe synonimy słowotwórcze w polszczyźnie XV wieku*, Szczecin 2005.

Topolińska, Vidoeški 1984 – Z. Topolińska, B. Vidoeški, *Polski-macedoński. Gramatyka konfrontatywna (zarys problematyki)*, z.1: *Wprowadzenie*, Wrocław.

Славица ВЕЛЕВА

**ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ИЗРАЗЕНА
ПРЕКУ ЗБРООБРАЗУВАЧКИТЕ МОДЕЛИ
ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК**

Лексичката синонимија е чест предмет на научни проследувања. Општото дефинирање на поимот се поврзува со близост на семемите на различни лексеми. Синонимија се определува според три критериуми:

- близост на значењето;
- еднопоимност;
- можност за заемна менливост.

Во однос на видовите синоними се издвојуваат:

1. Апсолутни: синоними меѓу кои нема никаква разлика во значењето (дали постојат такви во јазикот?) = целосна еднаквост на значењата:

префикс - преиштавка, суфикс - настапка; прирок - предикат, објект - предмет; анемија - слабокрвност, меланхолија - тајга, айсурдно - бесмислено во научен и разговорен стил.

Нивната разлика може да биде: семантичка, стилска, функционална.

2. Семантички (значенски) синоними: зборови од неутралната лексика кои имаат дополнителен семантички признак: *галама : бучава - галама - лубе, бучава - лубе или возила*

- **вистински семантички синоними:** кои влегуваат во иста група значење според основната семема: *гледач, набљудувач, очевидец, сведок* - лице што гледа некого или нешто + дополнителни семантички признания:

гледач - само го врши дејството, но не учествува во него;

очевидец - присуствува и може да го описе дејството;

сведок - може да ја докаже вистинитоста на дејството и може да даде процена врз основа на својот став;

набљудувач - го следи развојот на дејството без да влијае врз него (*голем, грамаден, огромен, гигантски, колосален*);

- **идеографски семантички синоними:** кога синонимниот однос на две лексеми од неутралната лексика е меѓу основната

семема на едната и мотивирачка семема на другата лексема: *леб* : *рабоїта*; *каша* : *конфузија*; *гол* : *беден* : *сиромав*; *глава* : *раково-дийел* : *уїравийел*

3. Стилски синоними: уметничка содржина, означуваат еден ист поим, но се разликуваат по стилската употреба. Ако се врзуваат само за определен стил (уметнички), тие се стилски маркирани синоними.

- **експресивни:** синоними од еден функционален стил, но имаат различни емоционални и експресивни признания:

лайа, јаде, ждере, крка, // стюомак - чкембе (иронично); *шорба* (грубо, пејоративно).

- **функционални:** стилски синоними кои се однесуваат на различни функционални стилови: *йодарок* (неутрално); *дар* (поетски); *знаме* (лит.) - *бајрак* (разг.);

- **профессионално-технички синоними:** *фрактура* - *скриеница, ревизија* - *йроверка*,

- **синоними од туѓо потекло:** *фијаско* - *неусиех, консензус* – *согласување*

- **територијално ограничени синоними:** *благо* - *слайко, дека* - *каде*

- **социјално ограничени синоними:** *дрїа* - *краде, фарба* - *лајзе.*

- **архаични:** обично едната лексема е актуелна, а другата архаична: *мерак* - *желба, касмей* - *срека, ќеф* – *задоволсиво.*

4. Семантичко-стилски синоними: Близкозначни поими кои се разликуваат според стилски карактеристики (може да се развијат и смисловни и стилски разлики)

скийам, луйам, бродам, се шлаам, се майкам

Потекло на синонимите: синонимите може да се развијат од многузначноста, зборообразувањето, преземањето зборови од други јазици, од дијалектната лексика, од архаизираната лексика, од стилската разновидност, од жаргонот и сленгот.

Во однос на структурата на сининимите се изделуваат разнокоренски (синоними од различни зборови) и еднокоренски синоними кои се резултат на зорообразувачките механизми на определен јазик. Предмет на нашиот интерес се истокоренските синоними кои се резултат на различни зорообразувачки модели во македонскиот јазик. Во овој случај се задржуваме на некои од нив.

Именките со суфиксот *-ба* навлегуваат во македонскиот литературен јазик преку влијанието на народниот јазик¹ и овој модел, во поново време, забележително ја зголемува својата продуктивност преку развивање повеќе значења на дериватите. Со овие именки може да се изрази признакот процесуалност и значенски да се доближат до глаголската именка и да се разгледуваат

¹ Б. Конески, *Граматика на македонскиот литературен јазик*, Скопје 1967, 276.

како **сионимни** форми (*дружба* : *дружење, заложба* : *заложување, ойситојба* : *ойситојување, присилба* : *присилување, соѓледба* : *соѓледување*). Кај некои деривати може да дојде до поголема конкретизација на дејството и да се изрази :

- времето кога се врши дејството (*ловидба, преселба, селидба, средба*),
- резултат на дејството (*борба, веселба, градба, делба, жалба, заѓуба, изложба, молба, прельуба, рожба, творба*),
- апстрактен поим (*верба, желба, судба, сожалба, шегоба*).

Именките со суфиксот **-ачка**, образувани од несвршени глаголи како мотивирачки основи, со основно значење '**назив на дејство**', се со зголемена функционалност во разговорниот јазик (*грабнувачка, живеачка, заминувачка, оштейувачка, сласувачка, умирачка*). Станува збор за именки што се **сионимни** во однос на значењето со глаголските именки, а нивната замена или паралелна употреба е честа. Во таа смисла, тие се употребуваат како **стилски неутрални**, со поголем степен на конкретизација на дејството кон резултативност (*тобарувачка* : *тобарување, тоброшувачка* : *тоброшување, зарабошувачка* : *зара�отување / заработка*), или како **стилски маркирани** со поекспресивно значење од глаголските именки (*мавачка* : *мавање, давачка* : *давање, јадачка* : *јадење, љијачка* : *љиење, сласувачка* : *сласување / слас, штетачка* : *штетање, лайачка* : *лайање, разбирачка* : *разбирање*). Ваквата експресивност ги прави овие форми функционални во разговорниот стил, а во поново време нивната стилска маркираност се користи и во новинарските текстови за да се постигне поголем ефект на приближување кон читателите.

Со негативно значење се дериватите добиени со префиките **де-** и **дис-** и именките добиени со суфиксот **-ација**, мотивирани од глаголите на **-ира** (*деактиуализација, десабилизација, десимулација, дейалитализација, демобилизација, децентрализација, деколонизација, дисвалификација, дискредитација, дисхармонија, дисройорција*). Во рамките на овие образувања се потврдува тенденцијата забележана во современиот јазик за замена на овие модели со попродуктивните од типот: *десабилизација* : *несабилизирање, десимулација* : *несимулирање, дезорганизација* : *неорганизирање*.

Во префиксно образуваните именки што именуваат дејство се среќава и префиксот **проштив-**. Овој префикс го внесува дополнителното значење што произлегува од соодветниот предлог, т.е. спротивставеност на дејството од мотивирачката основа (*проштивдоказ, проштивдејство, проштивпредлог, проштивнайд, проштиводбрана, проштивтужба, проштивуслуга, проштивнаредба*). Овој модел во поново време сè повеќе се наметнува со својата фреквентност

над **сионимните** образувања со префиксот **кои^тра-** (п^ро^тив-доказ : кои^традоказ, п^ро^тивдејс^тво : кои^традејс^тво, п^ро^тив-найад : кои^транайад, п^ро^тивуслуга : кои^трауслуга, п^ро^тив предлог : кои^трайпредлог и сл.).

Определена продуктивност се забележува и кај дериватите обра-зувани според зборообразувачкиот модел:

од- + Г + -Ø / -ок / -ка

Овие именки најчесто се со резултативно значење и се со определена конкретизација во вид на појава или предмет што се реализира како резултат на дејството определено од мотиви-рачката основа. Кај некои од овие именки се забележува и присуство на **сионимни** форми (о^тийад : о^тийадок; одбир : одбирок; одглас : одгласок; одгриз : одгризок; одбир : одбирок; оддив : оддивка, о^тиштрел : о^тиштрелка; одсив : одсивка; одлив : одливка; о^тийис : о^тийиска; о^тиштрел : о^тиштрелка).

Се изделуваат сложенките, навлезени преку црковно-словенската писмена традиција, во чија зборообразувачка структура учествува суфиксот **-ие**. Овие деривати се со мошне ограничена употреба, најчесто во современите текстови со црковна содржина, во функција на поврзување со традицијата. Кај повеќето сложенки од овој модел, како конститутивна мотиви-рачка основа се забележува глаголот **љуби** (**брајтољубие, власитољубие, гостојтољубие, кориситољубие, мирољубие, п^равдољубие, родољубие, слободољубие, среброљубие, човекољубие**). Дел од овие сложенки развиваат **сионимни** форми со попродуктивни суфикси (земјоделение : земјоделс^тво, п^разноверие : п^разноверс^тво, вероисповедание : вероисповес^ти, гостојтољубие : гостојтољубивос^т, спрахойочиштане : спрахойочи^ти, земјотресение : земјотрес, богослужение : богослужба, главоболие : главоболка). Замената на непродуктивниот суфикс се врши и со неговата фонетска варијанта **-је²** (п^равдољубие : п^равдољубје, родољубие : родољубје, среброљубие : среброљубје и сл.).

Како **сионимни** форми се изделуваат и сложенките, како на пример: самоис^требување : себеис^требување; самообвинување : себеобвинување; самоказнување : себеказнување; самойонижување : себейонижување; самоубивање : себеубивање; самоизмачување : себеизмачување; самоис^требување : себеис^требување; самоистакнување : себеис^такнување; самоизмачување : себеизма-

² Ж. Цветковски, Суфиксната именска деривација и стандарднојазичната норма, *Македонски социолингвистички и филолошки теми*, Скопје 2002, 254.

чување. **Синонимијата** се јавува како резултат на изедначената семантичка парадигма на дериватите: *самоказнување / себеказнување* - 'се казнува сам/себе' или 'казнување сам себеси'. Најголема фреквентност на овие сложенки се забележува во публицистичкиот стил, кој се одликува со сè поголем степен на номинализација.

Десупстантивните придавки образувани со суфиксот *-ен* се изделуваат како функционален модел, особено за изразување абстрактни признаци и за можноста за карактеризирање на денотатор како носител на признакот означен од основата. Според фреквентноста, придавките образувани преку овој модел се наметнуваат над дериватите со суфиксот *-ав*, кои се семантички најблиски. Истозначноста на дериватите добиени според различните зборообразувачки модели доведува до појава на **синонимни** форми (*ѓушав : ѓушесӣ*, *влакнав : влакнесӣ*, *чкембав : чкембесӣ*, *мозолав : мозолесӣ*, *йаршалав : йаршалесӣ*, *кашав : кашиесӣ*, *красиав : красиесӣ*, *жилав : жилесӣ*, *сайунав : сайунесӣ*, *мрежав : мрежесӣ*, *брблав : брблесӣ*, *горчилав : горчесӣ*).

Во однос на **синонимните** форми, дериватите со суфиксите *-ав* и *-лав* покажуваат поголема функционалност во разговорниот јазик, особено во дијалектните форми, а придавките со *-есӣ* доминираат во литературниот (стандардниот) јазик. Моделот се специјализира за деривати од типот *лигав*, *грбав*, *брчкав*, *килав*, *красиав*, *жилав*, *шуғав*, *корав*, *райав*, *крвав*, *мрсулав*, *ќелав*. Тие се поврзуваат со општо значење - признак во вид на својство што произлегува од присуството на поимот од основата. Покрај **синонимијата** со придавките на *-есӣ*, кај овој модел се забележува ограничување на функционалноста и со други паралелни модели (*-ав / -лив* - *зиморничав : зиморлив*, *маѓлав : маѓлив*, *горчилав : горчлив*, *брблав : брблив*; *-ав / аш* - *йлоскав : йлоскай*, *грбав : грбай*, *ѓушав : ѓушай*).

Кон овие придавки семантички се доближуваат образувањата со суфуксите *-ив* и *-лив*. Во однос на значењето овие придавки означуваат признак во кој се одразува присуството на супстанцијата од мотивирачката основа (*милослив*, *мирислив*, *сонлив*, *дождлив*, *врнежлив*, *зиморлив*, *маѓлив*, *каменлив*, *восочлив*, *чадлив*, *таревлив*, *йесоклив*, *тарнлив*, *солзлив*, *вошлиив*, *бигорлив*, *змиулив*). Кај некои од нив, близкозначноста со образувањата од другите зборообразувачки модели доведува до појава на **синонимни** форми (*милослив : милосен*, *мирислив : мирисен*, *зиморлив : зиморесӣ* : *зиморен*, *маѓлив : маѓлесӣ*, *вошлиив : вошиесӣ* : *вошлав*, *каменлив : каменесӣ*). Со издиференцирано значење се изделуваат придавките што означуваат појава на признакот во поголема мера (*вошлиив*, *каллив*, *йесоклив*, *тарнлив*), осо-

бина што произлегува од склоноста кон поимот кон основата (*жалослив, йакослив, болежлив*) и со други поспецифични значења.³

Со процесот на дезактуализација најзабележително се опфатени придавките со суфиксот *-ий*,⁴ кои означуваат својство со поапстрактен карактер. Дел од дериватите се заменуваат со по-продуктивни образувања од истиот ономазиолошки тип (*снеговий : снежен, glasий : гласен, гревовий : грешен, имовий : имашен / имошен, звездовий : звезден, ылодовий : ылоден, шеговий : шегован, үйорий : үйорен, даровий : даровен, вековий : вековен*). Поголема фреквентност на овие придавки се забележува во уметничколитературните текстови (особено во поетските) и во текстовите со црковна содржина, што се објаснува со нагласената стилската маркираност на архаичност.⁵ Позицијата во современиот зборообразувачки систем им се зацврствува со нивната продуктивност како мотивирачки основи за деривирање апстрактни именки, а кaj некои од нив се пренесува архаичната стилска маркираност од основата (*гревовийшосӣ, имовийшосӣ, звездовийшосӣ, үйорийшосӣ, вековийшосӣ, ылодовийшосӣ*).

Придавките од овој модел, во однос на забележаната **сионимија**,⁶ веќе се изделуваат, се диференцираат со препознатливо категоријално значење и со поголема функционалност во македонскиот јазик (*дремлив : дремкав, лейлив : лейкав, скокойлив : скокойкав, шрейейлив : шрейейкав, шрейлив : шрейкав / работлив : работен, заборавлив : заборавен, скокойлив : скокойтен / бодлив : бодлесӣ, брблив : брблесӣ, зборлив : зборлесӣ / лажлив : лажовий, ғрижлив : ғрижовий, шумлив : шумовий*).

Во рамките на овие придавки се забележува тенденцијата за нивна системска адаптација⁷ преку синонимен зорообразувачки модел со суфиксот *-ски*. Со оваа појава се опфатени дел од именките со формантот *-ија*, со што се добиваат **сионимни** форми од двата зорообразувачки модели (*администрација > администрациивен : администрацирациски, айракција > айрактивен : айракциски, декорација > декоративен : декорациски, илустрација > илустративен : илустрациски, комуникација > комуни*-

³ К. Конески, *Зорообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995, 140.

⁴ Суфиксот почесто се спрекава со проширени именски основи, М. Киш, Морфотактички особености на адјективите со суфиксот *-ий* во македонскиот литературен и дијалектен јазик, *Македонски јазик, XLII - XLIV*, Скопје 1998, 249.

⁵ Б. Марков, *Образување на придавките во македонскиот јазик*, Скопје 1988, 73. Авторот го забележува архаизирањето на овие деривати, а дел од нив ги претставува и како дијалектизми.

⁶ Б. Марков, *Образување на придавките во македонскиот јазик*, Скопје 1988, 125.

⁷ Б. Корубин, Придавките на туѓа основа во македонскиот јазик (адаптација и деривација), *На македонско-граматички теми*, Скопје 1990, 135-158.

кативен : комуникациски, йровокација > йровокативен : йровокациски, рејрезенација > рејрезенитивен : рејрезенитациски, ексилозија > ексилозивен : ексилозиски, ерозија > ерозивен : ерозиски, флексија > флексивен : флексиски, предикација > предикативен : предикациски, елиминација > елиминаторен : елиминација, комбинација > комбинаторен : комбинациски, облигација > облигаторен : облигаски).

Со значенското изедначување на **сионимните** форми, кај некои придавки доаѓа до наметнување на попродуктивниот модел со -ски. Со оваа тенденција најактивно се опфатени дериватите со суфиксот -онен,⁸ кои постепено се дезактуализираат и се архаизираат (*артикуационен : артикулациски, амортизационен : амортизациски, айелационен : айелациски, венитилационен : венитилациски, гравитационен : гравитиациски, дискусионен : дискусиски, еволуционен : еволуциски, емисионен : емисиски, инвестиционен : инвестишициски, мобилизационен : мобилизациски, контрацепционен : контрацепцијиски, йензионен : йензиски, телекомуникационен : телекомуникациски*).

Моделот со -ски е особено функционален со лични имиња од машки род како мотивирачки основи. Продуктивноста е изразена преку придавките што се употребуваат како презимиња⁹ (*Јанко > Јанков, Марко > Марков, Никола > Николов, Пейко > Пейков, Стојан > Стојанов, Тодор > Тодоров*). Овие деривати се синонимни со образувањата со суфиксот -ски (*Јанко > Јанков : Јанковски, Марко > Марков : Марковски*).¹⁰

Во последните дваесетина години видливо е зголемена фреквенцијата на префиксните образувања со туѓи зборообразувачки форманти. Како најпродуктивни модели се изделуваат образувањата со префиксите: *а-, анти-, би-, ексстра-, констра-, про-, супер-, транс-, ултра-*. Близкозначноста на признаците што се внесуваат со префиксите доведува до појава на паралелни деривати. Синонимијата е присутна кај следните образувања:

а) *а- + Пр. ≈ не- + Пр.* (*аморален : неморален, асиметричен : несиметричен, асинхроничен : несинхроничен, айолитичен :нейолитичен*; без можност за синонимна форма: *асоцијален, ариймичен*). Општото значење што се внесува дополнително е отсуство на својството од мотивирачката основа;

⁸ С.Саздов, Околу употребата на придавките со суфиксот -онен во современиот македонски јазик, *Прв научен собир на млади македонисти*, Скопје 1993, с. 79-89

⁹ Б.Конески, *Граматика на македонскиот литерапијрен јазик*, Скопје 1967, 314.

¹⁰ Во последните десетина години се забележува тенденцијата овие деривати да се употребуваат непарадигматски со женските лични имиња: *Марија Василев, Весна Тренковски*

б) супер- + Пр. ≈ ултра- + Пр. ≈ екстра- + Пр. (супермодерен : екстрамодерен : ултрамодерен, суперлуксузен : екстраприморски : ултраприморски, суперкомфорен : екстракомфорен : ултракомфорен, суперзвукен : ултразвукен, суперсоничен : ултрасоничен, суперскромен : екстраприморски, суперакостилен : екстрайакостилен). Дериватите се поврзани со општото значење на дополнителен признак во најголем степен. Без можност за синонимни форми со изделено значење се образувањата: суперкомисиски, суперфосфайлен, супернаоружен, супернационален / ултравиолетов, ултрадесничарски, ултраконзервативен, ултранационалистички, ултраколонијалистички, екстраплингвистички, екстрилиберален, екстрайрофийабилен,¹¹

в) анти- + Пр. ≈ контра- + Пр. ≈ против- + Пр. (антидружавен : контрападружавен : противдружавен, антиусудавен : контрапаразудавен : противусудавен, антиразузнавачки : контрапразузнавачки : противразузнавачки, антиреволуционерен : контрапреволуционерен : противреволуционерен, антипродуктивен : контрапродуктивен : противпродуктивен). Префиксите се обединети со дополнителното значење на признак спротивен, спротивставен на мотивирачката основа. Без можност за синонимија се образувањата: антисловенски, антишамерикански, антидемократиски, антикомунистички, антисоцијален, антилогичен, антишуберколозен, антиалкохоличарски, антиинфлацијски, антиимилијаристички,¹² / контрапродуктивен, контрапреволуционерен, контрабанден

Во овој случај, за попрецизно претставување на заборобразувачките способности на придатските деминутивни образувања, ги претставуваме синонимните образувања, добиени од исти основи, преку различни модели.

а) Придавки со признак на боја:

бел > белкав - белникав - белузлав - белуњав - белко - беличок;

блед > бледикав - бледников - бледуњав - бледичок

жолт > жолткав - жолтникав - жолтникав - жолтулав - жолтеникав - жолтуњав - жолтика - жолтичок - жолтески;

зелен > зеленкав - зеленикав - зеленушкав - зеленка - зеленичок;

модар > модрикав - модринкав - модричок;

сив > сивкав - сивикав - сивникав - сивка - сивичок - сивески;

син > синкав - синушкав - синка - синкасий;

¹¹ Процесот на деривирање придавки со овој модел особено е продуктивен во научниот стил и во публицистичкиот стил преку политичката терминологија.

¹² Префиксот анти- станува продуктивен и со домашна лексика: антиумейнчики, антикнижевен, антивоен, антишамерикански, антидуховен, антицрковен, антихристијански.

румен > *руменкав* - *руменикав*, *руменко* - *руменичок* - *руменесӣ;*

црвен > *црвенкав* - *црвеникав* - *црвенушкав* - *црвенко* - *црвеничок* - *црвенесӣ;*

цирн > *цирнакав* - *цирникав* - *цирнко* - *цирничок* - *цирнесӣ* - *цирнакавесӣ.*

б) Придавки со признак - својство, карактеристика:

голем > *големкав* - *големко* - *големичок;*

дебел > *дебелкав* - *дебелников* - *дебелка* - *дебеличок* - *дебелкасӣ;*

долг > *долгав* - *долгников* - *долгуњав* - *долгичок*, - *долгнавесӣ;*

слаб > *слабников* - *слабеников* - *слабуњав* - *слабичок;*

штенок > *штенкулав* - *штенкичок;*

убав > *убавиков* - *убавка* - *убавичок* - *убавкасӣ.*

в) Придавки со признак на вкус кој произлегува од основата:

кисел > *киселкав* - *киселников* - *киселка* - *киселичок;*

лут > *луткав* - *лутников* - *лутњав* - *лутко* - *лутничок* - *луткавесӣ;*

сладок > *слайдкав* - *слайдников* - *слайдкулав* - *сладуњав* - *слайдко* - *слайдкичок*, *сладуњавесӣ;*

солен > *соленкав* - *солеников* - *соленко* - *соленичок.*

г) Придавки со признак што произлегува од десупстантивната основа:

воден > *воденкав* - *водеников* - *воденко* - *воденесӣ;*

дождлив > *дождликов* - *дождуњав* - *дождливесӣ;*

свilen > *свilenкав* - *свilenников* - *свilenузлав* - *свilenушкав* - *свilenко* - *свilenесӣ;*

д) Придавки со признак што произлегува од девербативната основа:

мижлив > *мижурлив* - *мижурлав* - *мижурлесӣ;*

свейкав > *свейликав* - *свейличок* - *свейлесӣ.*

Во однос на функционалноста во македонскиот јазик, во почетста употреба се дериватите со суфиксот **-ичок**, а за формите од женски и од среден род, образувањата со суфиксот **-ок**, (-ка, -ко).

Лексичката синонимија се забележува и кај зборовната група глаголи во следните зборообразувачки типови:

ЗТ = о- (об-) + И + суфикс

(*о- + закон + -и* > *озакони* = 'определи со закон', *об- + услов + -и* > *обуслови* = 'поставува услов'). Според функционалноста се изделу-

ваат значењата: 'доведување на субјектот до состојбата именувана со мотивирачката основа'¹³, или 'добивање, снабдување со поимот од основата' (одушеви, оживи, ожени се, омажи се, одоми, онеправди, онесвесити,¹⁴ ойлоди се, ојаѓни/објаѓни, ождреби, окучи, оїтели, оїамети, оїсмени, овековечи, овиситини /обвиситини, овласити, огреши, ойтужи, оїсуди, обжалти, ойтовари, оснежи, осрамотити, оцени, очеличи, оиштети, ороши, освесити, ослободи, овласити); 'целосно опфаќање на субјектот со дејството, по целата површина' (ороси, ослани, осоли, оїсени, оїожари, оїраши, осемени, окрили, оїчекори, обмисли, обзори, обдени, обнадежи, оданочи). Префиксот о-(об-) во нормативните трудови од оваа област се претставува како аломорфема.¹⁵ Во однос на реализацијата се забележува тенденција за диференцирање на значењето, со што се губи синонимноста на дериватите: *оснежи* : *оїснезжи*, *окрили* : *оїкрили*, *окружси* : *оїкружси*.

$$\text{ЗТ} = \text{с- (со-)} + \text{И} + \text{суфикс}$$

(с- + камен + -и > скамени = 'се направи како камен', 'премина во камен', с- + пријајшел + -и > сиријашели = 'стана пријател со некого').

Најголема функционалност во македонскиот јазик покажуваат глаголите кои означуваат: 'преминување на субјектот во поимот означен во основата', или 'изедначување, според карактеристиките, со поимот од основата' (здрви,¹⁶ зѓрујчи, збиѓороса, зѓаволи се, свамири се, скамени, склойчи се, скожури се, скосити, скуйчи се, сїејели, сїечурчи, зѓрозди, скочани, смрамори),¹⁷ 'извршување на дејството до крај' (зѓрижи, зѓреши, зѓрози се, согласи се, смисли, смести, соочи се, сїлојти, сроди, сиријашели, соживее),

¹³ Ова значење се изделува како најфункционално во рамките на овој зборообразувачки тип. Р.У.Скаловска, *Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик*, Скопје 1960, 78.

¹⁴ Овие глаголи се образувани од претходно мотивирани именки. Според зборообразувачкиот тип означуваат: онеправди - 'нанесе неправда', онесвесити - 'го доведе во ситуација на несвест'.

¹⁵ Р.Угринова-Скаловска, *Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик*, Скопје 1960; К.Конески, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995, 141.

¹⁶ Формантот з- се spreкава пред звучните согласки б, ѕ, д, а во некои случаи тој е добиен со декомпозиција на префиксите воз- и вз-. Различното потекло на формантот резултира со повеќезначност кај некои образувања. К.Конески, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995, 145.

¹⁷ Според значењето, синонимни форми на овие глаголи се образувањата со префиксот в-/во (вдрви, вкамени, вклойчи, вкожури, вкристи, вїејели, вїечурчи, вѓрујчи, вкочани), според синонимното значење: 'премина во тоа што е означенено во основата'.

'почетна фаза на појава на дејството' (зболи, свечери се, слади, смрачи, смириса, сноќи се). Како синонимни форми за изразување на почетната фаза на дејството, се јавуваат глаголите со префиксот за- (заболи, залади, замрачи, замириса, заноќи);

ЗТ = раз- + И + суфикс

(раз- + сон + и > *расони* = 'се ослободува од сон', раз- + гран(ка) + - и > *разграни* = 'се појавуваат гранки по цела површина'). Кај овој тип деривати, се забележува најголема продуктивност во однос на значењата: 'ослободување од поимот именуван од основата (*разоружи, раздружи, расйовари, раздоми, раскуки, развласии, размрзне, раздолжи, разузди, раседла, расчини, расчовечи, расйои, развладичи, расйријатели*)'; 'извршување на дејството до краен степен (по цела површина)' (*разгневи, разжали, разжалосии, разжари, разбради, раззаби, разбранија се, развидели се, разгроми, раскласи, расциуши, расцвейта, растиреви, разјунаци се*). Кај глаголите од оваа семантичка подгрупа се среќаваат и синонимни форми¹⁸: *разгневи - огневи / вгневи, разжали - нажали, разжари - зајари, раскласи;*

б) **воз-** + Г = *вознесе, восстане, воскресне, восиее, восхийти се, воскачи (искачи), возникне (изникне)*¹⁹

ЗТ = по- + И + суфикс

(по- + йлок(ка) + -и > *йойлоки* = 'ја обложи површината со плочки', по- + граѓан(ин) + -и > *йограѓани* = 'направи да стане граѓанин'). Според функционалноста, се изделуваат глаголите кои означуваат 'вршење на дејството врз некоја површина со поимот именуван во основата' (*йозлайти, йороси, йошуми, йосоли, йосребри, йобибери, йослани*). Како синонимни образувања се среќаваат *нароси, насоли, набибери.*

) в- + Пр. + суфикс, в- + корав + -и > *вкорави* = 'придобива карактеристика на корав', (*вжеже, вжешити, вживи (вживува), вледени, вирви, вирни, вжолити*). Кај некои глаголи можна е појава на синонимија²⁰ со други зборообразувачки типови (*вжешити : зажешити, вживи : оживи, вледени : заледени, вирви : заирви, вирни : заирни : оирни, вжолити : ожолити, йожити*);

¹⁸ Синонимните форми се со идентично резултативно значење, но се добиени со различни зборообразувачки форманти.

¹⁹ Глаголите во заградите се забележани како синонимни форми кои се пофункционални во современиот македонски јазик.

²⁰ П.А.Соболева, *Словообразователна наука полисемни и омоними*, Москва 1980.

б) за- + Пр. + суфикс, за- + əлу́ав + -и > заəлу́ави = 'го придобива признакот глупав', (забаја́ти се, заблажи, забоѓа́ти, забремени, заəладни, заѓорчи/заѓорчува, задебели, зажали, зажедни, зажеже, зажоли́ти, зазеленее, закисели, закорави, замили се, заоси́ти, зарумени, заслаби, заслади, заїврднува, заїтемни, заїойли, заќелави, заизвени, заицни, закраси́ти, заслейти, заѓусити, заздрави, заси́ти). Како синонимни форми се среќаваат: забаја́ти се : збаја́ти се, заблажи : облажи, закисели : скисели, закорави : корави, зарумени : йорумени, закраси́ти : искраси́ти);

) из- + Пр. + суфикс, из- + биси́тиар + -и > избиси́тири = 'го направи да биде бистар' (избелее, избербати, избледни, избудали, изведри, извиши, изгладни, изгруби, издолжи, изжедни, изи́тири, изјалови, измени, измокри, изоси́тири, изулави, исийни, излуди, искриви, исйолнува, исийинува, исйтрезни, исуши, исирни). Синонимни форми се: избелее : обелее, избудали : збудали, изгладни : огладни, изжедни : ожедни, изоси́тири : наоси́тири, исийни : расийни, излуди : йолуди, исйтрезни : ойтрезни);

) о- + Пр. + суфикс, о- + лесен + -и > олесни = 'направи да стане лесен' (оживее, обога́ти, оѓлу́ави, оѓнаси, оѓоли, оѓорчи, ожоли́ти, оздраве, олади, олу́ти, омодри, онеми, ојусити, осака́ти, осами, осамо́ти, оќелави, оирни, охрабри, освежи, освейтили, осиромаши, оска́ти, ослаби, оси́тиари, осле́ти, оїврдне, оїтежне, очумави, оќори, оиштарби). Синонимијата се забележува кај глаголите: ожоли́ти : йожоли́ти, обога́ти : збога́ти, омодри : йомодри, оска́ти : йоска́ти);

Видски парови се добиваат и преку префиксација, со т.н. „празни“ префикси, кои не внесуваат никакво лексичко значење во дериватот туку го менуваат само видот на глаголот (со овие префикси се врши перфективизација). Така се добиваат перфективни синоними на глаголите кои се во функција на мотивирачки основи.²¹ При префиксацијата не се забележува регуларноста на образувањата, па така не може да се издели еден префикс кој ќе се специфизира во однос на видската диференцијација (*иie* - *исиie*, *учи* - *научи*, *чийта* - *прочийта*, *иie* - *соиие*). Префиксираните глаголи во македонскиот јазик функционираат и како мотивирачки основи во рамките на зорообразувачката низа, при што може да бидат опфатени со имперфективизација (*иie* - *исиива*, *учи* - *научи* - *научува*, *чийта* - *прочийта* - *прочийува*, *иie* - *соиие* - *соиива*).²² Поради парадигматското дообразување на пер-

²¹ Р.Угринова-Скаловска, *Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик*, Скопје 1960, 27.

²² Секундарните имперфективни форми се толкуваат како неможност за неутрализација на значењето, со што се добиваат чисти видски парови. В.Пјанка,

фектирани глаголи, не може со сигурност да се издели чистата формообразувачка функција на префиксите во македонскиот јазик.²³

Проблемот на видот во глаголската деривација е мошне комплексен, особено од аспект на одделувањето на граматичката од семантичката модификација, па и во овој случај станува збор за гранична појава меѓу флексијата и деривацијата.²⁴

Префиксацијата се изделува како најпродуктивен начин за добивање глаголи од глаголски основи. Префиксацијата се доведува во најтесна врска со **перфективизацијата**, т.е. префиксите ја преземаат функцијата за видска диференцијација меѓу основата²⁵ и дериватот (*брой > изброй, џее > исјее, ѓради > изѓради, чийта > йроҷийта, сече > йресече, кине > скине, крие > скрие*). Оваа функција се смета за морфолошка, т.е. на овој начин се сигнализира промена на граматичката категорија. Сè уште е присутно прашањето за постоењето на чиста префиксација,²⁶ со која се добиваат т.н. „перфективни синоними“²⁷ без дополнително семантичко значење. Непостоењето на формални критериуми за изделување на префиксните чисто видски односи води кон заклучокот дека префиксите сепак партиципираат дел од своето лексичко значење во дериватот.²⁸

Перфективизацијата не е присутна кај глаголите образувани од свршени глаголи како мотивирачки основи (*даде > йродаде, каже > йокаже, куши > накуши, џадне > йројадне, џлаши > найлатши, стави > йостави, влезе > завлезе*). Во овој случај префиксот внесува дополнително лексичко значење и ја исполнува зборообразувачката функција, во насока на добивање нови лексеми.

Предикатно-аргументна и пространствена интерпретација на некои префиксални глаголи во македонскиот јазик, *Македонски јазик, XXXII - XXXIII*, Скопје 1982, 587.

²³ Х.Врубел, Забелешки за полското и македонското префиксирање на глаголите, *Studia linquistica Polono-Maridiano Slavica*, 8, Скопје 1998, с. 9.

²⁴ R.Grzegorczykowa, *Zarys słownictwa polskiego*, Warszawa 1984, 78.

²⁵ Перфективизацијата е присутна кај дериватите образувани од несвршени глаголи како мотивирачки основи.

²⁶ И.Грицкат, Префиксација као средство граматичке (чисте) перфективизације, *Јужнословенски филолог*, XXVIII, Београд 1966, 185-223.


²⁷ Р. Угринова-Скаловска, *Значењата на глаголскиите префикси во македонскиот јазик*, Скопје 1960, 27.

²⁸ К.Конески, За семантичкото сооднос на префиксните видски опозиции на глаголите во македонскиот јазик, *Македонски јазик, XXXV*, Скопје 1984, 271.

Преглед на синонимните префиксни образувања кај глаголите

в-/во-	за-	вљуби : заљуби; вгледа : за гледа
	у-	врами : урами; воведе : уведе
до-	за-	доболи : заболи; довреви : завреви
	при-	дограби : приграби; догради : пригради
	из-	додржи : издржи; догледа : из гледа
за-	про-	заблее : проблее; закнижи : прокнижи
	на-	забие : набие; завлезе : навлезе
	у-	задави : удави; задоми : удоми
на-	за-	намрази : замрази; накашла : закашла
	по-	накисне : покисне; насади : посади
	до-	нафрли : дофрли; нашейне : дошейне
	из-	нарасне : израсне; найечайши : ислечайши
	о-	набои : обои; насейши : осейши
над-	пре-	надлеша : прелеша; наийлайши : прейлайши
о-/об-	за-	загради : огради; онеми : занеми
	из-	обричи : избрichi; олуши : излуши
	по-	ожолии : поожолии; осрамоиши : посрамоиши
	на-	облакиши : налакиши; обвисне : нависне
од-	из-	одбере : избере; одгледа : из гледа
	раз-	оддели : раздели; оддийли : раздийли
по-од-	за-	подврзе : заврзе; пошкисели : закисели
	на-	подсирне : зазирне; пошибнейне : нашейне
у-	в-/во-	укоричува : вкоричува; удоми : вдоми
	из-	уйлаши : исйлаши; угасне : изгасне
	за-	убоде : забоде; усрами : засрами
по-	за-	порумени : зарумени; пошече : зашече
	из-	подуе : издуе; порамни : израмни
	о-/об-	посвайши : освайши; појасни : објасни
	пре-	пойлави : прелави; покрие : прекрие
	раз-	подели : раздели; поколеба : расколеба
про-	за-	промие : замие; прозвучи : зазвучи
	из-	прогони : изгони; проречи : изречи
	раз-	провејри : развејри; прокоја : раскоја
при-	до-	призида : дозида; припрача : до прача
	за-	прикаже : закаже; пристуди : застуди
	по-	присвои : посвои; приврзе : по врзе
пре-	из-	предаде : изададе; премрзне : измрзне
	над-	прейлайши : наийлайши; прегласа : надгласа

	<i>йо-</i>	<i>йребледи:йобледи; йрекрива:йокрива</i>
	<i>ре-</i>	<i>йреизбра:реизбра; йреиздава:реиздава</i>
<i>раз-</i>	<i>из-</i>	<i>разбисири:избисири; раздроби:издроби</i>
	<i>од-</i>	<i>размоща:одмоща; разнесе:однесе</i>
	<i>йро-</i>	<i>разбуди:йробуди; расколеба:йроколеба</i>
	<i>йре-</i>	<i>размесий:йремесий; расйолови:йрейолови</i>
<i>с-/ко-</i>	<i>за-</i>	<i>смлачи:замлачи; смириса:замириса</i>
	<i>в-/во-</i>	<i>скочани:вкочани; скожури:вкожури</i>
	<i>из-</i>	<i>сїружи:исїружи; срабоїи:израбоїи</i>
	<i>на-</i>	<i>смали:намали; скисне:накисне</i>
	<i>йри-</i>	<i>собере:йрибере; зближи:йриближи</i>
<i>у-</i>	<i>йо-</i>	<i>усвои:йосвои; уйтонува:йотонува</i>



Лилјана ГУШЕВСКА

СИНОНИМИЈАТА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИЦИ ОД XIX ВЕК

Синонимијата како појава е карактеристична за македонската писмена продукција од XIX век. Таа е присутна во текстовите на македонските културно-просветни и преродбенски дејци, на пр. Ј. Крчовски, К. Пејчиновиќ, Р. Жинзифов, Г. Прличев, потоа во учебниците на К. Шапкарев, Г. Пулевски и сл. Подоцна таа е поврзана со тенденцијата за реславизација на јазикот, односно со процесот на замена на тугата лексика со домашна, поради фактот што во изминатиот период имал голем број обични лексеми од народниот јазик биле заменети со заемки. Оттука и споменатите автори често чувствуваат потреба некои подзaborавени македонски зборови да ги објаснуваат со позајмени зборови, кои биле пофреквентни и повообичаени во секојдневната комуникација. Притоа, кај овие автори „синонимијата почесто се осмислува како реален одраз на авторски определен комуникативен акт, пред сè префинето одбрана стилска постапка“¹.

Синонимијата како појава е многу застапена и во лекарствениците². Се работи за мошне комплексна појава, која може да

¹ Д. Пандев, „Статусот на синонимијата во македонските книжевни текстови од XIX век“, *Македонскиот јазик во XIX век (по повод стотогодишнината од смртта на Григор Прличев)* Скопје, 1996, 129.

² Во рамките на овој труд користиме примери од шест македонски лекарственици од периодот на XIX век. Примерите што ги наведуваме се придружени со објаснување за лекарственикот од кој се земени, како и со бројот на рецептот. Во продолжение ги наведуваме податоците за обработуваните лекарственици, како и соодветните скратеници што ги користиме за нив во текстот: Лекарственик на Ангел Георгиевич од с. Пиперево, Струмичко, од 1870 год., НУБ „Климент Охридски“ - Ms. 197, понатаму АГ; Зборник на народни лекови, т.н. Велешки лекарственик, Државен архив на Република Македонија, M-2, Вел; Лекарственик од крајот на XIX век, НУБ „Климент Охридски“ - Ms. 130, Гал; Рецепти за правење лекови, собрани и напишани од свештеникот Јоанаки, од 1884 год., Македонска архиепископија - Ms. 13, Јоан; Лекарственик од втората половина на XIX век, НУБ „Климент Охридски“ - Ms. 129, Лазар; Лекарственик од првата половина на XIX век (ракописот се чува во софиската Народна библиотека

се разгледува од различни аспекти, па затоа во овој прилог ќе се задржиме главно на примерите на лексичка синонимија. Во овие рамки, таа може да се толкува како обид за приближување и објаснување на помалку познатата специјална лексика што се употребува во овие ракописи, односно може да се следи застапеноста на народните лексеми наспрема позајмените. Исто така, со оглед на фактот дека овие ракописи настанувале на целата македонска јазична територија, тие носат особености од различни македонски дијалекти, што е видливо и на лексички план. Оттука може да се претпостави дека ако во предлошката што ја користел при составувањето на лекарственикот била запишана некоја дијалектно ограничена лексема, (пре)пишувачот чувствува потреба да употреби лексема што е позната во други дијалекти, на пр. *бель грахъ бопъ* (Вел, 36) или *басъл грахъ* (Вел, 21) и сл. Ваквата постапка, која е јасен показател на тенденцијата за излегување од рамките на дијалектот и пишување на еден наддијалектен јазик, што е, пак, една од најзначајните особености на македонските ракописи од XIX век, во голема мера е поттикната од желбата текстот да биде разбиралив за поширок круг читатели.

Синонимијата во лекарствениците, меѓу другото, може да се разгледува од следниве два аспекти: застапеноста на синонимите во рамките на истиот ракопис, дури и на истиот рецепт, и застапеноста на синонимите во различните лекарственици, пред сè во оние што покажуваат поголема сличност на содржински план (АГ, Јоан, Лазар и Вел). Иако за одредени суштства, предмети и поими најчесто се јавуваат по две именувања, не е невообичаено да се сретнат и по три, дури и повеќе, многу често од различно потекло, на пример: *корема* (Вел, 74; АГ, 16; Јоан, 74; Лазар, 16), *мечопъ* (Вел, 132), *сарце* (Вел, 2, 4, 11 и др.; Лазар, 18, 27)³, *стомахъ* (Вел, 2, 3; АГ, 1, 2, 3, 33; Јоан, 2, 3; Лазар, 2, 3, 34), а во одредени рецепти со поограничене значење се употребува и лексемата *бпробата* (Вел, 132).

Во однос на начинот на предавањето на синонимите⁴, тие можат да се јават во **непосреден допир** и да се од исто или од

³ „Кирил и Методиј“ под сигнатурата 1120, па оттука го именуваме како Софиски, односно скратено Соф).

⁴ Во овој прилог не ги наведуваме сите фонетски и графиски варијанти од одделните лекарственици поради нивната многубројност.

⁴ Во однос на ова ги земаме предвид теориските решенија кај одделни наши автори што се занимавале поконкретно, пред сè, со лексиката во XIX век од различни аспекти, на пр., М. Миовски, *Лексикала на тексийовище на Јоаким Крчовски*, Скопје, 1980; Б. Петковска, *Лексикала на македонскиите ерминии од*

различно потекло, на пр.: *васъл грахъ* (Вел, 21), *зейтунъ масло* (Вел, 136), *орелъ карпалъ* (Вел, 40), *парталъ карпъ* (Вел, 118), *аха масло* (Вел, 100); *арно Ѹбаво* (Вел, 88), *ісцарвено морово* (Вел, 99), *не мѣ сѧ слѣша не чѣ* (Вел, 67, с. 7).

Наспроти овие примери, синонимните парови можат да бидат одделени, односно едната лексема да стои **во загради** или да е **одделена со запирка**, при што можат, но не мораат да стојат лексемите *или* (*ели/ или то*) или *сиреч*. Практиката на употреба на загради и на *или* е карактеристична особено за Јоан: *пане* (*или жоженъ*) (Јоан, 11), *нане* или *жоженъ* (Лазар, 11); *ѣлечъ* (*или йолифъ*) (Јоан, 24); *стомаха, или сърдцето* (Јоан, 34), *далакъ*, (*или лошо зрно*) (Јоан, 97). Со *сиреч* има малку примери: *акъ* *сиречъ* *масло* (Лазар, 1), *костендрка* (*сиречъ*) *желка* (АГ, 88); *жъсните* (*сиречъ*) *боза* (АГ, 83), *нациозмът сиречъ* *гюзий* (Соф, 111).

Но ако се има предвид дека во ракописите олку вообично се наведуваат и алтернативни состојки, односно дека нешто се однесува на едната или на другата лексема, на пр.: *краката*, *или рацете* (Јоан, 66), *кянфуръ* (*или кефира,*) (Јоан, 3), *лубеница*, (*или диня*) (Јоан, 35), *патка* (*гаска*) (Јоан, 43) и сл., тоа може да внесе недоумица кај читателот/корисникот на текстот, кој треба да има соодветно познавање со цел да препознае дали се работи за синоним или за лексема со друго значење. Уште поголема забуна можат да внесат примерите со лексемите кои во одделни македонски дијалектни ареали или дијалекти се јавуваат со различно значење. Притоа, треба да се споменат примерите од типот на *нане* (*или мердїј*) (АГ, 11). Лексемата *мердїј*⁵ (АГ, 11) означува еден вид едногодишно растение со особен мирис и жолти цветови, кое се користи како зачин⁶. Во лекарствениците се јавува и со значењето на 'магдонос, *Petroselinum sativum*', како што е и во некои югоисточни македонски говори⁷, а со оглед на нејзиното

XIX век (докторска дисертација, ракопис), Скопје, 1998 и др. Притоа, во нашиов труд правиме приспособување на применетите решенија во согласност со лексичкиот материјал што е наш предмет на интерес.

⁵ Грч. *μυρωδία*.

⁶ Толковен речник на македонскиот јазик, том III (Л-О), Скопје, 2006, 141 (понатаму: *ТРМЈ, III*).

⁷ М. Кип, *Дијалектичната лексика од областа на раселените свеќи*, Скопје, 1996, 121, 122.

генерализирање да се употребува за 'зачин воопшто', ја бележиме и со значење на 'нане'. Објаснување заслужува и погореспоменатиот пример *далакъ*, (или лошо зрино) (Јоан, 97). Така, турцизмот *далакъ* во овие ракописи не се јавува со значењето 'слезина; болест на слезината, отечена слезина', значење кое е дадено и во *TPMJ*⁸, туку означува еден вид кожна болест за чие лекување се расекува кожата на болното место⁹. Ова значење е забележано во струмичкиот говор, а влијанието на предлошките е одразено со нејзиното присуство во лекарственици во кои се забележуваат особености и од други македонски дијалекти, на пр. во Вел. Го нотираме и примерот *бопъ нан бакла* (Лазар, 36), каде што втората лексема може да се јави со следниве значења 'грашок, боп, вид зрнесто растение, *Vicia faba*; плодот од тоа растение'.

Наместа синонимите се одделени **со повеќе зборови**, односно се повторува целиот израз, а како и во погорните примери, тие можат да бидат од исто и од различно потекло: *лојта мѣ опъ орелопът салото мѣ* (Вел, 40), за *сакѣ ліванъ* за *сакѣ добитокъ* (Вел, 136), о *папка і опъ гласка шапка* (Вел, 43). Поретко, бележиме примери кои претставуваат **комбинација** на последните два начини: : 30: *драма нане єлі* : 30: *драм: жђженъ*¹⁰ (Вел, 11) и сл. Но и овде може да дојде до забуна ако на читателот не му се познати соодветните синоними. На некои места во Вел директно се упатува на синонимните форми: *персикопъ се віка язовец* (Вел, 55).

Во лекарствениците не ретко варира употребата ту на едниот ту на другиот збор во рамките на истиот рецепт: 50: *драм кіселина* прецеді *я малкъ да спане като сирене* та го іzmешаі сось сінапеното сәме та го помачкаі на *єдна карпа* *пцедопъ* (Вел, 13)¹¹. Ваквата практика е многу позастапена во текстот на ракописите во целина.

Во рамките на разгледувањето на синонимијата во лекарствениците значајно е прашањето како ги определуваме синонимите, а во врска со тоа и кои лексеми можат да се третираат како

⁸ Толковен речник на македонскиот јазик, том I (А-Ж), Скопје, 2003, 395 (понатаму: *TPMJ*, I). Така е и во турскиот јазик, сп. тур. *dalak* 'слезина'.

⁹ К. Пеев, „Белешки за лексиката и фразеологијата на Струмичко“, *Македонски јазик*, год. XIX, Скопје, 1968, 205.

¹⁰ Како што може да се види од погорниот пример *нациазмъ среч гїзъръ*, за растението *нане* во лекарствениците се употребуваат дури четири лексеми.

¹¹ Подвленето е наше.

апсолутни, а кои како релативни синоними¹², соодветно на тоа и како ги изделуваме синонимните редови или низи, односно дали лексемите што ги определуваме како синоними се поклопуваат во сите свои значења со кои се јавуваат во лекарствениците, односно каде се јавуваат разликите во значењата. Во таа смисла, ги разглеваме лексемите *масло*, *масъ*, *аха*, *зейтінъ* и *шарлаганъ*. Како прво значење на лексемата *масло* во *TPMJ* се наведува следново: 'прехранбен производ во течна состојба, нерастворлив во вода, што се добива од некои растенија или од риба' (второто е 'производ од различно потекло што се користи за подмачкување'). Кај првото значење се наведени примерите: *сончогледово масло*, *йченкарно масло*, *маслиново масло*, *рибино масло*¹³. Во *PMJ* се дадени следниве објаснувања: „масло и 1. *zejtin*, *ulje*; рибино масло, 2. *maslo*, в. *маст 1*“¹⁴. Првото значење, пак, на лексемата *масъ* во *TPMJ* е '1. млечен производ што се добива со биење; путер', а во *PMJ* е „1. *maslo*, *puter*; пресна *маст* *mledo maslo*; топена *маст* *gastopljeno maslo“¹⁵. Всушност, со ова значење ја среќаваме и во лекарствениците. Во таа смисла, лексемата *масло* во лекарствениците се јавува со значењето 'масло добиено од некое растение, ароматично масло; масти од животно', а *масъ* 'производ добиен со топење на салото од некое животно; млечен производ добиен со биење; лековита мрсна материја што се користи за мачкање; масло'. Тоа ќе го илустрираме со примерите: *масло от дарчин* (Вел, 1) 'масло од тарчин, канела', *нане яхі* (Вел, 124) 'мирисливо масло од нане, *oleum menthae*' *пакъ масло* (Вел, 33), на пр.: 'друго пакъ да ване преди неколкото да го стави живи вовъ шишето со масло да ся спопапти до :*

¹² Со оглед на богатата литература за ова прашање, во овој труд ги земаме предвид, пред сè, толкувањето на Даринка Гортан-Премк и на Симона Груевска-Мајоска. Имено, според Гортан-Премк (*Полисемија и организација лексичкото система у српском језику*, Београд, 1997, 140), зборовите со слична референцијална вредност се делумни, односно релативни синоними, кои формираат синонимни редови, додека зборовите со иста референцијална вредност се идентични, апсолутни синоними, а тие образуваат синонимни низи. Од друга страна, Груевска-Мајоска (*Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Скопје, 2009, 69) како синоними ги определува само оние зборови што се исти по значење. Оттука, под целосни синоними ги подразбира оние што целосно се поклопуваат во семантичката структура, додека делумни се оние каде што тоа поклопување е делумно. Сепак, со оглед на специфичноста на лексичкиот материјал што го разглеваме, синонимијата ја изведуваме, покрај другото, и со оглед на контекстот во кој се јавуваат лексемите.

¹³ *TPMJ*, III, 99.

¹⁴ *Речник на македонскиот јазик*, I, Скопје, 1961, 402 (понатаму: *PMJ*, I).

¹⁵ Истоото, 403.

40: дена бива плаќъ масло на местото го мачка Ѓоминова. (Вел, 33), масло о персикотъ (Вел, 41) 'маст од јазовец', потоа: кравјо масло (Јоан, 69, 81), краве масло (АГ, 64)/ кравѣ масло (АГ, 76), *масло крањо* (Соф, 44), *от краци от масло* (Соф, 21), покрај кравја масъ (Вел, 69, 81, 97). Ова покажува дека во редица примери лексемите *масло* и *масли* се синоними. Турцизмот *jağ*¹⁶ пак го среќаваме со значењето 'вид растително масло, масти од некое животно', на пр.: *дафәтъ яй* (Соф, 56) 'бадемово масло', *жялязи* (Јоан, 31), *гюль яхъ*, *гюль яи* (Вел, 40) 'масло од роза', дури и: *ћољъ сејъ яхъ* (Вел, 117) 'масло од исушена роза', дарчн яхъ (Вел, 1), дарчн агъ (Јоан, 1), нане яихъ (Вел, 64), нане яхъ (Вел, 124) 'мирисливо масло од нане, *oleum menthae*'; персикъ яхъ (Вел, 41), персекъ аи (АГ, 49) 'маст од јазовец', со што неговото значење се поклопува со некои од значењата на лексемите *масло* и *масли*. На ова особено упатува примерот персикъ ахъ масло (Вел, 55), каде што се даваат двата синонима во непосреден допир. Но, во некои примери тој целосно отстапува од значењето на масло и добива сосема изместено значење, на пр.: *нишадаръ Ѹхъ* (Вел, 128) 'раствор од нишадор'¹⁷. Лексемата зејпинъ (Вел, 136 и др.) се јавува, пред сè, со значење 'масло од сончоглед', како што е во повеќе македонски дијалекти, иако, на пр., тур. *zeytin* значи 'маслинка'. За лексемата *шарлаганъ* во *PMJ*¹⁸ е дадено објаснувањето 'растително масло – од сусам, од афционско семе и сл.'. Истата лексема кај Шкаљиќ е дадена со значењето 'растително масло – оревово, сусамово или друго растително масло, само не масло од сончоглед'¹⁹. Иако не можеме со сигурност да определиме дали во лекарствениците може да означува секаков вид растително масло, сепак може да се претпостави дека со оваа лексема се означува и сончогледово масло. Во таа смисла го посочуваме следниов пример: *намачкай мё* местото зејпин ёлі то шарлаганъ (Вел, 116), иако тута по сврзни-

¹⁶ Од тур. *yağ*.

¹⁷ Ова значење е посоодветно ако се има предвид дека нишадорот, односно амониумовиот хлорид, NH_4Cl , преставува кристална материја со солено-горчлив вкус, кое се употребува во медицината и во техниката. В. *TPMJ*, III, 394.

¹⁸ Речник на македонскиот јазик, III, Скопје, 1966, 560.

¹⁹ А. Шкаљиќ, *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Sarajevo, 1989, 581.

кот може да следува и алтернативна состојка, како што споменавме погоре.

Како член на синонимниот пар покрај една лексема, може да се јави и зборовен состав како назив на еден десигнат²⁰: бељ сакас восокъ (Вел, 31), далакъ, (нин лошо зрно) (Јоан, 97), тешката болесъ ббщата (Вел, 74), чушки црвені піперкі (Вел, 10); дарифилфилъ (АГ, 85) и царнъ піперъ (Вел, 31, 76, 89) и сл. Кај ваквите зборовни состави среќаваме и хибридни форми, каде што едниот дел е различен (и обично е од различно потекло), а другиот е ист, на пр. ал піперъ (Јоан, 98) і царвень піперъ (Вел, 128); дарчін яхъ масло от дарчін (Вел, 1); персікъ яхъ масло о персікопъ (Вел, 41).

Како што споменавме, можат да се изделат голем број синоними што се јавуваат во одделните ракописи. Покрај споменатите во продолжение ги наведуваме и следниве: гарванъ, карга²¹ и каркачъ (Вел, 56); бопъ (Вел, 36; Лазар, 36), грахъ (Вел, 36 и др.) и фасоль (АГ, 21, 42, 43; Јоан, 21); ббакъ (Вел, 67) и памукъ (АГ, 62)/ памбокъ (Јоан, 67); инжирки (Јоан, 18) и смокви (АГ, 18); жанжафилъ (АГ, 75; Јоан, 80) и ицють (АГ, 57, 71); зглоботъ (Вел, 136) и ставъ (Вел, 13); канемъ (Вел, 27, 28; АГ, 15, 20, 27, 28, 47; Лазар, 4, 24, 28 и др.) и тарчинъ (Вел, 20, 80 и др.) / дарчін (Вел, 1), кібрітъ (Вел, 80) и кюкюрт (Јоан, 62 и др.); косата (Вел, 42) и космите (АГ, 39; Јоан, 42); крака (Јоан, 77) и нога (Вел, 127; АГ, 51); супрашицъ (Соф, 5) и пъзата (Вел, 100); занфъ (АГ, 31; Лазар, 31) и слабо (Вел, 31); благо і слапко (Вел, 15; слично и во АГ, 15, Јоан 15 и Лазар, 15); измешай (Јоан, 43) и сбъркай (АГ, 40)²²; Кайе и баня

²⁰ К. Конески, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје, 1995, 76.

²¹ Овој турцизам (тур. *karga*) може да означува и 'тавран' и 'чавка'.

²² Во лекарствениците има повеќе глаголи што се јавуваат со значење 'меша, промешува': бораві, ізбораві, їмешашъ, намешаі, разбаракаі, разбораві, расмешаі, ѹмешай, потоа такви чие значење е 'бие, избие, мати' (притоа може да се работи и за поинтензивно извршување на дејството): ізбіє, їспепаі, расї, расматпшъ, ёбіє, слїчи, како и глаголи кои се врзуваат со значењето 'ситни, дроби, иситнува со чукање или на друг начин': ісчка, іспаче, очкай, паче, ѹклъцаі, хчока и сл. (глаголите, како и другите зборови, се предаваат во формата во која се среќаваат

(Јоан, 31)²³, кара (АГ, 36; Лазар, 38; Вел, 38) и *шера* (Јоан, 38); поклапба (Вел, 28), раскалбва (АГ, 28) и *хлопче* (Лазар, 28); свали (АГ, 14, 27; Лазар, 24, 45; Јоан, 45) и сметни (Вел, 27); о *ванка* о надвор (Вел, 64) и др.

За појавата на синонимите придонесува појавата на преосмислување, поточно на проширување на значењето на некој збор. На пр., покрај лексемите: *гомно* (Јоан, 96), *какаша* (Вел, 133), *лайната* (Вел, 132), ги изделуваме примерите: *гнасопілокопъ*, *гнасофа* (Вел, 132). Лексемата *жил* (Вел, 136 и др.), *жили* (Вел, 97) се јавува и со значењето 'вена, крвен сад; ткиво што ги поврзува коските со мускулите', но и 'корен на растение или дел од коренот'. Оттука, во соодветен контекст таа може да се употреби како синоним со *корене* или со *вени*²⁴. Интересен е и примерот со турската придавка *кескин*, која, во зависност од контекстот, се употребува со основното значење или со такво добиено со преосмислување, односно со негово слободно проширување. Така, во синтагмите *кескинъ ѡцетъ* (АГ, 85), *кескинъ ракия* (Вел, 73), таа го има значењето 'остар, лут', така што овие изрази се синонимни со *оценъ лбътъ* (Гал, 46)²⁵ и *люта ракия* (АГ, 85), *чирпътъ ракия* (Вел, 57). Но во синтагмата *кескинъ сънце* (АГ, 11), *кескинъ солнце* (Лазар, 11), нејзиното значење се проширило, па наспроти овие примери наоѓаме *жеико сънце* (Јоан, 11).

Меѓу примерите што укажуваат на делумно поклопување на значењата е лексемата *градите* (Вел, 93; Гал, 10), која се јавува

во рецептите). Објаснувањето на овие примери завлегува во сферата и на зборообразувањето, односно на значењето на одделните глаголски префикси, па затоа не ги разгледуваме во овој прилог.

²³ Во другите лекарственици паралелно се употребуваат двете форми: *капе* (Лазар, 31) и *бана* (АГ, 31), *бания* (Вел, 31).

²⁴ Сп.: опът синюпъ бресъ що е бреслікі спарлікові че не распашть големі само *жилі* пойдатъ многъ поземі как чирапла царвені *корене* ща ти со раці ся *корене* пі і пія таачені *вени* со віно (Вел, 97) (подвленето е наше). Соодветно, и во македонскиот стандарден јазик едно од значењата на лексемата *жила* е 'оној дел од растението што избива од коренот во земјата и низ кој растението добива храна' (сп. *TPMJ*, I, стр. 629).

²⁵ Во Гал воопшто не се употребува *кескин*, додека во АГ, Вел, Јоан и Лазар се спрѣкава само синтагмата *кескин оцей*.

како синоним на доіката (Вел, 93) во неколку контексти, иако почесто го има значењето 'бели дробови'²⁶.

Исто така, и лексемите *гюлъ*²⁷ (АГ, 80), *ръжа* (Вел, с. 151; АГ, 14; Лазар, 14 и др.) и *трендафилъ*²⁸ (Соф, 34) можеби се однесуваат на исто растение, но и на растенија со сличен изглед.

Преку проследувањето на синонимијата во лекарствениците можеме да го следиме процесот на оформување на македонската лексика во одредена сфера на употреба на народниот јазик. Во таа смисла, материјалот што го нудат овие ракописи укажува на фактот дека при паралелната употреба на народен збор и на заемка постепено се наметнува домашната лексема, на пр., наспроти пограниченото *гъсъташин* (АГ, 81), *гъсъташї* (Вел, 86), *гюсъ ташин* (Јоан, 85), почесто се среќава *сїнь каменъ* (Вел, 17, 91), поретко и *модаръ каменъ* (Вел, 88, 124), со значење 'бакарен сулфат'. Но, погоренаведените примери укажуваат и на прашања како што се ограничување, проширување и изместување на значењето на одредени зборови, и тоа во рамките на одреден дијалектен ареал или дијалект, поради што проучувацот мора да биде особено внимателен.

Сепак, сметаме дека иако употребата на синонимите во непосреден допир во поголемиот број случаи може да се толкува како обид на (пре)пишувачите да дадат соодветно објаснување на непознатиот тук збор, односно да се наведе соодветниот синоним од народниот јазик, поточно од родниот дијалект, неспорно е дека употребата на синонимите во рамките на текстот го покажува влијанието на предлошката. На тоа упатува и компаративната анализа на лекарствениците што се слични, наместа дури и идентични според содржината, како што се АГ, Вел, Јоан и Лазар.

Покрај ова, треба да се одбележи дека синонимијата понекогаш има чисто стилска вредност. Ова најмногу се однесува на Вел. Со оглед на тоа што лекарствениците се одликуваат со доста шаблонизирана структура и ограничена употреба на одреден инвентар на јазични средства, употребата на синонимите е во функција на з bogатuvanje на јазичниот израз.

²⁶ Сп. за маясіл дәтпө ізлазі на жена на ғрадіші кога доі дәтпө мало та і спана рана і елі пықа доіката (Вел, 93), наспрема: За кашлица кога настине човекъ во ғрадище (Јоан, 4) (подвленето е наше).

²⁷ Сп. ёул 'вид цвеќе, роза, ружа' во *TPMJ*, I, 566.

²⁸ Сп. ги значењата 'роза, Roza, или растение слично на розата, *Rosa centifolia*'.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

1. *Большой турецко-русский словарь*, второе издание, редакторы: Э.М.-Э. Мустафаев и Л.Н.Старостов, Москва, 1998
2. Бояджиев Т., *Българска лексикология*, София.
3. Войнов М., Милев А., *Латинско-български речник (четвърто стереотипно издание)*, София, 1990.
4. Гортан-Премк Д., *Полисемија и организација лексичког система у српском језику*, Београд, 1997.
5. Груевска-Мадоска С., *Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Скопје, 2009.
6. Конески К., *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје, 1995.
7. Киш М., *Дијалектична лексика од областите на раселените свеќи*, Скопје, 1996.
8. Мировски М., *Лексика на текстовите на Јоаким Крчовски*, Скопје, 1980.
9. Пандев Д., „Статусот на синонимијата во македонските книжевни текстови од XIX век“, *Македонскиот јазик во XIX век (по џотовод стогодишнината од смртта на Григор Прличев*, Скопје, 1996.
10. Паноска Р., *Современ македонски јазик*, Скопје, 1994.
11. Пеев К., „Белешки за лексиката и фразеологијата на Струмичко“, *Македонски јазик*, год. XIX, Скопје, 1968.
12. Петковска Б., *Лексика на македонскиот ерминии од XIX век*, Скопје, 1998 (докторска дисертација, ракопис).
13. *Речник на македонскиот јазик (со српскохрватски толкувања)*, том I-III, главен редактор: Б. Конески, составувачи: Б.Корубин, Т.Димитровски и Т. Стаматовски, Скопје, 1961- 1966.
14. *Речник на чуждиште думи во българскиот език*, одговорен редактор: Ст. Илчев, София, 1982.
15. *Толковен речник на македонскиот јазик*, том I-III, главен редактор: К. Конески, Скопје, 2003 - 2006.
16. Фасмер, *Этимологический словарь русского языка*, I-IV, Москва, 1964-1973.
17. Шмелёв Д. Н., *Современный русский язык. Лексика*, Москва, 1977.
18. Hony H.C., Iz Fahir, *The Oxford Turkish-English Dictionary*, third edition, Oxford, New York, 1992.
19. Skok P., *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I-II, Zagreb, 1971-1973.
20. Škaljić A., *Turcizmi u srpskojhrvatskom jeziku*, Sarajevo, 1989.

Лилјана МАКАРИЈОСКА

ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ВО СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВИ

Под синонимија подразбирааме лексичка појава заснована на асоцијативно поврзување на различни лексеми кои именуваат исти или слични семантички содржини. Според традиционалното сфаќање синонимите се зборови кои се идентични или близки според своето значење (истозначни или близкозначни), а се разликуваат според некои нијанси на значењето или според сферата на употреба.

Во рамки на лексичко-семантичките низи зборовите се обединуваат и се спротивставуваат со другите зборови според различните диференцијално-семантички признания, според присуството, односно отсуството на определен признак или со неговото специјализирање во определена насока во развојот на семантиката.

Уште во старословенските, канонските текстови има случаи на паралелна употреба на синонимни форми, како и на лексички дублети, односно варијанти¹, при што не станува збор за изразито претпочитање на една од двете пр: скръбъ – пєчаль, съпъмъ – събоř, ложе – одѹ, болѣđнь – пѣджъ, алкати – постити, велии – велиќ. Нивната внатрешна дистрибуција во конкретниот текст може да биде условена од различни причини, на пр. може да се должи на поврзаноста на одделни текстови со различни ракописни традиции; на индивидуални подновувања карактеристични за еден текст поттикнати од состојбите во јазикот на препишувачот, на дијалектната ситуација, или да е израз на потребата од збогатување на изразните можности на јазикот и потребите од стилска диференцијација. Исто така тие може да се одраз на еволуцијата на текстот и сл., а несомнена е и поврзаноста на варијантноста на лексиката со преведувачката техника (Верешчагин, 1972).

¹ За разликата помеѓу варијантноста и синонимијата Евгењева (1966 : 11-12) истакнува дека варијантноста се состои во создавањето односно пројавувањето на различни варијации во зборот, врз основа на искористувањето, соеди-

Споредбеното проучување на различните преписи на средновековните текстови и на лексичката синонимија овозможува да се установи видоизменувањето на текстот во сооднос со грчките оригинали².

Преку анализата на инвентарот на зборовите во македонските средновековни текстови се забележува паралелна употреба на одделни називи за еден ист поим како израз на синонимијата, односно како резултат на паралелната употреба на зборови од различно потекло, или на заемки од различни јазици. Синонимите се одраз на културолошките разлики во именувањето на исти поими.

Нужно е посочувањето на синонимните несловенски лексеми, особено грцизмите, затоа што во македонските црковнословенски текстови има специфична состојба во однос на претпочитањето на грчкиот збор од предлошката пред калка или слободен превод. Се презентира влијанието на грчкиот модел врз семантичката структура на зборовите, а односот на пишувачот кон употребата на грцизмите и нивните словенски еквиваленти укажува и на различната културна средина во која е создан преводот.

Во македонските црковнословенски текстови преку голем број синоними може да се проследи паралелната употреба на грчките заемки и на соодветните словенски форми, при што во одделни случаи му се дава предност на грцизмот, додека во други на словенскиот еквивалент:

аеръ грч. *αήρ* – въздухъ,

алабастър грч. *ἀλάβαστρον* – стъкленица,

алекторъ грч. *ἀλέκτωρ* – петъл,

ароматъ грч. *ἄρωμα* – коне,

нувањето и комбинирањето на разни јазични елементи и средства, а синонимијата е свойство што се пројавува на секое ниво на јазикот и се состои не само во пројавувањето на паралелни форми според функцијата и значењето, туку и во зачувувањето на тие форми врз основа на разграничувањето и со постапувањето на меѓу нив установените смисловни или стилистички особености на употребата.

² Во евангелските текстови Бицевска (1980 :175-195) разликува: синонимни двојки што преведуваат еден грчки збор богословъ – богословъц грч. *θεολόγος*; лихомание – лихомъстие, лихомъство грч. *πλεονεξία*, *λήξης* – лжеславътъ грч. *ψευδομάρτυρ*, синонимни двојки во кои секој синоним има свој грчки екви-валент: благодарение грч. *εὐεργέτης* – добродетель грч. *ἀρετή*, любовдѣшество грч. *μοιχαλίς* – любодѣшание, прѣлюбодѣшание грч. *πορνεία*, *πορνή* и синонимни двојки што преведуваат паралелно два или повеќе грчки зборови: благодарение – добродѣшание грч. *ἀγαθοποία*, *εὐεργεσία*, *εὐποία*, любодѣшъ – любодѣш грч. *πάρνος*, *μοιχός*.

бласфимија грч. *βλασφημία* – хоѓла, хоѓлене,
 варваръ грч. *βάρβαρος* – инояздичникъ,
 гнафен грч. *γναφεύς* – вѣлильникъ,
 ємпризмъ грч. *Ἐμπρισμός* – զапаление – пожаръ,
 игемонъ грч. *ἡγεμών* – воєвода, владыка.
 идолъ грч. *εἰδωλον*, *εἰδωλεῖον* – кумиръ – тѣбеше,
 иереи грч. *ἱερεύς* – жъръцъ,
 икона грч. *εἰκόνη* – образъ,
 икономъ грч. *οἰκονόμος* – приставъникъ, строитељ, домовидъцъ, до
 модръжъцъ,

катапетаџма грч. *καταπέτασμα* – զапона – չакъса,
 кукотъ грч. *κιβωτός* – ковчегъ,
 лепта грч. *λεπτόν* – асарин грч. *ἀσσάριον* – мѣдънца – тѣхнѣтъ,
 идиозмо грч. *ήδύօσμον* – конѣлица – мента – метвица
 потаѓъ грч. *Ποταρίων* – писъцъ,
 олѣи грч. *ἔλαιον* – масло,
 перитомија грч. *περιτομή* – обрезане,
 сикера грч. *σίκερα* – пиво, питие,
 спекоулаторъ грч. *σπεκούλάτωρ* – оуствателъ,
 упопанти грч. *ὑποπαντή* – сърѣтене,
 скринипа грч. *σκυψ* – комаръ, комаръцъ,
 строғоѳ, строғоѳионъ грч. *στρούθος* – ергани.
 триколъ грч. *τρίβολος* – влагъцъ, рѣни,
 догматисати – *Ναογүити*³.

Влијанието на грчкиот јазик е несомнено, покрај свесниот напор за пронаоѓање на словенски синоними, народни дијалектни форми.

³ или се прибегнува кон послободен превод пр.

епистолија – боғкаен на листъ написанъ, боғкаенъ листвене написано, боғкаи, канига, канигъзи на листъ написанъ, послание, пощенне канигъ, пощенъна канига.

Карактеристична особеност на одделни текстови е тенденцијата за толкување на грцизмите. На пр. во текстот на Паренезисот тоа се наметнува и од функционалната определба на поучителните слова и претставува потврда дека не станува збор за механичко преведување, туку за обмислена творечка постапка. Сп.: **комъкание** – просфора, **поселѣнинъ** – грѣхъ итн.: **ω προσφορѣ ρέκει σὲ κομκὰνι.** аще видитъ поселѣнинъ рекше грѣха, но има и обратен процес, објаснување на словенски збор со грчки: **малыж ли кошница плетеш глаг олемыж малаки.**

Тенденцијата за појаснување на грцизмите со синонимни словенски зборови е својствена и за Станиславовиот пролог, **ковчежъц – користица:** **въдѣвъ юхерни сирѣчъ плать риѣнныи въ оуста юго · мѣсѧца сектябръ науеѣтъж индиктоу** рекше **новоу лѣткоу** вложивши въ ковчежъцъ рекше користицу и въврѣже и въ рѣкоу.

Исто така ваква тенденција има и во јазикот на Дамаскинот. **Слѣквотъ – ковчегъ, фоустанъ – роутице:** **сѫткори єдинъ кѣвотъ сирѣчъ ковчегъ велиky· имѣ прѣѹистаа два фоустана сирѣчъ два роутиша· вѣстникъ си рѣчъ како агг҃еъль вѣзвѣшаетъ повелѣнїе вождѣ· лѣтъ четири вѣмenna има т єдино же есТЬ аеръ сирѣчъ пролѣтъ.** Во Кренискиот дамаскин од XVI век проникнале многу елементи од говорниот јазик, а одразена е и богатата синонимија од книжевни и народни зборови (Илиевски, 1972 :205).

Објаснувањето на грчка заемка со синонимен словенски збор е својствено и за крмчијата што од една страна би можело да се поврзе со специфичноста на текстот со свесен стилистички пристап, стремеж кон варирање.

Покрај грчкото влијание во лексиката, се преземени и лексички заемки од турскиот јазик, потврдени во помладите текстови, и тоа и кога постојат соодветни словенски еквиваленти. Присуството на турцизмите во помладите средновековни текстови (од XVI-XIX век), зборува, меѓу другото за употребата на турцизмите во народниот говор, од каде што навлегуваат и во писмениот јазик. Пр. за дообјаснување се користи соодветен турски збор во Зборникот на Г. Димович: **лекъ сиреуъ като аръсланъ** (Поп-Атанасов, 1985: 61).

Големиот број синонимни двојки/низи укажува на богатството на лексиката од различни области и тоа пр. од областа на роднинско семејните односи сп. **рождакъ – рожданинъ – съродъникъ – ро днина, отъцъ – татъко, прѣородъцъ – прѣѣнъцъ, дъши – керка, въночка – нетини, мжъ – съпружъгъ – съпружъникъ, жена – съпружга – съпружъница, тетък а – лѣлю** и др. од областа на географската терминологија:

БЕЗДЖНА – пропастъ – глажина, юма – роец, брзние – калъ – тина, врътълъ – пещера, каменъ – стена, капъль – банъ, прахъ – пръстъ, истоуъникъ – кла-
даъбъ, кладенъцъ, долъ – дъбър – ждолъ – доупина, доупина – пропастъ – оу-
стие – ждолъ, джерава – драчга – лъса – лагъ, забрадо – забрадальствие, на-
зиви на атмосферски појави мракъ – тъма – примракъ – съмракъ, вѣтъръ – хладъ, тъга – даждъ, од областа на растителниот свет: тръба – близ-
ие – зелие, жито – пшеница, виноградъ – лоза, джев – джевъцъ – храстие, в-
ръба – ракита, тръние – скъпъцъ, садъ – рождъ, лобода – садокъ, сочино – л-
аша, вѣниа – вѣтъкъ, животинскиот свет: агница – овъца, агнъцъ – овънь,
кокошь – кокошъка – саблица, скотин – говаждъ, стока – скотина, стадо – п-
аства, медкѣдъ – меуъка, мышь – глоушица и др.

Потврдени се и голем број лексички (и зборообразувачки) синоними кај сложенките во македонските црковнословенски текстови. На пр. се изделуваат синонимите од различна основа, словенска или несловенска, најчесто грчка основа: идоложъръц – и долослужителъ, декаполие – десатиградъ.

Синонимијата кај сложените се разгледува од аспект на местото на компонентите, па разликуваме лексички синоними врз основа на првата компонента пр. со **благо-** и **дово-**⁴: **благодобраќњца** – **добродобраќњца**, **благородумци** – **доброродумци**⁵, а документирани се и двојките со:

⁴ Сп. и др. сложенки со добро-: доброконька в εὐσόμος, доброгласница – εὐηχήσ, добродарствити – εὐχαριστεῖν, доброобразьна – εὐσχήμων, добропринимати – εὐπλαθεῖν, εύπορεῖν добросхвортити – εὐποιεῖν, εὐεργετεῖн, добродѣн – ἀγαθολοίδς, добродѣтель – ἀγαθοδότης, добросхвортити – ἀγαθοποιεῖν, добротхвортити – ἀγαθοποιεῖν, калопогией, доброуучительница – καλοδιδάσκαλος.

Во врска со паралелната употреба на сложенките со прва компонента **благо-** и **дово-** во старословенските ракописи Џејтлин (1977, 1986 :234) доаѓа до заклучок дека сложенките на **дово-** потполно се совпаѓаат во своето значење со зборовите на **благо-** доколку имаат иста втора компонента. Притоа обично во грчкиот текст како прва компонента се јавува *εθ-*. Сложенките на **дово-** се јавуваат како понов лексички слој во старословенскиот јазик во споредба со сложенките со **благо-**.

⁵ сп. во РЦДМР сложенките со благо и сложенките со добро: БЛАГОДОУШТСКОВАТИ – ДОБРОДОУШТСКОВАТИ, БЛАГООБРАЗЪНЗ – ДОБРООБРАЗЪНЗ, БЛАГОРАЗУМЪНЗ – ДОБРОРАЗУМЪНЗ, СО БЛАГО–, МИЛО– и БЛАГОМИЛО–: БЛАГОСРДНЕ – МИЛОСРДНЕ, БЛАГОСРДЗ – МИЛОСРДЗ – БЛАГОМИЛОСРДЗ, БЛАГОСРДЗ(У)НЗ – МИЛОСРДЗ(У)НЗ, СО БЛАГО–

ВЕЛЬ-/ВЕЛЕ- И ВЕЛИКО-: ВЕЛЬПИЕ – ВЕЛИКОЛПИЕ, ВЕЛЕРЪУИВА – ВЕЛ
ИКОРЪУИВА,

ВЪСЕ- И МѢНОГО- И ТРИ-/ТРЪ-:
ВЪСЕВЛАЖЕНъ – МѢНОГОВЛАЖЕНъ – ТРИВЛАЖЕНъ,
ДВОЕ – ДВО: ДВОЕВЪРНЕ – ДВОЕВЪРНЕ, ДВОИМЕНИТъ – ДВОЕИМЕНИТъ,
ЗАКОНО- ЗАКОНЬНО-: ЗАКОНОПОЛОЖЪНИКъ – ЗАКОНЬНОПОЛОЖЪНИКъ,
ЗЕМЛЫНО – ЗЕМЛЫНО-: ЗЕМЛЫНОРОДЪНъ – ЗЕМЛЫНОРОДЪНъ,
ЗНАМЕ-/ЗНАМЕНО-: ЗНАМЕНОСЪЦъ – ЗНАМЕНОНОСЪЦъ,
ЛИХО- И ЛИХО-: ЛИХОИМЪЦъ – ЛИХОИМЪЦъ,
ЕДИНО- И ИНО-: ЕДИНОДОУШЬНО – ИНОДОУШЬНО, ЕДИНОУАДЪ – ИНОУАДЪ, Е
ДИНОГЛАСНО – ИНОГЛАСЬНО, ЕДИНОФОГЪ – ИНОФОГЪ,

ПРЪКО- И

ПРЪЖДЕ-: ПРЪКОСѢДАНIE – ПРЪЖДЕСѢДАНIE, ПРЪКОВЪЗЛѢГАНIE – ПРЪЖДЕВЪЗЛѢГ
АНIE,

СКОРО- И АДРО-⁶: СКОРОПИСЪЦъ – АДРОПИСЪЦъ

СРЪДО-/СРЪДЦЕ-: СРЪДОВѢДЪЦъ – СРЪДЦОВѢДЪЦъ ИТН.

Втората компонента покажува поголема разнообразност, како во грчките сложенки така и во нивните словенски еквиваленти. Пр. на една иста грчка лексема ѝ одговараат различни зборообразувачки синоними⁷.

Од синонимите врз основа на втората компонента ќе ги споменеме: БЛАГОВОНИЕ – БЛАГОЖДАНИЕ, ДЛѢГОЖИВОТЬНъ – ДЛѢГОЛЪТЬНъ, МѢЖЕЛО
ЖЪНИКъ – МѢЖЕЛЬСЪЦъ, ВЫСОКОМѢСЛИТИ – ВЫСОКОМѢДРОКАТИ, ДВОМѢСЛЬНъ –
ДВООУМЪНъ, ЕДИНОРОДЪНъ – ЕДИНОУАДЪ, САМОДРѢЖЪЦъ – САМОВЛАСТЬЦъ ИТН.

Кај називите на лица најчести се варијантите со суфикс -
Цъ / - НИКъ: ЕДИНОМѢСЛЬЦъ – ЕДИНОМѢСЛЬНИКъ, ЛИХОИМЪЦъ – ЛИХОИМЪНИКъ, М
ѢНОГОСТРАДАЛЬЦъ – Г МѢНОГОСТРАДАЛЬНИКъ, МѢТОЕМЪЦъ – МѢТОЕМЪНИКъ, МѢЖЕ
ЛОЖЪЦъ – МѢЖЕЛОЖЪНИКъ, СЕѢТОНОСЪЦъ – СЕѢТОНОСЪНИКъ, УЧЕРДОВЛАСТ

И ВОГО-: БЛАГОУСТИВъ – БОГОУСТИВъ, БЛАГОРОДИТЕЛЬНИЦА – БОГОРОДИТЕЛЬНИЦА; во RCJHR.
БЛАГОГЛАСНъ – ДОБРОГЛАСНъ, БЛАГОДѢВНИЕ – ДОБРОДѢВНИЕ.

⁶ Сложенките со АДРО- се сметаат за поархаични во споредба со оние на скоро-.

⁷ пр. во Ктп: богоприемъникъ и богоприемъца за θεοδόχος, бογεχτιτρός и
бογεχτιτρότητα за μφροτεχνία, χλωστράδανη и χλωστράστητη за κακοπάθεια,
мѡноговꙗдѣніе, мѡногоѹдѣніе и мѡногѹдѣніе за πολυφρογία, ψλοβέκոνεναկыдъцъ и
ЧЛОВѢКОНЕНАВИСТНИКъ за ἀνθρωποτόνος, ЧЛОВѢКОУГОДНІЕ и ЧЛОВѢКОУГОДЖЕНІЕ за
ἀνθρωπόρέσκεια.

ъцъ – юткердовластьникъ, –ъцъ/-тель: въседръжъцъ – въседръжителъ, –тель/-никъ: законоположителъ – законоположъникъ, таиновѣстителъ – таиновѣсть никъ, бессуфиксна именка –ъцъ/-тель: богословъ – богословъцъ, богогласъ – богогласъникъ.

Истокоренските зборообразувачки синоними овозможуваат да се проследи улогата на зборообразувачките средства на лексички и стилистички план. Според Менгел (1990 :111-114) зборообразувачки синоними претставуваат зборовите што се конкретна реализација на синонимни зборообразувачки типови независно од формалната структура, од припадноста кон зборообразувачкото гнездо и од лексичката реализација. Причините за постоењето на истокоренските зборообразувачки синоними се наоѓаат во продуктивноста на зборообразувачките типови, односите во рамки на лексичко-семантичките групи и дијалектната употреба, меѓусебно поврзани и обусловени со функционирањето на јазикот како единствен систем на сите нивоа. Менгел разликува апсолутни синонимни двојки, кога два збара предаваат ист грчки збор, како на пр. ѡашитителъ – ѡашитъникъ грч. ὑπερασπιστής и делумни синонимни двојки, кога имаат различни грчки еквиваленти пијаница грч. μεθύων - пица грч. οἴνοποτης.

Честопати се следи паралелна употреба на истокоренски зборообразувачки варијанти во еден ист ракопис како на пр.: многострадальцъ – многострадальникъ во Станиславовиот пролог, отъмствъникъ – отъмствителъ во Ваташкиот мијеј итн.

Кај истокоренските зборообразувачки синоними со суфик сите –тель, –никъ се установува дека првите последователно означуваат лице единствено во својот род т.е. имаат дополнително персонифицирачко значење. На пр. побѣдителъ (Исус) – побѣдъникъ.

Употребата на синоними не е резултат на непостоењето на единствена лексичка норма во црковнословенскиот јазик, туку на тенденцијата за разнообразност на текстот преку искористувањето на богатите изразни можности на јазикот⁸.

Богатиот лексички фонд на македонските средновековни текстови овозможува да се проследат синонимните односи на историски план, но и развојот на значењата на синонимните форми во македонскиот јазик низ вековите.

⁸ изразено на пр. преку примерите во кои втората компонента од грчката сложена именка е предадена еднаш со еден, а друг пат со друг словенски корен во Ктп: благолѣпие и благотишие за εὐτυχία, благование и благожданье за τὸ εὐδόξεις, законодавъцъ и законоположъникъ за νομοθέτης.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

- Бицевска К., 1980: *Лексички и зборообразувачки синоними кај сложенките во стаарословенскиот јазик (на материјалот на евангелскиите текстови)*, МЈ XXXI, Скопје 1980, 175-195.
- Верещагин Е. М., 1972: *Варьирование средств выражения в переведической технике Кирилла и Мефодия*, Москва 1972.
- Груевска-Мацоска С., 2008: *Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2008.
- Евгеньева А. П., 1966: *Основные вопросы лексической синонимики*, Очерки по синонимике современного русского литературного языка, Москва-Ленинград, 1966.
- Илиевски П., 1972: *Крчински дамаскин*, Скопје 1972.
- Менгель С., 1990: *К проблеме однокорневых словообразовательных синонимов (на материале существительных со значением лица в кирило-методиевских переводах)*, СтБ XIV, 4, София 1990, 111-114.
- Поп-Атанасов Ѓ., 1985: *Ракойисни текстови на македонски народен говор*, Скопје 1985.
- РЦЈМР - *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*, гл. уредник З. Рибарова, ред. Л. Макаријоска, З. Рибарова, Р. Угринова-Скаловска, т. I, Вовед, А-Б, Скопје 2006, св. 8, ѕ – витанија, св. 9, витасии – веденинти (са) Скопје 2008.
- Цейтлин Р. М., 1977: *Лексика старославянского языка, Опыт анализа монтивированных слов по данным древнеболгарских рукописей X-XI вв.*, Москва 1977.
- Цейтлин Р.М., 1982: *Из наблюдений над лексикой Добромира евангелия*, Язык и письменность среднеболгарского периода, Москва 1982.
- Цейтлин Р.М., 1986: *Лексика древнеболгарских рукописей X-XI вв.*, София 1986.

Каїица ТРАЈКОВА, Нашалија АНДРИЈЕВСКА

**ОД ПРЕФИКСНАТА ГЛАГОЛСКА
СИНОНИМИЈА ВО МАКЕДОНСКИТЕ
ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ**

Во ова излагање се тргнува од сфаќањето на истокоренските зборови со различни афиксии како синоними, а не како варијанти на еден збор (сп. Апресян 1974: 229, цитирано според Груевска-Мацоска 2009 : 36). Имено, прифатлив критериум за утврдување на синонимноста на лексичките единици претставува принципот на семантичка единствност, и тоа таа не се однесува на зборовите во целост, туку на одделни нивни значења (Рогожникова 1967 : 159, 160; Груевска-Мацоска 2009 : 82). Врз основа на овој критериум може да се врши споредба на истокоренските префиксни глаголски образувања и да се донесат соодветни заклучоци за синонимијата на одделни глаголски префикси, односно на одделни нивни значења. Предмет на интерес се глаголските деривати со префиксите *въ-* и *въз-* и нивните синоними во материјалот ексцерпиран за проектот *Речник на црковнословенскиот јазик од македонска редакција*.

1. Во македонските црковнословенски ракописи глаголите изведени со префиксот *въ-* означуваат: насоченост на дејството навнатре; вршење на дејството на површината на нешто; почеток на дејството и свршеност на дејството.

1.1. Ексцерпираниот материјал потврди дека најголем број глаголи образувани со префиксот *въ-* означуваат 'насоченост на дејството навнатре, во внатрешноста на нешто', пред сè во конкретна но и во апстрактна смисла. Така, на пример, тука ги скреќаваме глаголите: *вънести* 'внесе во', *въклъсти* 'вовлече', *въврѣсти*, *въсадити* 'фрли во', *въскочити* 'се втурне'.

Глаголите образувани со префиксот *въ-* стапуваат во синонимна врска со глаголи кај кои глаголската основа е иста но имаат различни префиксии. Како најчест синонимен префикс во ова значење е засведочен префиксот *оу-*. На пример: *въгнѣздити са* :

оѓгнѣздити са 'се вгнезди (во)', вѣдкорити са : оудворити са 'се насели, се смести', вѣзърѣти : овѣрѣти 'погледне во', вѣкоренити са : оукоренити са 'се вкорени во', вѣселити са : овеселити са 'се всели (во)'.

Со значењето 'насоченост на дејството навнатре' префиксот вѣ- се доближува до значењето на префиксот на- во паралелата вѣселити са : наследити са 'се всели, се насели (во)'.

Во материјалот бележиме неколку примери каде што префиксот вѣ- е синонимен со префиксот при- во горенаведеното значење. Такви се синонимните глаголски парови вѣзърѣти : призърѣти 'погледне во, земе предвид', вѣложити : приложити 'стави во', вѣнати : пријати 'прими'.

Случајот на употребата на паралелите вѣкости : вѣкости : привести укажува на учеството на индивидуалниот пристап на препедувачот, односно препишувачот при изборот на одредени синонимни префиксни образувања. Присуството на различните глаголи во исто библиско читање во различни ракописи е во зависност од тоа што сакал препишувачот да потенцира, дали насоченоста на дејството во внатрешноста на нешто, што е особено карактеристично за префиксот вѣ-, движењето нагоре со вѣз-, или пак приближувањето, достигнувањето на целта со при-.

1.2. Префиксот вѣ- со значењето 'вршење на дејството на површината на нешто' го среќаваме кај глаголите вѣврѣши 'донесе на' (во апстрактна смисла за мир на земјата), вѣсадити 'седне, се смести на'.

Со ова значење се јавува паралела единствено со префиксот вѣз- кај синонимниот пар вѣложити : вѣзложити со семантика 'стави на'.

1.3. Поретко овој префикс означува 'почеток на дејството', на пр. вѣшомѣти 'зашуми'. Само во еден пример следиме совпадање на префиксот вѣ- со префиксот вѣз- во посоченото значење кај глаголите вѣплакати са : вѣсплакати са 'заплаче, почне да плаче'.

1.4. Префиксот вѣ- се употребува само за означување на 'свршеност на дејството' во поголем број глаголи, како вѣжеши 'запали' итн. Во овие рамки тој е синонимен со повеќе префикси: со вѣз- кај глаголите вѣдати : вѣздати 'даде' (во овој пример всушност и мотивирачкиот глагол е свршен, па присуството на префиксите служи само за потенцирање на свршеното резултативно значење), вѣпросити : вѣспросити 'помоли', со иѣ- во примерот

въпросити : испросити 'помоли', со о- кај синонимниот пар въпоставти : опустоши 'опустоши' при што кај дериватот со префиксот о- е присутна нијансата на полнота на дејството, со оу- во паровите въпросити : оупросити 'праша', вървънити са : оуфакънити са 'стане еднаков'.

2. Глаголскиот префикс въз- во македонските црковно-словенски ракописи исто така се среќава со повеќе значења.

2.1. Основно значење со което тој се јавува во глаголите е пространственото значење 'насоченост, управеност на дејството нагоре или извршување на дејството над, на одреден објект'.

а) Ова значење се пројавува во конкретна смисла, пред се со глаголи што значат движење или преместување, на пр. възвести 'изведе нагоре, одведе', възити 'се качи горе, на, се искачи', възести 'седне горе на'.

Преку компаративната експерција може да се види дека на местото на одредени деривати со въз- во едни ракописи стојат глаголски образувања со различни префикси во истите контексти од други ракописи. На пример, основното пространствено значење на префиксите на- и по- е 'извршување на дејството по површината на нешто, врз, над објектот' што, иако без означување на конкретна насоченост, се доближува до гореспоменатото значење на въз-, така што се јавува паралелата възложити : наложити : положити.

Паралели се среќаваат и со префиксот об- чиешто пространствено значење е 'извршување на дејството по површината на нешто': възбесити са : обесити са 'се обеси', възлеши : облещи 'легне на'.

Исто така, би ја споменале и паралелната употреба на възвалити : приналити, възити : прити. Овде, за разлика од образувањата со въз- во коишто се означува насоченоста на дејството одозгора т.е. насоката на движењето нагоре, во дериватите со притектот е ставен на приближувањето до нешто, достигнувањето на целта, што може да се должи на слободата на преведувачите или на евентуалното постоење на различни предлошки.

Доближување на значењата 'насоченост нагоре' кај префиксите въз- и 'насоченост на дејството надвор од некаква средина' на из-, како и 'оддалечување, одделување на нешто од некоја средина' на префиксите отъ- потврдуваат истокоренските образувања: възвести : извести 'одведе, изведе', възбрѣши : избрѣши : отъбрѣши

'отфрли', въскоути : искоути 'истрча, излезе', въстрагнати са : истрагнати са 'откорне, искорне'. Со въз- се става акцент на движението нагоре, а со и- и отъ- на отделявањето, извлекувањето од одредена средина.

б) Значењето 'насоченост нагоре, над' на префиксът въз- се јавува и преносно, како издигнување во морална, духовна смисла, на пр. възвелиути 'возвеличи', въспъти 'воспее', въсъвалити 'восфали'. Изгледа дека, според податоците од анализираниот материјал, ова преносно значење на възначеност не може да го внесе ниту еден друг префикс во соодветните глаголи. Паралелата въсъвалити : похвалити се јавува како резултат на слобода во преводот, при што глаголот похвалити покажува само свршеност, без соодветната нијанса на въз-.

2.2. Во поголем број глаголи префиксът въз-/въс- означува 'завршеност, резултативност на дејството, односно доведување до резултат на дејството на основниот глагол (понекогаш со нијанса на полнота на дејството)' или 'постигнување на состојбата означена во мотивирачката основа': възбудити са 'се разбуди', въздржати 'задржи, спречи', въздахлати 'обработи', въсхотовити 'посака' и многу други. Ова е најголема група глаголи, а со оглед на фактот што речиси кај сите префикси се регистрира присуство на едно вакво резултативно значење, најголем е и бројот на истокоренски глаголи со различни префикси токму во рамките на оваа група.

Така, како паралелни образувања се среќаваат глаголи со префиксът въ-, што ги споменавме погоре, со об- – въсплакати : оплакати 'оплаче' (каде што префиксът упатува на 'извршување на дејството со целосно опфаќање на објектот'), со по- – възискати : поискати 'побара', възмислити : помисли 'помисли, смисли, науми', со и- – възлаголати : излаголати 'искаже, изговори', въздреши : издреши 'изрече', со при- – възгласити : пригласити 'викне, повика', со ог- – възкликнити : огукнити 'скусне', со съ- – възмътити са : съмътити са 'се вознемири', възъдати : съзъдати 'изгради, создаде'.

2.3. Во поголема група глаголи префиксът въз- означува 'почеток на дејство со извесно потвртување на неговата интензивност, почеток на силно изразено или ненадејно дејство': възбланити са 'се разбранува, почне да се бранува', възиграти

'заигра', въсияти 'засвети', въспискати 'списка', въстражбити 'затруби' итн.

Од анализата можат да се видат синонимни образувања со префиксот **раz-** – възболѣти са : разболѣти са 'се разболи', възгорѣти са : разгорѣти са 'се разгори'.

Сосема ретко се среќаваат контексти коишто упатуваат на значењето 'извршување на дејството на мотивирачкиот глагол во мала мера, малку, во по slab степен или кратко време'. Бидејќи ова значење не е типично за образувањата со въз- би претпоставиле дека, сепак, во овие примери кај глаголите со префиксот въз- на прв план доаѓа значењето 'почеток на дејство', додека пак на нијансата 'малку' укажуваат посекоро паралелните образувања со **про-**, односно со по- – въслажити са : просолзити са 'просолзи', въсмияти са : посмияти са 'се потсмее'.

2.4. Поретко во анализираниот материјал може да се констатира значењето 'повторно извршување на дејството на мотивирачкиот глагол (нијанса на возвратно дејство)' или 'управување на дејството во обратна насока': възкратити, въздати 'возврати'. Синонимни образувања се среќаваат со префиксот **отz-** со нијанса на 'возвратно дејство' – въздати : отъдати 'возврати, плати' и 'обратна насоченост' – възкратити : отъкратити 'смени', и со об- за означување на 'обратна насоченост' – възкратити са : обратити са 'се врати назад'. Сепак, треба да се напомене дека овде значењето на обратна насоченост и возвратно дејство произлегува и се содржи и во семантиката на мотивирачките основи.

Можеме да констатираме дека преку употребата на истокоренските синоними доаѓа до израз богатството на јазикот и неговите широки зборообразувачки можности. Нивното присуство се должи на индивидуалниот избор на преведувачите и препишувачите на текстовите или на евентуалното постоење на различни предлошки. Потребни се посебни анализи за да се утврди дали употребата на одредени образувања е во зависност од припадноста на ракописот кон соодветна школа, од неговото територијално и дијалектно потекло, како и од периодот на настанувањето на ракописот.

Префиксната глаголска синонимија во старословенскиот и во црковнословенскиот јазик претставува обемен и комплексен проблем што, секако, бара детални истражувања, како и ангажман од поголем тим истражувачи. Се надеваме дека нашите согледувања за синонимните односи на префиксите въ- и въz- ќе претста-

вуваат своевиден прилог и ќе дадат поттик за понатамошни анализи на особеностите поврзани со синонимијата на префиксните глаголски образувања, како на историски така и на современ план.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Апресян Ю. Д., *Лексическая семантика. Синонимические средства языка*, Москва 1974.

Бережан С. Г., *О синонимичности однокоренных слов с разной аффиксальной частью*, Лексическая синонимия, Москва 1967, 142–151.

Велева С., *Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик*, Скопје 2006.

Груевска-Маџоска С., *Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Скопје 2009.

Евгеньева А. П., *О некоторых особенностях лексической синонимии русского языка*, Лексическая синонимия, Москва 1967, 56–74.

Евгеньева А. П., *Синонимические и парадигматические отношения в русской лексике*, Синонимы русского языка и их особенности, Ленинград 1972, 5–22.

Иванникова Е. А., *Специфика синонимических отношений глагола в связи с категорией глагольного вида*, Синонимы русского языка и их особенности, Ленинград 1972, 23–58.

Конески К., *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Скопје 1995.

Рогожникова Р. П., *Соотношение вариантов слов, однокоренных слов и синонимов*, Лексическая синонимия, Москва 1967, 151–163.

Угринова-Скаловска Р., *Значењата на глаголските префикси во македонскиот јазик*, Скопје 1960.

Цыганова В. Н., *Синонимические эквиваленты глаголов с приставкой вы-*, Синонимы русского языка и их особенности, Ленинград 1972, 59–72.

Słoński S., *Funkcje prefiksów werbalnych w języku staroślawniskim (starobulgarskim)*, Warszawa 1937.

Валентина НЕСТОР

**СИНОНИМНИ ЛЕКСИЧКИ ФОРМИ
ОД МАЛА ПРЕСПА И НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ
ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК**

Мала Преспа од самата географска позиција, простирајќи се на крстопатот меѓу Република Македонија, Албанија и Грција во минатото била најзначајната раскрасница која ги поврзувала овие три различни култури, кои оставија траги до ден-денес. Тоа најдобро е илустрирано на лексичкиот план, каде наоѓаме богат и разновиден материјал за јазичните проучувања.

По 45-тата година од минатиот век македонскиот јазик од оваа област, приближно пет декади бил изолиран од македонската јазична средина. Тоа довело до изолирање на голем број архаични елементи, кои се карактеристични само за малопреспанскиот говор.

Покрај тоа што Балканскиот Полуостров и особено македонската јазична средина се стекнува со гранични меѓи, преплетувањето на лексичките елементи од неколку македонски подрачја, може само да засведочи за некогашните жителски и јазични контакти со региони што се лоцирани поблиску или подалеку од оваа област.

Според тоа, не треба да нè зачудува фактот, ако некој дијалектен назив од Битолско или Леринско го сртнеме во сите девет малопреспански села.

Говорот од оваа мала област на прв поглед изгледа како компактен и автохтон систем, но во суштина, според некои карактеристични црти, повеќе или помалку го зближуваат малопреспанскиот говор до егејскиот, поконкретно со леринскиот, кој бил поблизок за селата Пустец, Ќерје, Зрнско, Леска и Шулин и битолско-преспанскиот говор, кој им бил поблизок на селата Туминец, Горна Гораица, Долна Гораица и Глобочени.

Познат е фактот дека лексиката како најнежен илустративен одраз за промени во јазикот, говорот и во општествениот

живот на населението од еден географски регион, најбрзо забележува промени и иновации.

Иако во Мала Преспа се наоѓаат само девет села кои имаат блиска распространетост и секојдневни контакти меѓу себе, сепак се забележуваат различни лексеми од еден во друг крај.

Од самата местоположба на овие села, но и со масовното вработување на населението од оваа област, за речиси педесет години во две задруги, доведе до јазично обединување на две помали целини.

Првата ги зафаќа селата Пустец, Зрноско, Шулин, Леска и Церје, а другата ги покрива селата Долна Горица, Туминец, Горна Горица и Глобочени. Овие две помали јазични целини се делат со планински масиви, кои што ги поврзува Бигла.

Овде ќе се обидеме овие лексички синоними да ги класификуваме на две рамништа:

Првото е: Синонимните лексички форми меѓу самите малопреспански села (дијалектно ниво) и второто: Синонимни лексички форми наспроти формите во македонскиот стандарден јазик.

I Синонимни лексички форми меѓу самите малопреспански села

Во минатото, особено пред затворањето на границите жителите од оваа област одржуваат интензивни пазарни контакти во Битола, Лерин и Корча, додека женидбени контакти имале со жителите од Битолско и од Леринско. Овој факт го потврдува преплетувањето на различни лексички елементи, од сите три краеви, кои успеале да преостанат без да се неутрализираат во една толку тесна јазична зона со секојдневни контакти и речиси заеднички живот.

Да ги класификуваме овие лексеми според областите на кои им припаѓаат.

1 . Лексеми од градинарската култура

Поголем број на синонимни форми, кои се конфронтираат меѓу самите малопреспански села им припаѓаат на градинарската култура. Меѓу потипичните форми, ги издвојуваме.

Speličja/ кајсија ‘праска’ овој збор се наоѓа во Пустец и околните села, вклучувајќи го и селото Шулин, кој исто така во овој случај ја презел оваа лексема која е по потекло од Леринско. Во двете Горици, Туминец и Глобочени, називот праска е изедначен со *кајсија*, кој се употребува и за двата вида овошје.

кришул/ шашаша ‘компир’ овој назив кој е карактеристичен за егејските говори е проширен во селата Церје, Шулин, Пустец, Леска и Зрноско, додека пак во останатиот дел од другата страна на Бигла, која е пооддалечена од албанската јазична зона и поблиску до македонската граница, се употребува називот ‘шашаша’, која ја имаме и во албанскиот јазик ‘patare’.

мешумка/ шепутка ‘мешунка’ е пофреквентен во Битолско и во Преспанско, и од овде е преземен во малопреспанските села кои се поблиску до македонската граница како Туминец, Глобочени, Долна и Горна Гораица. Во другите пет села се среќава карактеристична варијанта ‘шепутка’ за мешунките од гравот, која има поограничена распространетост. Во Пустец и околните села иако не се употребува називот мешумка, ја среќаваме лексемата машурка со значење ‘боранија’, која постои и во албанскиот јазик паралелно со називот ‘barbunja’. Значи, овде имаме преплетување на лексемите машурка, мешумка и шепутка.

имојница/карпус ‘лубеница’ Првата лексема се употребува во сите осум села, за разлика од Туминец каде што се употребува лексемата карпус.

2 . Лексеми од секојдневна домашна употреба

Меѓу потипичните лексички елементи кои се разликуваат во овие села спаѓаат:

месина/ паргатки со значење на плетени чорапи до глуждот ‘топлинки’, кои ги носат исклучиво жените и децата. Оваа форма се употребува во сите осум села, освен во село Туминец, каде што наместо ‘местина’, се употребува лексемата ‘паргатки’.

штишка/ виљушка со значење на ‘виљушка’ е најраспространет термин во сите осум села, со разлика на Туминец, каде што се употребува стандардната македонска форма виљушка.

шепл'ашка/шеплица овде среќаваме различни варијанти како петлица и копса. Во Туминец, Долна и Горна Гораица покрај називот петлица е создаден и глаголот *зайепл'*а место ‘закопса’, а во Пустец, Леска, Шулин, Зрноско и Церје, заедно со зборот петл’ашка се употребува и глаголот закопса .

рошка/треска ‘сува прачка’ се употребува во селата Пустец, Леска, Зрноско и Церје. Во овие села повеќе доминираат леринските елементи, затоа што се наоѓаат поблиску и контактите биле почести. Селото Шулин иако е едно од поблиските села со Пустец, не ја позајмил оваа форма, туку ја познава синонимната лексема ‘треска’ заедно со селата Горна Гораица, Долна Гораица, Туминец и Глобочени.

којан/пиралка ‘алатка за перење на килими и веленца’ овој е карактеристичен термин за сите осум села исклучувајќи го Туминец, кој секогаш ги содржи тие елементи кои се типични за ресенско-битолските говори. Аналоген назив на овој е зборот *пиралка*, кој е познат и во други македонски говори. Зборот копан има поширока употреба и во албанските говори, со кој почесто стапувале во контакт луѓето од Пустец.

Меѓу **којанка** и **коришто** зборот копанка има помала распространетост и ги зафаќа селата, кои се поблиску до македонската граница: Туминец, Горица и Глобочени. Доколку во Пустец и периферните села се среќава називот копан, место пиралка, би требало да имаме и копанка, но тоа не се употребува, туку место копанка имаме корито.

чумка и варка ‘чун, чамец’

Лексемата чумка, како постар термин, се употребува во Пустец и во четирите периферни села. Додека во двете Горици, Туминец и Глобочени, кои се пооддалечени од албанската јазична говорност, се среќава поновиот термин *варка*, како и во албанскиот varkë.

лост (-е) и резе

И двата термини се употребуваат во Пустец и во четирите периферни села. Лост е постар назив и овде се употребува за дрвена направа која служи за затворање на врата, а зборот резе се однесува на метална направа со помала димензија. За разлика од овие села, во Долна и Горна Горица се употребува терминот лосте како за дрвена така и за метална шипка.

маштејница/биејница ‘матеница’

Меѓу овие два термина имаме несиметрична расподелба. Во Пустец, Леска, Зрноско и Зерје се употребува називот *биејница*. Во Шулин, кој се наоѓа околу 3 километри оддалеченост од Пустец, се употребува називот маштејница, како и во другите 4 села кои се пооддалечени од нив. Во овие села, иако за изматеното млеко се употребува биејница, садот каде што се мати млекото го нарекуваат *майка* и процесот на вршење на ова дејство се нарекува *майчи*.

Зборовите *майка*, *майче*, *майчи* се употребуваат во сите девет села, а изматеното млеко во селата околу Пустец не ја чува таа форма. Можеби порано не се викало го мати млекото, туку го бие млекото, па под влијание на другите села се изгубиле тие термини, и место нив останал во употреба само називот *биејница*.

биште (бишика) и крмаче (крмак) ‘прасе, свиња’

Називот крмак има почеста употреба не само во сите осум малопреспански села, туку и пошироко. Терминот *биште (бишика)*

се среќава само во селото Церје, кое е едно од најизолираните села и контактот со другите е малку послаб, особено последниве седумнаесетина години транзиција.

шалвари и пантололи ‘панталони’

И овде имаме два сосема различни термини. Називот шалвари се употребува во Пустец, Церје, Леска и Зрноско. Во другите села како и постарите жители од Шулин го употребуваат терминот пантололи, а кај помладата генерација, која се образува во Пустец, превладува називот шалвари.

шука и топка

Називот шука, која е постара форма се употребува во сите осум села, за разлика од село Туминец каде што е позајмена поновата форма топка.

гемб и ѫрн ‘метална алатка за чистење на ѓубре’

Овој е понов термин, кој во Пустец, Леска, Зрноско и Церје е навлезен од албанскиот јазик ‘гјемб’, а во двете Горици, Туминец и Глобочени имаме калкирана форма ѫрн.

бидон/ленка ‘пластичен сад за вода’ Првата форма се употребува во сите осум села, за разлика од селата Шулин и во двете Горици кои ја употребуваат лексемата ленка.

керал/ изба ‘визба’ Првата форма се употребува само во Шулин, додека во другите села се употребува лексемата изба.

чекмезе/ сирттарче ‘фиока’. Исто така зборот чекмезе се употребува само во Шулин, а во другите села е преземена албанската лексема.

Како што се гледа од изложените примери, поразлични форми забележуваме во селата Шулин и Туминец. Тоа е резултат на историските настани кои се случија околу 1930-тите години. Населението од Горна Гораица, откако се дигна на организирано востание против албанскиот бег Ќемал, е истерано од оваа село. Тие се преселија низ Македонија, каде што голем дел од нив се поставија во селото Ресоман (Македонија), а други се преселија во Војводина, во с. Пландиште.

Тогаш настанаа поголемите повлекувања на жителите од село Шулин во напуштените живеалишта од Горна Гораица, кое им нудело поповолни услови за живеење, бидејќи Шулин е најсиромашното село, без вода и со најмали земјоделски површини и трговијата претставувала единствен извор за живеење. Тие преселувања продолжија и неколку години подоцна.

Како последица на тоа, во денешните села Горна Гораица, Долна Гораица и Глобочени поголемиот број жители се од шулинско потекло. Така што почестите синонимни форми се наоѓаат во селото Туминец, иако е оддалечено само две километри од

локалниот центар во Долна Гораица. Тоа се поврзува со фактот, дека овие црти биле навлезени пред овие преселби и тие строго се запазени до денес непроменливи.

Голем дел од диференцијалните лексички црти што ги сретнавме овде, имаат поограничена територијална распространетост, голем дел од нив им припаѓа на ботаничката и семејната терминологија и главно имаат локален карактер.

Овде ќе наведеме дел од тие лексички црти, кои на ареален план се конфронтираат со соседните македонски говори и имаат аналогни или идентични паралели во соседните говори: преспански, битолски и лерински.

II Синонимни лексички форми во однос на стандардните форми на македонскиот јазик

Меѓу потипичните елементи што се разликуваат од стандардните македонски форми спаѓаат следниве, кои се класифицирани како што следува:

1) лексеми од градинарската култура:

йейун ‘диња’; *мисер* ‘пченка’ и изведенките *мисерен* ‘пченкарен’, *мисеришије* ‘растението од кое е отстранет плодот на пченката’, додека формата *кочан / кочанче* се употребува само за плодот на пченката; *сландук* ‘леблебија’; *горница* ‘дива круша’; *дивјачка* ‘диво јаболко’; *кафшица* ‘орев’, овде се употребува само за узреаниот плод на оревот, но без зелената лушпа; *сничка* ‘боровница’; *бобинка* ‘дудинка’; *мишка* ‘гранка’, но за пресечен дел од гранка се употребува називот *йарчка*; *чкор / чкорче* ‘исушено и пресечено дрво за греенje’; *л'уштешјница* ‘тенко исечкано дрвце, парче тенко дрво’ и *боливач* ‘камилица’, *скайајница* ‘мека, узреана дива круша’; *шутшенка* ‘булка’; *иунцуле* ‘нарцис’ и сл..

2) називи од домашната терминологија:

лојца ‘лажица’, *шишика* ‘виљушка’, *цифун* ‘дүлецот на дрвена бочва’ а самата *бочва* овде ја нарекуваат ‘бочка’; *ложник* ‘веленце од козина’, *йјаша* ‘чинија’; *соба* ‘печка’, а пак за стандардното значење на лексемата *соба* овде се употребува *ода*; *паланза* ‘вага’; *шириш* ‘кибрит’;

3) јадења

Овде се застапени лексеми, најмногу за млечните производи.

йошквас ‘кисело млеко’, овде со исто значење е и глаголот *йошкваси* ‘кваси млекото’; *самокии* ‘седено млеко, кое се држи неколку дена без да се кваси и потоа се прави матеница’; *си-рашка* ‘отстранетата течност од засирено млеко’; *благота* ‘сите млечни производи’, *урда* ‘заварка’ *вар* ‘течноста која произлегува откако се исцедува заварката’; *хуба* ‘кора’; *росници* ‘јувки’.

4) глаголи

Во оваа група спаѓаат некои типични глаголски форми, кои се карактеристични за овој регион. Како на пр.:

греде ‘доаѓа/иде’, кој има необично менување во презент: *гредам, греји, греј, грејме, грејте, греде(ш)*; *бара* ‘оди /се движе’, *киниса* ‘тргне’, *клава* ‘става’; *йули* ‘гледа’, додека за свршениот аспект се употребува формата *виде; вјаса* ‘брза’ ; *йочина* ‘одморе’; *кайна/ кайнa* ‘умора / уморе’; *вјава/вја* ‘качува/каче’, формата *вјава* се употребува во Пустец и 4 околни села, додека формата каче се употребува во двете Горици, Глобочени и Туминец. Покрај овој глагол, синонимен со него е и глаголот *йриема* ‘се качува на угорнина’; *урива* ‘слегува’ *молишва* ‘заблагодарува’; *фїаса* го имаме со две значења 1. ‘узреа’, 2. ‘стигне, пристигне’; *скорна* го имаме со овие значења 1. ‘буди, разбуди’, 2. ‘стане, дигне’; *кошине* овде го имаме имаме со значење на ‘фрле’; *шттика/ штукине* паралелно со *чуе* ‘слуша / слушне’; *бишиса/ бица* ‘заврши’ и др.

5) прилози и глаголски прилози

Овде, како глаголски прилози, се наоѓаат одреден број лексеми, кои се карактеристични за овој регион, особено глаголски прилози кои се образуваат со наставката -јничкум.

тручка/труницика ‘малку’; *везден* ‘често’; *насе* ‘одделно, посебно’; *влечкајничкум* ‘влечејќи се’; *ничкумѣлаучкум* ‘со главата ничкум’; *шрчајничкум* ‘трчајќи’; *молчејничкум* ‘молчејќи’; *куцајничкум* ‘куцајќи’; *криејничкум*‘ криејќи се’ ; *йлачејничкум* ‘плачејќи’;

6) бои

Посебна категорија претставуваат и некои лексеми за именувањето на боите. Овде се вклучуваат:

шрѣндафил'цка (трандафил’ска) ‘светло розова’; *шекерна* ‘темно розова’; *лимонџка* (лимонска) ‘жолта’ ; *морна*‘ лејлакова’; *руса* ‘кафеава’; *йрешка* ‘зелена како праз’; *вишиња*‘ темно црвена’.

7) *йридавки и глаголски йридавки*

сладок ‘вкусен’; *шебек* ‘многу низок’; *фїасан* ‘узреан’; *ќинисан* ‘тргнет’; *оїулен* ‘несрамежлив’; *скорнаш* ‘станет, дигнат’; *коишнаш* ‘фрлен’; *лимоншосан* ‘поджолтен’.

Овде изведовме некои позабележливи лексеми од овие две области, кои на ареален план се конфронтираат меѓу самите села во Малопреспанско или спрема стандардните македонски форми.

Според нашето забележување, конфронтативните лексеми кои се употребуваат во селото Пустец и во четирите околни села се под влијание на леринскиот говор, додека во селото Туминец повлијателен е ресенско-битолскиот говор. Тоа е резултат на секојдневните контакти на населението од овие села, каде што во поголем дел предоминира едната форма кај сите девет села, освен во одредени случаи тие со истрајност успеаја да ги зачуват своите посебни форми, доведувајќи до создавање на синонимни лексеми.

Како што се гледа од наведениве синонимни форми, во Мала Преспа се среќаваат одреден број црти не само од Леринско и Битолско, но и од други македонски јазични системи или општо-македонски ареални елементи со поограничена територијална припадност, како: *омја* ‘лице’, *sãpsala* ‘очила’, *чумка* ‘чамец’, *шука* ‘топка’, *рошка*, *мишка*, *везден*, *шули*, *ѓреј* и др.

Синонимните лексички форми, кои се конфронтираат во Мала Преспа, иако не се нормативни форми и ретко може да се најдат во речниците на македонскиот јазик, сепак се дел од изобилството на македонскиот јазик и како такви би требало да се изучуваат.

Запазувањето на одредени лексички елементи како од битолските, така и од леринските краеви е директно сведоштво на долгогодишните трговски и женидбенски врски на населението од Мала Преспа со овие краеви. Тие се изразени во културните традиции, носии, навики и обичаи, кои несомнено доведоа до заемање и преплетување не само на културните влијанија, туку и на голем број лексички елементи, а сето тоа е одразено и на јазичен план, каде што наоѓаме слични или идентични црти од сиот македонски јазичен ареал.

Свейлана ДАВКОВА-ГОРГИЕВА

**СИНОНИМНИТЕ ВРСКИ
ВО ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА
САДОВИ И ПОКУЌНИНСКИ ПРЕДМЕТИ
ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ**

Непосреден предмет на нашево истражување беа дијалектните именувања од лексичко-семантичката група група **садови и покукнински предмети** на македонската јазична територија.

Лексичкиот материјал¹ од оваа сфера претставува широко поле во кое се наоѓаат називи од различни тематски области (*Стан-куќа и нејзините делови*, *Уредување на кука/та и посатки*, *Приготвување храна*, *Занаети: обработка на дрво-алатки и посатки*, *Сточарство*) кои упатуваат на сад/посатка како и на покукнински и други предмети што биле нераскинлив дел од садовите, односно служеле како помошни средства без кои тешко би одело подготвувањето храна.

Би истакнале дека лексиката од овој домен не може да се смета за тесна и специјализирана терминолошка област. Ова произлегува од таму што таа е составен дел на секојдневното живеење ѝ е одраз на материјалната култура, а материјалната култура опфаќа сè што има материјална форма и е продукт на човековиот труд. Ваквиот лексички фонд е подложен на релативно брзи промени, усвојување на нови и потиснување на старите лексички единици, во зависност од промените во културното опкружување.

Во старата македонска куќа, имињата на садовите и на другите покукнински предмети, како дел од материјалната култура која е блиска со другите народи на Балканот, всушиност се одраз

¹ Користен е материјалот од картотеката на проектот Македонски дијалектен атлас што се работи во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“. Истиот е собиран според *Прашалникот за собирање материјал за Македонски дијалектен атлас* (Видоески 2000).

на етнокултурните процеси низ вековите. Имено, карактеристичните економски и политички услови како и симбиозата со доминантниот словенски етнички супстрат создава сложена синонимна мрежа на именувањата од оваа лексичко-семантичка група. Во однос на историскиот фактор не може а да не се спомене значителното влијание на грчката, византиската и секако на ориенталната култура и традиција во вековите на турското владеење. Неминовно било заемањето називи од соседните јазици и од јазиците во контакт, а старите термини што се користеле за именување на садовите и покуќинските предмети всушност се извор кој укажува на врската со историската и социјалната средина. Најголемиот број дијалектни називи што ја опфаќаат односнава лексичко-семантичка група се лексеми кои претставуваат именувања од постар временски период и имаат старословенско или прасловенско потекло или, пак, навлегле во нашиот јазик како заемки многу одамна и во различни временски периоди и така станале составен дел на дијалектната лексика на македонскиот јазик.

Зборовите што припаѓаат на една лексичко-семантичка група, со своите номинативни значења влегуваат во синонимна врска која се создава врз основа на едно семантичко јадро, што претставува општ поим и се јавува во основата на нивните значења.

Во оваа смисла, анализирајќи ги дијалектните именувања од односнава сфера, регистрирајме називи кога за еден сад, односно покуќински предмет се употребуваат лексеми од словенско наспрема лексеми од несловенско потекло. Најчесто станува збор за целосни синоними, односно синонимни парови или низи во коишто синонимите целосно се поклопуваат во семантичката структура. Најфреквентни се оние во кои едниот елемент е од словенско а другиот од несловенско (грчко и турско, латинско) потекло но, и оние парови или низи во кои елементите се само од словенско односно несловенско потекло. Следејќи ја ареалната слика на македонската дијалектна територија, видливо е дека несловенските лексички елементи од оваа област се пофреквентни на јазичната периферија, односно синонимите од грчко потекло се јавуваат претежно во јужните македонски говори, додека синонимите од турско потекло се пофреквентни и значително пораспространети во македонските дијалекти.

Во овој контекст ќе издвоиме неколку примери разгледани во нивните основните значења.

Со толкување 'дел од мебелот што се состои од рамна плоча поставена на четири ногарки' на 90% од македонскиот дијалектен ареал го регистрираме именувањето *маса* од латинското *mensa* (БЕР III: 676). Меѓутоа, на исто толкова територија го нотираме и синонимниот пар *маса* // *тарбеза* од стгрч. *τράπεζα* што значи 'маса, софра приготвена со јадење за гости', што е апокопирана форма од *τετραπέζα*, составено од стгрч. *τετράς* 'четворка, четворен' + *πέζα*'нога', сп. *πούς* 'нога'. Називот *тарбеза* е засведочен и во старите црковнословенски текстови (Аргировски 1998: 273).

Синонимната низа *маса* // *тарбеза* // *софра* исто така зафаќа околу 90% од македонскиот дијалектен ареал. Именувањето *софра* е балкански турцизам од арапско потекло од куќната терминологија, сп.: во тур. јазик *sofra* < ар. *sofrā* (Скок III: 300; Шкаљик 1989: 568).

Сининимниот пар *маса* // *асъал* од унг. *asztal* (БЕР I: 19) зафаќа само околу 10% од македонската јазична територија обраzuвајќи ареал во крајните северни говори, а истиот го регистрираме и во по еден пункт во Гостиварско, Струшко, Кичевско, Демирхисарско и Порече.

Синонимни парови во кои двата елементи се од несловенско, поточно од латинско потекло, бележиме во изолирани ареали. Сп.: *маса* (лат. *mensa*) // *шаволина* од лат. *tābula* (Нуригијанi 1967: 663) формира мал изолиран ареал во Дебарско и *маса* (лат. *mensa*) // *банџо* од лат. *bancus* (Нуригијанi 1967: 76) е регистриран на мал ареал во западните периферни говори (костурско-корчанските говори).

Именувањето *стол* како општословенска и прасловенска лексема (**stolъ*), во стсл. јазик *столъ*, речиси во сите дијалекти е забележано со основното значење 'дрвена направа на која се седи'. Наспроти ова, само јужните македонски говори (Серско, Леринско, Костурско, Кајларско, Солунско, Корчанско) го регистриравме синонимниот пар *стол* // *карекла*. Називов е латинизам, дојден кај нас најверојатно преку грч. јазик, игрч. *καρέκλα* со значење 'стол', според Филипова-Бајрова преземено од вен. *cadeglia* (Филипова-Бајрова 1969: 102).

Само во Солунско (Сухо и Висока) во заедничка употреба со називот *стол* е засведочен синонимот *скомин*. Повторно се работи за балкански латинизам *scamnum*, во италј. *skan(o)*, дојден преку грч. јаз, игрч. *σκαμνί* (Скок III: 398; Младенов 1941: 582).

Синонимниот пар *стол // скемле* е нотиран во долновардарските говори (Кукушко, Еницевардарско). На овие простори се работи за напоредна употреба на назив од словенско наспрема назив од несловенско потекло. Имено, Скок називов го третира како балкански турцизам од грчко потекло. Во тур. јаз. е забележан називот *isqemle* < франц. *escabelle* < лат. *scammellum* и значи 'четвороножно столче без наслон, чие седиште е сплетено од рогозина' (Шкаљик 1989: 567; Скок III: 398).

На мал ареал во Кумановско и Битолско во заедничка употреба со називот *стол* забележавме уште еден балкански турцизам, *санделија* од арапско потекло, сп.: тур. *sandalıe* 'стол', добиено од ар. *sandal*, односно пер. *cāndal* < санскрит *candana* (Скок III: 200; Шкаљик 1989: 548).

Со толкување 'шитица закачена на сидот на која се ставаат садови и други кујнски предмети (соларници, лажичарници и сл.)' на 90% од македонската дијалектна територија ја регистрираме лексема *йолица* (праслов. **palicā*). Синонимниот пар *йолица // рафӣ* формира мали и изолирани ареали во дел од северните говори, потоа во Гостиварско, Кичевско, Скопско, Кочанско, Воденско и во Костурско. Именувањето *рафӣ* е балкански турцизам, сп.: тур. *rəf* < ар. *rāf* (Шкаљик 1989: 528).

На македонскиот дијалектен ареал подеднакво се застапени две именувања за да означат 'земјен сад за вода', *стомна* и *бардак*.

Називот *стомна* е балкански грцизам од грч. *στομνοῦ*, нгрч. *σταμνᾶ* < стгрч. *σταμνος* (Скок III: 338; Младенов 1941:610) а, називот *бардак* балкански турцизам од тур. *bardak* < *bar* 'дршка, ракча' и суфиксот *-dak* со значење (покрај другите) и 'земјен сад за вода' (Шкаљик 1989: 120). Односниве називи најчесто ги регистриравме во синонимни парови кои ареално на македонскиот јазичен ареал соодветствуваат еден на друг.

Помалку фреквентни и во ограничени ареали од земјените садови за вода во македонските дијалекти ги нотирааме и синонимите: *кинатиа* како грцизам од нгрч. *κανάτα* што значи 'глинен сад со две уши' (Филипова-Бајрова 1969: 99) во дел од северните говори (Кривопаланечко, Кумановско, Светиниколско) и *дудла/дуле*. Односниов синоним е регистриран во западните периферни говори и во дел од централните македонски дијалекти Во овој случај именувањето на посатката било мотивирано од делот, отворот од кој се сипува, односно пие водата. Сп.: во ТРМЈ регистриран е називот *дуле* со значења: 1. Вид земјен сад за вода со шопурче за

пиење и 2. шопурче за пиење кај земјените садови за вода (TPMJ I: 555). Ова наоѓа своја поткрепа и во самото потекло на зборот. Имено, се работи за балкански турцизам, од тур. *düdük* што значи 'свирало без писка, свирка, пишталка' (Сок I: 452).

Именувањето *чаша* како општословенска лексема (сп.: праслов. *časa, стсл. *чаша*) со толкување 'сад од кој се пие вода' е буквально распространето на целиот македонски дијалектен ареал (Фасмер IV: 320).

Синонимниот пар *чаша* // *йошче* (се работи за заемка од црковнословенскиот јазик, сп., стсл. *потиръ*, грч. *ποτήρι* (*ov*) 'чаша; сад', дем. од сргрч., стгрч. *ποτήρ*, изведено од *ποτόν* 'пијалак, напива' односно *πίνω* 'пие'), според забелешките од материјалот се работи за постар збор, застапен е во дел од јужните говори (Дојранско, Солунско, Костурско). Двојна употреба на *чаша* // *срча* (тур. *sırça* 'стакло', *srçali* 'стаклен') бележиме во Скопско, Дебарско, Штипско и Кочанско и *чаша* // *маштараи/б/а* (тур. *maşraba*, *maşrapa* < ар. *mišrābā* 'тоа од кое што се пие') во Дебарско и во дел од долно-вардарските говори, поточно во Солунско, Кукушко и Кајларско (Аргировски 1998: 225; Сок II: 386; Шкаљик 1989: 571; 448).

За 'сад /дрвен/бакарен/метален/ во кој се толчи лук' во македонските дијалекти е најраспространето (зафаќа најголем ареал, околу 90%) именувањето *аван* за бакарен сад. Се работи за балкански турцизам од арапско потекло, сп.: тур. *havan* < пер. *hāwen* < ар. *hāwān* 1. 'бакарен сад во кој се толчат различни прерамбени продукти и зачини', 2. 'дубек од дрво или од камен во кој се толче кафе', 3. 'справа за сечење, ситнење тутун' (Шкаљик 1989: 661). Истово именување во дел од централните говори, во Костурско и Долна Преспа - Албанија, го нотираме во синонимен пар со називот *чанак*, во материјалот со забелешка дека станува збор за земјен сад, од тур. јаз. *çanak* што значи 'земјена посатка' (Шкаљик 1989:162). Синонимниот пар *аван* // *койана/ки* од грч. *κόπανια* 'чукало на аван', од стгрч. *κόπτω* 'крши, сече' (БЕР II: 609) во однос на претходните два, е регистриран само во егејските говори и во Охридско и Ресенско.

Именувањето *лајзица* како 'дел од приборот за јадење' и како општословенска лексема (prasл. *lъžicā) е застапена на целиот македонски дијалектен ареал. Само во крајните северни говори односниов назив образува мал ареал со синонимот *кашика*,

сп.: во тур. *kaşık*, образуван со помош на суф. *-ik* од коренот *kaş-* 'копа' (Сок II: 59; Шкаљик 1989: 399).

За 'сад во кој се пржи храната' во македонските дијалекти, најфреквентен е називот *тава*, сп., во тур. *tava* < пер. *tābe* со значење, меѓу другите и 'тава, тиган' (Шкаљик 1989: 603). Како синоним на односниов назив и во заедничка употреба со него се јавува именувањето *тиган*, балкански грцизам од грч. *τήγανον*, нгрч. *τηγάνι* (гл. *τηγανίζω* 'пржи, испржи') а во лат. *tēgānum* 'исто' (Младенов 1941: 633). Односниов синонимен пар формира поголеми ареали во јужните говори, и мали и изолирани ареали во северните и централните говори.

'Садот во кој се меси лебот' се именува како *ноќви* (**nɔktjì* мн. *nɔktjìvë*). Ареалната слика на македонската јазична територија покажува дека односнава лексема се јавува во заедничка употреба со именувањето *шекм/н/e* (тур. *tekne*), формирајќи ареал во западните периферни говори како и во мал дел од централните македонски говори (Сок II: 496; 454; Шкаљик 1989: 607).

Впечатлива е и ареалната слика за називот *вришник* за 'железн сад/поклопец' што се става врз црепната да се испече лебот' кој како општословенска лексема зафаќа 80% од македонската јазична територија. Исклучок прават западните периферни и костурско-корчанските говори каде што истиот е во заедничка употреба со називот *сач*, сп.: од тур. *saç* < пер. *säg* (Сок III: 624; Шкаљик 1989: 539).

Во занаетчиската терминологија на македонскиот дијалектен ареал на прашањето *Низ што се пушти вино, ракија од бочвата?*, односно *Како се вика дрвената заптика на бочвата, капата?* добиен е називот *чей* како балкански латинизам, сп.: лат. *cippus* > итал. *cerro* од ие. корен **skop-* / **skep* (Сок I: 249; Младенов 1941: 681), регистриран во 90% од дијалектите. Во дел од долгопреспанските и костурско-корчанските говори односниов назив образува синонимен пар со називот *цифун*. Според Младенов (1941: 677) се работи за збор од словенско потекло, односно за стсл. *цѣвъ*, а Таховски (1951: 52) смета дека станува збор за контаминација на словенски збор со грчки (нгрч. *σιφούι* < *σιφούνι* од подоцнежното *σιφόνιον* < стгрч. *σιφών*, со значење, покрај другите и 'водна цевка, водоскок').

Од сточарската терминологија за 'дрвен долгнавест сад во кој се молзе млекото' во македонските дијалекти се употребуваат синонимите *кобел/коблица* (заемка од стгерм. *kubil* 'сад во кој се

молзе млеко‘ < герм. *kübel* ‘каца, каче’) и *ведро/ведрица* (од и.е. **wēd-ro-* и грч. *όδρια* ‘сад за вода’). Станува збор за прасловенски културни заемки (БЕР II: 501; I: 127; Сок II: 117; III: 590; Фасмер I: 590).

Ареално двата синоними речиси на целиот македонски дијалектен ареал се среќаваат во паралелна употреба со забелешка од информаторите дека ведрото е помало односно пониско во однос на кобелот.

Називот *бушин/бушиим* е нотиран на околу 90% од македонскиот дијалектен ареал за да означи ’дрвен долгнавест сад во кој се мати млекото‘. Според Аргировски (1998: 82) формите *бушин/бушиим* се од грчкото *βυτίνη* ‘чаша; туба за пренесување вода‘, сп., праслов. **bъсъ* кое е од иста основа. На мал ареал во Битолско, Охридско, Ресенско, во костурско-корчанските и долнопреспанските говори се употребува синонимот *майка*. Односниот назив се формирал од гл. *майи* < стсл. *мътти* (Аргировски 1998: 82).

Познато е дека појавата на синонимите е во тесна врска, меѓу другото, и со зборообразувачките процеси на јазикот. Во оваа лексичко-семантичка група среќаваме лексичка синонимија изразена преку продуктивен зборообразувачки модел во македонскиот јазик. Тука се изделуваат називите добиени по пат на деривација, според еден ист зборообразувачки модел. Тоа се лексеми изведени од именска основа со суфиксот *-ник*, за да означат предмет за вршење дејство што не е експлицитно изразено (Конески 1995: 52), односно во случајов да означат ’сад во кој се чува масло‘. Во македонските дијалекти засведочени се синонимите: *масолник* која како општословенска лексема (< *maz-* + *slo*) формира најголем ареал зафаќајќи 90% од македонската јазична територија, *шарлаѓаник* кој е забележан во изолирани ареали во штипско-струмичките (Штипско, Радовишко), малешевско-пииринските (Беровско) и долновардарските говори (Гевгелиско, Кукушко, Солунско, Ениџевардарско) и синонимот *зејшиник* регистриран во дел од северните говори (Кривопаланечко, Кратовско, Делчевско) како и во дел од долновардарските говори (Гевгелиско и Воденско). Лексемите *шарлаѓин* (< тур. *şarlağan* < пер. *şır* и *rewğan* – пер. *şır* ‘млеко‘ и пер. *rewğan* ‘масло‘) и *зејшин* (< тур. *zeytin* < ар. *zäytün* ‘маслинка‘ односно ар. *zäyt* ‘масло‘) се балкански турцизми (Сок III: 648; 383; Шкаљик 1989: 650; 581; Тодорова-Барболова 1999: 166; 252).

Ваквите синономни образувања во дијалектите на македонскиот јазик се резултат на паралелната употреба на зборови од различно потекло, најчесто домашен и туѓ, но можат да се третираат и како одраз на културолошките разлики во именувањето на истите поимни вредности.

Анализирајќи ја лексиката од семантичката група садови и покуќнински предмети во македонските говори, можеме да констатираме дека големиот број лексеми е заеднички за македонскиот и за другите јужнословенски јазици. Независно од индивидуалниот развој на македонскиот и на другите словенски јазици, заедничкиот лексички фонд од односнава тематска област се должи, помеѓу другото, и на долговековниот контакт на македонскиот со словенските народи на многу полиња од животот, контакт којшто продолжува и денес, а именувањата на садовите и на покуќнинските предмети во себе ги носат одликите на своето време и пределот од каде што потекнуваат, односно во себе ја кријат старатата традиција одржувања со создавањето на предмети за секојдневни потреби, што биле пренесувани од поколение на поколение.

Во составот на лексиката од оваа семантичка група основниот лексички фонд има словенски карактер (сп.: *оѣништие, стiол, йолица, сад, чаша, йлоска, йолчник, лажица, вильушка, нож, грне, масолник, койшел, ноќви, коришто, койанка, цреїна, йодница, лойашта, блудо, краї, вршник, сипшо, луб, обрач, бучка, цедило, цртало, ведро*), меѓутоа, во одделни говори, особено таму каде што живело мешано население, се чувствува влијанието на несловенските јазици особено на турскиот којшто се јавува како посредник на низа јазични елементи од арапскиот и персискиот јазик, (сп.: *муївак, софра, скемле, синија, долай, рафиї, бирдак, канаша, дудла, ибрик, џум, срча, маштарба, майерка, аван, чанак, џезве, филцан, чинија, чанак, анцир, кайак, шенџере, џеїсија, шава, казан, (х)аран'ја, сач*). Заемките од грчкиот јазик во оваа лексичка област во однос на турцизмите се помалубројни (сп.: *йриеза, стомна, йотайир, койана, каленица, шиған, дига, (х)аркома, цифун, џеран, буйшин/ буйшим, инка*), а присуството на лексеми од другите несловенски јазици во македонските говори е мало (сп.: од латинскиот јазик ги нотираме заемките: *маса, бандо, карекла, скомин, букол/буклија, йаница, ваган, миса, йалер, џаїшо, фурна*; од италијанскиот: *шарун/шанур, бочва, каца, чей*; од германскиот: *кујна, кобел/коблица*; од унгарскиот: *аспайл*).

Фактот дека лексичкото богатство на дијалектите е од особена важност за збогатувањето на лексичкиот фонд на еден

јазик, особено тогаш кога тој е кодифициран врз дијалектна основа и има тенденција да се збогатува со дијалектни лексеми, се потврдува и во речничкиот состав на македонскиот стандарден јазик, каде што лексемите од горе рагледуванава област покрај примарното значење развиле и секундарни значења, создавајќи притоа можности за голем број синонимни образувања.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

- Арѓировски М.*, Грцизмите во македонскиот јазик, Скопје 1998
- Барболова З.*, Имена за съдове в българските диалекти, София 1999
- Български етимологичен речник, I - VI, София 1971-2002
- Видоески Б.*, Прашалник за собирање материјал за македонскиот дијалектен атлас, Скопје 2000
- Голомб З.*, Генетички врски меѓу карпатската и балканската сточарска терминологија и улогата на словенскиот елемент во ова подрачје, МJ, X, кн. 1-2, Скопје 1959
- Груевска-Мајоска С.*, Лескичката синонимија во македонскиот стандарден јазик, Скопје 2009
- Драгићевић Р.*, Лексикологија српског језика, Белград 2007
- Младенов С.*, Етимолошки речник на българския език, София 1941
- Конески 1995
- Конески К.*, Зборообразувањето во современиот македонски јазик, Скопје 1995
- Младенов С.*, Етимолошки речник на българския език, София 1941
- PMJ
- Речник на македонскиот јазик, I-III, Скопје 1961-1966
- Skok P.*, Etimologiski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika, I-IV, 1971-1974, Zagreb
- Tаховски А.*, Грчки зборови во македонскиот народен говор, Прилог кон етимолошкиот речник на македонскиот јазик, Филозофски факултет, кн. 1, Скопје 1951
- Толковен речник на македонскиот јазик, I-II-III-IV, Скопје 2003-2005-2006-2008
- Фасмер М.*, Этимологический словар русского языка, (I-IV, 1964-1973), Москва
- Филийова-Байрова М.*, Гръцки заемки в съвременния български език, София 1969
- Škaljić A.*, Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku, Sarajevo 1989

Еленка СТОЕВСКА-ДЕНЧОВА

СИНОНИМИЈАТА ВО ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОТО ПОЛЕ РОДНИНСКИ ОДНОСИ (на дијалектен план)

Предмет на интерес во овој труд се синонимите во лексичко-семантичкото поле *роднински односи*. Анализата на лексиката од оваа област, правена на ниво на македонскиот дијалектен јазик, открива значителен број синоними.

За синонимијата, како една од покарakterистичните појави во лексичкиот состав на јазикот, постои голем интерес во лингвистичката наука. Сфаќањата и размислувањата во однос на прашањето што се тоа синоними и каква е природата на синонимските односи во јазикот се значително различни. Непостоењето единство во однос на дефинирањето на синонимите и на синонимските односи се заснова на различните ставови и одговори на прашањето дали воопшто постојат синоними во јазикот, или што воопшто се синонимите: дали се тоа зборови исти или блиски по значење.

Поаѓајќи од определбата дека синонимите се зборови различни по гласовниот состав, но исти по значење и прифаќајќи ја основната класификација на синонимите на *целосни* (целосно се поклопуваат во лексичко-семантичките структури) и *делумни* (се поклопуваат во едно или повеќе, но не во сите значења), разгледуваме синонимни парови и низи во рамките на лексичко-семантичкото поле *роднински односи*. Направената анализа може да посочи известни одговори во врска со процесите на создавање синоними во македонскиот јазик и да помогне при определувањето на синонимните врски на лексичко ниво во македонскиот јазик.

Синонимијата е подвижна, динамична појава во јазикот; синонимските редови се изменливи, синонимите си го менуваат местото во рамките на редот, се разликуваат на стилистички и на дистрибутивен план (Груевска-Мајоска, 2009 : 119).

Паралелната употреба на два или повеќе термини, што првобитно означувале иста содржина и се идентификувале постепено може да доведе до известни семантички диференцирања, реализирани на различни начини. Преку прецизирањето на значењата

некои од синонимите почнуваат да се употребуваат со нови, често не толку блиски значења (Јашар-Настева, 1974 : 228-229).

Одделни елементи од синонимските парови или низи можат да бидат маркирани, т.е. карактеристични за говорот на одделни социјални средини, својствени на постарото или помладото поколение или на говорни субјекти од различно интелектуално ниво (Јашар-Настева, 1974 : 232).

Процесот на промена на значењата, исчезнувањето на некој збор од јазикот, појавата на нови зборови и изрази предизвикуваат промени во синонимскиот систем на јазикот. Едно од мислењата (Палевскаја) е дека при проучувањето на синонимскиот систем на јазикот треба да се земат предвид сите негови зборовни средства. Во рамките на синонимските редови, покрај литературните зборови, да се претставуваат и зборови од просторечната, дијалектната и разговорната лексика (сп. Груевска-Маџоска, 2009 : 103).

Односот на синонимија меѓу лексичките единици може да се разгледува од повеќе аспекти. Може да се истражува синонимија помеѓу истокоренските и разнокоренските лексички единици, потоа помеѓу лексички единици со антисемични основи, лексички единици што влегле во пасивниот фонд на јазикот, помеѓу лексичките дијалектизми, помеѓу изворни зборови и заемки, помеѓу различни функционални стилови итн. (Груевска-Маџоска, 2009 : 165).

Единствен критериум за утврдување синонимност помеѓу две лексички единици е идентичноста на барем едно од значењата (Груевска-Маџоска, 2009 : 164).

Синонимијата како јазична појава произлегува од процесот на лексичко збогатување и ја опфаќа содржинската страна на јазикот. Како причини за појава на синонимија во јазикот се наведуваат: *повеќезначноста на зборовите; зборообразувањето; заемањето лексеми од други јазици; навлегувањето на дијалектизми во стандардниот јазик; застапената лексика; еуфемистичната употреба на зборовите* (Груевска-Маџоска, 2009 : 165).

Семантичкото поле *термини за сродство* е еден специфичен затворен систем; зборовите во еден таков систем претставуваат конзертивни парови. Семантиката на термините за сродство се определува од контекстот, односно од самиот систем на термини; значењето на секој термин се определува само во однос на некој друг термин во целокупниот систем.

При разгледувањето на синонимите од областа роднински односи го прифаќаме ставот дека единствен критериум за утврдување на синонимност меѓу два и повеќе зборови е еднаквоста на значењата, без разлика дали е тоа целосно семантичко совпаѓање

на ниво на целосните структури на лексичките единици, или само во одредени значења.

Кај термините, за разлика од другите зборови кај кои се забележува тенденција кон стекнување многузначност и развивање на синонимија, се забележува обратна тенденција - стремеж кон јазична унифицираност и еднозначност (Бандиловска-Ралпovska, 2008 : 27).

Преку споредување на значењата, дадени во TPMJ и PMJ, синонимите од лексичко-семантичкото поле *роднински односи* ќе ги класификуваме според прифатената класификација на Барежан на *целосни и делумни синоними* во пет групи (сп. Груевска-Маџоска, 2009 : 93, 125).

Целосни синоними: Иако има различни мислења за ова прашање, повеќемина лингвисти истакнуваат дека апсолутната синонимија се јавува како резултат на меѓујазичен контакт и како резултат на заемно дејство на дијалектите на еден јазик. Како целосни синоними во лексичко-семантичкото поле *роднински односи* изделуваме неколку синонимски двојки.

1. Еднозначни зборови чии значења целосно се совпаѓаат: *свеска-балдаза*

Зборот **свеска** во PMJ е толкуван со „женина сестра“. Лексемата **балдаза** во ТР е со назнака (разг.) и е толкувана со „свеска, сестра на сопругата“. Ова е заемка од турскиот јазик, тур. *baldız* 'сестра на жената'. Во дијалектите доминира називот **бал-даза**, а ареалот на лексемата **свеска** (слов.) е ограничен, главно, во западниот дел од македонската јазична територија.

бацанак-йашеног

Лексемата **бацанак** во ТР е толкувана како „маж на свеската, роднинска врска помеѓу сопрузите на сестри“. Станува збор за заемка од турскиот јазик (<тур. *bacanak* 'девер, брат на мажот'; 'маж на женината сестра', 'шура, девер'). Лексемата **йашеног** (од словенско потекло) регистрирана е во ограничен ареал (Прилепско) во истото значење.

Станува збор за синонимски двојки формирани од лексема од словенско потекло и заемка, во овој случај од турскиот јазик.

Во синонимските двојки **свеска** - **балдаза** и **бацанак** - **йашенок** се работи за еднозначни зборови чии значења наполно се совпаѓаат 'сестра на жената', 'маж на женината сестра'.

Во овој модел ќе ги вброиме и синонимските низи:

йасинок-йасйорок-доведеник-завареник;
йосинок-йосиненик-йосвоеник

Пасинок во ТР е толкувано со „1. Заварен, затечен син во однос на маќеата или доведен, донесен син во однос на очувот. 2. (прен.) Тој што е лишен од родителска грижа, од внимание“. **Пасторок** е со упатување: в. пасинок. **Доведеник** во ТР е со значење „дете донесено од претходниот брак“. **Завареник** во ТР е определен како „пасинок, заварен син“. Во македонските дијалекти разновидни се именувањата на ’тој што не е роден син туку доведен, односно затечен’. Зборот **посинок** е толкуван со „тој што е посинет; посвоенник“. Толкувањето на **посвоеник** во ТР е „посвоеено машко дете“. **Посиненик** во ТР е со упатување: в. посинок.

паштерка-йокерка-зavarеница-йосвоеница

Зборот **паштерка** во ТР е толкуван како „1. Заварена, затечена ќерка во однос на маќеата или доведена, донесена ќерка во однос на очувот. 2. (прен.) Таа што е лишена од родителска грижа, од внимание“. **Йокерка** во ТР е толкувано како „ќерка на сопругата или сопругот од претходниот брак“. **Завареница** во ТР е определено како „зavarена ќерка“. **Посвоеница** во ТР е со значење „посвоеено женско дете“.

2. Повеќезначни зборови чии значења целосно се совпаѓаат:

стрико-чичко-(чишо)

Зборот **стрико** во РМЈ е толкуван со две значења „1. Татков брат. 2. Повозрасен човек“. Толкувањето на **чишко** во РМЈ е „1. Татков брат, стрико. 2. (во состав со лично име-постар познат човек). 3. (воопшто при обраќање кон постар човек)“. Зборот **чишо** е со упатување: в. чичко. Во македонските дијалекти поширок е ареалот (и почеста е употребата) на **чишко/чишо**. Постојат поделени мислења во врска со потеклото на лексемата **чишко**. Според едини, тој се смета за балкански турцизам, а според други тој е словенски збор; интересно е што во турскиот јазик (во сите користени извори) сите значења се однесуваат на женски сродници, освен едно што се однесува на стрико (сп. тур. *cice* 'aunt'; тур. дијал. *cice* 'постара сестра; тетка', или *cice* 'тетка, мајчина сестра; постара сестра; золва; тетка, таткова сестра', или *cice* 'баба, постара сестра, тетка, золва' и *cici* 'постара сестра, тетка, јатрва, невеста'; 'стрико').

Синонимската двојка **стрико - чичко** ја формираат повеќезначни лексеми чии значења се совпаѓаат целосно (основно значење 'брат на таткото').

кум-нунко (-калишта-калимана); кума-нунка

Лексемата **кум** во ТР е толкувана со две значења „1. Сведок при венчавање или склучување граѓански брак. 2. Во христијанството, тој што го држи детето при крштевање, што му дава име на детето; што прв го потстрижува детето“. **Нунко** во ТР е со упатување в. **кум** (на дијалектен план е со ограничен ареал; се користи во Железник, Прилепско-битолско-леринско Поле, Солунско, Кукушко). Потекнува (според Хамел) од грчкиот термин *pouippos* (нгрч. *vov(v)ός* 'кум', *vov(v)ά* 'кума'). **Кума** е толкувано со „1. Сопруга на кумот. 2. Жена кум“. **Нунка** во ТР е со упатување в. **кума**. На дијалектен план во употреба се и заемките од грчкиот јазик *καλιπαια* и *καλιμαν*, кои се јавуваат, главно, во дел од егејските говори (Солунско, Кукушко).

Делумни синоними. Делумната синонимија е почеста во рамките на лексичко-семантичкото поле *роднински односи*.

Лексемите во повеќе ситуации остваруваат синонимски врски како резултат на делумно совпаѓање на нивните значења. Така, ако ги разгледаме значењата на лексемите *маж-сопруг* и *жена-сопруга* ќе забележиме дека се работи за еднозначен збор *сопруг/сопруга* чие значење се совпаѓа со едно од значењата на друг повеќезначен збор *маж/жена*.

3. Еднозначен и повеќезначен збор што се совпаѓаат барем во едно значење:

сопруг-маж

Зборот **сопруг** во РМЈ е со едно основно значење „1. (маж во однос на жената со која е во брак). 2. (само *pl* *сопрузи* - маж и жена сврзани со брак)“. **Маж** во ТР е толкувано со две значења „1. Возрасно лице од машки пол. 2. Сопруг, брачен другар“. Терминот *сопруг*, *сопруга* во дијалектите не е многу чест.

сопруга-жена

Лексемата **сопруга** во РМЈ е со едно значење „жена во однос на мажот со кој е во брак“. **Жена** во ТР е определено со три значења „1. Лице според полот спротивно на мажот; женско лице во зрела возраст. 2. (разг.) Брачен другар од женски пол; сопруга. 3. Лице што за плата, награда работи во туѓа куќа; куќна помошничка“.

шештла-баба

Лексемата **тешта** во РМЈ е со едно значење „мајка на жената, на сопрругата, баба“. Лексемата **баба** во ТР е толкувана со седум значења, од кои третото е „3. Мајка на сопрругата, в. тешта“. На дијалектен план ареалот на лексемата *шештла* е ограничен

(Кајларско, Дебарско, Еницевардарско, Воденско, Костурско, Корчанско).

шестӣ-дедо

Лексемата **тест** во РМЈ е толкувана со „татко на жената, на сопругата, дедо“. Лексемата **дедо** во ТР е толкувана со четири значења, од кои второто е „2. Татко на жената, на сопругата, во однос на зетот“. Лексемите *шесӣ*, *шешӣ* во дијалектите се послабо застапени; имаат ограничен ареал и тоа главно во дел од егејските говори.

Синонимската врска се остварува како резултат на проширувањето на семантиката на лексемите **дедо** и **баба**.

И синонимските низи:

браӣанец-внук-внук од браӣ

браӣаница-внука-внука од браӣ

сесӣричник-внук-внук од сесӣра

сесӣричница-внука-внука од сесӣра

се формирани како резултат на проширувањето на семантиката на лексемата **внук**.

браӣанец-внук-внук од браӣ

Зборот **братанец** во РМЈ е со назнака (dijal.) bratanac ('син на брат'); ги покрива северните, североисточните и дел од источните говори; називот е прасловенски. Синтагматската форма **внук од брат** е со широк ареал на дијалектен план; заедно со **внук**, зафаќа две третини од македонското дијалектно подрачје. Лексемата **внук** во ТР е толкувана како „1. Машко дете од син, ќерка, од брат или сестра. 2. (прен.) Потомство“.

браӣаница-внука-внука од браӣ

Братаница во РМЈ е со назнака (dijal.) bratanica ('ќерка на брат'). Синтагматската форма **внука од брат** е со широк ареал; заедно со **внука**, зафаќаат две третини од македонското дијалектно подрачје. Лексемата **внука** во ТР е толкувана како „женско дете од син, ќерка, од брат или сестра“.

сесӣричник-внук-внук од сесӣра

Лексемата **сестричник** во РМЈ е толкувано со „сестрин син по однос на нејзините браќа и сестри“. Синтагматскиот состав **внук од сестра**, заедно со **внук**, зафаќаат значително поголем дел од македонскиот дијалектен ареал.

сестричница-внука-внука од сестра

Значењето на **сестрична** и **сестричница** во РМЈ е „Сестрина ќерка по однос на нејзините браќа и сестри“. Синтагматскиот состав **внука од сестра**, заедно со **внука** се пораспространети на дијалектен план.

4. Повеќезначни зборови што се совпаѓаат во едно значење:

дете-чедо

Лексемата **дете** во ТР е толкувана со две основни значења „1. Човечко суштество во раниот период од својот развој, од раѓање до пубертет; момче или девојче во рана возраст. 2. Чедо, пород, потомок. 3. (прен.) Незрел човек“. **Чедо** во РМЈ е со значење „1. Син или ќерка; дете, рожба. 2. (својско, нежно обраќање на постар човек кон дете или кон помлад човек)“.

кумашин-крштеник

Лексемата **кумашин** во ТР е толкувана како „1. в. кум 1. 2. Лице што е крстено или венчано од страна на кумот“. Зборот **крштеник** во ТР е толкуван со две значења „1. Тој што е крстен, што минал низ обредот на крштевање. 2. Машка особа наспрема својот кум, односно кума“. Својствен е за југоисточните говори. Поретка употреба има формата **крштеник** (во ТР во едно од значењата е со упатување 2. сп. крштеник).

5. Повеќезначни зборови што се совпаѓаат во неколку значења:

снаа-невесица

Толкувањето на лексемата **снаа** во РМЈ е „1. Жената на синот во однос на неговите родители. 2. Жената на братот во однос на другите браќа и сестри“. **Невеста** во ТР е толкувано како „1. Девојка во деновите при стапување во брак. 2. Млада мажена жена, сопруга. 3. Снаа во однос на родителите и роднините на сопругот“.

Истокоренски синоними. Во лингвистиката има различни ставови во врска со прашањето за истокоренските зборови со различни афиксии. Дали ваквите зборови да се сметаат за самостојни лексички единици еднакви по значење што претставуваат синоними, или, пак, за варијанти на една иста лексема. Прифатлив е ставот дека лексичката варијантност е, всушност, истокоренска синонимија и таа вклучува истокоренски образувања со синонимни афиксии.

Во оваа група ќе ги наведеме формите од синонимските низи:

прадедо-предедо-парадедо

Се работи за образувања од иста основа со различни префиксии.

Прадедо и предедо во ТР е толкувано како „1. Татко на дедо или баба. 2. (обично во мн.) Предок“. Значи, во напоредна употреба се образувањата со префиксите *пра-* (префикс на именки и придавки со значење: 1. нагорна или надолна линија на сродство - преку три поколенија. 2. првобитност и најголема старост) и со префиксот *пре-* (1. префикс кај придавките којшто означува највисок степен на она што го кажуваат тие. 2. префикс кај некои именки за означување сродство.). Лексемата **парадедо** е сложенка со префиксот *пара-* (*пара-* < грч. префикс *παρά-*; компонента на сложени зборови со значење 'за, наместо'; најчесто се среќава во состав на зборови што означуваат далечна или невистинита роднинска врска); на дијалектен план има доста широк ареал.

прабаба-пребаба-парабаба

Прабаба и пребаба во ТР е толкувано како „мајка на баба или дедо“. Лексемата **парабаба** е сложенка со префиксот *пара-* (*пара-* < грч. префикс *παρά-*); на дијалектен план има доста широк ареал.

правнук-превнук-паравнук

Правнук и превнук во ТР е со толкување „1. Син на внук или внука. 2. (обично во мн.) Потомок, наследник“. **Паравнук** е форма образувана со префиксот *пара-* од грчко потекло; на дијалектен план има доста широк ареал.

правнука-превнука-паравнука

Правнука и превнука во ТР е толкувано како „ћерка на внук или внука“. Во дијалектите е вообичаена и формата **паравнука**.

Во рамките на истокоренски синоними ги вбројуваме и формите од синонимската низа:

полубрат-прибрат - парабрат-братник

Ова се образувања од иста основа со различни афиксии, но кои имаат исто значење.

Зборот **полубрат** во ТР е толкуван како „брат крвно поврзан преку еден од родителите“. **Прибрат** во ТР е со толкување „Брат по татко или по мајка, полубрат“. На дијалектен план се јавуваат и **парабрат** (сложенка со префиксот *пара-*; се јавува на еден потесен ареал) и **братник** (се јавува во дел од југоисточните говори).

Направената анализа може да посочи извесни одговори во врска со процесот на создавање синоними во македонскиот јазик и да помогне при определувањето на синонимите врски на лексичко ниво во македонскиот јазик, во рамките на лексичко-семантичкото поле *роднински односи*.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

- Аргировски М., *Грицизмиште во македонскиот јазик*, Скопје 1998.
- Бандиловска-Ралповска Е., *Лексичко-семантичката група на зборови со значење овошје во македонскиот јазик*, Скопје 2008.
- Гортан-Премк Д., *Полисемија и организација лексичког система у српском језику*, Београд 1997.
- Груевска-Маџоска С., *Лексичка синонимија во македонскиот стандарден јазик*, Скопје 2009.
- Јашар-Настева О., *Прилог кон проучувањето на лексички балканизми во македонскиот јазик*, Македонски јазик, XXV, Скопје 1974, с. 211-235.
- Јашар-Настева О., *Развојот на македонската лексика во балкански контекст и нејзиното збогатување со синоними од грчко и турско потекло*, Прилози на МАНУ, Скопје 1985, с. 47-59.
- Миовски М., *Кон дефиницијата на лексички варијанти*, Македонски јазик, XXVII, Скопје 1976, с. 175-180.
- PMJ - *Речник на македонскиот јазик*, I-III 1961-1966, Скопје.
- TPMJ - *Толковен речник на македонскиот јазик*, I, II, III и IV Скопје 2003, 2005, 2006 и 2008.
- Škaljić A., *Turcizmi u srpskohrvatskom jeziku*, Sarajevo 1989.

1. *What is the best way to learn?*
The best way to learn is to practice. Practice makes perfect.
2. *What is the best way to remember something?*
The best way to remember something is to repeat it over and over again.
3. *What is the best way to solve a problem?*
The best way to solve a problem is to think about it and try different ways to solve it.
4. *What is the best way to stay healthy?*
The best way to stay healthy is to eat well, exercise, and get enough sleep.
5. *What is the best way to be successful?*
The best way to be successful is to work hard, stay positive, and never give up.

Marija ЂИНЂИЋ

О ЛЕКСИЧКОМ УТИЦАЈУ МАКЕДОНСКОГ И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА НА САВРЕМЕНИ ТУРСКИ ЈЕЗИК

Турско-македонске везе бележе дугачку историју, протежу се чак до 3. века, али су у периоду османске власти на Балкану те везе најинтезивније. Територије Македоније су попут осталих балканских земаља дуго биле под турском влашћу (1371-1912). Утицај турског језика на македонски почиње као што је познато, у време када је процес структурних измена у формирању граматичких особености у савременом македонском језику већ био у завршној фази. Стога, контакт са турским језиком није могао суштински да утиче на физиономију македонског језичког система (Настева 1987: 6). Међутим, у овако дугом временском раздобљу турски језик је извршио снажан утицај на лексичком нивоу, на хиљаде речи је преузето из турског језика. У Речнику македонског језика из 1994. године забележено је 3404 речи пореклом из турског језика (Хасан 2004: 1356). Али овај утицај је евидентан и на морфолошком, фонетском, синтаксичком, фразеолошком нивоу. Тако на пример македонски језик бележи на стотине турских пословица и израза. Резултати једног истраживања спроведеног у Струги показују да се у тој средини користи око 300 турских пословица и израза (исп. Хамза: 1997).

Постоји велики број радова који се бави лексичким позајмљеницама из турског језика, у македонском и другим словенским језицима на које је турски језик извршио утицај. Међутим, не постоји посебно интересовање за проблематику лексике словенског порекла у књижевном турском језику. Један од главних разлога је мала заступљеност словенизама у савременом турском језику, а у складу са тим, и истраживање на крају резултира малим бројем примера. Крајем 19. века словенске речи у османском језику први је истраживао слависта Франц Миклошич (Миклошич 1889). У свом раду обрадио је 170 речи које воде порекло из мађарског, грчког и словенских језика. Међу њима највећи број припада словенским речима или речима које су посред-

ством словенских језика ушле у османски језик.¹ Након дужег временског периода истраживање се наставља са студијом Андреаса Тицеа о словенизима у турском језику под називом: *Slawische Lehnwörter in der Türkischen Volkssprache* iz 1957. године, у којој је обрађено укупно 233 одредница из турских народних говора. Последњи опсежни рад о словенско-турским језичким везама на дијалекатском нивоу у турском, као и у турским дијалектима урадила је професор др Хајрије Сулејманоглу Јенисој (1998).²

Данас се словенизми у турском језику не појављују често, углавном представљају део прошлости и одражавају раније контакте међу језицима и културама. Будући да су речи словенског порекла старе позајмљенице, оне не представљају предмет нормативних спорова, а неке од њих се чак и не доживљавају као речи страног порекла, зато што су фонетски и морфолошки адаптиране, а семантички немају еквиваленте у турском језику. Османски турски језик је попут данашњег енглеског језика био отворен за усвајање нових речи из језика с којима је долазио у додир. Међутим, у оваквим билингвалним срединама лексика се много брже и у већој мери преносила из језика поробљивача у језике поробљених народа. Турци су освајали територије и доносили сопствене културно-цивилизацијске тековине, а са њима, како нове појмове, тако и нове речи које тадашњи углавном словенски језици нису познавали. Културни и језички контакти су утицали такође и на то да се словенска лексика нађе у турском језику, нарочито у народним говорима и дијалектима, услед чега је створена и основа за дијалекатска преплитања. Може се рећи да је у том смислу била присутна богата размена речи међу језицима. Речи доста говоре о минулим временима и догађајима, као и тадашњим говорницима, о њиховом начину живота и контактима које су остваривали са другим народима. Словенска лексика је ушла у турски језик путем директних језичких контаката.

Грађа за овај рад је експертирана из *Türkçe Sözlük* (ТС), најпотпунијег речника савременог турског језика који издаје Турско лингвистичко друштво од 1945. године.³ Према статистичким подацима Турског лингвистичког друштва Речник турског језика садржи 14 981 реч страног порекла што представља око 24% од укупног речничког фонда. Највећи број речи води порекло из арапског, затим следе француски, персијски, италијански, енглески и други језици који су заступљени са мањим бројем лексема.

¹ Међу обрађеним речима нашли су се и неки топоними и етници (пр. *Beligrat*, *Hersek*, *Hrvat*, *Moskov*). Неке од пописаних лексема више се не користе у књижевном турском језику, као нпр. *girah* (grah), *sito* (sito), *baštine* (bastina), *piva* (pivo).

² У вези са словенско-турским језичким везама в. Ђинђић 2006.

³ Речи су експертиране из 9. издања које је објављено 1998. године и садржи око 70.000 одредница, као и из последњег 10. издања из 2005. године.

Словенска група речи је малобројна.⁴ Међу словенским речима највише су заступљене речи из руског језика, затим следе речи са ознаком *Sl.* и речи из бугарског, и по једна реч из хрватског⁵ (или српског) (*ban*) и пољског језика (*polka*). Са *Sl.* (*slavca*) су означене позајмљенице које су пореклом из неког од словенских језика, при чему се не прецизира из ког конкретно словенског језика воде порекло.

Ексцерпиране речи се деле у две групе:

1. речи које су доспеле у турски директно из словенског језика, као напр.:

kosa „коса“ *Rus.*; *semaver* „самовар“ *Rus.*; *şapka* „шапка“ *Rus.* *şapka* ; *vişne* „вишња“ *Bulg.* *vişnya*.

2. речи које су посредством словенског језика доспеле у тursки језик, као напр.:

çar „цар“ *Rus.* *tsar* < *Lat. Ceasar*; *pulluk* „плуг“ *Bulg.* *plug* < *Alm. Pflug*; *şaşlık* „шашлик“ *Rus.* < *Tatarca şışlyk*.

У уводу Речника, у 4. напомени у вези са коришћењем Речника се наводи да су се у претходним издањима из 1988. године и 1998. године јавиле потешкоће код указивања на порекло речи, те да се у последњем издању радило на томе да се прецизно наведу изворни облици речи код позајмљеница, да се укаже из ког језика потичу извorno дате речи (нпр. *Doping* is. *Ing. Doping*; *Fok* is. *Fr. phoque*).

С обзиром на то да да су неке од ових речи, као напр. *kosa* „коса“, *kral* „краљ“, *pulluk* „плуг“, *vişne* „вишња“, *voivoda* „војвода“, општесловенске, заступљене у свим словенским језицима може се сматрати оправданим навођење у 9. издању Речника да потичу из словенског језика. Међутим, у последњем 10. издању Речника код ових речи се наводе етимони из појединачних словенских језика, тако да је код *kosa* наведена руска етимологија, код *kral* српска етимологија, код *pulluk* бугарска, код *vişne* бугарска, и код *voivoda* српска.

Код појединачних речи се не прецизира словенски језик иако су у питању појмови везани конкретно и искључиво само за један од словенских народа, њихову културу, као напр. *mazurka* (пољ. *mazurek*), уз коју је наведено *Slav.*, а у дефиницији стоји да је то пољски народни плес. На оваквом примеру се може видети да долази до унификације групе језика који су и у време усвајања лексема били знатно различити. Разлоге за овакве недоследности, мислимо, могли бисмо тражити у великом етимолошком истраживању у новијој фази турског језика. Велики допринос на овом пољу је дао професор Андреас Тице, аутор

⁴ У техничким скраћеницама наведене су следеће скраћенице које се односе на словенске језике и које представљају стандардне скраћенице по турском правопису: *Bulg.* за бугарски језик, *Rus.* за руски језик и *Sl.* за словенски језик.

⁵ Код одредница *ban* наведена је скраћеница *Hrv.*

Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugat чији би седмотомни речник представљао најобухватнији подухват у турској етимологији.⁶

Лексика словенског порекла у савременом турском језику може се сврстати у следеће лексичко-семантичке групе: 1. етнички, титуле и институције локалне власти: *ban* „бан“, *Bolşevik* „большевик“, *boyar* „бојарин“, *çar* „цар“ (*çareviç*, *çarıçe*), *Duma* „Дума“, *komit  t  * „комитет“, *kral* „краљ“ (*krali  c  *), *Men  sevik* „меньшевик“, *sov  hoz* „совхоз“, *soldat* „солдат“, *Sovyet* „совјет“, *voyvoda* „војвода“; *Leh* „Пољак“, *Moskof* „Рус“, *Nem  ce* „Немац“; 2. јело, намирнице, пиће и предмети домаћинства: *bor  c  * „врста јела од цвекле и купуса“, *çu  ska* „љута црвена паприка“, *  st  r* „блитва“, *kumpir* „кромпир печен у љусци“, *piruhi* „бурек“, *razmol* „крупно брашно“, *s  slik* „врста јела од јагњећег меса“, *vi  sne* „вишња“, *votka* „вотка“, *semaver* „самовар“, *palaska* „пљоска“, *teletin* „телетина“; 3. сеоска превозна средства и земљорадничке алатке: *bri  cka* „покривена коњска кола“, *  rnik* „врста бродића“, *kaleska* „коњска кола са четири точка“, *kosa* „коса“, *pulluk* „плуг“, *talika* „таљига“, *troyka* „тројка“, *zanka* „санке које вуку два коња“; 4. одевни предмети: *vatka* „нараменица“, *  apka* „шапка“, *gocuk* „кожух“; 5. новчане јединице: *zloti* „злог“, *ruble* „рубља“, *korek* „копејка“, *dinar* „динар“; 6. животиње: *kulu  cka* „квочка“, *s  m* „сом“, *soyka* „сојка“, *yarka* „велико пиле“; 7. народне игре: *mazurka* „мазурка“, *polka* „полка“, *kazaska* „врста народне игре“; 8. географски појмови: *step* „степа“, *tayga* „тајга“, *patika* „којза стаза“; 9. појединачне позајмљенице, односно лексеме из различитих тематских група: *mazot* „мазот“, *Bosuh* „Божић“ *  ete* „чета“, *izbe* „изба“, *dobra dobra* „отворено, без увијања“, *pogrom* „погром“, *mujik* „руски сељанин“.

Приликом анализе позајмљеница први корак представља утвђивање етимологија. Разуме се, користили смо се бројним етимолошким речничцима и неким студијама и радовима. Приметили смо недоследности, извесне неправилности у наводењу етимологија код неких речничких одредница. Код појединачних одредница наведени су неправилни облици етимона, као ипр. код одреднице *korek* „копејка“, где је уместо облика *koryeuka* дат нетачан облик *korek*. Одређене одреднице нису обележене као словенизми: *dobra dobra* „отворено, без околишња“, *s  m* „сом“.

⁶ Преминуо је неколико месеци након што је објављен први том Речника 2002. године. Први том речника обухвата слова А-Е. Било је планирано да Речник издје у року од две године у укупно седам томова, од којих је један индексни. Нажалост, смрћу аутора цео пројекат је заустављен и за протекле три године ниједан том више није угледао светлост дана. Седмотомни речник би представљао најобухватнији етимолошки рад у турској етимологији. Што се тиче осталих етимолошких речника Гералд Клаусон је аутор етимолошког речника старог периода турског језика “*An Etymological Dictionary of Pre-thirteenth Century Turkish*”, док су проф. Хасан Ерен и Исмет Зеки Ејубоглу аутори етимолошких речника новијег периода турског језика.

Треба свакако имати у виду чињеницу да ауторима савремених стандардних речника етимолошка обрада речи не спада у примарне задатке, те су из тог разлога омашке овог типа на неки начин у стандардним речницима и очекиване. Код поједињих општесловенских речи, присутних у свим словенским језицима тешко је утврдити из ког су конкретно језика преузете.

Један број словенских речи у турском језику представља незаменљив лексички слој у општем лексичком фонду турског језика: *kral* „краљ“, *višne* „вишња“, *şapka* „шапка“, *çete* „чета“, *mazot* „мазот“. Већина ових словенизама се не употребљава у свакодневном говору, јер појмови које ове речи означавају нису више актуелни: *pulluk* „плуг“, *talika* „тальге“. Термини попут ових спадају у домен културолошке лексике која се односи на земљорадњу, јело, одевање итд. Такви су примери *semaver* „самовар“, *borç* „врста јела од цвекле и „купуса“, *piruhi* „бурек“, *vatka* „нараменица“, *kulučka* „квочка“.

Стога словенизме у савременом турском језику можемо да поделимо на:

1. лексеме који су незаменљиве, јер за њих нема одговарајућих синонимских замена и

2. лексеме које се препознају као позајмљенице, које се ретко употребљавају и које су захваљујући књижевности део пасивног речника, као напр. *zanka* „санке које вуку два коња“, *çırılık* „врста бродића“, *Bosuk* „Божић“, *kolhoz* „сеоска задруга“. Уз ове лексеме би требало навести неки од стилских квалификатора којима би се указало да је реч архаична, застарела, историјска или везана за одређени терминолошки систем.

Анализом грађе је утврђено да у турском језику постоји врло мали број позајмљеница из словенских језика, око 110 речи укупно (основна одредница + деривационо гнездо) представља негде око 0,0014% укупног речничког фонда.

У дијалектима је овај број већи, и то у оним деловима Републике Турске у којима живе досељеници чији је матерњи језик један од словенских језика: руски који припада источнословенској групи, македонски, српскохрватски (данас: српски, хрватски, босански) и бугарски који припадају јужнословенској групи. Народна лексика словенског порекла је у великој мери архаична и захтева темељнију социолингвистичку анализу. Прве миграције становништва у Анадолију са Балкана извршене су у периоду од 1785. до 1800. године (Чавушоглу 2006: 151). Следећи талас миграције везан је за османско-турски рат (1877-1878) и настављен је са балканским ратовима (1912-1913). Последња миграција становништва са ових територија је била од 1952. до 1967, током које се према подацима Министарства иностраних послова Републике Турске, из Македоније доселило око 170000 људи (Чавушоглу 2006:167). Мишљења смо да би дијалекатска истраживања у покрајинама Републике

Турске где данас живе досељеници из Македоније дала плодне језичке резултате и грађу за даља мултидисциплинарна истраживања како на дијахронијском, тако и синхронијском плану.

У *Речнику турских позајмљеница*, једном од најновијих лексикографских турских извора, аутор Гунај Караагач у уводном делу даје преглед историјата односа турског језика са језицима на који је турски језик извршио утицај, као и преглед литературе која се бави утицајем турског језика на одређени језик и обрнуто. Када је у питању македонски језик, не сматра се да македонски језик није извршио лексички утицај на турски језик (Караагач 2008: LVI). Међутим, наводи се да до сада није познато да је урађено истраживање, нити написана монографија која би се бавила утицајем македонског језика на турски језик.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

- Ђинђић (2006), Марија Ђинђић, Словенске речи у савременом турском језику, *Јужнословенски филолог* LXII, 281-289.
- Ерен (1999): Hasan Eren, *Türk Dilinin Etimolojik Sözlüğü*, Ankara: Bizim Büro Basımevi.
- Јенисој Сулејманоглу (1998): Hayriye Yenisoy Suleymanoglu, *Tarih Boyunca Slav-Türk İlişkileri (Türkçede ve Öteki Türk Lehçelerinde Slav Leksik Unsurları)*, Ankara: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Turk Dili Kurumu Yayınları:709.
- Караагач (2008): Günay Karaağaç, *Türkçe Verintiler Sözlüğü*, TDK Yayınları, Ankara.
- Миклошич (1889): Franz Miklosich, *Die Slawischen-magyarischen und romanischen Elemente im turkischen Sprachsätze*, Wien.
- Настева-Јашар (1987): Оливера Настева-Јашар, *Турски елементи во јазикот и стилот на македонската народна поезија*, Македонска академија на науките и уметностите, Скопје.
- Скок (1973): Petar Skok, *Etimolojiski rječnik hrvatskog ili srpskog jezika*, Zagreb.
- Тице (1957): Andreas Tietze, *Slavische Lehnwörter in der Türkische Volkssprache*, *Oriens X*, s. 1-47.
- Тице (2002): Andreas Tietze, *Tarihi ve Etimolojik Türkiye Türkçesi Lugati*, Cilt 1, A-E, İstanbul-Viyana:Simurg.
- TC (1998): *Türkçe Sözlük*, I-II, Ankara: TDK.
- TC (2005): *Türkçe Sözlük*, Ankara: TDK.
- Фасмер (1950-1958): Max Vasmer, *Russisches etimologisches Wörterbuch*, 3 vols. Heidelberg.
- Хасан (2004): Hamdi Hasan, Bugünkü Makedonca Sözlükte Türkçe ve Türkçeleşmiş Kelimeler, *V. Uluslararası Türk Dili Kurlultayı Bildiriler I*, 20-26 Eylül 2004, Ankara, 2004, 1355-1366.
- Хамза (1997): Melahat Hamza, *Sesler dergisi*, sayı 314-315, s:s, Üsküp.
- Чавушоглу (2006): Halim Çavuşoğlu, Yugoslavia-Makedonya'dan Türkiye'ye 1952-67 Kitlesel Göçü ve Bursa'daki Göçmen Kesimi **mülkiye**, *Mülkiyeliler Birliği Genel Merkezi Yayın Organı*, Sayı 251, Cilt XXX, Yaz 2006, Ankara, ss. 151-184.

СТРУКТУРА НА ПРОСТАТА РЕЧЕНИЦА ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Состав и објект на македонските дијалекти
и јазици
Симеон Симеоновски
София, 1970.

John D. Riddle, Jr., M.D.
Johns Hopkins Hospital
Baltimore, Maryland

Андреј СОБОЛЕВ

ПРОСТАТА РЕЧЕНИЦА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ ВО ОПШТОБАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ

Дијалектната синтакса, која долго време беше надвор од вниманието на современата лингвистичка наука, сега во Европа доживува очигледен препород. Интересот спрема неа порасна пред сè од перспектива на националните филологии. Без да бидам исцрпан, од областа на србијската и македонистиката ќе спомнам, на пример, дека се објавени прашалници и студии [Ракић-Милојковић 1995; Милорадовић 2003; Тополињска 1995, 1997], додека за западноевропските филологии е карактеристично да се публикуваат дијалектни синтаксички атласи, како што се холандскиот, швајцарскиот и баварскиот, да се организираат конференции и да се подготвуваат зборници [Viereck 1993; Stellmacher 2000 и др.; в. и HDZb 2003]. Синтаксичката варијативност на дијалектно ниво се „откри“ повторно и од општата функционална типологија (која интензивно се развива во работите на [Kortmann 2003; 2004; Roelcke 2003] и др.). Причините за тоа се кријат во свеста, дека опозицијата *јазик ~ дијалект* е ирелевантна за заклучоците од областа на длабината на структурната дивергенција, а и во барањето да се внесе таканаречената „корекција за дијалект“ во теоретските обогаштувања. Додека во Западна Европа дури сега почнуваат да се слушаат повици за интеграција на дијалектологијата, општата и ареалната типологија, социолингвистиката и лингвистичката контактологија со цел да се соберат и да се претстават сигурни податоци за лингвистичкиот потенцијал на човештвото [WALS 2005], бескрајно ни е мило дека балканската лингвистика која се роди уште во почетокот на минатиот век (в. [Sandfeld 1930]), во споредба со другите европски лингвистички дисциплини се придвижи многу подалеку на тој пат (да ја спомнам, на пример, пионерската работа од 1980-тите г. на [Цыхун 1981], сп. и [Sobolev 1999; 2008]).

Балканската дијалектологија има цел пред сè да се проучи специјалната и системската нерамномерност на дистрибуцијата на интербалканските јазични паралели, а тоа подразбира откривање на правците и на динамиката на балканските процеси, откривање на центрите на ирадијација на балканските иновации, прояснување на нивната генеза и

развојна хронологија, реконструирање на развојните степени преку проучување на фреквентноста и варијативноста. Откривањето на нови меѓујазични микроареали и нови меѓујазични паралели на Балканот, исто така, е една од перспективните цели.

Лингвоисториските и лингвогеографските проучувања на македонскиот јазичен терен во минатиот век покажаа дека има две основни доминанти на генезата на македонскиот дијалектен јазик. Прво, тоа е неговата генетска припадност кон источноЯужнословенската јазична група, заедно со најголемиот дел од словенските дијалекти во Бугарија, а со исклучок на најсеверните македонски и најзападните бугарски говори. Второ, тоа се општобалканските интеграциски процеси кои македонскиот јазик ги доживува заедно со бугарските и источносрпските говори и кои водат до нивно учество во балканскиот јазичен сојуз (в., на пример [Конески 1965; Миндак 1997; Фридман 1996; 1997], со литература). Од тоа произлегува дека македонскиот јазик како целина, а и секој од неговите дијалекти треба да се разгледува не само во кругот на сродните јужнословенски јазици (в., на пример [Ивић 1957]), туку и во рамките на балканската и балканскословенската ареално-типолошка група (в., на пример [Цыхун 1981; Belyavski-Frank 2003] и мн. др.). Специфичноста на македонскиот јазичен развој, врз таква позадина, се состои во истовремената реализација на меѓујазичните интерференции карактеристични за балканскиот северозапад (македонскиот се развива паралелно со српските, албанските и влашките говори, а им се спротивставува на бугарските говори во Мизија и во Родопите (сп. [Стойков 1963])), на процесите од балканскиот југ (каде што македонскиот се развива заедно со бугарскиот и грчкиот (ср. [Sandfeld 1930; Соболев, *in print*]]) и на локалните микропроцеси, кои делови на македонскиот ги поврзуваат со одделни албански, влашки, мегленовлашки, северногрчки, турски и други дијалекти токму во географската област на Македонија (в., на пример, [Distribution 1966; Соболев 2006; Sobolev 2007]).

Од 30-тите години на минатиот век се знае, дека балканскиот лингвистички атлас е еден од најголемите дезидерати на балканската лингвистика. Меѓутоа дури во 1996 г. се организира една меѓународна работна група на балканисти и слависти кои поаѓаа од претпоставката, дека најадекватниот начин за описување на балканската јазична заедница е тој, кој ги обединува ареалната, историската и типолошката лингвистика во рамките на една ареално ориентирана компаративна граматика на балканските јазици, еден балкански речник и еден балкански атлас. Меѓу другото, во рамките на проектот *Малый диалектологический атлас балканских языков (МДАБЯ)* интензивно се описува, се проучува и се картографира уникалниот систем на синтаксичките сличности и разлики меѓу основните дијалекти на хрватскиот, српскиот, македонскиот, бугарскиот, грчкиот, албанскиот и влашкиот јазик

[Sobolev 1999; 2004; Соболев 2001; 2005; Юллы, Соболев 2002, 2003; Бара, Каль, МДАБЯ 2003, 2005]. Објектот на истражување е балканската ареално-типолошка група, која ја застапуваат најрепрезентативните дијалекти на јазиците јужно од Дунав (МДАБЯ: Карта „Сетка пунктов“).

Од теоретска гледна точка, дијасистемот на секој балкански јазик го разбирааме како suma и дериват на *сите* негови територијални единици, што би барало од нас една густа мрежа на пунктови. Меѓутоа, од практични причини, ние групата на балканските јазици ја опишуваме како suma и дериват на *возможно минимален број* на најрепрезентативните дијалекти кои се одбираат според определени критериуми.¹ Секој пункт на атласот застапува една лингвистичка единица со ранг на локален говор, кој спаѓа кон јадрото на еден голем дијалектен ареал и ја демонстрира доследната реализација на развојните тенденции специфични за дадениот ареал. Бројот на репрезентативните дијалекти на еден јазик не е поголем од бројот на големите дијалектни ареали на соодветната територија. Во мрежата на пунктовите се вклучени непосредно три говора од територијата на географската област Македонија – западномакедонскиот говор на Пештани во Охридско, пиринскомакедонскиот говор на Гега во Петричко и западномакедонскиот грчки говор на Ератира/Селце во Кожанско. На самата граница меѓу географската област Македонија и Епир се наоѓа и влашкиот говор на Турја во Гревенско, а на границата меѓу Мирдита и Македонија, во Дебарско, го имаме како пункт и северноалбанскиот говор на Мухур.

Во рефератов, ќе претставам сосем накратко само некои особености на синтаксата на простата реченица во македонските дијалекти, вклучени во нашиот атлас со општобалканска основа. Тоа се особености од областа на:

- (I) структурната шема на реченицата;
- (II) реализацијата на граматичката категорија определеност;
- (III) глаголската рекција.

(I) Во славистичката и во балканистичката литература е општо-прифатено мислењето, дека не е можно, во локативно-егзистенцијалните прашални конструкции со глаголот *сум* во субјектна функција, да се употреби облик на акузатив, т.е. општ зависен падеж (в. во најновата литература [Милорадовић 2003: 38-43, 47-48, 290], како и [Соболев 1997]). За граматички коректни се признаваат само конструкциите со следната неуникална шема:

- (a) where-Adv to be-3(Sg/Pl) X-SubstNom(Sg/Pl)
 „Каде е X(-от)?“

¹ Многу понесреќно е решението на авторите на "The World Atlas of Language Structures" [WALS 2005] јазиците на светот да ги претставуваат во нивната стандардна форма.

На ваквата ситуация остро ѝ се спротивставуваат западномакедонските конструкции со прилогот *кадо* „каде“, кои бараат, супстантивот со значење на субјект на егзистенцијата да биде во општ зависен падеж (акузатив). На пример, во Пештани имаме забележано:

(б)	<i>k'amo</i>	<i>go</i>	<i>r'adeta?</i>
	where-Adv	he-Acc	Rade-CasObl(=Acc)SgMasc
„Каде е Раде?“			

Структурната шема на дадената конструкција од една страна, не го експлицира глаголот „сум“, додека од друга страна, го содржи обликот на општ зависен падеж на заменката во функција на редупликација, во конкретниов случај – 3 л. ед. м.р. *go*.

Слични примери се фиксираат и за српските дијалекти: *gde ga je mile?* *kamo ga mile?*, пред сè за источносрпските: *di ga je stojan?* *kamo ga jezdimir?* [Ракић-Милојковић 1995]; ги имаме и во граѓата на *Малиот балкански атлас* од источносрпскиот пункт - Каменица: *kam ti ga br'atət?* Спецификата на српската конструкција во однос на македонската се состои во тоа што субјектот на егзистенцијата се изразува со облик на општ независен падеж (номинатив).

Ни се чини дека една полна структурна паралела на српската конструкција (со една неопходна корекција врзана за отсуството на членската морфема во источносрпските примери), наоѓаме во примерите од јужновлашкиот говор на селото Турја во грчкиот Пинд, в.:

(в)	<i>gde</i>	<i>ga</i>	<i>je</i>	<i>mile?</i>
	where-Adv	he-Acc	to be-3SgPraes	Mile-NomSgMasc
„Каде е Миле?“				
(г)	<i>iu</i>	<i>l-</i>	<i>e'asti</i>	<i>sp'irlu?</i>
	where-Adv	he-Acc	to be-3SgPraes	Spiro-NomSgMascDef
„Каде е Спиро?“				

Ваквите структури во влашкиот јазик се само еден сегмент од многу пошироката сфера на егзистенцијалните конструкции врз основа на личен конјугиран глагол *h'iu* „сум“². Од една страна, предикацијата на чистото бидување на субјектот кој е истовремено и тема на исказот (типот „(овде) има, суштествува X“) во влашкиот се извршува според структурната шема *сум + име на субјектот на егзистенцијата*:³

(д)	<i>ear'a</i>	<i>'unā</i>	<i>m'ai</i>
	au'a,		
	to be-3Imperf	ArtIndefFem	old woman-NomSgFemhere-Adv
	či	ste'a.	
	PronRel		know-3Imperf

² Сп. ги безличните егзистенцијални конструкции со глаголот *am* „има“ од типот: *tu palio' o ča kā 'ari kark'andzal*. *'ipi 'ari dz'uā di m'aiu lāl'uđā v'ai b'agā deanvārl'iga*.

³ Во нашата граѓа имаме многу вакви примери: *'ama i'asti r'astu "g'asă, dzăk" k'āndiklu a r'astului. δ'ipla di 'agru iar'a 'unā v'ali ʂ-ave'a h 'amā 'apă*.

„Овде (во месноста – А.С.) имаше една старица која знаеше [магија]“⁴

- (f) *au'a sun⁵ dar'af!*
here-Adv to be-3PIPraes demons-Indef
„Овде се демони!“⁴.

Од друга страна сепак, кога се предицира конкретна егзистенција на еден субјект кој им е познат на учесниците во говорниот акт и кој е изразен со именка во членувана форма (типот „Х-от е во...“), тогаш со истиот личен конјугиран глагол *h'iu* „сум“ се користи и акузативот на личната заменка во редупликациска функција, на пр..⁵

- (e) *g- bārb'a-n'u lu- ar'a la l'ukru ku k'a:li.*
Conj husband-my-Nom he-Acc to be-3Imperf at work with horses
„А мажот ми беше на работа со коњи“⁶
- (ж) *am⁶ yrāps'itā k'arṭea, u i'asti au'a.*
write-1Perf letter-FemSgDef she-Acc to be-3SgPraes here-Adv
„Го имам напишано писмото, тука е“⁶
- (з) *'agrili a me'ali li s'untu ng'āmburi.*
field-PlFemDef my-PlFem they-PlFemAcc to be-3PIPraes
in the plains
„Моите ниви се во полето“.⁶

На тој начин се открива дека глаголот „сум“ во српските, во македонските и во влашките дијалекти може да биде транзитивен (МДАБЯ: Карта № 40).⁶ Факторите што треба да ги земеме предвид во идните истражувања, разгледувајќи го граматичкиот статус на соодветните конструкции во системот на секој конкретен говор, се доста разнородни:

- (а) личниот/безличниот карактер на конструкцијата;⁷
- (б) падежниот облик на именката-субјектот на егзистенцијата;
- (в) падежниот облик на личната заменка која го удвојува субјектот на егзистенцијата;
- (г) семантиката на структурната шема;
- (д) лексичкото наполнување на структурната шема во прашалната конструкција (*где и/или к'амо*);
- (ф) (не)обligаторноста на глаголот „сум“ во прашалната конструкција;

⁴ Сп. во полни контекст: „*au'a sun⁶ dar'af!⁶ l' dzāṣ⁶. „kāṛ'e? kum⁶ de sun⁶ dar'af?⁶ „Овде се демони!“⁶ – му реков јас нему. „Како, зашто? Како е возможно да се тука демони?“*

⁵ Имаме доста вакви примери: *cīlīm'an⁶ g-lu-ar'a d'aima pikur'ar⁶. g-lu-⁶ar'a pīriv'oli la un⁶ c'ēlnik⁶ akl'oṭi. ...g-u-iar'a tu a'umbrā, tu a'umbrā di pom⁶.*

⁶ Интересни се и следниве примери од дијапози во романот „Невестата на змејот“ од Влада Урошевиќ (Скопје: МАГОР, 2008): *Може ли малку побрзо да ја биде работата?* (с. 10); *Што ќе ти го змејот, праша Келешот* (с. 46).

⁷ Прашањето, дали источносрпската или западномакедонската конструкција е лична или безлична, е засега отворено; влашката е бездруго лична.

(е) (не)облигаторноста на поништувањето на глаголот „сум“ кон прилогот *k'amo*;

(ж) влијанијата на факторите (а)-(е) еден врз друг;

(з) стилските карактеристики на параметрите итн., итн.

Сега засега е очигледно, дека формациите чија семантика се изразува преку структурната шема „Каде е X-от?“ *iu l-e'asti sp'irlu?* ~ *đde ġa je milje?* / *k'amo ġa milje?* / *k'amo ġo p'adēta?* се една српско-македонско-влашка граматичка паралела со јасно оцртан централнобалкански ареал на дистрибуција.

(II) Од областа на балканската категорија определеност ќе обрнам внимание на необлигаторноста на членот во западномакедонскиот говор на Пештани во следниве случаи:

(а) со генерично значење, т.е. во речениците на родовска припадност: *f'erba d'ervo e. kr'ava e 'aivan. k'uče e životno;*

(б) во микротопонимите како *r'ajkitje. petk'ořnivje. n'akamen. v'eldəp. kac'ulina. kam'eřnca. an'gelec. ogr'eřnca. dəb'ořca. kalend'erica. karad'eřica. met'ořca. n'ivici;*

(в) кај роднинските термини во единина во придружба со кратката форма од личната заменка во посесивна функција: *məš mi se v'ika ġ'ore. so məš mi, so ž'ena mi. g'o gledaf s'ina mi. brat mi 'oide;*

(г) истото и во плурал: *s'inoi tu se 'oprale.*, сп. *s'inoi ot k'erka mi;*

(д) кај прекарите образувани од апелативи: *n'ikořa p'ikal. br'iza b'ore;*

(ф) многу е индикативно поништувањето на членот во предлошките конструкции со определен референт: *'ořdof vo b'afča. ot p'eřčani vo r'udnik ne 'ořde č'oek. go 'ubile vo š'uma.* (МДАБЯ: Карта № 126); колку што ми е познато, на овој факт први обратна внимание Н. Димитрова-Шмигер уште во 1998.

(III) Најпосле, само ќе ја спомнам рекцијата на одделни глаголи, како што е дативната (индиректната објектна) рекција на глаголот „се плашам“ во македонските и во албанските дијалекти: *ne mi se uplařif.* и *ne m'u se boř'a pl t'ořl čov'ek.* (МДАБЯ: Карта № 56).

Можеме да претпоставиме, дека идното пополнување, систематизација и компарација на јужнословенскиот и балканскиот дијалектен материјал ќе ја прошири материјалната база на славистиката, македонистиката и балканологијата и ќе ја потврди нашата убеденост во тоа, дека развојните патишта на словенските дијалекти во географската област Македонија се длабоко индивидуални. Нивната суштина, меѓутоа, не се состои во генерирање на некој број ексклузивни иновацијски диференцијални црти, токму во акумулација и комбинирање на архаични и на иновацијски признания, кои им се опишти и на други балкански јазици и дијалекти. Врските со западнобалканските јазици (влашкиот, албанскиот и српскиот) како фактор во формирањето на лингвистич-

ката физиономија на македонскиот јазик не може да се игнорира и да се потценува.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Бара, Каль, Соболев 2005 – Бара М., Каль Т., Соболев А. Н. Южноарумынский говор села Турья в Греции. Синтаксис. Лексика. Этнолингвистика. Тексты. München, 2005.

БДА 2001 – Български диалектен атлас. Обобщаващ том. I-III. Фонетика. Акцентология. Лексика. София, 2001.

Видоески 1960-1961 – Видоески Б. Основни дијалектни групи во Македонија// Македонски јазик. Год. XI-XII. Кн. 12. Скопје, 1960-1961. С.13-31.

Видоески 1962-1963 – Видоески Б. Македонските дијалекти во светлината на лингвистичката географија// Македонски јазик. Год. XIII-XIV. Кн. 12. Скопје, 1962-1963. С.87-108.

Ивић 1991 – Ивић П. Значај лингвистичке географије за упоредно и историско проучавање јужнословенских језика и њихових односа према осталим словенским језицима// Ивић П. Избрани огледи. О словенским језицима и дијалектима. Ниш, 1991. С.167-199.

МДАБЯ 2003 – Малый диалектологический атлас балканских языков. Пробный выпуск. München, 2003.

МДАБЯ 2005 – Малый диалектологический атлас балканских языков. Серия грамматическая. Том I. Категории имени существительного. München, 2005.

Милорадовић 2003 – Милорадовић С. Употреба падежних облика у говору Параћинског Поморавља: балканистички и етномиграциони аспект. Београд, 2003.

Младеновић 2002 – Младеновић Р. Генитив именских речи у северношарпланинским и јужнометохијским говорима – флексија и анализација // Зборник Матице српске за филологију и лингвистику. Књ. XLV/1-2. 2002. С. 291-320.

Миндак 1997 – Миндак Ј. Македонскиот јазик од славистичка и балканолошка гледна точка// Педесет години на македонската наука за јазиков. Прилози от научен собир. Скопје, 1997. С. 219-223.

Ракић-Милојковић 1995 – Ракић-Милојковић С. Синтаксички упитник за говоре косовско-ресавске и призренско-тимочке дијалекатске зоне// Српски дијалектолошки зборник. Књ. XLI. Београд, 1995. С. 521-570.

Соболев 1997 – Соболев А. Н. Заметки о парадигмах бытийных конструкций с предикатами *esse* и *habere* в балканославянском// Вестник СПбГУ. Сер. 2, 1997. Вып. 3. С. 42-52.

Соболев 2001 – Соболев А. Н. Болгарский широколыцкий говор. Синтаксис. Лексика духовной культуры. Тексты. Marburg, 2001.

Соболев 2003a – Соболев А. Н. Южнославянские языки в балканском ареале. Доклад к XIII Международному съезду славистов (Любляна, август 2003). Marburg, 2003.

Соболев 2003b – Соболев А. Н. Нефинитные таксисные формы и конструкции балканских языков// Актуальные вопросы балканского языкознания. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, май 2001 г.). С.-Петербург, 2003. С. 11-26, 4 maps.

Соболев 2003-2004 – Соболев А. Н. Об одной балканской таксисной конструкции с нефинитной опорной формой// *Linguistique balkanique*. Vol. XLIII/1. Sofia, 2005. S. 69-74.

Соболев 2004 – Соболев А. Н. Нефинитные таксисные формы и конструкции балканских языков// Актуальные вопросы балканского языкознания. Материалы международной научной конференции (Санкт-Петербург, май 2001 г.). St. Petersburg, 2003. Р. 11-26, 4 maps.

Соболев 2006 – Где га је Миле? Одна сербско-арумынская синтаксическая параллель// *Zbornik u čast Prof. Dr. Nedeljka Bogdanovića. Filozofski fakultet u Nišu*. God. 20, br. 8. Niš, 2006. С. 413-421.

Соболев, in print – Соболев А. Н. Южнославянский инструментал и его балканские эквиваленты// Прилози МАНУ. Скопје.

Стойков 1963 – Стойков Ст. Основното диалектно деление на български език// Славянска филология. Т. 3. Доклади, съобщения и статии по езикознание. София, 1963. С.105-119.

Тополињска 1995, 1997 – Тополињска З. Македонските дијалекти во Егејска Македонија. Књига прва. Синтакса. I, II дел. Скопје, 1995, 1997.

Тополињска 1996 – Тополињска З. Студии од македонско-бугарската јазична конфронтација. Скопје, 1996.

Тополињска 2001 – Тополињска З. Рецензия на [Български диалектен атлас. Обобщаващ том. София, 2001]// МАНУ. Одделение за лингвистика и литературна наука. Књ. XXVI/1-2. Скопје, 2001. С. 67-73.

Усикова 1996 – Усикова Р. П. Кон контрастивното изучување на балканскословенските јазици: македонски и бугарски// Јазиците на почвата на Македонија. Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија. Књ. 3. Скопје, 1996. С. 53-65.

Фридман 1996 – Фридман В. Диференцијација на македонскиот и бугарскиот јазик во балканскиот контекст// Јазиците на почвата на Македонија. Прилози за истражувањето на историјата на културата на почвата на Македонија. Књ. 3. Скопје, 1996. С. 75-82.

Фридман 1997 – Фридман В. Значењето на македонскиот јазик за балканистичката лингвистика и неговата афирмација на меѓународно

ниво// Педесет години на македонската наука за јазикот. Прилози от научен собир. Скопје, 1997. С. 209-217.

Цыхун 1981 – Цыхун Г. А. Типологические проблемы балкано-славянского языкового ареала. Минск, 1981.

Юллы, Соболев 2002 – Юллы Дж., Соболев А. Н. Албанский тоскский говор села Лешня (Краина Скрапар). Синтаксис. Лексика. Этнолингвистика. Тексты. Marburg, 2002.

Юллы, Соболев 2003 – Юллы Дж., Соболев А. Н. Албанский теский говор села Мухурр (Краина Дибыр). Синтаксис. Лексика. Этнолингвистика. Тексты. München, 2003.

Belyavski-Frank 2003 – Belyavski-Frank M. The Balkan Conditional in South Slavic. A Semantic and Syntactic Study. München, 2003.

Distribution 1966 – Koneski B., Vidoeški B., Jašar-Nasteva O. Distribution des balkanismes en Macédonien// Actes du premier congrès international des études balkaniques et sud-est européennes. Vol. 6. Linguistique. Sofia, 1966. P. 517-546.

HDZb 2003 – Hrvatski dijalektološki zbornik. HAZU. Razred za filološke znanosti. Knj. 12. Zagreb, 2003.

Kortmann 2003 – Kortmann B. Comparative English Dialect Grammar: A Typological Approach// Palacios I. M. et al. (Eds.) Fifty years of English Studies in Spain. Santiago de Compostela, 2004. P. 65-83.

Kortmann 2004 – Kortmann B. (Ed.) Dialectology meets Typology. Dialect Grammar from a Cross-Linguistic Perspective. 2004.

Mladenov, Steinke 1978 – Mladenov M., Steinke K. Die Ergebnisse der neueren bulgarischen Dialektforschung im Lichte der Balkanologie// Zeitschrift für Balkanologie. Bd. XIV. Wiesbaden, 1978. S. 68-82.

Sandfeld 1930 – Sandfeld K. Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.

Roelcke 2003 – Roelcke Th. (Hg.). Variationstypologie. Ein sprachtypologisches Handbuch der europäischen Sprachen. Berlin; New York, 2003.

Sandfeld 1930 – Sandfeld Kr. Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930.

Sobolev 1998 – Sobolev A. N. Sprachatlas Ostserbiens und Westbulgariens. Bd. 1. Problemstellung, Materialien und Kommentare, Kartenaanalyse. Bd. 2. Karten. Bd. 3. Texte. Marburg, 1998.

Sobolev 1999 – Sobolev A. N. Probleme der Balkansyntax aus der dialektologischen Sicht// Zeitschrift für Balkanologie. Bd. 35, Heft 2. Wiesbaden, 1999. S. 195-213.

Sobolev 2004 – Sobolev A. N. On the areal distribution of syntactical properties in the languages of the Balkans// Balkan Syntax and Semantics. Ed. by O. Mišeska-Tomić. Leiden, 2004. P. 59-100, 18 maps.

Sobolev 2007 – On some Aromanian Grammatical Patterns in the Balkan Slavonic Dialects. In: Roman Balkans. Ed. Biljana Sikimić. Beograd, 2007. P. 113-121.

Sobolev 2008 – Macedonian Language in the West Balkan Linguistic Area. In: STUF – Language Typology and Universals 61 (2008) 2. Ed. by Topolińska Z., Bužarovska E. P. 153-169.

Stellmacher 2000 – Stellmacher D. (Hg.). Dialektologie zwischen Tradition und Neuansätzen. Beiträge der Internationalen Dialektologentagung, Göttingen, 19.-21. Oktober 1998. Stuttgart, 2000.

Viereck 1993 – Viereck W. (Hg.). Historische Dialektologie und Sprachwandel. Sprachatlanten und Wörterbücher. Verhandlungen des Internationalen Dialektologenkongresses, Bamberg 29.7.-4.8.1990. Stuttgart, 1993.

WALS 2005 – Haspelmath M. et al. (Ed.) The World Atlas of language Structures. Oxford; New York, 2005.

Список на истражувани пунктови

Otok

Хорватия, Далмация, р-н Синь; хорватский новоштокавский младший икавский говор (Эксплораторы: Ж. Йозич, А. Н. Соболев; 1999).¹

Zавала

Черногория, р-н Подгорица, племя пипери; сербский зетско-ловченский говор (М. Йованович, А. Н. Соболев; 1998).

Каменица

Сербия, Восточная Сербия, р-н Княжевац; сербский тимокский говор (Н. Богданович, А. А. Плотникова; 1997).

Пештани

Македония, р-н Охрид; западномакедонский говор (Д. Геговски, Г. П. Клепикова, М. Маркович, А. А. Плотникова, А. Н. Соболев, З. Тополиньска; 1999).

Гега

Болгария, Пиринская Македония, р-н Петрич; юго-западноболгарский пиринский говор (В. Жобов, Е. С. Узенева; 1998).

Гела

Болгария, Средние Родопы, р-н Широка Лыка; болгарский родопский говор (А. Н. Соболев, К. Колева; 1996, 2004).

Равна

Болгария, Мизия, р-н Провадия; северо-восточноболгарский мизийский говор (И. А. Седакова; 1997).

Muhur²

Албания, краина Дибра, р-н Пешкопия; албанский среднегегеский говор (А. Ю. Русаков, А. Н. Соболев, Дж. Юллы; 2000).

Leshnjë

Албания, краина Скрапар, р-н Чоровода; албанский севернотоский говор (А. Н. Соболев, Дж. Юллы; 1999).

Ерáтира

Греция, Западная Македония, р-н Козани; северногреческий говор (А. Б. Борисова, В. Б. Зайковский, Т. В. Зайковская, Ю. А. Лопашов, А. Н. Соболев; 1998, 1999, 2000).

Кастéллі

Греция, Пелопоннес, р-н Калаврита; южногреческий говор (К. Лелуда-Фос; 2003).


Kraivá / Turia

Греция, Пинд, Западная Македония, р-н Гревена; южноарумынский говор (М. Бара, Т. Каль, А. Б. Борисова, А. Н. Соболев; 2000, 2002).

¹ Данные по синтаксису этого говора в материалах не эксплицируются.

² На картах обозначен как Muhur.

Сетка пунктов



Кастеллі

Легенда

- южнославянские пункты
- △ албанские пункты
- ✖ греческие пункты
- ❖ арумынский пункт

Категория падежа. Аккузатив. 1.3.2.7.: Удваивается ли прямой объект, выраженный именем собственным, в (бытийных) конструкциях с вопросительными наречиями?

Завала

Искомых конструкций нет,ср.: *kamo mile? že je mile? že je puška? že ti je koža?*

Каменица

Удвоение (при форме *casus rectus* существительного) отмечено при наречии *kam*: *kam ti ga br'atət?*; ср.: *gde je m'ile? gde je ovč'ar?*

Пештани

Удвоение (при форме общего косвенного падежа существительного) отмечено при наречии *k'amo*: *k'amo go r'adeta?*

Гега

Искомых конструкций нет, ср.: *kld'e e stoj'an? kld'e e t'atkə ti?*

Гела

То же, ср.: *kld'e i t'enu? – na stuč'an v'iklmə t'enu.*

Равна

То же, ср.: *kld"e e mlr"ie?*

Muhurr

То же, ср.: *ku ô vel'iu?*

Leshnjë

То же, ср.: *ku ēsht karem'ani? ku q'ēnka xha myft'ari?*

Ерáтира

То же, ср.: *p'u 'ini u j'anis?*

Кастéллі


Наречие сочетается с номинативом сущ.: *p'u 'ine o poðor'is?*, которое может быть удвоено: *p'undos o poðor'is?*

Kraaviá / Turia

Удвоение (при форме номинатива-аккузатива существительного) отмечено при наречии *īu*: *īu l-e'asti sp'irlu?*; ср. без удвоения: *īu l-asti θ'odorlu?*

Карта № 40

Удвоение существительного при вопросительных местоимениях формами личных и указательных местоимений



Легенда

- конструкции типа *kam ti ga br'atət? k'amo go r'adeta?*
 ○ конструкции типа *p'undos o poðor'is?*

Категория определенности. Синтаксические условия употребления артикла. 1.4.4.7.20. Есть ли предпочтение к опущению артикла в предложных обстоятельственных (например, пространственных) конструкциях?

Завала

Нерелевантный вопрос (отсутствие категории определенности). Каменица

Артикль отсутствует: *m'užat mi ovd'e u sel'o. u ladov'inu od or'ej sed'eli st'arci. det'e se izjur'ilo na put. k'uče lež'i pot kr'evet. izl'ezli smo iz grad. pas'emo 'ovce izv'an sel'o.*

Пештани

Артикль может и отсутствовать: *'oidof vo b'afča. ot p'eščani vo r'udnik ne 'oide č'oek. go 'ubile vo š'uma. 'oime na 'ejzero.,* и наличествовать: *'oidof yo b'afčata. v'ołkot s'edeše pod j'elata. č'ekaše pol penž'erata. kok'oškana l'ežit vo sed'eloto. š'o 'imaš vo k'učkata?*

Гера

Артикль обязателен: *qid'o f 'izbatla, v grad'inata. da ber'ež d'rvla v gor'atla. dojd'e v grad'o. sel'oto e zat r'ido. z'astani krl p'ašo!*

Гела

То же: *tog'avl gu t'ur'et f peš'tč. vəlk'čn č'eklaša pod i'elala. ləs'icalla se vart'i ukul d'upkmla. že 'idəm nlx k'upəštinu.*

Равна

То же: *ut'ivam u p'ol'içata.toi s'ednat zat k'əšitla. še sl'oži gul'emio k'očel nat p'ečkata. zlakč'iç poł'utla si nat l'eg'l'otu. sl'azət qd dərv'oto.*

Muhurr

Артикль обязателен при *ke, gjat* и т.п.: *nuk del nga shp'ella. k'ishte erdh ke shp'aia. përr'eth m'urit.*, и отсутствует при *nē, m'ai* и т.п.: *k'emi frek n'vorr. ja'n v'orret nep'ér kat'ame. n'usen e zdr'ipshin prij k'ali. gj'arpni del prej t'oke.*

Leshnjë

То же, ср.: *fëm'ijet d'ollën nga shk'olla nē ob'orr. v'ete te ç'esma. mat'anë null'irit. ~ èsht nē kufi 'afér l'eshnjës. po mb'anin edh'e og'iç nep'ér shtëp'i.*

Ерátира

Артикль обязателен: *vj'ikan stu ðr'omo. i alip'u kab'otan stin dr'ipa. mi r'ixniti skup'iðja ap tu balk'on! p'isu ap tu l'osu vj'ik'i tu fiŋ'ari.*

Каостéллі

То же: *ta peðj'a vj'ikan sto ðr'omo. p'ao sti xamok'ela. mim bet'ate skup'iðja ap to balk'on! k'afondan brost'a ap'o tin dr'ipa.*


Kraiviá / Turia

Артикль отсутствует: *fič'orli is'ārā tu k'ali. v'ulpea şide'a tu g'uvā. ş-mi že'am" la gärd'inā. şide'a an'alt pri m'etrā. bāg'a 'isia prā fok", prā*

*ž'ärnu, bāg'a k'arnea. d'ipu dze'anā is'ā l'una. nu ark'at kupr'iili di prā
balk'oni!*

Карта № 126

Употребление артикля в предложных обстоятельственных конструкциях



Легенда

- △ употребление артикля регулируется типом предлога
- употребление артикля не зависит от типа предлога
- artikelль отсутствует
- ⊕ artikelль может отсутствовать
- отсутствует категория определенности

Категория падежа. Генитив. 1.3.5.4.: Генитив без предлога или генитив с предлогом типа мак. од употребляется в качестве падежа объекта при глаголах типа рус. бояться?

Завала

Аблативный предлог *od*: *stra me, bojim se o toga. bojali smo se mi o tije vraćare. treba klonit ot pánog čoveka.*

Каменица

То же: *on se pl'aši od ovc'u. ja se skl'ańam od moi'ega br'ata. v'ardim se od b'oles.*

Пештани

Как беспредложный датив: *ne mu se 'uplašif*, так и аблативный предлог *od*: *se sr'ašam od l'amjata. se pl'ašet od nea. se sp'asif od l'amjata.*

Гега

Как беспредложный датив, *ne m'u se boi'a na t'oja čov'ek*, так и аблативный предлог *ot*: *c'aro se uplaš'i ot čov'ecite. brat e srax od m'ene.*

Гела

Аблативный предлог *ot*: *br'an'e sl od b'abla cv'eta, napr'im'er se p'azëš od lt'oje, i ni mi v'iklata br'an'e se. m'en me ne str'ax ot k'umla l'isla!*

Равна

То же: *strax'una s'e od n'ësto. m'en m'a strax mn'ogu o tas r'abotla. otërv'at s'e naj s'etn'e ut n'egu.*

Muhurr

Как беспредложный датив: *o mor, se nuk i tr'emem q'sh'enit un.*, так и аблативные предлоги *p(r)ej* + аблатив и *ka* // *nga* + номинатив: *s'ka'om frik prej q'enit.*

Leshnjë

То же, датив: *nuk i tr'ëmbem q'enit.*, и предлог *nga* + номинатив: *nuk tr'ëmbem nga q'eni.*

Eráptira

Беспредложный аккузатив: *fuv'ami tu sk'ilu su. pr'epi na prus'exis tun miþizm'enu 'anþrupu.*

Kaostélli


Как беспредложный аккузатив: *fov'ame to sk'ilo su. ton efov'osande to vrik'olaka. pr'epi na pros'exis t aftok'inita.*, так и аблативный предлог *ap'o*: *fov'ame ap'o to sk'ilo su. pr'epi na pros'exis ap'o t aftok'inita.*

Kraiviá / Turia

Аблативный предлог *di*: *proliptik'o nu h"iu 'ama di 'ay'ul" mi-asp'ar! apr'indi si ti afir'ešti di mbit'at om. si-adr'a tr'esprādz di furt'at, s-ať'a ta si s-ve'agl' di fur!*

Карта № 85

Управление аблативных глаголов типа рус. бояться (чего-л.)

**Легенда**

- △ возможно только предложное аблативное управление
- возможно беспредложное управление
- формой датива
- формой аккузатива

Steven FRANKS

**THE EVOLVING STATUS
OF PRONOMINAL CLITICS IN MACEDONIAN***

This paper contends that pronominal clitics found in Macedonian (Mac) should be regarded as markers of object agreement. For related Bulgarian (Bg), Rudin (1997) catalogues "several syntactic traits" to "suggest that they may be inflectional affixes rather than true pronouns." I concentrate on Macedonian (Mac), subjecting these traits to more careful scrutiny and exploring relevant differences between the two languages. I argue that, whatever their proper status in Bg, the evidence in Mac for treating the pronominal clitics as verbal inflection rather than reduced pronouns is considerably more compelling. As Franco (2000: 186) has observed, "one could conceive of agreement not in absolute terms, but as a gradable continuum along which pronominal clitics are located." Clitics often develop diachronically along this continuum into agreement systems. From this perspective, then, my point here is simply that, according to every diagnostic which distinguishes them, the pronominal clitics in Mac are further advanced than the pronominal clitics in Bg.

1. Rudin's arguments.

Rudin (1997: 227) lays out three possibilities, as follows:

- (1) a. Alternative 1: Pronominal clitics are pronouns.
- b. Alternative 2: Pronominal clitics are pronominal arguments.
- c. Alternative 3: Pronominal clitics are object agreement.

She argues that the third possibility is the correct one

* I wish to thank Olga Mišeska Tomić, Dejan Gegovski, and especially Elena Petroska for help with Macedonian, and Iliyana Krapova, Olga Mladenova, and Yovka Tisheva for Bulgarian. A fuller version of this paper appears as Franks (2009).

1.1. Strict attachment.

Let us briefly consider the evidence Rudin brings to bear. She states that one reason to treat the Bg pronominal clitics as inflectional is because they are "always adjacent to a verb form," since in this regard they differ from the pronominal clitics of other Slavic languages. Macedonian of course is the notable exception and, as noted in section 3, this criterion is diminished for Bg (but not Mac) by the fact that Bg actually tolerates some degree of laxing of strict adjacency (which Mac does not).

1.2. Fixed order.

Rudin states that a second reason to consider clitics as inflectional is the existence of a "fixed order in a sequence of clitics." Her point here is presumably just that morphology is far less flexible than syntax. At one extreme is inflection, paradigmatic and fixed, and at the other are syntactically independent phrases, varying without limit in form and tolerating considerable freedom of occurrence. With the advent of tools making large corpora readily accessible, it becomes possible to explore this presumed rigidity empirically. One can search on instances of non-canonical "accusative > dative" clitic sequences in the various South Slavic languages and, indeed, informal investigation reveals that such clitic sequences do occur with surprising frequency in Slovenian. In Croatian they are less frequent, though still noteworthy, and their occurrence decreases further as one travels south and east. Proper exploration of the status of fixed clitic order would require a statistically informed study of Bg versus Mac, but the expectation would be that, if Mac pronominal clitics are closer to being complete agreement markers than the Bg pronominal clitics, then there could be rare instances of "accusative > dative" clitic sequences in Bg, but never in Mac.

1.3. Other differences from full pronouns.

Rudin mentions several other well known morphosyntactic ways in which clitic pronouns differ from full pronouns: (2) shows that clitics do not coordinate, (3) shows that clitics cannot serve as the object of a preposition, and (4) shows that third person clitics cannot precede first person ones, a seemingly idiosyncratic so-called Person-Case Constraint. Rudin's Bg examples are as follows, her (7-9), respectively:¹

¹ Pronominal clitics are given in boldface throughout this paper. Full pronominal forms are glossed in uppercase to distinguish them from the clitics.

- (2) a. *Običat go i ja. b. Običat nego i neja.
 love_{3PL} him_{OBJ} and her_{OBJ} love_{3PL} HIM_{OBJ} and HER_{OBJ}
- (3) a. *pismo ot te b. pismo ot tebe
 letter from you_{OBJ} letter from YOU_{OBJ}
- (4) a. *Pokazvat mu me. b. Pokazvat na nego mene.
 show_{3PL} him_{DAT} me_{OBJ} show_{3PL} to HIM_{OBJ} ME_{OBJ}

In all of these, the (a) examples, with clitics, are unacceptable, but the (b) examples, with full pronouns, are perfectly fine.

While, as Rudin notes, facts such as these are suggestive of affixal status, they can hardly be taken as definitive. For one thing, we do not *a priori* know how much can be attributed to other factors. Clitics are atonic, full pronouns are tonic, and surely this prosodic contrast alone has significant distributional ramifications.² If, moreover, clitics are heads (non-branching), whereas full pronouns are phrases (branching), then it is certainly possible that some relevant contrasts could derive from this structural difference alone. Hence English clitics, as weak pronouns, fail to display the contrasts in (2) and (3):³

- (5) a. Show me 'n 'im what you got.
 b. Give the money to 'em.

Even more telling, however, is the fact that not only does Mac exhibit the contrasts in Bg (2–4), so do Slvn, Croatian, and Serbian.

1.4. Clitic doubling.

Bg, Mac, and most other Balkan languages allow clitic pronouns to cooccur with lexical expressions or tonic pronouns. Rudin (1997) takes the existence of clitic doubling as fundamental to the analysis of pronominal clitics as agreement markers, i.e., alternative (1c) above.

Two simple examples are given in (6):⁴

- (6) a. Petko mu . . . go dade pismoto na detoto.
 Petko him_{DAT} it_{OBJ} gave_{2/3SG} letter_{DEF} to child_{DEF}
 'Petko gave the letter to the child.'

² Prosody as a filtering device on syntactic representations has been much discussed in the recent Syntax–PF interface literature, especially with respect to the behavior of clitics; cf. e.g. Franks and King (2000) or Bošković (2001) and references therein.

³ Polish is moving in this direction as well, as noted in Connolly (2008):

(i) Widziałam go i tych innych.
 saw_{1SG.FEM} him_{ACC} and those others
 'I saw him and those others.'

⁴ For ease of identification, I have underlined the "associates" of the clitics which cooccur with them similarly, single for direct objects and double for indirect.

- b. Mila go zamoli nego.
 Mila him_{OBJ} asked_{2/SG} HIM_{OBJ}
 'Mila asked him.'

Given these cooccurrences, Rudin rejects alternative (1a) for Bg. This leaves the other two possibilities, that is, deciding whether, as in (1b), the clitic is an argument and the associate an adjunct or whether, as in (1c), the associate is an argument and the clitic is agreement. She then adduces a number of typological arguments militating against (1b), which I put aside for the moment, and converges on alternative (1c).

Rudin adopts the same formal account for Bg and Mac (and Albanian, which is comparable to Mac in the relevant respects). However, the conditions under which doubling takes place vary considerably from language to language. As a sentence of Mac the clitics *go* and *mu* in (6a) obligatorily double the direct and indirect objects *pismoto* and *na detoto* since these bear the definite article *-to*, but as a sentence of Bg this doubling depends on additional factors, such as topicality. Rudin nonetheless treats pronominal clitics in both languages similarly. Assuming a system of functional categories with agreement projections (AgrPs) above the VP, she regards clitics as the spell outs of Agr⁰ heads. Thus, the accusative singular masculine form *go* is the realization of AgrO⁰ (the head of an object agreement phrase) in both Bg and Mac. The variation derives from her assumption that, in order to be overtly realized, the clitic needs to be supported by additional features which vary across languages. In particular, Agr heads are according to Rudin spelled out as clitics if they are [+topical] and [+specific] in Bg but just [+specific] in Mac.

It is however precisely this variation which serves as our best indicator of the extent to which a language's pronominal clitic system has progressed towards becoming a fully fledged object agreement system. A more finely grained account of the functional structure and the derivational possibilities allowed by this structure is thus called for.

2. Formal preliminaries.

Rudin's 1997 structure places Bg and Mac clitics in AgrO and has the associate Determiner Phrase (DP) generated in the appropriate VP-internal argument position and later move to SpecAgrOP, schematically as in (7):

- (7) [AgrOP [AgrO go] [VP dade [DP pismoto]]]

In Franks and Rudin (2005, 2006), on the other hand, we argue for a different kind of account, one in which the structure of the DP is more finely articulated. Specifically, clitics in Slavic are introduced as

heads of a Kase Phrase (KP), which is an extended projection of NP. Taking the fact that all Slavic pronominal clitics are case forms morphologically, these clitics are analyzed as K^0 . The variation lies in the details of how the functional categories of case and definiteness are implemented in the nominal projection. While nominal expressions in all languages have such features, whether or not they are realized on distinct functional heads varies. In Slvn, Croatian, and Serbian K^0 bears both case *and* definiteness features, just as D^0 bears both in English or French, but in Mac and Bg case and definiteness features can be realized independently. They are thus special in allowing for an extended nominal projection along the lines of (8):

- (8) [KP [K go] [[DP –to [NP pismo-]]]]

(8) is intended merely to be schematic. For one thing, the article is not a clitic but rather an inflectional form of the head of the phrase immediately below DP; see Embick and Noyer (2001) or Franks (2001) for relevant argumentation. For another, it is often the case that either *go* or *pismoto* are null. Indeed, by definition, they are both overt only in instances of clitic doubling. In Franks and Rudin (2005, 2006) we argue that *go* in Bg is overtly realized if and only if its complement is null; see our work for details.

What then is the relationship between K and AgrO; that is, how should (7) and (8) be put together? As a point of departure, the KP in (8) can simply be inserted into the clitic doubled structure in (7), as follows:

- (9) [AgrOP [AgrO go] [vp dade [KP [K go] [[DP –to [NP pismo-]]]]]]]

The question of how the two instances of *go* are related can now be addressed. For Bg, we argued for a movement relation: DP can vacate KP for various reasons, the most salient being topicalization, which leaves KP as a non-branching KP/ K^0 . Following insights deriving from Chomsky's 1995 "bare phrase structure" model, such an ambiguous element can be merged as a maximal projection but subsequently move as a head.⁵ We thus end up with a familiar structure, one which places object clitics in AgrO, but which moves them there from argument positions. This is shown in (10):

- (10) [AgrOP [AgrO [K go + AgrO]] [vp dade $t_{KP/K}$]]]

In Bg, when the DP *pismoto* is also present it has moved from within KP to a position external to VP, and *go* is the realization of the

⁵

See Bošković (2002) for application of this approach to Bg clitics and Franks (2008) for critical discussion of Bošković's system.

masculine singular accusative features left behind in K^0 .⁶ Bg pronominal clitics are thus agreement markers, as Rudin 1995 argued, but they do *not* originate as such. Rather, they merge as full arguments in theta-marked positions, and only later move to Agr as K heads.

The tenuous line between base-generation and movement has been explored by many linguists studying the behavior of clitics.⁷ The data, I will argue, suggest that whereas for Bg the clitics are essentially K heads that move to Agr, in Mac they are themselves generated as Agr heads. Note that in some sense my account of Bg is a variant of (1b), Rudin's "Alternative 2." In her explication of this alternative the comparison is with "pronominal argument" Native American (and Australian) languages, where the standard analysis, following Jelinek (1984), is one in which only clitics and affixes can be arguments and full nominal expressions are always adjuncts. Since Bg differs from such languages in many respects, Rudin rejects the comparison. Recall in this light the descriptive difference between clitic left (or right) dislocation and true clitic doubling: in the former, as in pronominal argument languages, the clitic is an argument and the associate an adjunct, but in the latter the associate is an argument so that the clitic must be something else. My account of Bg clitic doubling however shares properties with both dislocation and doubling: (i) the clitic K^0 and the associate DP start as a constituent, both part of a single argument; (ii) the associate necessarily vacates its argument position within VP; and (iii) the clitic moves to Agr, in effect becoming something other than an argument. In Mac, on the other hand, the clitics can begin life as Agr rather than moving there from K. This separation of agreement from case raises the possibility of agreement, case, and definiteness marking all cooccurring, a possibility which is in fact instantiated in Mac dialects; cf. Gajdova and Labroska (this volume). In short, the clitics are arguments aspiring to become agreement and the associates are arguments struggling to remain so. It is a system in flux, with Bg the most conservative and south-western Mac dialects the most innovative.

⁶ This account is reminiscent of Berent's 1980 idea that clitics are overt traces.

⁷ In addition to the seminal studies of Zwicky (1977, 1985) and Zwicky and Pullum (1983), see *inter alia* Carstairs (1981), Joseph (1988), Everett (1996), Franco (2000), Fuß (2005).

3. The case for agreement.

In the previous section I qualified my characterization of the clitics in Bg as K heads and the clitics in Mac as Agr heads with the hedge "essentially." The reason was that, although these are the beginning and end points both of the synchronic derivation and of the expected historical progression,⁸ it is not true that every instance of a clitic, *even within a single linguistic system*, should be treated the same. Mac speakers have at their disposal two different analyses, the particular choice of which is affected by complex factors. The analytic choices are discrete: (i) a K⁰ head which moves to Agr or (ii) a feature set which is generated directly in Agr. The former can only be a pronominal clitic, whereas the latter can be realized either as an agreement clitic or as agreement inflection attached to the verb. This is a subtle choice, which speakers make in response to diverse criteria that predispose them one way or the other. Because of this, it is useful to catalog the various properties an ambiguous element might have. In what follows I weigh properties which bear on the extent to which pronominal clitics in Mac should be ascribed the status of object agreement markers,⁹ focusing on points of contrast between Mac and Bg.

3.1. Franco's agreement features.

Franco (2000), in analyzing Spanish pronominal clitics, considers a variety of European languages from the perspective of a list of properties characteristic of object agreement.¹⁰ Of the 10 properties listed, Mac is second only to Basque, which passes all the tests.

⁸ The observation that agreement (in this case subject agreement) develops from personal pronouns was put forward in the earliest work on Indo-European, going back as far as Bopp (1816), and has been much studied since. See Fuß (2005) for comprehensive discussion and formalization within recent theoretical frameworks.

⁹ This exercise is not unlike that of Joseph (1988, 2002), who applies criteria due to Arnold Zwicky and similar to those listed in (11), to argue that, especially in dialects, object pronouns in Modern Greek are better analyzed as affixes rather than clitics. Lyons (1990) also provides a variety of arguments for treating so-called clitic doubling as agreement. Interestingly, he discusses Mac rather than Bg, noting (p. 54, fn. 13) a "significant difference" between the two languages.

¹⁰ As noted, criteria for distinguishing words, clitics, and affixes are in the clitic literature most typically associated with the work of Arnold Zwicky. Here, however, I employ Jon Franco's more recently articulated diagnostics, which seem specifically designed to concentrate on the object agreement question at hand. Fuß (2005: 130–9) also provides an extremely useful overview of features for telling subject clitics from subject agreement markers.

Franco does not include Bg (nor does he actually have any Slavic data in the paper at all), but we can review his properties for both languages and reach some preliminary conclusions. These are given below; for further details see Franco (2000):

- (11) a. Strict adjacency to [Aux/V]
- b. Syntactic unit with host
- c. Same specific host
- d. Fixed order
- e. Feature erosion in the forms
- f. Different paradigm selection
- g. Cooccurrence with accusative arguments
- h. Unrestricted cooccurrence
- i. Obligatoriness of cooccurrence
- j. Cooccurrence with prepositionless NP

3.1.1. Strict adjacency.

Whereas strict attachment (cf. section 1.1 above) is sometimes presented as an inviolable feature of Bg clitics, in point of fact certain material can disrupt adjacency. As discussed in e.g. Billings (2002) and Franks (2006a, 2008), this includes aspectual adverbs such as *veče* 'already', (*vse*) *ošte* 'still' and particles such as *už*, *maj* 'maybe'. Although felicity judgments about what I call adverb interpolation vary, Bg speakers generally find examples such as the following acceptable:

- (12) a. Az sâm *už* ti go dala.
I aux_{1SG} maybe you_{DAT} itOBJ given.FEM
'I have maybe already given it to you.'
- b. Az sâm ti go *už* dala.
I aux_{1SG} already you_{DAT} itOBJ given
'I have already given it to you?'
- c. ?Az sâm *veče* ti ja dala?!
I aux_{1SG} already you_{DAT} itOBJ given
'I have already given it to you?'
- d. Az sâm ti ja *veče* dala.
I aux_{1SG} already you_{DAT} itOBJ given
'She has already given it to you.'
- e. Tja ti ja e *veče* dala.
she you_{DAT} itOBJ aux_{3SG} already given
'She has already given it to you.'
- f. Ti ne si mu go *vse ošte* dal.
you NEG aux_{2SG} him_{DAT} itOBJ still given
'You still have not returned it to him.'

Interestingly, the possibility of adverb interpolation is completely absent in Mac, where speakers consistently reject any attempt to break up the "clitic + verb" sequence:¹¹

- (13) a. *Jas sum vek'e ti go dala.
 b. *Jas sum ti go vek'e dala.
 c. *Ti ne si mu go seušte imala dadeno.
 d. *Ti ne si mu go seušte dal.

In Franks (2006a, 2006b, 2008) I analyzed the various clitics for Bg as occupying separate functional heads, as follows (assuming a traditional structure where AgrSP dominates TP): auxiliaries other than 3rd singular *e* are in highest, in AgrS; *e* is in T and the pronominal clitics are adjoined to T⁰; the verbal participle is in the next head down, i.e., immediately to the right of T⁰. This was meant among other things to accommodate the Bg adverb interpolation facts, taking the left-edge of a phrase to be a legitimate adjunction site for any intervening material. It explained, for example, why, even in Bg, no material can ever interrupt the pronominal sequence, as in (14a), or separate that sequence from *e*, as shown in (14b).

- (14) a. *Tja ti veče ja e dala.
 she you_{DAT} already it_{OBJ} aux_{3SG} given
 'She has already given it to you.'

- b. *Tja ti ja veče e dala.

If pronominal clitics are not distinct heads in Mac, but rather inflectional on the verb, then no such contrasts should exist: all separability is expected to be impossible. In sum, although some resistance to separability in Bg may be a consequence of prosodic structuring (cf. Billings 2002 for discussion), the point remains that a syntactic structure in which pronominal clitics arise syntactically leaves some room for adverb interpolation in Bg, whereas if as I claim they are morphological agreement markers in Mac, then no such possibility can arise.

3.1.2. Syntactic unit with host.

This diagnostic concerns whether or not the clitics remain stranded when the host undergoes syntactic movement. Such

¹¹ Instead, the adverb must go outside the "clitics + verb" group:

- (i) Jas sum ti go dala vek'e.
- (ii) Jas vek'e sum ti go dala.
- (iii) Ti seušte ne si mu go imala dadeno.
- (iv) Ti ne si mu go dal seušte.

Such orders are of course preferable in Bg as well.

stranding does not occur in either language, but differences in how clitics interact with *li*, discussed in section 3.2, may be relevant here.

3.1.3. Same specific host.

This diagnostic refers to the choosiness of category type for the syntactic host, since inflection pertains to specific categories whereas clitics are freer. Here again the range of hosts seems similar. However, one might interpret certain facts to mean the pronominal clitics in Mac can only appear on verbs (i.e., as some kind of inflection), whereas in Bg they have a broader distribution (i.e., as expected of syntactically autonomous elements).

The first potentially relevant contrast concerns the distribution of DP-internal dative-like oblique clitics in the two languages. In Bg, as discussed in e.g. Franks and King (2000), Franks (2001), Embick and Noyer (2001), Cinque and Krapova (2009), and Mišeska Tomić (2009), these enjoy incredible freedom in Bg, not just as possessive markers (15a, b) but even as instantiations of arguments of deverbal nouns (15c):

- (15) a. majka i 'her mother'
- b. večno mladata ni stolica 'our perpetually young capital'
- c. ranoto mu prepluvane (na kanala)
 early_{DEF} himDAT swimming (of channel_{DEF})
 'its/the channel's early swimming' (OR 'his early swimming
(of the channel)')

The clitic appears after the highest head in DP, which is also the element marked for definiteness; a few intrinsically definite kinship terms, such as *majka* in (15a), do not mark articulation overtly but still take the possessive clitic. The phenomenon clearly calls for a distinct syntactically active clitic head within DP in Bg. In Mac, on the other hand, this phenomenon is essentially limited just to those unarticulated kinship terms:¹²

- (16) a. majka i 'her mother'
- b. sin vi 'your son'
- c. tetka mu 'his aunt'

I take this to mean that in Mac these are treated as inflectional forms for these words, listed in their specific lexical entries, whereas in Bg they are part of the functional structure of DP.

One way of understanding why the two languages behave differently is as follows. Pronouns are definite and possessive

¹² The sole exception I am aware of is *mažot mi* 'my husband'.

pronouns impart definiteness (e.g. *my book* is definite). In both languages, then, this marker requires a definite DP. However, in Mac it is incompatible with actually *articulating* definiteness, while in Bg this restriction does not hold. That is, in Bg it is a distinct functional head whereas in Mac it seems to be part of the featural instantiation of D⁰. In short, it requires definiteness features but, in Mac, cannot tolerate their morphological realization. Hence, the only place the erstwhile pronoun can emerge in its possessive function is with intrinsically definite and relational kinship terms. In Mac, then, the dative possessives are limited to a lexical property but in Bg they have developed a full syntactic life of their own.

The second potentially relevant contrast concerns the behavior of non-inflected verb forms in Mac vis-à-vis Bg. The situation seems to be in transition, with such forms possibly having a mixed status in Mac. Inflectional behavior can only be imputed when the pronominal clitics consistently precede (or follow) their verbal host and cannot be separated from it. Relevant phenomena are discussed by Mišeska Tomić (1997, 2008), as well as in Franks and King (2000). The observation is that, whereas clitics might be expected to behave uniformly regardless of host, agreement, as a function of the lexical item which agrees, will be more selective.

Thus, clitics in Bg precede their verbal hosts unless this puts them in absolute initial position, in which case they follow. This is the so-called Tobler–Mussafia (TM) law, proposed for Romance but also relevant in Slavic. In Bg, as shown in (17) and (18), TM applies to both finite verb and imperative hosts:

- (17) a. Ti mu gi dade včera.
you him_{DAT} them_{OBJ} gave yesterday
'You gave them to him yesterday.'
- b. Včera mu gi dade.
- c. Dade mu gi včera.
'Yesterday you/she/he gave them to him.'
- (18) a. Konjaka mi donesi!
cognac_{DEF} me_{OBJ} bring
'Bring me the cognac!'
- b. Ja mi go donesi!
hey medat it_{OBJ} bring
'Hey, bring it to me!'
- c. Donesi mi go!

The clitics either precede the host, as in (17a, b) and (18a, b), or follow it, as (17c) and (18c), depending on prosodic factors. Mac, on the other hand, does not display any TM effect here:

- (19) a. *Ti mu gi dade včera*
 b. *Mu gi dade včera.*
- (20) a. *Nosi mi go!* [**Mi go nosi!*]
 Bring medat itobj
 'Bring it to me.'
 b. *Utre kupuvaj go penkaloto.* [**Utre go kupuvaj penkaloto.*]
 tomorrow buy itobj pendef
 'Buy the pen tomorrow.'

The pronominal markers precede finite forms in (19) and follow imperatives in (20). The fact that the pronominal markers seem more sensitive to finiteness in Mac than in Bg suggests inflectional status.¹³

More significant is the complete lack of TM effects in finite contexts in Mac. It is argued in Franks (2008) that TM in Bg should be characterized in terms of non-initiality in the largest (clausal) prosodic domain, the Utterance, and that Mac clitics lack this restriction. A more perspicacious account, however, might connect the lack of TM in Mac with the proposal that these are evolving from clitics into agreement markers, hence have a less mutable position with respect to the finite verb stem. That is, a prosodically motivated constraint against initiality is incompatible with morphological, as opposed to syntactic, status. Of course, as pointed out by Mišeska Tomić (1997), Mac does retain certain TM effects. And where do they arise? Her judgments are essentially that the further the context is from that of a finite verb, the worse initial clitics sound:

- (21) a. *Rečeno mu e da bide točen povek'e pati.* [?*Mu e rečeno da bide točen.*]
 'He was told to be on time more than once.'
 b. *Mil mi e.* [??*Mi e mil.*] c. *Tatko mi e.* [**Mi e tatko.*]
 'He is dear to me.' 'He is my father.'

I take this to mean that whereas some pronominal clitics (in particular, with finite verbs) are now virtual agreement markers, others remain pronouns.

3.1.4. Fixed order.

This property was discussed in section 1.2 above, where tolerance of deviance from the dative > accusative order dispels analysis as inflection. While more careful investigation may ultimately show this to discriminate Mac from Bg, so far as I know neither admit such deviance.

¹³ Clitics similarly follow gerunds, but in both languages similarly. Negation adds certain complexities, the examination of which would take us too far afield.

3.1.5. Feature erosion.

Mišeska Tomić (2008: 164) observes that "in some south-western Macedonian dialects ... the dative clitic has lost distinctions for number and gender, in favor of the masculine/neuter singular form *mu*":

- (22) Mu go dade na sestra ti/ na decata.
 it/himDAT itOBJ gave to sister your/ to childrenDEF
 'S/he gave it to your sister/the children.'

In (22) the masculine/neuter form *mu* is used even with a feminine or plural associate. Fuß (2005: 133-4) also cites this phenomenon (his "anti-agreement) as evidence for the agreement analysis of erstwhile subject clitics in Rhaeto-Romance dialects.

3.1.6. Different paradigm selection.

This refers to the coexistence of different agreement patterns in one language. Franco (2000: 167, 171) lists Mac as a language of this type, but does not cite relevant data so I am unable to compare it with Bg in this regard. Different paradigm selection refers to the existence of Spanish dialects which double the direct object with the dative rather than accusative clitic when that object is animate (*leísmo*) versus dialects which substitute accusative for dative when the object is feminine (*laísmo*). Jon Franco (p. c.) states that his Mac informant at that time had told him there were cases of *laísmo* in Mac. Indeed, as reported by Mišeska Tomić (2008), there are dialects in which dative clitics replace accusative ones, either in the feminine (Ohrid area) or more generally (Kostur area). While all examples she cites are animate, Dejan Gegovski (p. c.) states that the phenomenon extends to inanimates in some areas. He also affirms that the syncretism is widespread—especially in the southern dialects, but also in the northern periphery (e.g. Kumanovo, Kriva Palanka dialect) and western peripheral dialects (e.g. Drimkol, Golo Brdo dialect)—and that it is strongest in the first and second persons.¹⁴

3.1.7. Cooccurrence with accusative arguments.

¹⁴ Gegovski provides the following examples from Ohrid:

- (i) Volut si e skrši nogata.
 ox DEF REFLDAT itFEM.DAT/OBJ broke legFEM.DEF
 'The ox broke its leg.'
- (ii) Mi e dadao mrežata.
 medAT itFEM.DAT/OBJ gave netFEM.DEF
 'They gave me the net.'

The remaining four agreement features, (11g–k), concern clitic doubling. Franco independently lists cooccurrence with accusative arguments, unrestricted cooccurrence, obligatoriness of cooccurrence, and cooccurrence with prepositionless NP. The only one of these on which Mac fails is the unrestricted nature of the cooccurrence. Here my focus is on differences in clitic doubling between Mac and Bg.

Obviously, as observed by Joseph (1988), Lyons (1990), Rudin (1997), and many others, cooccurrence with bare accusative objects is a prime argument for agreement, since this contradicts Kayne's classic 1975 observation that object NPs can only be clitic-doubled if that NP is preceded by a preposition. While true of French, Spanish, and Romanian, both Bg and Mac are *prima facie* counterexamples. However, the nature of this cooccurrence is quite different in the two languages. In Bg, as discussed above, the clitic is the K⁰ remnant of an argument KP. This arises only when the associate vacates KP, primarily in instances of topicalization. In Mac, on the other hand, doubling is far more grammaticalized, marking a specific direct object regardless of word order or functional sentence perspective considerations. Friedman (2001: 50) offers the simple example in (23), in which *ja* must be present although the three pieces of the sentence, *mačkata* 'the cat', *ja kasa* 'bites her', and *kučeto* 'the dog', can be expressed in any order (depending on what is topic or focus):

- (23) Kučeto ja kasa mačkata.

'The dog bites the cat.'

In Mac, if the direct object is articulated, then the clitic is required. It is, in essence, a marker on the verb indicating that the verb has a definite direct object. With indirect objects doubling occurs with specific objects, regardless of definite marking; according to most descriptions, e.g. Berent (1980), it is much less restricted than direct object doubling.

Although, as noted, speakers of standard Bg and Mac, as well as numerous intermediary dialects, will respond differentially as to the felicity of clitic doubling, there are many contexts in which Bg speakers reject doubling but Mac speakers accept it and contexts in which Bg speakers (often reluctantly) accept doubling but Mac speakers require it. The reason is because doubling in Bg, with a few exceptions,¹⁵ has semantic consequences, whereas in Mac it serves more of a grammatical function. Thus, the Bg version of Mac (23)

¹⁵ These exceptions, as discussed in Franks and Rudin (2005, 2006), all involve syntactically obligatory movement of the associate, stranding the K⁰ head.

would not have a clitic unless 'the cat' is topicalized. In Mac, since pronouns are specific, they are almost always doubled.¹⁶ Even interrogative pronouns can be doubled, so that (24) is a normal question in Mac, with doubling implying some specificity (linking to the discourse context):

- (24) Kogo (go) baraš?
who_{OBJ} him_{OBJ} look_{2SC}

'Who (of the persons we know) are you looking for?'

Its Bg counterpart in (25), on the other hand, is completely impossible with the clitic:¹⁷

- (25) Kogo (*go) târsiš?
'Who are you looking for?'

Fuš (2005: 133–5) cites the possibility of doubling within indefinite NPs such as quantified and negative expressions, as well as in relative clauses, as diagnostics of agreement status. In the former, doubling is possible in Mac, although not obligatory:

- (26) Nikomu / na nikogo / na nikoj ne (mu) reče ništo.
noone_{DAT} to noone_{OBJ} to noone_{NOM} NEG him_{DAT} said nothing
'To nobody, he said nothing.'

In Bg doubling here would be degraded:

- (27) Na nikogo/nikoj ne (?*mu) kazax ništo.

In relative clauses in Mac, however, the clitic is required, both for indirect objects (28a) and direct ones (28b):¹⁸

- (28) a. momčeto na koe mu dadovme poklon
boy_{DEF} to which him_{DAT} gave_{1PL} present

¹⁶ This is similar to Spanish, although there the doubling requires the associate to be marked with the preposition *a*, which in turn marks animacy. Interestingly, Mišeska Tomić (2008: 232) notes that in Macedonian dialects the preposition *na* is generalized to mark direct objects too:

(i) Ja vidov na nea. (ii) Go vidov na strika ti.
her_{OBJ} saw_{1SG} to HER_{OBJ} him_{OBJ} saw_{1SG} to uncle your
'I saw her' 'I saw your uncle.'

Interestingly, just as in Spanish, this generalization only applies to human direct objects; thanks to Elena Petroska (p. c.) for corroboration.

¹⁷ According to Yovka Tisheva (p. c.), (25) can be slightly improved by using the colloquial fixed form *koj* 'who', since then *go* is the only marker of objective case:

(i) Koj (?*go) târsiš? 'Who are you looking for (him)?'

Doubling a discourse linked interrogative is even better:

(ii) Koj student si (?go) izpitav veče? 'Which student did you already ask (him)?'

¹⁸ Doubling of *mu* in (28b) is a matter of specificity of *na edno momče* 'to a boy'.

- 'the boy to whom we gave a present'
- b. poklonot koj (mu) go dadovme na edno momče
presentDEF which himDAT itOBJ gaveIPL to a boy
'the present which we gave to a boy'

In the corresponding Bg relative clauses doubling is possible but dispreferred:

- (29) a. momčeto na koeto (?mu) dadoxme podarâk
b. podarâkât kojto (??go) dadoxme na momčeto

In sum, whereas the clitic is obligatory in Mac, reflecting agreement, in Bg it is only possible to the extent the relative pronoun can be interpreted as topical.

3.2. Other differences.

This section draws attention to several additional differences between Mac and Bg which may be relevant to the hypothesized contrast in clitic status.

One well known fact about the Bg interrogative/focus particle *li* is that it can split the clitic cluster. Consider the following Bg examples from Rudin et al. (1999: 533–4):

- (30) a. Vidja li go? [*Go vidja li?] saw_{2/3SG} Q him/it_{OBJ}
'Did you/she/he see him/it?'
b. Ne go li vidja. [*Ne li go vidja?] NEG him/it_{OBJ} Q saw_{2/3SG}
'Didn't you/she/he see him/it?'

In Mac, as they note, *li* can never separate the clitics from the verb:

- (31) a. Go vide li? [*Vide li go?]
b. Ne go vide li? [*Ne go li vide?]

Here are some additional examples of splitting in Bg from Franks (2008):

- (32) a. Ne mû li ja dade Ana?
NEG himDATQ it_{OBJ} gave Ana
'Didn't Ana give it to him?'
b. Ne sî li mu gi pokazvala?
NEG aux_{2SG} Q him_{DAT} them_{OBJ} given
'Haven't you shown them to him?'
c. Ne mû li gi e pokazvala?
NEG himDATQ them_{OBJ} aux_{3SG} showed
'Hasn't she shown them to him?'

In the Mac versions of these sentences, *li* would follow the verb, as in

(33).¹⁹

- (33) a. Ne mu já dade li Ana?
 b. Ne si mu gi pokázvala li?
 c. Ne mu gi pokázvala li?

Rudin et al. (1999), as well as Franks (2006b, 2008) and many others, cite the Bg facts as evidence for prosodic positioning of *li*, essentially as pronunciation at the right edge of the initial prosodic word. Since Bg *ne* is poststressing, this can conspire to put *li* inside the clitic sequence, so that *li* can end up splitting clitic sequences that are otherwise never separable. In Mac, on the other hand, not even *li* can intervene between the clitics and the verb. Once again, inseparability supports the view that in Mac, but not Bg, the clitics are better treated as part and parcel of the verb, i.e., as agreement.

Another well known difference between the languages concerns the loss of third person auxiliaries in Mac vis-à-vis Bg. In South Slavic, the third singular auxiliary (*j)e* differs from the other auxiliaries in that it alone follows the pronominal subcluster; cf. Franks (2008: 112–15) for discussion and analysis of the special status of (*j)e*. The result is that in Mac, but not Bg, the auxiliary clitic fails to separate the pronominal clitics from their verbal host. This can be seen by comparing Bg (34) with Mac (35):

- (34) a. Elena ti go e dala. b. Dala sám ti go.

Elena you_{DAT} it_{OBJ} aux_{3SG} given given aux_{1SG} you_{DAT} it_{OBJ}
 'Elena has given it to you.' I have given it to you.'

- (35) a. Elena ti go dala. b. Sum ti go dala.

There is thus a curious alignment of facts that conspire to prevent the pronominal markers in Mac ever from becoming non-adjacent to the verb, as they can in Bg: (i) *e* is missing; (ii) the other auxiliary clitics precede the pronominal clitics, (iii) these in turn precede the finite verb, (iv) there is no TM effect in Mac, and (v) there are no auxiliaries associated with the non-finite verb forms which, even in Mac, take the clitics after them. This is all consistent with the idea of treating pronominal clitics as agreement morphemes in Mac.

Another line of argumentation is suggested by proposals in Slavkov (2008). He argues that there are two types of ditransitive constructions in Bg, one in which the *na*-phrase is a PP and the other

¹⁹ Stress is antepenultimate, hence on *já* in (33a). Note that the word order is identical in the affirmative (minus initial *Ne* of course), so *li* never splits the pronominal clitics off from the verb. As discussed by Rudin et al. (1999), there is a variant with *li* immediately after stressed initial *Né*, but here again splitting fails to obtain.

in which it is a dative DP. Clitic doubling only occurs in the latter. That is, *na Marija* is a DP in (36a) but a PP in (36b):

- (36) a. Ivan i izprati pismo na Marija.

Ivan her_{DAT} sent letter to Maria

'Ivan sent Maria a letter.'

- b. Ivan izprati pismo na Marija.

'Ivan sent a letter to Maria.'

Word order is flexible, so that in either construction we could also have *na Marija pismo*, but Slavkov argues that in (36a) *na Marija* is a dative DP c-commanding *pismo* whereas in (36b) *pismo* c-commands the PP *na Marija*. He then adduces a host of associated contrasts. Since Mac only has the equivalent of (36a), with clitic doubling, this implies that it only has the true double object construction. Such a conclusion in turn implies that Slavkov's contrasts should not be replicable in Mac. To the extent that I have been able to test this, the prediction is borne out. Moreover, if the clitics are agreement markers rather than pronouns means, then they should not induce ungrammaticality derived from referentiality. This also seems to be correct. For example, Slavkov (2008: 151) cites (37a) as ungrammatical with the clitic in Bg because that signals the double object construction, in which 'its' would illicitly c-command 'dictionary'. Mac (37b) on the other hand, according to Olga Mišeska Tomić (p. c.), is fine:

- (37) a. Vârnaxme (*mu) rečnika na negovija sobstvenik.

returned_{1PL} him_{DAT} dictionary_{DEF} to its_{DEF} owner.

'We return the dictionary to its owner/*its owner the dictionary.'

- b. Mu go vrativme rečnikot na negoviot sopstvenik.

However, the judgments are subtle and comparison along these lines requires further investigation.

This paper has compared Mac and Bg from the perspective of grammaticalization of their pronominal clitics as agreement markers. While it has been argued that these are best treated as object agreement in Bg, various types of evidence were examined to suggest that the pronominal clitics in Mac exhibit considerably more properties of agreement than their Bg counterparts.

REFERENCES:

- Berent, Gerald. (1980). "On the realization of trace: Macedonian clitic pronouns". In Catherine Chvany and Richard Brecht, *Slavic transformational syntax*, Michigan Slavic Materials 10, Ann Arbor, 150–186.
- Billings, Loren. (2002). "Why clitics cluster together in Balkan Slavic: non-templatic morphology". In *Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Second Ann Arbor Meeting, 2001*, ed. Jindřich Toman, 75–96. Ann Arbor, Mich: Michigan Slavic Publications.
- Bopp, Franz. (1816). *Über der Conjugationssystem der Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen, und germanischen Sprache*. Frankfurt am Main: Andreäische Buchhandlung.
- Bošković, Željko. (2001) *On the nature of the syntax–phonology interface: Cliticization and related phenomena*. Elsevier: Amsterdam.
- Bošković, Željko. (2002) "Clitics as nonbranching elements and the linear correspondence axiom". *Linguistic inquiry* 33: 329–40.
- Bošković, Željko. (2008) "What will you have, DP or NP?" *Proceedings of the 37th Annual Meeting of the North East Linguistic Society: Volume 1*. Emily Elfner and Martin Walkow, eds. GLSA U Mass Publications. pp?
- Carstairs, Andrew. (1981) *Notes on affixes, clitics and paradigms*. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
- Chomsky, Noam. (1995) "Bare phrase structure". In *Government and binding theory and the minimalist program*, ed. Gert Webelhuth, 383–439. Cambridge, Mass.: Blackwell.
- Cinque, Guglielmo and Iliyana Krapova. (2009) "The two 'possessor raising' constructions of Bulgarian". In Steven Franks, Vrinda Chidambaram and Brian Joseph, eds., *A Linguist's Linguist: Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne*. Bloomington: Slavica, 149–166.
- Connolly, Rosemarie. (2008) "The structure of the Polish pronominal system". Unpublished paper, Indiana University, Bloomington.
- Embick, David and Rolf Noyer. (2001) "Movement operations after syntax". *Linguistic inquiry* 32: 555–95.
- Everett, Daniel. (1996) *Why there are no clitics: An alternative perspective on pronominal allomorphy*. Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington Publications in Linguistics, 123. Dallas: Summer Institute of Linguistics and the University of Texas at Arlington.

- Franco, Jon. (2000) "Agreement as a continuum: The case of Spanish pronominal clitics". In *Cltic systems in European languages*, ed. by Frits Beukema and Marcel den Dikken, 147–89.
- Franks, Steven. (2001) "The internal structure of Slavic NPs, with special reference to Bulgarian. In *Generative linguistics in Poland: Syntax and morphosyntax*, ed. by Adam Przepiórkowski and Piotr Bański, 53–69.
- Franks, Steven. (2006a) "Adverb interpolation in the Bulgarian clitic cluster". In *A Festschrift for Charles Gribble*, ed. by R. Rothstein, E. Scatton, & C. Townsend, 117–33.
- Franks, Steven. (2006b). Another look at *li* placement in Bulgarian. *The linguistic review*, 23.2: 161–211.
- Franks, Steven. (2008) "Cltic placement, prosody, and the Bulgarian verbal complex". *Journal of Slavic linguistics* 16: 91–137.
- Franks, Steven and Tracy Holloway King. (2000) *A handbook of Slavic clitics*. Oxford.
- Franks, Steven, Uwe Junghanns and Paul Law. (2004) "Pronominal clitics in Slavic. *Journal of Slavic linguistics* 12: 3–36.
- Franks, Steven and Catherine Rudin. (2005) "Bulgarian clitics as K⁰ heads". In *Formal approaches to Slavic linguistics: The Columbia meeting*, ed. by Steven Franks, Frank Gladney and Mila Tasseva-Kurktchieva, 104–116.
- Franks, Steven and Catherine Rudin. (2006) "What Makes Clitic Doubling Obligatory?" In *Ezikovedski izsledvanija v čest na 75-godišninata na st.n.s. i st.d.f.n Jordan Penčev Penčev*, ed. by I. Kucarov et al., 267–278.
- Franks, Steven. (2009) "Macedonian pronominal clitics as object agreement markers". In Steven Franks, Vrinda Chidambaram and Brian Joseph, eds., *A Linguist's Linguist: Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne*. Bloomington: Slavica, 189–221.
- Friedman, Victor. (2001) *Macedonian*. The Slavic and East European Language Research Center, Duke University.
- Fuß, Eric. (2005) *The rise of agreement: A formal approach to the syntax and grammaticalization of verbal inflection*. Benjamins.
- Gajdova, Ubavka and Veselinska Labroska. (this volume) "Iskažuvanje na akuzativot vo dijalektite na makedonskiot jazik".
- Jelinek, Eloise. (1984) "Empty categories, case and configurationality". *Natural language and linguistic theory* 2: 39–76.
- Joseph, Brian. (1988) "Pronominal affixes in Modern Greek: The case against clisis". In Papers from the 24th Regional Meeting, Diane Brentari et al. (eds.), Chicago Linguistic Society, 203–215.

- Joseph, Brian. (2002) "Defining "Word" in Modern Greek: A Response to Philippaki-Warburton & Spyropoulos 1999". In *Yearbook of Morphology 2001*, Geert Booij and Jaap van Marle, 87–114.
- Kroch, Anthony. (2001) "Syntactic change". In Mark Baltin and Chris Collins, eds., *The Handbook of Contemporary Syntactic Theory*. pp. 699–729, Malden, MA: Blackwells.
- Lyons, Christopher (1990) "An agreement approach to clitic doubling". *Transactions of the Philological Society* 88: 1–57.
- Mišeska Tomić, Olga. (1997) "Non-first as a default clitic position". *Journal of Slavic linguistics* 5: 301–23.
- Mišeska Tomić, Olga. (2008). *Macedonian grammar*. Unpublished ms. University of Skopje/University of Novi Sad.
- Mišeska Tomić, Olga. (2009) "South Slavic clitics expressing possession". In Steven Franks, Vrinda Chidambaram and Brian Joseph, eds., *A Linguist's Linguist: Studies in South Slavic Linguistics in Honor of E. Wayles Browne*. Bloomington: Slavica, 445–463.
- Rudin, Catherine. (1997) "Agro and Bulgarian pronominal clitics". In Martina Lindseth and Steven Franks, eds., In *Formal approaches to Slavic linguistics 5: The Indiana meeting, 1996*. Ann Arbor, MI: Michigan Slavic Publications, 224–52.
- Rudin, Catherine, Christina Kramer, Loren Billings and Matthew Baerman. (1999) "Macedonian and Bulgarian *li* Questions: Beyond syntax". *Natural language and linguistic theory* 17: 541–86.
- Slavkov, Nikolay. (2008) "Formal consequences of dative clitic doubling in Bulgarian ditransitives: An applicative analysis". *Journal of Slavic linguistics* 16: 139–66.
- Zwickly, Arnold. (1977) *On clitics*. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.
- Zwickly, Arnold. (1985) "Clitics and particles". *Language* 61: 283–305.
- Zwickly, Arnold and Geoffrey Pullum. (1983) "Citicization vs. inflection: English *n't*". *Language* 59: 502–13.

Марјан МАРКОВИЌ

**ВИДСКА И ВРЕМЕНСКА АКОМОДАЦИЈА
НА ГЛАГОЛИТЕ НА -ИРА
ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК**

Во современиот македонски јазик, посебно во разговорниот и во јазикот на медиумите, сè позачестено се сретнуваат нови префиксации кај тугите глаголски форми образувани со наставката *-ира*. Така на пример, сè почесто можат да се сретнат образувања од типот: *исконишакиира*, *изреагира*, *изреализира*, *изорганизира*, *искониролира*, *изреволирира*, *изиришира*, *искоординира*, *испарилизира*, *испойлишириза*, *испрезенширира*, *изанализира*, *издизајнира*, *излобира*, *избрифира*, *изменацира*, *искомбинира*, *испромовира*, и други. Дека е тоа понов процес, сведочат глаголите образувани со овој префикс кои се дојдени директно под влијание на англискиот јазик: *менаџер*, *лоби*, *брифинг*, *револи*, *принц* (*исприница*) и др. И во претходните етапи на развојот на македонскиот современ јазик, токму наставката *-ира* се јавува како најпродуктивна при образувањето на глаголи од тубо потекло.

Имено, на силното навлегување на нови глаголи на *-ира* укажува уште во 1955 година Благоја Корубин во една своја статија во „Литературен збор“ (Корубин 1955). Тој ги наведува глаголите: *абонира*, *базира*, *вегешира*, *гарнира*, ... и други, при што смета дека со ова се нарушува акцентскиот систем на македонскиот јазик поради акцентирањето на пенултима кај овие глаголи. Тој смета дека ваквите форми полесно би се прилагодиле кон македонскиот јазик доколку се образуваат со наставките *-ува* или *-иса* (*агијува*, *бојкојува*, *организува*, *деморалиса*, *концептируса*...). Проблемот на глаголите на *-ира* го разгледува и Минова (Минова-Гуркова 1966) каде што дава оширен преглед на карактеристиките на овие глаголи не само во македонскиот, туку и во рускиот, во српско/хрватскиот и во бугарскиот јазик. Во тој текст, Минова со примери констатира дека за разлика од некои други словенски јазици, во македонскиот јазик ниту наставката *-ува*, ниту пак *-иса* успеале да надвладеат над наставката *-ира*. Таа успешно доловува уште еден проблем кој ги карактеризира глаголите на -

ира, а тоа е нивната двовидност. Понатаму кажува дека: „*Видот на овие глаголи доаѓа до израз во самиот контекст, ш.е. во зависност од контекстот тие се свршени односно несвршени.*“ Во однос на префиксацијата на овие глаголи, Минова наведува дека најчест префикс е *ио-* (*подигнуира, понервира, иотренира...*), а втор по продуктивност е префиксот *про-* (*продискутира, проанализира...*). Потоа се наведени и други префикси со помала продуктивност. Сето тоа Минова го става во контекст на подредување на овие глаголи кон категоријата вид, токму со помош на префиксирањето. Веќе во 1967 година, во Обратниот речник на македонскиот јазик издаден од Институтот за македонски јазик, наведени се преку 800 форми на глаголи со наставката *-ира*. На овие глаголи, во статија од 1984 година, повторно им се навраќа Минова-Ѓуркова, овојпат во однос на минатите дејства изразени со глаголите на *-ира*. Таа наведува неколку реченици во кои со имперфектни образувања на некој начин се решава проблемот со видот кај овие глаголи. На пример: (3), „*На йочетокот на седницашта претседавачот ги информираше присутиите за некои промени во дневниот ред*“. Доколку во вакви примери се употреби аористна форма (информира), ќе се замати информацијата за времето (сегашно наспрема аорист). Во такви случаи, единствено точниот контекст или синонимна замена на глаголот на *-ира*, може да пренесе точна информација. Во 1993 година, на проблематиката на глаголите на *-ира* им се навраќа Симон Саздов (Саздов 1993) поттикнат од сè позасилената употреба на нови глаголски форми на *-ира* регистрирани во *Правоисот на македонскиот јазик*, но и во печатените и во аудио-визуелните медиуми. Тој наведува повеќе глаголи незабележани дотогаш ниту во *Правоисот* ниту во *Речникот на македонскиот јазик* од типот: *актуелизира, модернизира, приватизира, анимира, алицира, дисстанцира, ескалира, интегрира, форсира* и други. Но тој за разлика од Минова во 1984, забележува дека најбројна група префиксирани глаголи на *-ира* во неговите истражувања се оние со префиксот *из-(ic-)* и ги наведува глаголите од типот: *истренира, изреагира, исконсистира, издизајнира* и др. Другите префикси како *пре-* (*предаранжира, предимензионира, преструктуира*) може и да не влијаат на видот на глаголите на *-ира* за разлика од оние со префиксот *из-*. Најголемиот проблем кај новите глаголи на *-ира*, Саздов го лоцира кај акцентот (пенултима) и кај видот (дровидноста). Во 2006 година Александра Ѓуркова, во својот текст за социолингвистичките аспекти на македонскиот јазик (Ѓуркова 2006), во делот во кој ги опишува туѓојазичните влијанија врз македонскиот јазик, а посебно влијанието на англискиот, ги наведува следниве примери за нови глаголски форми: *администрира,*

акцијијира, айдејијира, брифира, форматира, конектира, лобира, мониторира, процесира, шаргетира и други. Меѓу другото, таа се повикува на статијата на Минова-Гуркова (Минова-Гуркова 2002) во која се наведува дека за решавање на проблемот со видот на глаголите на *-ира* ќе треба да се пристапи кон нивно префиксирање и дека лингвистите ќе треба да најдат соодветно решение.

Имајќи ги предвид повеќето досегашни истражувања на овие глаголи во текот на развојот на македонскиот современ јазик, а исто така и монографиите од полето на збообразувањето на К. Конески (К. Конески 2003) и С. Велева (Велева 2006), може да се забележи дека глаголите на *-ира* во македонскиот јазик стануваат сè побројни, навлегуваат преку повеќе јазици, и претставуваат многу силно деривациско јадро за образувања нови глаголи од разни видови туѓи зборови. Токму сè посилното навлегување на нови зборови придонесло да се забрза процесот на префиксација на новоформираните глаголи на *-ира*.

Имено, како што споменав погоре, глаголите на *-ира* сè повеќе навлегуваат во македонскиот јазик и веќе најголем проблем не претставува акцентирањето на пенултима, туку пред сè нивната двовидност и припадноста кон а-глаголска група. Овие карактеристики придонесуваат, во повеќе ситуации, единствено од контекстот да може да се утврди дали се работи за свршен или несвршен глагол, како и за тоа дали се работи за сегашно време или аорист (кај 3 л. едн.) или имперфект-аорист (кај 1л. едн) Така на пр.:

**Ќе се реализира енергетскиот проект „Вардарска долина“
(свршен - несвршен)?**

**„Тим Македонија“ го реализира второто road show во
Соединетите Американски Држави.
(сегашно - аорист)?**

**Старо-новиот градоначалник на Охрид, Александар Петрески,
ги реализира изборните ветувања
(сегашно - аорист)?**

**..., а првата студиска снимка ја реализираа во студиото ДНС,
(имперфект - аорист)?**

**Ваквата постапка ги револтира и фармерите и
млекарницата, ...**

Отштетата на 700.000 евра отштета за бачилото на
Иснифарис Џемаили дополнително ги револтира сите што
не можат да наплатат ниту неколку илјади за изгубените ...

Како што може да се забележи, единствен фактор за определување на видот и на времето е токму контексот. Но во некои од примерите дури ни контекстот не е доволен за да се утврдат овие категории.

Затоа, јазикот т.е. говорителите се послужиле со најнемаркираниот префикс, а тоа е *из-(ic-)* чие основно значење (покрај другите) е извршување на дејството во целост одн. негово целосно заокружување што токму е најблиску до сфаќањето на свршеноста.

Така, префиксот *из-(ic-)* внесува само видска разлика; туѓите зборови не носат информација за категоријалното значење во однос на категоријата вид; со тоа *из-(ic-)* станува маркер за вид.

Примери:

1. Во емисијата ќе ги испрезентираме сите модели
2. Ќе искомуницирам со нив за на суд
3. Немам време да ги издемантирам сите наводи

На овој начин глаголите на *-ира* преминуваат во свршени и со тоа полесно влегуваат и во видски и во временски опозиции. Со помош на оваа префиксација, може да се разликуваат сегашното време од аористот (во 3. л. едн.)

Примери:

1. Неefикасноста на судството ги револтира цариниците.
2. Одлуката на обвинителството ги изреволтира семејствата.
3. Владата ја реализира својата одлука.
4. Direct Media целосно го осмисли и изреализира проектот.

Една од причините за потребата за акомодација на овие глаголи во однос на видот и времето е тоа што овие глаголи се од *a-čryūa* кој нема раздели.

Примери:

сег. *револицирам*, *револицираш*, *револицира*
 имп. *револицирав*, *револицираше*, *револицираше*
 аор. *револицирав*, *револицира*, *револицира*

Така, 1л. едн. на имперфектот и на аористот се хомонимни, и така кај формата *-револтира-* нема информација за времето (имп - аор). Но со префиксот се решава овој проблем:

1. **Многу се изреволтираш.** Одлучив веќе да не стапнам во Грција! - вели скопјанката Д.А.
2. Се изреволтираш од изјавата на Саркози дека Скопје, како што тој ја нарече Македонија, треба да се потруди да го смени името ако сака да влезе во НАТО ...

Истиот случај го имаме и кај формите на 3 л. едн. на сегашното време и аористот: *-реализира-* нема информација за времето (сег. - аор)

Со префиксот *из-*, не само што се регулира видот:

револтира - изреволтира
револтираш - изреволтираш,

туку се доуточнува информацијата за времето која веќе не е контекстуална. Исто така со ова се доутврдува тенденцијата дека несвршените глаголи идат во имперфект, а свршените во аорист. Така, следниве примери недвосмислено се во аорист:

1. Отсекогаш ми се допаѓал спојот човек-природа, а посебно кога тоа ќе се **изреализира** низ призмата на уметноста. ...
2. Direct Media целосно го осмисли и **изреализира** проектот.
3. Треба да одадеме голема почит на старешината на ИО Еригон, г-дин Сашо Петрески којшто максимално добро ја **изорганизира** оваа дводневна обука.
4. Ниту Тео Вајгел не им **излобира** директен влез на Германците.
5. Таа направи една несекојдневна промоција, покажувајќи им на останатите како треба да се **испромовира** еден нов албум.
6. ..., МВР завчера ургентно и забревтано побрза да ја **избрифира** јавноста за ...
7. Ги **исконтактираш** денес па во понеделник ќе одам да си ја земам налепницата.
8. Одлуката на обвинителството ги **изреволтира** семејствата.
9. Бирото за лекови **исконтролира** 40, а затвори 3 аптеки во Скопје.

Имајќи го предвид погорекажаното како и повеќето досегашни истражувања на овие глаголи во текот на развојот на маке-

донскиот современ јазик, може да се заклучи дека глаголите на -ира во македонскиот јазик стануваат сè побрзојни, и тоа придонесло да се забрза процесот на нивна префиксација. Како најпродуктивен се јавува префиксот из-(*ic-*), со што се решаваат повеќе проблеми: една голема група двовидски глаголи може да се подреди според категоријата вид без показател за дел, почеток, крај и сл. на дејството) со из-(*ic-*) како своевиден видски маркер; се решава проблемот на хомонимноста на непрефиксирани форми на -ира (поради а-групата) во однос на категоријата време (сегашност - минатост во 3 л. едн.) (*кончакиша-искончакиша*) и исто така се решава проблемот на дистинкцијата меѓу имперфектот и аористот (1 л. едн.).

Како заклучок може да се каже дека често јазиците, а со тоа и македонскиот јазик, во текот на својот развој изнаоѓаат средства кои ќе овозможуваат поеднозначна и појасна комуникација меѓу говорителите.

Додаток (примери):

1. Европската Комисија ги анализира инцидентите од саботата на градскиот Плоштад во Скопје и ќе излезе со конечен став...
2. НАСА ги анализира фотографиите од шатлот Колумбија непосредно пред неговото распаѓање ...
3. КФМ за нецел час ја изанализира 2007 година
4. Како и да се изанализира целата ситуација, осумдесетите години дефинитивно покажаа...
5. Ако се изорганизира на повисоко ниво верувам дека и посетеноста ќе биде многу поголема.
6. Треба да одадеме голема почит на старешината на ИО Еригон, г-дин Сашо Петрески кои што максимално добро ја изорганизира оваа дводневна обука.
7. ...дизајнер на блогови, што чита мисли и нема да му биде тешко да издизајнира уште еден блог за џабе...
8. Зошто Сенатот ја додаде референцата ФИРОМ - излобира ли Грција релативизирање на позицијата на САД.

9. Ниту Тео Вајгел не им излобира директен влез на Германците
10. Случајот Кондово, беше тест за државата, кој таа не успеа да го изменацира.
11. Единствено Министерството за финансии може да го изменацира проблемот и да го реши...,
12. Поранешниот селектор на Англија, Свен Јеран Ериксон се трудеше да ги искомбинира Лампард и Џерард во центарот на средината, нешто што не успеа да го направи ...
13. Таа направи една несекојдневна промоција, покажувајќи им на останатите како треба да се испромовира еден нов албум.
14. Отакако I-phone на големо го испромовира тач-скринот сега истражувачите одат еден чекор понапред.
15. ..., МВР завчера ургентно и забревтано побрза да ја избрифира јавноста за ...
16. Генералштабот ќе го брифира претседателот Црвенковски за борбената готовност на АРМ.
17. "Нема никакви шанси во три минути реплика да ги издемантирам сите работи што ги кажавте", одговори премиерот Никола Груевски.
18. ...министрот за здравство Ѓорѓи Оровчанец се попишмани и се издемантира самиот себеси
19. ТВМ исконтактира со претседателот на Струковиот синдикат на Контролата на летање Александар Тасевски, ...
20. Таа самата го исконтактира менаџерскиот тим на Stealth Records и сега го чекаме ...
21. Дадулах: Бин Ладен е жив и контактира со Талибанците.
22. Преку нет контактира со наш иселеник во Шведска, кој...

23. Ги исконтактирав денес па во понеделник ќе одам да си ја земам налепницата.
24. Погледнете ја снимката за тоа како бебето реагира на музиката која ја слушаме и како ќе изреагира на наглите промени на звукот во околината. ...
25. Не можев да се воздржам и изреагирав...
26. Јас неколкупати реагирав за она што го сметав за нетolerанција од страна на македонските уредници,
27. Отсекогаш ми се допаѓал спојот човек-природа, а посебно кога тоа ќе се изреализира низ призмата на уметноста. ...
28. Талентот за цртање којшто за жал никогаш не се изреализира во овие четири години
29. Direct Media целосно го осмисли и изреализира проектот...
30. Тодоровски не ја реализира заканата до ЕЛИНГ.
31. Одлуката на обвинителството ги изреволтира семејствата.
32. Непланираниот трошок ги изненади и изреволтира скопјани.
33. Неефикасноста на судството ги револтира цариниците..
34. Признавањето на Косово ја револтира Србија
35. Многу се изреволтираат. Одлучив веќе да не стапнам во Грција! - вели скопјанката Д.А.
36. Се изреволтираат од изјавата на Саркози дека Скопје, како што тој ја нарече Македонија, треба да се потруди да го смени името ако сака да влезе во НАТО. ...
37. Бирото за лекови исконтролира 40, а затвори 3 аптеки во Скопје.
38. Државниот инспекторат за земјоделство физички не може да ги исконтролира сите што добиле помош, ...
39. Откриена зона во мозокот која ја контролира љубомората.

-
40. Осум едноставни начини да се контролира стресот ...
41. Претседателот веќе искомуницира со двете партии и оттаму добивме позитивни реакции.
42. Архиепископот Стефан вчера ги одбегна новинарите и наместо лично со јавноста искомуницира преку соопштение доставено преку епархискиот секретар Коста ...
43. Американскиот претседател Барак Obama остана и помалку затечен, откако при поздравувањето во Каен, Карла Бруни го изигнорира и прво ја поздрави ...
44. Телеком го изигнорира налогот од Управата и продолжи да преговара со продајдерите околу условите...
45. Со цел за доближување до потрошувачите Реплек го искреира и Клубот на потрошувачи на Реплек Маркет Хубо.
46. Овој човек решил да си искреира трактор и тоа го сторил.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Обраќен речник на македонскиот јазик, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 1967.

Велева Славица, *Тенденции во зборообразувањето во македонскиот јазик*, Скопје 2006.

Гуркова Александра, *Социолингвистички аспекти на македонскиот јазик: од стандардизација до актуелните тенденции*, Филолошки студии, том 2, Скопје, Загреб, Перм, Љубљана 2008.

Конески Блаже, *Граматика на македонскиот јазик*, Култура, Скопје 1981.

Конески Блаже, *Историја на македонскиот јазик*, Култура, Скопје 1982.

Конески Кирил, *Зборообразувањето во современиот македонски јазик*, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 2003.

Корубин Благоја, *За глаголиште со наставката -ира* во нашиот јазик, Литературен збор, II бр.2, Скопје 1955, 96-98.

Минова-Гуркова Лилјана, *Некои карактеристики на глаголиште на -(из)ира во македонскиот литературен јазик*, Македонски јазик, год. XVII, Скопје 1966, 117-126.

Минова-Гуркова Лилјана, *Минаии дејствиа изразени со глаголиште на -ира*, Литературен збор, год. XXXI, кн. 3, Скопје 1984, 105-108.

Минова-Гуркова Лилјана, *Лексикала, нормата и јазично-штапирање*, Норма и речник, Зборник на трудови од научен собир, Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“, Скопје 2002.

Саздов Симон, *Белешки кон стапусот на глаголиште на -(из)ира во македонскиот јазик денес*, Литературен збор, год. XL, кн. 1-6, Скопје 1993, 41-45.

Наталија ПРАСОЛОВА

МОДЕЛИТЕ НА ЕГЗИСТЕНИЦИЈАЛНИТЕ РЕЧЕНИЦИ ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Со егзистенцијалните реченици се потврдува или се одрекува постоењето на нешто или на некого. Речениците со глаголите *esse* и *habere* во македонскиот како и во другите словенски јазици образуваат јадро на егзистенцијалните реченици (Бенвенист 1974; Мразек 1990; Ницолова 1990; Соболев 1997 и др.). Речениците со посочените два глагола во македонскиот јазик се разликуваат по синтактичката структура, по дистрибуцијата на *сум* и *има* (*имам*), но и по својата семантика. Интересно е да се разгледуваат условите за употребата на овие егзистенцијални формулки.

Основната формула на македонските егзистенцијални реченици е тричлена конструкција со безличниот глагол *има* (или со одречното *нема*), директен објект и локализатор: *Во Брно има аеродром*; *Во реката имаше риба*¹. Од граматичка гледна точка оваа формула ја претставува безличната реченица во која егзистенцијалниот прирок *има/нема* се употребува само во трето лице единина. Егзистенцијалните реченици со глаголот *сум* исто така се состојат од три членови, меѓутоа од синтаксичка гледна точка тоа се реченици со личноглаголска форма: *Иван е дома*; *Книгата е во мојата библиотека*². Во лингвистичката литература се одбележува дека безличната конструкција со *сум* во македонскиот литературен јазик не е фиксирана (Фелешко 1974; Соболев 1997). Макар што анализата на македонските дијалектни текстови покажа дека егзистенцијалниот глагол *сум* може да биде и безличен: *Было нéкој сиромá човéк* (Горни Подлог); *Было пазár и Тrájčo ráно сабáje оjdéл на-пазár да-купé ма́сло* (Штип)³. Да забележам дека сите примери се фиксирани во штипско-струмичките говори на југоисточното наречје.

Лингвистите заклучуваат дека разликата во употребата на *има*-конструкцијата и *сум*-конструкцијата се состои во тоа што глаголот *има* се употребува при општа егзистенција, а конкретна егзистенција може

¹ Примерите се од [Мразек 1990: 54].

² Примерите се од [Мразек 1990: 58].

³ Примерите се од [Видоески 2000].

да се изразува со глаголот *сум*, но и со *има* (Мразек 1990; материјалот на бугарски јазик: Ницолова 1990; Иванова 2002, 2003, 2006).

Л. Минова-Гуркова забележува дека и со безличното *има* може да се врши индивидуализација, претставување на лица или на предмети. Таков е случајот со примерот: *Имало еден цар*, наведен од Збигњев Голомб (1965). Овој пример претставува илустрација на формулата за воведување на јунаците на народните приказни во дејството. Меѓутоа, според Л. Минова-Гуркова, формулата со *има* е послабо застапена од онаа со *сум*: *Си бил еден цар*. Се чини дека е интересно да се проучи предноста при избор на *има*- или *сум*-конструкција при еднакви услови во различни територијални области на Македонија. Така, од богатата проблематика на егзистенцијалните реченици ќе се задржат поподробно на формулите за воведување на јунаците коишто вршат индивидуализација, претставување на лица и на предмети.

Во својство на материјал за истражувањето послужија текстови од дијалектите на македонскиот јазик, коишто се објавени во трудот на академик Божидар Видоески (2000). Како што е познато на македонскиот јазичен ареал се изделуваат јасно три поголеми групи говори или наречја: западно, југоисточно и северно.

1. Во западното наречје може да се забележи почеста употреба на егзистенцијалната конструкција со личниот глагол *сум*. Најочвидната разлика се забележува во горнополошкиот (гостиварскиот), струшкиот, охридскиот и дримколско-голобрдскиот говор. Во горнополошкиот (гостиварскиот) говор само личниот глагол *сум* е фиксиран во Вруток и Балин Дал (*Си-бýл ен-дéдо и-ена-бáба, бýле мáш-и-жéна* (Вруток); *Бýл некој-Áврам стáр и-си-бдел за-Гóстивар* (Балин Дал). Во Валковија, Стенче и Куново се среќаваат безличните модели со *има*, но исто така и конструкциите со личниот глагол *сум* (*Имало некој-вáлк и некоа-лисица* (Куново); *Си-бýл ен-цár ву-ено-цáрство мнóгу бóгато* (Валковија); *Пéсот си-лéжел пред-вráтата, а прéд-него имало ено-пáрче лéп, ама-не-гó-јадел* (Стенче); *Си-бил нéкој сýромаф чóек, ама бýл мнóгу ўчен* (Стенче). Во струшкиот и во охридскиот говор *има*-конструкција не е фиксирана во формулите на претставување на лица и на предмети. Во текстови се среќаваме само глаголот *сум* (струшки говор: *Си-бýл еден-водéйчар, бýл сýромаф, нéмал нíшчо* (Волино); *Бýле двáјца бráка* (Требеништа); *Си-бýле бáба и дéдо* (Вишни); охридски говор: *Едно врéме си бýле еден мáш и жéна, си имале и éдна кéрка – «Máра»* (Охрид); *Си-бýл еден-дáрвар сýромав со-двé-магáрчина* (Косел'); *Бýла една-жéна, имала дéца мнóгу* (Годивје). Во дримколско-голобрдскиот говор егзистенцијалната *сум*-конструкција е

фиксирана 16 пати, а *има*-конструкција – само 3 пати во говорите на Себишка, Луково и Локов, при тоа едновремено со *сум*-конструкција: *Си-бýле ен-мáши и една-жéна; Тýје, nák, во-гráдот эмало еден-цár шо-бýл мнóгу бóгат* (Локов). Во дебарскиот и во вевчанско-радошкиот говор може да се констатира употребата на двете егзистенцијални конструкции: *Под-јасýката эмало кárван к'ирáчи* (Дебар); *Едно-вréме си-бýле двóјца бráка* (Цепишта). Посложно е да се изведе заклучок за предноста при избор на *има*- или *сум*-конструкција во преспанските говори, бидејќи по дијалектните текстови се гледа дека во горнопреспанскиот говор посилно е застапена конструкцијата со *сум* додека во долно-преспанскиот говор ситуацијата е спротивна (горнопреспански говор: *Си-бýле еден-тátко и една-мáјка и эмале двé дéчина, éдно мáшко и éдно жéнцко* (Горно Дупени); долно-преспански говор: *На-Црниче эма вnóгу свáдби* (Герман). Како што се гледа, во западното наречје егзистенцијалната формула со личниот глагол *сум* има предност пред безличната конструкција со *има*.

2. Југоисточното наречје зафаќа значително поголема територија и за разлика од западното наречје во југоисточните говори се забележува доминацијата на безличната *има*-конструкција. При тоа се среќаваме едновремено и со формулите со *сум*, ама предноста во употребата на глаголот *има* е очевидна. Во штипско-струмичкиот говор конструкцијата со *има* е фиксирана во текстови 14 пати, а со *сум* 7 пати: *Нéкое вréме имáло нéкоја жéна и мáши* (Горни Подлог); *Имáло еднó вréме еднá лисýца и едéн éши* (Радовиш); *Си-бýле еднý сná, свекрva и éдан сín* (Водоча); *Си-бýл еднó вréме едéн чувéк* (Банско). Имено, ќе потсетам дека во штипско-струмичкиот говор се среќава и безличната конструкција со егзистенцијалниот глагол *сум*. Во тиквешко-маревскиот говор разликата е помала – конструкцијата со *има* е фиксирана во текстови 7 пати, а со *сум* 5 пати: *Имáло едно-méсто нíкојо што-támú нé-gi nácel ófçíte <...> a-na-tóa mésto имáло trý самовýli* (Марена); *Сe-béше едно-vréme еден-nóp* (Конопиште). Во малешевско-пиринските говори кои ја зафаќаат граничната област со бугарската јазична територија, предноста на безличната *има*-конструкција е најочевидна: 13 пати се среќава формулата со *има* и само 4 пати со *сум* во Делчево, Вирче, Будинарци и Негрево (*Бilá-si еднá момá коjá билá от-sиромáшна фáмилија* (Делчево); *Нéкое вréме нóгу одáвна си-бýл едéн цár* (Негрево). Така примерите со безличното *има* се фиксирани

многу почесто: *Имáло нéкое врéме едýн цár и еднá царíца* (Владимирово); *Имáло нéкуаш едéн сéл'анин на-йме Пётко* (Мендово); *Имáло едýн војníк до-цáро одýл и от-цáро да-мáјка-мо женáта докáровал* (Петрич).

Во рамките на југоисточните говори се одделуваат јужните говори, коишто претставуваат спротивна ситуација. Во некои од овие говори може да се види посилна употреба на глаголот *сум* при еднакви услови. На пример, во костурско-корчанските говори конструкцијата со *има* воопшто не е фиксирана (*Си-бýл нéкој óфчар, пásел нéкој трíс-та-четíри стотíни óфици* (Бапчор); *Бéше éна кóза* (Јановене), додека во солонско-кукушкиот и во серско-лагадинскиот говор глаголот *има* се употребува почесто (*Адно-врéме имáло адин-пóн* (Патарос); *Имише аднá дувíца сус-аднó мáйшко déте* (Кукуш); *Иднó вр'ами ýмashi иднó папýле и иднá бáба* (Ајватово); *На новá врéме ýмаше едýн ч'ул'ák от фарисéите ýметó-му Никóдимос* (Трлис). Значи, југоисточните говори, исклучувајќи ги костурско-корчанските говори, се карактеризираат со почеста употреба на егзистенцијалната *има*-конструкција.

3. Во северните говори *има*-конструкцијата не е фиксирана во горанскиот, во скопско-цирногорскиот и во овчеполскиот говор, се среќава само глаголот *сум*: *Бýф јен-цár и óтишиоф да-влáда во-јен-грат* (Диканце); *Бил нéкој-си чóвек, га-вýкале Костарéла* (Љубанце). Предноста на употребата на глаголот *има* се забележува само во тетовскиот говор: *Имала една-свéкра и си-ýмала сýн* (Тетово); *Бýл нéкој-цар* (Челопек). Во вратничкиот, во кривопаланечкиот и во кратовскиот говор се употребуваат двата глагола: *Бýле вýк и-ли́сица, и-се-здру́жиле зáедно да-живéе* (Вратница); *Имalo едан-óвчар и-бн бýл млóго сýромáшко* (Вратница). Интересен пример коишто добро ја демонстрира ситуацијата во овие говори е фиксиран во текстот од кратовскиот говор (во село Злетово): *Бýло нéкое мóмче сиромáшко, па-се-оженíло. Имáло еднó девóјче сиромáшко* (Злетово). Двете реченици се употребуваат истовремено едната по другата.

Како што се гледа, анализата на дијалектните текстови покажа дека во различни македонски говорни групи едната од овие формули е послабо застапена од другата. Според тоа, предноста при избор на *има*-или *сум*-конструкција при еднакви услови во различни територијални области на Македонија може да се смета за една од диференцијалните особености меѓу поодделните говорни групи.

БИБЛИОГРАФИЯ:

1. Бенвенист Э. Общая лингвистика. Москва, 1974.
2. Видоески Б. Дијалектите на македонскиот јазик. Т 1. Скопје, 1998.
3. Видоески Б. Дијалектите на македонскиот јазик. Т 2. Скопје, 1999.
4. Видоески Б. Текстови од дијалектите на македонскиот јазик. Скопје, 2000.
5. Иванова Е.Ю. *Има и съм* в болгарских бытийных предложениях (в сопоставлении с русскими) // Съпоставително езикознание. 2002. №2.
6. Иванова Е.Ю. Логико-семантические типы предложений: неполные речевые реализации. СПб, 2003.
7. Иванова Е.Ю. Болгарский язык: Функционально-коммуникативный синтаксис. СПб, 2006.
8. Минова-Гуркова Л. Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје, 1994.
9. Мразек Р. Сравнительный синтаксис славянских литературных языков. Brno, 1990.
10. Недев И. Наблюдения върху синтаксичния строеж на екзистенциалните изречения с глагол-сказуемо «има – няма» в съвременния български книжовен език // Български език. 1981. Кн 1.
11. Ницолова Р. Екзистенциалните изречения с глаголите *esse* и *habere* в българския език в съпоставка с другите славянски езици // Съпоставително езикознание. 1990. №4-5.
12. Соболев А.Н. Заметки о парадигмах бытийных конструкций с предикатами *esse* и *habere* в балканославянском // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. 1997. Выпуск 3.
13. Feleszko K. Distrībucja macedońskich czasowników *e* “być” i *ima* “mieć” //SFPS. 1974. 13. S.132.

the first time, the author has been able to study the effect of the different factors on the growth of the plant. The results obtained from the present investigation are summarized below:

(a) Effect of the different factors on the growth of the plant:

The results of the present investigation clearly indicate that the growth of the plant is influenced by the following factors:

- (i) Temperature: The temperature has a marked influence on the growth of the plant. The optimum temperature for the growth of the plant is about 25°C.
- (ii) Light: The light intensity has a marked influence on the growth of the plant. The optimum light intensity for the growth of the plant is about 1000 lux.
- (iii) Water: The water requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 ml of water per day.
- (iv) Fertilizers: The fertilizer requirement of the plant is very high. The plant requires about 100 mg of nitrogen, 50 mg of phosphorus and 50 mg of potassium per day.
- (v) Soil: The soil requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 g of soil per day.

(b) Effect of the different factors on the yield of the plant:

The results of the present investigation clearly indicate that the yield of the plant is influenced by the following factors:

- (i) Temperature: The temperature has a marked influence on the yield of the plant. The optimum temperature for the yield of the plant is about 25°C.
- (ii) Light: The light intensity has a marked influence on the yield of the plant. The optimum light intensity for the yield of the plant is about 1000 lux.
- (iii) Water: The water requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 ml of water per day.
- (iv) Fertilizers: The fertilizer requirement of the plant is very high. The plant requires about 100 mg of nitrogen, 50 mg of phosphorus and 50 mg of potassium per day.
- (v) Soil: The soil requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 g of soil per day.

(c) Effect of the different factors on the quality of the plant:

The results of the present investigation clearly indicate that the quality of the plant is influenced by the following factors:

- (i) Temperature: The temperature has a marked influence on the quality of the plant. The optimum temperature for the quality of the plant is about 25°C.
- (ii) Light: The light intensity has a marked influence on the quality of the plant. The optimum light intensity for the quality of the plant is about 1000 lux.
- (iii) Water: The water requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 ml of water per day.
- (iv) Fertilizers: The fertilizer requirement of the plant is very high. The plant requires about 100 mg of nitrogen, 50 mg of phosphorus and 50 mg of potassium per day.
- (v) Soil: The soil requirement of the plant is very high. The plant requires about 1000 g of soil per day.

Убавка ГАЈДОВА, Веселинка ЛАБРОСКА

ИСКАЖУВАЊЕ НА АКУЗТИВОТ ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

Предмет на наш интерес во овој реферат е искажувањето на акузативниот однос, односно на директниот објект во дијалектите на македонскиот јазик.

Кај повеќевалентните предикати (со по два или повеќе аргументи), покрај појдовниот аргумент, односно вршителот на дејството, најчесто се јавува и аргументот што го изразува трпителот на дејството. Глаголите што именуваат ваква релација се нарекуваат транзитивни, а описаните однос меѓу предикатскиот и аргументскиот израз на синтаксички план претставува директна граматичка зависност од глагол и во рамките на падежната теорија се определува со терминот акузатив (Тополињска 1995: 55). Во позиција на поднесувач на дејството најчесто се јавува назив на некаков материјален предмет, вклучително со живи суштества, но вторично може да биде и апстрактен поим со психички, а не со физички димензии.

Во ова излагање ќе се осврнеме на основните показатели на акузативот во дијалектите на македонскиот јазик. Пред сè се работи за начинот на формализација на неопределенаата, како и на определената ИС како директен објект. Имено, неопределенаата ИС не бара, иако во одредени случаи не го исклучува удвоувањето на директниот објект (*На џапот ѕреѓиав еден човек ... / На џапот ѝ ѕреѓиав еден човек ...*), додека определената ИС бара задолжително удвоување на директниот објект со кратките форми на личните заменки, кои во македонскиот јазик во најголема мера (во однос на другите именски зборови) ја зачувале синтетичната промена (*Вчера ѝ гледав филм џо во кино*). Во врска со употребата на акузативната ИС се поставуваат повеќе прашања: чувањето на посебни, т.н. општи форми, кои се употребуваат како

директен објект, употребата на предлогот *на* при посочување на директниот објект, линеаризацијата на заменските клитики, граматикализацијата на категоријата определеност и употребата на удвоен предмет, состојбата со деклинацискиот систем на заменките и сл.

Во ова излагање ќе се задржиме на неколку специфики: постоењето на синтетичните форми (т.н. општа форма или *casus generalis*) и нивната употреба како директен објект во дел од дијалектите на македонскиот јазик и краток преглед на нивната дистрибуција; регуларноста на удвојувањето на директниот објект, и на крајот општата географија на конструкциите од типот *на + дирек-тен определен објект* во македонските дијалекти.

Започнуваме со ситуацијата во западното македонско наречје. Западното македонско наречје на поголема своја територија изразува една постара состојба со зачувување на положен деклинарски систем, односно, именките што имаат посебна општа форма поседуваат и посебна дативна форма (сп. Видоески 1999: 175–180). Притоа, зачуваните морфолошки падежни форми се сфаќаат како определени, а кај определените ИС основен показател на нивната акузативна функција е удвојувањето на директниот објект, што на територијата на западното македонско наречје достигнува највисок степен на граматикализација. Примери:

велешки: За-*ш*'ова *го-стір'*аеше да-*ш*'омине *шрек'*у-река и као-не-
м'ожеише да-*ш*-в'ане **Цаца**, с'амо му-'извика: 'Аах, Цацо! (Рудник,
53); прилепски: Една-*м*ајка си-*ш*-*ш*рик'олнала **сина-си**. (Прилеп,
59); битолски: *С*той-*а*ј-ви, д'-одам да-*ш*-з'акойам с'ега **шашка-ми**.
(Дихово, 67); кичевски: *Го-*в'икнаа и-**Келча**. (Мало Црско, 82);
гостиварски: *Во-*с'абоиша *ш*-*ш*аран'уа:*ш* **Кр'исша..** (Маврово, 89);
*Пр'ашај-ш*и **ши** *сина-ши...* *Го-*в'идел **шашка-си** и му-*ј*-исцелкал
р'акиши и н'огиши и му-*р*'екол дака-је-*д*'онело и *м*ајка-му.
(Волковија, 97); дебарски: *М*ајка-му *П*алеа *Цв'ешта* (*ст'араша*
*Пешик'*ојца) и-'узнала и-*ш*-*ш*икнала **Палешта**. (Горенци, 105); *Т*о^шаш
бог'ашишои *брат* 'ошол ке-*кад'*ијаша да-*о-**ш*ужиш **бр'аша-си**.
(Цепишта, 106); струшки: ...*ш*'аја *ш*-*ж*ижна со-*жел'*езои *м*ажка-је
да-офише за-да-*ш*-*ч*'ујеш *бр'аша-је* ошту-је-*р'*анаш. (Октиси, 115);
охридски: *Л*еле *ш*'ешко, *ш*ешинчешо **Номчешта** *ке-**ш*-*ш*переш.
(Охрид 122); *Н*ачалствои не-*ш*-*ш*икна свекор-ми, ами *ш*о викна
мажка-ми... (Варош, 124); **Номчешта** ми-*ш*-*ш*удрија... (Варош, 124);
Разбрал и комишешои и речише **Јакимешта** да-*ш*-*ш*переш да-не
сториш некој-шакос. (Охрид, 125); Овој којн *ши-е-*швој ош-
шрваша-вечер шо-*ш*-*ш*-не-варди **шашка-ни....** Овој којн е-мој ош-

шрејтата-вечер шо-ѓо-вардеф јас шајка. (Рамне, 128); *Кога-ѓо-
фиисале Пејел'ка, кобилашта ѓо-надвјасала, 'ржнала..* (Рамне, 128);
дримколско-голобрдски: *И-ќе-йоји сиројникот кеј-шайка-је од-
момичкава и-йосле ќе-ѓо-прашат шайка-је или ќе-ја дай
момичкава за-дейшето.* (Нерези, 155).

Како што се гледа и од примерите, општата форма е зачувана кај личните имиња од машки род (освен оние што завршуваат на -а, како *Никола*, ...) како на пр. *Стојан – Стојана, Јован – Јована, Марко – Маркоша, Ристе – Ристеша* и сл., како и кај некои имиња што покажуваат роднински односи: *шайко – шайка, вујко – вујка, маж – мажка* и некои именки од типот *Бог – Бога, човек – човека*, (но и кај други општи именки кои во дадениот контекст функционираат како сопствено име на одредено лице). Овие форми по потекло претставуваат стара морфолошка генитивно-акузативна форма добиена со наставката -а од старата -о-основа. Сите овие имиња, како што рековме, се сфаќаат како определени сами по себе поради што не се членуваат, но затоа редовно се придрожени со заменска клитика. Според Белиќ (1935: 165-166) нечленувањето на личните имиња е една од основните синтаксички причини зошто деклинацијата во западното наречје се зачувала токму кај нив. Во монографијата за галичкиот дијалект тој истакнува дека појавата на членот ја урива деклинацијата, па таму каде што може да се појави член (кај општите именки) таму и деклинацијата е изгубена. Оваа констатација што ја дал Белиќ за галичкиот дијалект, важи за целото западно наречје (за разлика од ситуацијата во северните говори и во корчанскиот, на што ќе се осврнеме понатаму во текстот).

Од претставената ситуација може да се заклучи дека на територијата на западното наречје, кај посочената група именки (определени) се јавува двоен показател на акузативниот однос: падежна форма + удвојување. Со оглед на фактот дека удвојувањето се однесува и на сите други типови именки, паѓа в очи издвојувањето на групата именки што ја зачувала општата падежна форма. Се работи, всушност, за конструкции со персонални референти, што, како што ќе се проследи и од понатамошната анализа, бараат поголем број на формални сигнали за посочување на нивната функција во реченицата. Ваквата ситуација ја потврдува тезата на З. Тополињска (1995: 64), според која многу синтаксички тенденции се мотивирани со антропоцентричната организација на јазикот. Во Синтаксата на македонските дијалекти од Егејска Македонија таа истакнува: „... синтаксичката позиција на

директен објект е позиција на една конструкција чиј примарен референт е објектот врз кој се врши/се одразува дејството на персоналниот субјект. Следствено, оптимален кандидат за референт на таа конструкција е еден безживотен или барем имперсонален материјален предмет. Персоналниот (живиот) референт е во таа функција (и позиција) вторична, маркирана појава, која бара посебен формален сигнал. Таков сигнал стана на времето на старословенската почва синкремтизмот $A=G$ (одушевени именки од машки род) во опозиција наспрема $A=N$ (неодушевени именки), и прецизно истиот механизам, со истиот поттик, во истата позиција во новомакедонските дијалекти ја генерира заменската реплика“.

Како што може да проследиме од погоре исказаното, но и од примерите, во западните македонски говори се чува дел од синкремтизмот $A=G$, иако кај поограничена група персонални именки и на тој начин, кај овие именки се јавува двојно маркирање на акузативниот однос. Во примерите од типот *Марко ѝ виде Никола* што се сè почести во стандардот, ваквото двојно маркирање е изгубено и има простор за двозначност.

Која е територијата на ваквиот модел на исказување на акузативен однос во македонските дијалекти?

Од ексцерпираниот материјал¹ констатирааме дека за изразување на акузативен падежен однос, општата падежна форма се употребува во сите говори во Западна Македонија, иако може да се утврди намалување на бројот на регистрираните примери, движејќи се од запад кон исток. Сепак, и појавата на чување на посебна општа форма придрожена со заменска клитика ги надминува границите на западното македонско наречје, па на север се протега и во долнополошките говори, а на исток е распространета и во тиквешко-мариовските говори речиси во ист степен како и во централните говори. Остатоци од општата падежна форма во функција на директен објект може да се регистрираат и на југозапад, во Костурско и во Костенаријата. Сп. ги примерите: тетовски: *Го-йовик'уа: Ѓесиоша 'ої-йоле.* (Тетово, 395); *Го ој'енила сина-е, д'онела. н'естиа.* (Тетово, 392); тиквешки: *Газе н'е-а зн'ае оии-М'ишта ђо-сак'ала и-Ил'аза* (Конопиште, 215); *Го закла Делја и сабјаша си ја зе и дейшето си ђо зе ошаден* (Подлес, 217);

¹ Главен извор ни беше книгата од од Б. Видоески „Текстови од дијалектите на македонскиот јазик“ (ИМЈ „Крсте Мисирков“, Скопје 2000), но и други монографии за различни говори кои имаат дијалектен материјал, сп. Користена литература.

нестрамско-костенарски: *Перво в'ујка-ми Пејпро ѓо-закл'ае оїюс'ади на џ'илуш* (Езерец, 381).

Следната група говори се диференцира од претходната бидејќи покажува поархаична слика во поглед на чувањето на посебни морфолошки форми на акузативот. Се работи за горанскиот говор, кој во општата дијалектна диференцијација спаѓа во западното македонско наречје, но со морфолошките црти во поглед на деклинацијата се вклучува во северните македонски говори заедно со скопско-црногорските и со кумановско-кратовската група говори.

Заедничка карактеристика на овие говори е чување на посебна неопределена и определена општа форма кај именки и почесто кај предлошки синтагми; и во двата случаја се работи за формите на именките во еднина. Сепак, постојат значајни разлики помеѓу одделни говори во оваа група. Така, во горанскиот (надврзувајќи се делумно на ситуацијата во западните македонски говори) се забележува употреба на општа форма само кај именки од машки род, но не само персонални, туку воопшто одушевени, сп. ги примерите: горански: *Вид'еле јеноѓо 'орла ...* (Диканце, 405); *Ти 'имаши 'оца, как'о-немаши* (Диканце, 404); *'Облекло н'егове 'алишша и јанало к'ојна. ... Ц'ареф с'ин и џ'ује џ'ослушаф к'ојна и ѓо с'їајф 'орла на-јена-к'арїа* (Диканце, 405); како и разликување на неопределената општа од определената општа форма (сп. *'Оїшишило во кл'ек да-одбере најубавого којна* (404); *Го-з'еф, ѓо-јанаф кој'ашого и џ'рнаф* (Диканце, 404)).

Од примерите може да се констатира дека општите форми за неопределен ИС се употребуваат за исказување како на неопределени така и на определени ИС и во ваков случај удвојувањето со заменска реплика најчесто отсуствува; иако примерите се малку, сепак удвојувањето е порегуларно ако ИС е определена со членска морфема. Тоа зборува донекаде дека формите на променливите определени општи форми се во фаза на губење за разлика од формите на неопределените општи форми. Неопределите општи форми се употребуваат и за исказување на определени ИС, што е сосем јасно било од самата ИС, било од контекстот и ваквите форми во помала мера повлекуваат употреба на заменска реплика како удвојување на директниот објект. Со други зборови, почесто се однесуваат како да посочуваат неопределенi акузативни ИС, кај кои отсуствува удвојување со заменска реп-

лика. Линеаризацијата на заменските реплики е како во западното македонско наречје, односно заменските реплики се проклитики.

Во скопскоцрногорскиот говор, како и во дел од кумановско-кратовската група говори може да се засведочи уште поархаична ситуација. Така, освен кај одушевените именки од машки род, општа форма се чува и кај сите именки од женски род (сп. Видоески 1962: 135, 140). Притоа *casus generalis* се разликува од номинативот и кај неопределените и кај определените ИС. Последната ситуација, присутна, како што рековме, и во горанскиот говор, прикажува една доста архаична ситуација, која го покажува „соодветството во развитокот од синтетичната промена кон аналитизмот на неопределената и определената форма кај именските зборови“ (Видоески 1962: 147) и ваквата појава, како што може да се констатира од македонскиот дијалектен материјал се зачувала кај определени форми во најсеверните македонски говори, кои покрај влијанијата од југ, трпат и значајно влијание од соседните спрски говори, сп. ги примерите:

– Со неопределени ИС: скопскоцрногорски: *И 'она му д'онела в'ечеру*. (Кучково, 406); *И он й'огодил 'еднога сл'уѓу и ... И-*узима едне б'исаге зл'ишто, 'узима 'еднога д'оброга к'оња и ја пргнеша да-иде за-њ'егово с'ело. ... (Љубанце, 407), кумановски: *Тр'и ѓодине в'оду н'е-сам йила, н'е-сам-се-най'ила* (Куманово, 413); кривопаланечки: *И-нашл'е н'екога йойа у-чаришју. ... д'ал-му л'еј едн'у йогачу џелу, едн'о ш'шише рак'ију и-едн'у к'аршту в'ино. ... Дал му и н'ему ш'шише рак'ија и к'аршту в'ино и џелу йогачу*. (Одрено, 417).

– Со определени ИС: скопскоцрногорски: ..., *ѓу-одв'ржува н'огушту од јужеишто.... А-'она ѓу одв'ржала н'огушту и ... Гу-в'рзала к'озушту и јоб'егнала* (Кучково, 407); Треки јуши ѡа к-е-ѓу-ошкр'ијемо кук'ар'ицишту, ... (Мирковце, 408); *И-овај ја 'извадил с'абљу б'аеги нев'естишту к'е-ѓу-с'ече ѹо-н'ашоле, ... (Љубанце, 412); И-ѓа-шп'ака љеговога нейозн'ашога сина да-в'икне н'екога с'шарога ч'овека*, (Љубанце, 410); кривопаланечки: *И-њ'ему му-исп'авил к'учкушту на-ор'ање* (Одрено, 417); кумановски: *Јушире ќе ѡа пресиријжу 'овношога, Брже да ѡа уштейамо см'окошога* (Видоески 1962: 147, 37); кумановски... *ја пргн'ал ѡа йолов* (Куманово, 413).

Би го одбележале тоа дека во истражуваните текстови среќаваме многу поголем број примери во кои се употребува определена акузативна форма кај именките од женски род, што можеби се должи на фактот што сите именки во оваа група говори

разликуваат и посебна неопределена акузативна форма (наспроти само одушевените именки од машки род), што пак од друга страна може да оди во прилог на побрзото изедначување на А со Н кај сите именки од женски род.

Веќе во појужните области од кумановскиот говор, во дел од кривопаланечкиот, во Кратовско и во Овчеполско отсуствуваат разликите меѓу номинативната и акузативната определена форма сп. кратовски: *Иш'ејү, иш'ејү, и н'ашој ѫрмкайша, б'иволо нем'ило-жо. Јуїреїто ѫ'аше докар'а ѫрмкайша и дој'аа си ѹеї'ело* (Лесново, 425); овчеполски: *Преїраж'иле-гү д'уйкаїша ...* (Сопот, 431); ... и ожен'иле-гү с'есїраїша ... (Горобинце, 434); *И р'ишнал, гр'абнал сек'ираїша, гү-з'емил сек'ираїша, уш'егнал-га в'олаш ...* (Цидимирци, 436). Овде, впрочем, сосем спорадично се среќаваат акузативни форми кај именките, како кај неодушевени, така и кај одушевени именки од женски род, во функција на директен објект. Ги забележавме единствено последните неколку примери, сп.: овчеполски: *Па, ќе-й'еру на-сїї'арац кош'ульу, мн'ого му-е-й'рљава, ...* (Горобинце, 434); *И се љроч'уло дека-з'ешаїш на-ш'ај щар гү-изл'ечил ќерку-му* (Цидимирци, 437); *И г'аволаїш ош'ишал, гү-разб'олел ќерку-му на-щ'арий* (Цидимирци, 437).

И на крајот, македонските југоисточни говори, вклучувајќи ги тука, со мали исклучоци, и гореспоменатите кратовски и овчеполски говори покажуваат потполно изедначување на А со Н кај именките и кај придавките. Упростувањето на формите е карактеристично во голема мера и за заменките (*ниe, на нас ни, нас нè, вие, на вас ви, вас ве* и сл.).

Во југоисточното македонско наречје како најархаична ни се претставува ситуацијата во Бобошчица – Корчанско, на крајниот југозапад (денес на територијата на Р Албанија). Овде се чува синтетичка акузативна форма кај одушевени именки од машки род, а се деклинираат и придавските форми, сп. ги примерите: корчански (Бобошчица): *Б'оѓа, Госїодинб'оѓа, Госїа, Јов'ана, Пил'аша, П'ешира, Рисїпос'а, Соїїра Теод'ора*, и примери во реченица: *раненеї'его ѡунца з'акла; ѫшичи син'а-му; н'ајде сам'его браш'a-му Пешира* (Мазон, 58).

За разлика од македонските северни говори, каде што зачувањето на синтетичните акузативни форми пресудно било влијанието на соседните српски говори, во говорот на Бобошчица, која се наоѓа на самата словенска јазична периферија, чувањето на синтетичните форми на акузативот, дури и кај членските мор-

феми, заменските и другите придавки, се должи на развојот на јазикот во една изолирана средина од македонската јазична територија, изложена првенствено на влијанијата од соседните несловенски јазици, па со оглед на тоа во овој говор се чува една конзервирана ситуација, која во значаен дел го претставува оној степен на развој на јазикот додека корчанскиот дијалект бил под влијание на македонската јазична средина. Во прилог на ова зборува и фактот дека во корчанскиот говор, удвојувањето на директниот објект е прилично нередовно, но кратките заменски форми се проклитики, сп. (во примери од книгата на Мазон) *Госіо'ин-му уїиша измик"аро* (365); *З'еми саб'яша*, ... (367); *Зо'oшко б'и син'аш!* (367) : *Ам б'ес к'исел'ина ҳо-жаде салаш'ошо?* (366); *Н'a, р'eче, соj к'он да-ҳо-к'овиш* (367); *Го з'ави в'eсjo үр'үй* (367).

Можеме да заклучиме дека граматикализацијата на категоријата определеност на балканските простори го предизвикала губењето на синтетичките падежни форми, а во тој контекст и појавата на неопределени и определени падежни морфолошки форми како преодна фаза кон нивното целосно губење.

Сега преминуваме на втората специфика што е предмет на наш интерес, а тоа е регуларноста во удвојувањето на определениот аргумент во акузатив.

Од анализата на дијалектниот материјал може да се заклучи дека основна диференцијација меѓу говорите на западното најпроти југоисточното македонско наречје е токму регуларноста : нерегуларноста на удвојувањето на директниот објект кај определените ИС, линеаризацијата на заменските клитики, како и некои ограничувања во поглед на позицијата што може да ја заземат во реченицата. Забележително е дека удвојувањето на определениот директен објект со заменските клитики покажува слабеење од запад кон исток. Така, на источната периферија може да се регистрираат текстови во кои речиси отсуствува удвојувањето (на пр. текстови од малешевско-пииринските, петричкиот, драмските говори). Колку што се постари текстовите се намалува и бројот на удвоени ИС во функција на директен објект, така што од самото значење или од контекстот се утврдува функцијата на директен објект во реченицата, сп. ги примерите: малешевско-пиирински:

*Там'ан се-҆ооддалеч'их и д'ур сеѓа усеї'их 'оши на-
кл'аденецо сам-си-зabor'ил ҳлав'аша.* (Будинарци, 234); ... и он'о од-
сий'ах буйн'ало вод'аша, ш'аша в'ода била фоф-шиш'енце и ја-
исий'ило вод'аша. (Негрево, 245); ... сос-едн'иа ѹаница бр'ашно
щела в'ојска ќе-му-нар'ана (Негрево, 247); благоевградско:

Фр'аленото дейш'e – звезда – наш'ел ѹ'a с'ушишије ѓемициа (Лешко, 251); *Ф-тиов'a вр'еме, кугайто вард'ил јабакаша, йрез-ноишти а доил'a једн'a сїр'ашна и ѓул'ема св'ерка и зафан'ала да-б'ере јабакиш'e* (Лешко, 252); 'Он ѝор'ачал на м'ака си да в'арди жен'аша-му (Лешко, 251); *Федн'аѓа 'он ош'ел да-зайтили л'амбаша* (Лешко, 252); петрички: *На-враштиане реш'или Пешко да-штейши 'оии 'он ѹ-накар'ал да-си-иск'олати вол'овешто* (Мендово, 258); *Искати да-ми-ðати ѹош'оваша Ѹ'ерка,* (Мендово, 258); разлошки: ... шта-му-оскуба штарнето и бр'ада, и к'осме и др'ешешто-му ... (Банско, 264); ... Той з'ел ѹап'ицата, ... (Банско, 261); гоцеделчевски: *Той док'арал к'она;* *Тога дев'ојката оїв'орила вр'ашаша,* што'арила ѹриќаша и чов'алешто с браин'ошто, обл'екла нев'а-стинскашта р'уба ... (Гармен, 266); драмски: *Једн'ач, кайто си-љубеше ѓиздаваша дев'ојка,* ... (Горно Броди, 328).; *Той з'в'ел Мар'ушка ѹри-м'ајка-хи..* (Горно Броди, 330); ... и набахн'ал здр'ау жен'аша-си. ... *Жиштушту д'ал на-шестала и кук'ушкиш'e, ѹак фасула разд'ал на-сирум'асия* (Г. Броди, 332); ... и ѹти-са-м'олем да-ми-дон'евши кайто 'утирина мл'акушту оїв'охц'еште ѹ'расно, ... (Г. Броди, 332); *В'ери, в'ери ѹти - кая - в'эр штерај мулешаша на баба!* (Калапот, 334).

Според фреквенцијата на забележани примери во кои отсуствува удвојувањето на директниот објект следуваа штипско-струмичките говори при што неудвојувањето на директниот објект е позабележително во текстовите од Струмичко. Говорите во Серско се одликуваат со значително повеќе примери на удвоен објект, а веќе во Кукушко, Гевгелиско, Дојранско, Солунско само повремено се употребува определен директен објект без заменска реплика.

Соодветна паралела се следи и во линеаризацијата на кратките заменски форми; во говорите во кои има позначајна употреба на директен определен објект без удвојување почесто може да се забележи употреба на заменските клитики како енклитики и во овие говори има рестрикција на употребата на кратките заменски форми во почетокот на реченицата, сп.: кочански: *Пиш'ал ѹи зашишто ѹл'акаш и в'икаш ѹ'олку ж'ално* (Кочани, 183); *Фр'ила 'иѓлашта зад-вр'ашаша, ѹрес'екла-си н'осо, ѹраштила-ѓо да-дон'есе 'иѓлашта* (Виница, 188); делчевски: *Одн'ел-ѓи дец'ашта уманасиш're и-ш'амо ѡ'и-чув'али* (Истевник, 226); струмички: *Замол'ила-ѓи да-ѹ-д'адаш едно-ѹ'арче м'есо за-н'га и за-маж'а-ѹ;* ... *Мач'оро вид'ел, мисл'ил оши-е-м'ии, скокн'ал и фан'ал-ја свин'ашта*

за-уи'е^{то} (Штука, 201); петрички: 'Искам-*ъа*, 'искам-*ъа* ио'говатиа к'ерка (Мендово, 258).

Во рамките на малешевско-пиринските и штипско-струмичките говори забележавме само еден пример во кој реченицата почнува со кратка заменска форма, сп. Кочани: *Го собр'але йарчина ио-йарчина, сè на-к'уйче* (Кочани, 182).

Во говорите во кои преовладуваат удвоените форми, заменските клитики се најчесто проклитики и може да стојат и во почетокот на реченицата. Последната констатација важи пред сè за македонските јужни говори, започнувајќи од Серско па сè повеќе движејќи се на запад и на север, сп. серски: *Ги-дукар'ал и ги-устав'ил и алш'ании* (Календра, 336); *Га-викн'увати на-н'еѓо и ц'аро ...* (Календра, 337); лагадински: *Гу-са-зак'олили д'ашаниту, гу-са-кл'али и х'урнаша да-ѓу-ник'ат* (Висока, 341); кукушки: *Гу-ѓише м'омаша на-д'ешти* (Кукуш, 282); гевгелишки: *Гу-уийавати ио'гуш, ѓу-убл'ечавати уф арна'утики р'уби и ѓу-исирд'аклабати уф д'олуш* (Богданци, 275).; воденски: *Гу-ѓуле Госиути, ка са м'аче в'о ур'ачути ...* (Воден, 309); лерински: *Го-йрод'олжиле ит'ашо* (Буф, 346).

На македонската јазична периферија, односно во говорите што граничат со несловенските балкански јазици може да се констатира и еден поинаков модел на исказување на акузативниот однос, а тоа е употреба на предлогот *на* пред директниот објект. Станува збор за западните периферни македонски говори и сите јужни говори започнувајќи од Костурско па до Серско, сп.

западни периферни македонски говори:

Дебарско: 'Ова е-з'ел сек'ираши и-о-ф'укнал ио-ѓла: *на-в'олов и в'олоф ианал м'артиоф.* (Цепишта, 107); Охридско: *И с'омцево ко-'ошло да-з'ајдвати, ош-с'омцево ж'енатиа ѓо-скр'ила на-Пейел'ка з'ад-вратиа. ... „Да-ѓо-фит'асаш, й'арче ио-йарче ке-ѓо-н'айрам на-Пейел'ка.“ И коб'илаши ѓо-надвр'асала на-Пейел'ка ...* (Рамне, 129). Соодветни конструкции се забележуваат и во Скопско, во с. Пагаруша, каде што живее население доселено од Реканско: *Ц'ароти ѓо- ир'ашаш на-изм'екароти: ...* (Пагаруша, 175).

јужни македонски говори:

Костурско: *Дојде ч'уйчешто и е-ої'ишива на-м'ајка-му з'ашчио ил'ачи* (Костур, 368); *Ж'енатиа му-расирав'ива 'eve и'о му-р'екол м'аж-му и ка-с'ака да-и-зак'оли на дец'аша-му* (Костур, 368); *Дојд'оа ит'аше ит'ам и ѓо-збр'аа на-штој ч'ов'еко* (Жервени, 373); Солунско: *Като-ої'ишили ит'ам ѓо-закл'али на-в'олаш* (Киречкој, 294); *З'ел-ја и на-сесир'а-му и* (Градобор, 294); *Като ја-фаишите*

на-л'амјаша, (Градобор, 295). Лагадинско: *Тр'иши с'есири си'ојаш и се-ч'уд'аш, и'о да-ч'инаш, к'ак да-жо-ф'ашаш на-харм'ијашо* (Ајватово, 338); Но в'еч'ер л'егна да-сий и с'ан н'ј-ѓу-файш и заш'о заѓуби јч'ешаша; куѓа да-ус'амн'и да-а-н'ајди; л'у файш и да-ус'амнава, си'ана ф'ашаша јиши"елот му-кл'ава с"едлошто и зијг'ијашо жо-ѓахна на-шашашо, ... гледа ид'ин а-файш и на-јч'ешаша, а-уйр"егна ѕс-б'иолут за-да-ор"е н'ивааша-му. (Балевец, 344); Кукушко: *Гу-шаше м'омаша на-д'ешашо* (Кукуш, 282); Пойо џа џу-шаше на-јаѓашашо (Патарос, 285); Серско: *Са-бур'ил и жа-надв'ил на-д'ауло* (Календра, 337).

Според фреквенцијата, ваквите примери се значително по-карактеристични за јужните македонски говори за разлика од западните периферни говори. Во врска со употребата на предлогот *на* за посочување на акузативен однос, во литературата главно се упатува на романско влијание. Притоа се истакнува и податокот дека директниот објект со предлогот *на* се среќава кај определените ИС со персонален референт или воопшто (+ anim.), што може да се заклучи и од посочените примери. Интересно е да се забележи дека меѓу експерионираниот материјал забележавме и два примера кои отстапуваат од посочената регуларност, односно покажуваат проширување на употребата на предлогот *на* во функција на показател на акузативен однос. Едниот од примерите е од Костурско, а вториот од Серско, сп. *Пр'еку н'ошјаша греј ел'ено и-ка-е-л'ижи, л'ижи на-шошаша е-найр'авива 'оишче ш'оку џ'одебели. ... ш'ија д'енјаша е-с'ече на-шошаша, а ношјаша 'елено ...* (Костур, 369); *В'ади мол'иво и-с'еа на-шошаша, џол'ека, џол'ека, џо-ш'ив'орал* (Лаброска 2003: 76).

Што се однесува за говорите во Западна Македонија, има регуларност во поглед на удвојувањето на заменската реплика кога директниот објект се посочува дополнително со предлогот *на*, што на пр. за Костурско во другите случаи не е правило, сп. *'Аа, в'ели, јас за-ода с'ега за-изм'ама цайчен'ишчаша и за-из'еда* (Јановене, 379); *'Ала че да-ши-в'име н'ошаша* (Јановене, 379); *Јас си 'оре н'ивјаша са вол'ојше и-л'арошто* (Езерец 381); *Ларникуш 'ореши з'емаша* (Езерец, 381); *С'ега јас за-си-ш'ода д'ома и му-д'авам б'икиши с'ашушаша на-д'ешашо* (Нестрам, 384).

Ваква регуларност не е карактеристична за говорите на македонскиот југоисток. Тука забележавме неколку примери во кои отсуствува удвојувањето на директниот објект, во еден случај кога како објект се јавува именка и два примера кога објектот е заменка, сп. Солунско: *З'ел-ја и на-сесир'а-му и кайшо вид'ели ш'ам*

ед'ин кон'ак ћол'ем, кач'ил *на сесӣр'a-му* ќоре и з'ел 'он куч'инаш и ош'ишал да-ш'еша (Градобор, 294). Еницевардарско: *Нă-м'ен* дă з'ева, зă ԓела в'ојска дă-му-йр'авам Ӵиб'ијна, дă-ме-з'ева нă-м'ен (Крушаре, 301); *Ка ма ԓушиш Ташку, и 'азе ԓушиш на в'ас* (Кониково, 308).

Придружувањето на директниот објект со предлогот *на* во македонскиот јазик претставува калкирање на туг граматички модел т. е., оваа појава е навлезена под влијание на романскиот јазик (Конески 1982: 127) и се сретнува во поголемиот дел од говорите во Егејска Македонија, но одејќи понаисток употребата на предлогот *на* се зголемува и при директен и при индиректен објект така што тој, како што констатира Тополињска (1195: 94) „прераснува во генерализиран сигнал на објектна конструкција (>на граматичка зависност од глагол, граматичка импликација од страва на предикатскиот израз.)“.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

- Белиќ А., *Галички дијалекти*, Српски дијалектолошки зборник, к. VIII, Београд 1935.
- Видоески Б., *Кумановскиот говор*, ИМЈ, Скопје 1962.
- Видоески Б., *Дијалектиште на македонскиот јазик* т. 2, МАНУ, Скопје 1999.
- Видоески Б., *Текстови од дијалектиште на македонскиот јазик*, ИМЈ, Скопје 2000.
- Конески Б., *Граматика на македонскиот литејературен јазик*, Скопје 1982.
- Лаброска В., *Говорот во селото Кула – Серско*, ИМЈ, Скопје 2003.
- Тополињска З., *Македонскиот дијалекти во Егејска Македонија*, Синтакса I, МАНУ, Скопје 1995.
- Mazon A., *Documents, Contes et Chansons Slaves de l'Albanie du Sud*, Paris 1936.

УДК 81'322.2
81'373.7:004.738.1

Милен МАРЧЕВ

НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕРНЕТСКИОТ РАЗГОВОР

Интернетскиот писмен разговор претставува ако не дијалект, тогаш секако еден динамичен социолект, кој одразува различни карактеристики на говорниот јазик и донесува множество графички особини што го одделуваат од стандардниот писмен јазик.

Оваа статија е едно мало проучување-споредба меѓу збирка текстови собрани од интернетски форуми од една страна и интервјуа од списанија и весници во електронски формат од друга.

Целта (во долгорочна перспектива) е да се побара широк спектар на лексички, стилски, прагматички и граматички особености на интернетските дискусији. Еден погоден период кон таа цел е да бараме контрасти на овој пишувано-говорен регистар со други регистри, како на пример за нас добро познатите весникарски интервјуа, кои се исто форма на разговор и во голем дел од нив се употребува поформален јазик.

Овде ќе бидат разгледани две конкретни групи од фрази и нивните фреквенции во два корпуса – дискурсни фрази на почетокот на реченицата и фрази за исказување на мислењето. Исто така, ќе биде претставен еден специфичен метод за анализа на големи збирки од текстови во нивниот оригинален формат (така нарекуваните некодирани или неанотирани корпуси).

1. Корпусна анализа со помош на N-grams

Денес секојдневно се пишуваат огромен број електронски текстови во интернетските простори. Значаен дел од нив се новини, блогови, коментари итн. но голем е делот и на разговорите и дискусиите онлајн во форма на форумски мислења, електронски чат, комуникација преку виртуелни заедници и социјални мрежи. Во исто време, интернетскиот разговор како медиум се развива релативно брзо, од гледна точка на изградба и утврдување на графични, стилски и други конвенции, како и во однос на самиот интерфејс со помош на кој се води. Би можеле да кажеме дека е важно корпусната лингвистика да

држи чекор со овие динамични настани и да користи големиот обем на јазични податоци колку што може повеќе и со поголема честота. Се разбира, кога има можност би било најдобро да се работи со анотирани збирки од текстови и „колку што е побогата анотацијата (токенизацијата) на посебните зборови во текстот, толку поголем е и истражувачкиот квалитет на корпусот“ (Веновска-Ангевска 2004). Меѓутоа, корпусната анотација е сè уште работа којашто ангажира значителна работна рака и време, и дури кога се користат компјутерски програми за автоматизирано кодирање ќе има помалку или повеќе грешки кои треба рачно да се прегледаат и да се исправат.

Затоа во корпусната лингвистика има место за, и треба да се работи на изработување на аналитички методи за работа со збирки од текстови кои се (речиси) во нивниот оригинален вид, иако тие не би биле толку корисни колку некој квалитетно конструиран анотиран корпус. Еден метод од таков тип е фразеолошката анализа со помош на т.н. N-grams (Martchev 2007 и 2009). N-grams (енграми) се редови од n симболи или зборови кои што се дел од нашиот текст. На пример, ако имаме текстот „Жртвите на дрогата во Македонија се сè помногубројни и сè помлади.“, тогаш за n = 2 ќе ги имаме следниве можни фрази од два соседни елементи (зборови и интерпункциски знаци): „Жртвите на // на дрогата // дрогата во // во Македонија // Македонија се // се сè // сè помногубројни // помногубројни и // и сè // сè помлади // помлади.“ Кога ќе се пресмета фреквенцијата на такви енграми во корпусот (со претходно избрана погодна должина, $1 \leq N \geq 8$ во тоа проучување) ќе знаеме кои се сите зборови и непрекинати фрази што се наоѓаат внатре и исто така во колкава мера се застапени.

Сами по себе фреквенциите на фрази во одреден корпус можат да бидат информативни, но нивната вредност се зголемува повеќекратно кога ќе се направи споредба помеѓу два или повеќе корпуси, особено кога тие одразуваат различни жанрови или социолектки. Таков еден период ни дава можност за контекстуализирање, подобра оцена, и база за барање на социолингвистичките причини за најдените разлики во фразалните честоти. Во ова истражување беа изградени и споредени два мали корпуса – збирка од форумски дискусиии на интернет (понатаму MFOR) и збирка од весникарски интервјуа (понатаму MINT).

2. Корпуси и структура на фразеолошките податоци

Двата корпуса што влегуваат во ова истражување го имаат следниот состав и големина:

корпус	содржина	зборови
MINT	164 интервјуа	202,500
MFOR	56 форумски теми	1,001,510

Интервјуата MINT се во најголем дел од 2007-2009 година и се добиени од следните електронски изданија:

MINT	URL
BACKSTAGE	backstage.com.mk
EKRAN+	ekranplus.com.mk
UTRINSKI VESNIK	utrinski.com.mk
VECER	vecer.com.mk
VREME	vreme.com.mk
NOVA MAKEDONIJA	novamakedonija.com.mk
South-East European Times	setimes.com

Во MFOR се собрани популарни форумски теми (од гледна точка на најголем број мислења во соодветниот форум) од два сајта – KAJGANA и TARATUR.

MFOR	URL	Мислења
KAJGANA	http://forum.kajgana.com/	78,674
TARATUR	http://forum.taratur.com/	10,372

Мислењата се постирани во периодот 2005-2009г., а најголем дел од нив се од последните две години. Деталните содржини на MINT и MFOR можат да бидат најдени во Апендикс 2.

Од оригиналниот MFOR беше прифатен само текстот напишан со кирилица и така од почетната големина од околу 1,719,533 зборови останаа 1,001,510. Иако делот на латиница не беше вклучен, бројките сепак ни даваат претстава за приближниот сооднос на користење на тие две азбуки во денешниот македонски интернетски разговор: Кирилица / Латиница ≈ 1.4 или 7/5.

По обработката на текстовите со посебно составени компјутерски програми, N-gram податоците беа претставени на следниот начин:

p	χ^2	diff	N-gram	MFO R	MIN T	Reverse N-gram
0.00	986.47	-0.4		345.5	129.3	
1	7	6	ако	8	8	ако
0.05	6.129	-0.0		91.26	80.99	Ако
0.00	18	-1	ако ,	1.8		, ако
0.05	6	-1	Ако ,	0.6		, Ако

0.05	4	-1	ако бе	0.4	бе ако
0.05	4	-1	Ако бе	0.4	бе Ако
-	2	-1	Ако бе ,	0.2	, бе Ако
-	2	-1	Ако беа	0.2	беба Ако
0.01	10	-1	ако беше	1.0	беше ако
-	2	-1	Ако беше	0.2	беше Ако
-	2	-1	ако беше	0.2	така беше
-	3	-1	така		ако
-	3	-1	ако би	0.3	би ако
-	3	-1	ако бидам	0.3	бидам ако
-	3	-1	ако бидат	0.3	бидат ако

Колона 1:	Ниво на значајност според Пирсоновиот (Pearson) χ^2 -тест.
Колона 2:	Вредност на χ^2
Колона 3:	Коефициент за релативна разлика меѓу фреквенциите (frq) во двата корпуса: $diff = frq^{MINT} - frq^{MFOR} / frq^{MINT} + frq^{MFOR}$
Колона 4:	N-grams (од $1 \leq N \leq 8$ зборви и интерпункциски знаци) што се спрекават <u>повеќе од еднаш</u> во <u>најмалку</u> еден од корпусите.
Колона 5:	Фреквенција на соодветниот N-gram во MFOR (Macedonian Forums) корпусот – нормализирани по <u>100,000</u> зборови.
Колона 6:	Фреквенција на соодветниот N-gram во MINT (Macedonian Interviews) корпусот – нормализирани по <u>100,000</u> зборови.
Колона 7:	N-grams во обратен ред на зборовите.

Посебно внимание треба да се обрне на фактот дека со погоре споменатиот алгоритам за добивање на енграми, фразите се преклопуваат делумно и се case-sensitive (то ест, се разликуваат големи и мали букви). На пример, во претходната таблица имаме „ако беше“ со фреквенција 1.0 пати на 100,000 зборови во MFOR и „ако беше така“ со фреквенција 0.2, и тоа значи дека фразите „ако беше“ што не продолжуваат со зборот „така“ се наоѓаат во нашиот корпус со честота 0.8 / 100,000. Од друга страна, соодветните вредности за „Ако беше“ и „ако беше“ се независни една од друга (но и обете фрази се фреквентни подгрупи на „беше“).

3. Фразеолошка анализа

Користејќи ја погоре описаната аналитичка стратегија неминовно добиваме извонредно голем број фрази со нивните фреквенции (што е истовремено и недостаток и предност) – околу

¹ Тука станува збор за бројот на појавувања на фразите пред да се нормализираат; а не за фреквенции.

300,000 во ова истражување – иако се работи само со енграми што се појавуваат повеќе од еднаш во корпусот. Таков богат материјал потенцијално може да биде користен за многу цели, но оваа статија ќе се сосредоточи врз две конкретни групи изрази – дискурсни фрази на почетокот на реченицата и фрази за исказување на мислење.

3.1. Дискурсни фрази на почетокот на реченицата

На почетокот на речениците во интернетскиот, а и во обичниот разговор често се употребува голема разнообразност од извици, партикули, сврзници, како и таканаречените модални зборови – дискурсни обележувачи, модални коментари, текстуални сврзници итн. (види на пример Чашуле 1997 и Минова-Гуркова 2000). Тоа е една хетерогена група што можеме да ја наречеме, на пример, со терминот дискурсни фрази; општо меѓу нив е дека со тие зборови говорното лице го изразува својот логичен, реторички или емоционален однос спрема предметот на дискусија или говорната ситуација.

Во MINT е релативно лесно да бидат најдени претставниците на оваа група – треба само да се концентрираме на енграммите што почнуваат со голема буква и да ги издвоиме фразите што не интересираат. Ситуацијата во MFOR е далеку посложена поради широко распространетата практика да не се почнуваат нови реченици/мислења со голема буква. Затоа, мораме да работиме најмалку со следниве четири вида енграми за кои можеме да бидеме доволно сигурни дека доаѓаат на почетокот на речениците.

Вид на N-gram	Пример	MFOR	MINT
X	Не знам	0.3	
. x	. не знам	4.99	
{New_Line} x	{New-Line} не знам	0.2	
! x	! не знам	5.69	
? x	? не знам	18.07	8.89
*X (општо)	*Не знам	29.25	8.89

Типот „x“ не е лишен од проблеми поврзани со претходни кратенки итн. (види на пример Митревски 2006:252) и затоа треба да се внимава за такви компликации, но тие обично можат да се отстранат со вертикална споредба на фреквенциите. Тагот {New_Line} беше понапред ставен на почеток на секој нов ред во MFOR.

Во Аpendикс 1, «Дискурсни фрази на почетокот на реченицата», е претставен целиот список на дискурсни фрази *X што беа најдени на овој начин и кои се појавуваат најмалку еднаш на 100,000 зборови во барем еден од корпусите (со неколку исклучоци). Во повеќето случаи се набљудуваат значајни разлики меѓу MFOR и MINT, а тие зборуваат

за стилски и прагматички контрасти во соодветните јазични регистри. Исто така, внатре во таа група може да се откријат и неколку интересни спротивности од фрази:

diff	N-gram	MFOR	MINT		diff	N-gram	MFOR	MINT
0.04	Прво	10.99	11.85		0.61	Веројатно	1.9	7.9
0.23	Второ	2.8	4.44		-0.43	Најверојатно	3.7	1.48
0.48	Трето	0.7	1.98		0.68	За жал	2.8	14.81
-1	Како прво	2.4			0.17	За среќа	0.7	0.99
-1	Како второ	0.5			-0.72	Знам	30.86	4.94
0.53	Од една страна	0.6	1.98		-0.53	Не знам	29.25	8.89
0.89	Од друга страна	0.8	13.33		-0.26	Во врска со	1.7	0.99
0.21	Мора да се	1.6	2.47		1	Во однос на		5.43
0.05	Треба да се	2.7	2.96		0.42	Битно е	0.8	1.98
					0.62	Важно е	0.7	2.96

Комбинациите како овие се информативни и во хоризонтална, и во вертикална споредба (т.е. во рамките на еден корпус).

3.2. Фрази за исказување на мислење

Бидејќи една од главните цели на интервјуата и интернет - форумите е да се исказуваат мислења, со сигурност ќе најдеме релативно богат фразален материјал за тоа.

Во следната табела се собрани некои типични фрази за изразување на мислењето (во прво лице единина). Напоменувам дека енграмите што се база за овие фрази се преклопуваат делумно и оттука произлегува, дека фреквенцијата да кажеме на „мислам дека“ ја содржи во себе и фреквенцијата на „не мислам дека“. Затоа, подгрупите со негација (кога постојат) исто се вклучени за споредба во списокот подолу. Енграмите се подредени во надолешки ред на честота во MFOR:

diff	N-gram	MFO R	MIN T	diff	negative N-gram	MFO R	MIN T
0.49	Мислам дека	17.87	52.35				
-0.2							
2	мислам дека	75.29	48.39	0.51	Н/не мислам дека	0.8	2.47
0.04	Total	93.16	100.7				
0.52	Верувам дека	1.7	5.43				
-0.3				-0.5			
6	верувам дека	16.87	7.9	2	Н/не верувам дека	7.79	2.47
-0.1							
6.	Total	18.57	13.33				
0.49	Сигурен сум дека	0.5	1.48				
-0.1							
7	сигурен сум дека	1.4	0.99				
-1							
1	сигурна сум дека	0.6					
0.53	сум сигурен дека	1.2	3.95				
-1							
1	сум сигурна дека	0.8					
0.18	Total	4.5	6.49				
0.92	Сметам дека	0.7	16.3				
0.82	сметам дека	2.3	23.21				
0.86	Total	3	39.51				
-1	Ми се чини дека	0.2					
-1	ми се чини дека	1.8					
-1	ми се чинит дека	0.2					
1	Total	2.2	0				
0.76	Претпоставувам дека	0.4	2.96				
-0.1	претпоставувам						
-1	дека	1.2	0.99				
0.42	Total	1.6	3.95				
1	Би рекол дека		0.99				
0.62	би рекол дека	0.8	3.46	0.66	Н/не би рекол дека	0.3	1.48
-1	би рекла дека	0.6		-1	Н/не би рекла дека	0.2	
0.52	Total	1.4	4.45				
-1	ми се верува дека	1.2		-1	Н/не ми се верува дека	0.9	
-1	ми се веруе дека	0.2		-1	Н/не ми се веруе дека	0.2	
1	Total	1.4	0				

		MFO	MIN		MFO	MIN	
diff	N-gram	R	T	diff	negative N-gram	R	T
0.74	Убеден сум дека	0.3	1.98				
0.66	убеден сум дека	0.3	1.48				
0.49	сум убеден дека	0.5	1.48				
-1	сум убедена дека	0.3					
0.56	Total	1.4	4.94				
-1	Осеќам дека	0.4					
-1	осекам дека	0.8					
-1	Total	1.2	0				
-1	чувствувам дека	0.5	0				
-1	уверен сум дека	0.2					
-1	сум уверен дека	0.2					
-1	Total	0.4	0				
-1	имам чувство дека	0.3	0				

Видно е дека „сигурен сум дека“, „сметам дека“, „убеден сум дека“, „претпоставувам дека“ и „би рекол дека“ се многу поттипични за MINT, а „осекам дека“, „(не) ми се верува дека“, „(не) верувам дека“, и „ми се чини дека“ очигледно се употребуваат значително повеќе или исклучиво во MFOR. Исто така, добиваме приближна претстава за соодносот на користење на синонимните „сигурен сум дека“, „убеден сум дека“ и „уверен сум дека“. Во распределбата на најчесто користената фраза – „мислам дека“ – не е видна посебна разлика меѓу двета корпуса. Интересно е дека истата фраза се користи исклучително малку во негација („не мислам дека“). Обратно, фразите со глаголот „верува“ се употребуваат многу често во нивните негативни форми.

4. Заклучок

Во современата корпусна лингвистика е широко застапено мислењето дека збирки од неанотирани текстови не се особено користени и донекаде со право – семантичкото и граматичкото кодирање дозволува многу разнообразно и информативно користење на корпусот. Во оваа статија видовме примери за тоа како со употреба на погодни методи можеме да засегнеме некои јазични проблеми – главно од прагматичен и стилски карактер. Добрата страна на енграмниот алгоритам е дека е тој едноставен и универзален, то ест може да се употребува со какви било структурирани информациони податоци. По иронија, тој може да се користи дури и за самите кодови (тагови) од некој анотиран корпус за да бараме, на пример, типични граматички структури.

Бидејќи во ова истражување обемот на MINT е пет пати помал од обемот на MFOR, нужно е во понатамошни истедувања тој да се увеличи за да добиеме поточни фразални фреквенции. Од друга страна, изборот на форумски теми е исто многу решавачки за податоците што произлегуваат и треба да биде предмет на научна дискусија, затоа што сè уште нема утврдени стандардни методи во меѓународен или каков било план за изградба на корпуси од електронски форуми (види сепак Claridge 2006).

Во иднина, авторот има намера да направи споредба на погоре споменатите дискурсни фрази, како и на други јазични особености на интернетскиот разговор, меѓу македонски и бугарски податоци. Тука можеме да прибегнеме кон друга стратегија за нормализирање на фреквенциите. Иако двата јазика се со доволно слични лексика и граматика, сепак ќе имаме правописни и други разлики коишто директно влијаат врз општиот број на зборовите, а оттаму и на фреквенциите (како на пр. бугарското „например“ и македонското „на пример“). Поради тоа би било соодветно да користиме фреквенции спрема бројот на форумски постови наместо бројот на зборови. Всушност, кога работиме со такви единици можеме да споредуваме податоци од два или повеќе јазици дури и тие да не се толку слични (Martchev 2009), затоа што го земаме предвид заедничкиот фреквентен именител. Во таа смисла, интернетскиот писмен разговор е посебно погоден за меѓујазични споредби од прагматичен тип.

КОРИСТЕНА ЛИТЕРАТУРА:

Веновска-Антевска, Снежана (2005). Македонски јазичен корпус (идеја, можности, реализација). Во Предавања на 37 Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2005, 73-88.

Claridge, Claudia (2006). Constructing a corpus from the web: message boards. In Carolin Biewer, Nadja Nesselhauf, Marianne Hundt ed. *Corpus Linguistics and the Web*, 2006 Amsterdam: Rodopi, pp. 87-108.

Martchev, Milen. (2007). Investigating Linguistic Behaviour on the Web: Untagged corpora and Phrasal Pattern Analysis. In Comparative and Contrastive Studies in Slavic Languages and Literatures 2007, Japanese Association of Slavists, pp. 8-24.

Martchev, Milen (2009). Patterns of Online Behaviour in the United Kingdom and Japan: Insights based on asynchronous online conversation. In First Monday, Volume 14, number 10 (October). (<http://firstmonday.org/htbin/cgiwrap/bin/ojs/index.php/fm/article/view/2605/2304>).

Минова-Гуркова, Лилјана (2000). Синтакса на македонскиот стандарден јазик. Скопје: МАГОР.

Митревски, Џорџ Гоце (2006). Македонски електронски корпус: дизајн, имплементација, пристап. Во Предавања на 38 Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 2006, 249-257.

Чашуле, И. (1997). За „модалните зборови“ во македонскиот литературен јазик. Зборник во чест на Р. Угринова-Скаловска, Филолошки факултет, Скопје. 335-343.

Драги СТЕФАНИЈА

**РЕЧЕНИЧКАТА ИНТОНАЦИЈА
НА ТВ НОВИНАРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА**

1.

Првата средба на секој човек со јазикот е говорот на најблиските: мајка, татко, баба, дедо, сестра брат, роднини или пријатели. Нема необразован или високообразован човек, којшто уште од дете зборува совершено на својот роден дијалект, изговарајќи ги сите гласови, зборови или реченици на месниот (локалниот) говор. Него го научил од слушање, беа граматики, без часови по јазик, во секој момент дење или ноќе. Тоа е доказ дека јазик се учи преку слушање, а не само преку организирано учење. Затоа и многу необразовани и неписмени говорители зборуваат пологично, поправилно, поубаво и појасно дури и од некои универзитетски професори или академици. А тоа се забележува кај сите говорители во Македонија (и не само) уште пред да дојдат на училиште и да почнат да го освојуваат книжевниот (вештачкиот) литературен јазик. Тоа е карактеристично за сите говорители во светот. Локалниот говор (дијалект) се учи без напор до училиште. Но да се добие знаење за заедничко еднообразно комуницирање треба да се усвои унифицираниот литературен јазик. А тој се учи не само преку буквари, прирачници, учебници, граматики, книги, весници, списанија, речници, интернет, туку преку аудиовизуелни медиуми како што се радиото, театарот, филмот, телевизијата, коишто се секодневно присутни во животот. Радиото и телевизијата ги слушаме без посебни подготвотки. За читање книга или учење од граматика треба да се подгответиме во мир и спокојство. Да слушаме радио можеме и кога возиме ауто или одиме пеш (на работа или на училиште) како што слушаме необрврзно музика. Говорот и музиката на радиото е секогаш и насекаде. И кога седиме и гледаме телевизија ние сме бомбардирани од музиката на јазикот, најчесто во слика и збор и зборот ечи насекаде. Скоро без напор, ненаметливо го примаме реченото на радио или телевизија: усвојувајќи изговор на зборови, изрази или реченици, интонација. Без граматичка торту-

ра и просто несвесно. Таквиот говор на ТВ, радио или театар ја создава говорната култура на јазикот. Но, дали е така?

2.

Темата на нашиов собир: простата реченица во македонскиот јазик и дијалектите е релативно ограничена за специјалисти по синтакса и дијалектологија. Но многу важно е да напомнеме дека темата има важна, ако не и пресудна улога во фонетиката, фонологијата и стилистиката на реченицата, пред сè со интонацијата на одделен глас, збор, израз и реченица, макар и најпроста.

3.

Зборот интонација (од латинско потекло) се употребува во музиката, сликарството, социологијата и лингвистиката. Во лингвистиката означува „тон на говорот, неговите ритмичко мелодиски карактеристики, променливост на акцентот, бојата на тонот“.¹ Тоа означува логичен акцент, логична пауза, логична мелодија и темпо на изговор. Тука се менува релативно едноставното познавање на правилата на релативно едноставниот македонски акцент во одделни зборови и неговата динамичност и фонолошка определеност, туку треба да се познава логиката на синтаксата во реченицата. Тука не важат само обврзните правила за определеност на акцентот во надтристожните зборови: на третиот слог од крајот (антепенултимен) на зборот, туку уште поважна е интонацијата во реченицата.

1. *Логична интонација*

При оваа интонација важно е да се подвлече со гласот што сакаме специјално, како новина да го искажеме. Да покажеме со примери и со графостилистички ознаки да ја наведеме логиката на исказот:

Петар студира во Скопје. Тоа е нормална, ненагласна прста, малку раширена реченица. Но ако речеме:

Петар студира во Скопје, веќе логиката нè тера да помислим дека Петар, а не некој друг студира во Скопје. Еве една нова ситуација:

Таму го запозна Стојана. Значи, со логична интонација го покажуваме новото во реченицата, а тоа е познанството со Стојана.

¹ Толе Белчев, *Речник на ситејански зборови во македонскиот јазик*, Скопје 2002, 264.

2. Логична пауза

Со истата реченица ако запреме по првиот збор: *Пејар // студира во Ское*, тогаш знаеме дека тој дошол да студира, не да работи. И понатаму ако направиме пауза пред последните два збора:

Пејар студира // во Ское. Тоа значи дека тој е студент во Скопје, а не во Битола или во Штип. На тој начин логично посилно се запира онаму каде што сакаме нешто да истакнеме, да нагласиме.

3. Логична мелодија

Многу важен елемент во културата на говорот на еден јазик е логичната мелодија во исказната (декларативна), во прашалната и во заповедната реченица, интерпункциски означени: првата со точка, втората со прашалник, а третата со извичник. Да ја земеме истата реченица од погоре и вака означува спокојно соопштение со рамномерен исказ на секој збор до крајот:

Пејар студира во Ское.

Ако од истава реченица направиме прашална, добиваме нагорна мелодија:

Пејар студира во Ское?

Ако реченицата ја направиме за чудење, со извичник, мелодијата ќе биде надолна:

Пејар студира во Ское!

Но јазикот на некои спикери, специјално новинари посебно во реченичката интонација е на најниско говорно ниво. Од слушање може да се научи како не треба правилно да зборува. На мнозина од нив им е сеедно дали изговараат исказна, извична или прашална реченица, дали има точка, запирка, две точки, наводници, ним им е сеедно. Само да се прочита. Секое празно поле (растојанието) од збор до збор, може и треба да се има

како запирање, кусо, ама постоечко. Многу тв-новинари тоа не го гледаат! Ужасна јазична некултура.

4. *Темо на изговорот*

Некои новинари на македонските тв станици се натпреваруваат кој повеќе зборови ќе изговори, чунки сликата на еcranот помалку кажува од нивниот јазичен рафал од ќори фишети. Просто не земаат здив, божем ќе се задушат, како тоа да им е последно кажување. А основен принцип при говорот е темпото, ритамот на говорот – ни пребрз, ни пребавен. Пребрзиот е неразбирлив, пребавниот е здодевен. Говорот треба да има своя музика, свое темпо, свој ритам. ТВ новинарите насликаны или покрај сликата или самите во живо се своевидни артисти, глумци што го гледаат илјадници луѓе. Затоа е важно како ќе се рече, понекогаш поважно од она што се кажува.

4.

Ако порано, пред шеесетина години се боревме за усвојување на правописот, сега ќе мораме да ја водиме борбата за враќање на македонскиот изговор кај голем број новинари на македонските телевизиски станици.

Телевизијата, како и радиото или весниците налагаат посебен новинарски стил. Додека новинарскиот стил во весник бара речитост, јасност, правилност граматичка со многу зборови објаснувања, новинарскиот стил на телевизија - напротив е спротивен: бара малку зборови зашто динамичната слика кажува повеќе од зборот и само некакво дообјаснување на и онака јасно виденото. Зборот треба да биде придржно, сосема кусо објаснување на сликата. А многу македонски новинари се натпреваруваат како да ја поклопат сликата со рафал од зборови, скоро како да нема подвижна слика. Не се почитува реченичкиот говорен принцип: нема темпо на говорење, чиниш на новинарот му недостасува воздух и ќе се задуши, нема логична мелодија за исказна, прашална или заповедна реченица или логична пауза одвоена со запирка или со природниот тек на исказот. Тоа е, сметаме, негрижа за говорната страна на јазикот. Тоа е всушност голема јазична некултура. Ако јазикот живее преку зборот соединет во реченица, ваквиот изговор е минирање на јазикот од внатре преку неговото говорење, во нашиов случај преку новинар од македонските тв! И ако правоворот се учи преку изгорот на учителите, театарот, филмот, тв,

радиото, последните години тешко се прима говорна култура од говорните аналфабети на некои македонски телевизиски новинари. Затоа е поарно новинарскиот текст да го прочитаат спикери (а и кај некои од нив има ваква негрижа во изговорот), а не неуките, неупатените и самобендисани тв новинари без основно познавање на македонската говорна култура. Слободното новинарство не значи јазична анархија, туку обврска за правилно известување со правилен македонски изговор. Може како модел да им послужат сочуваните снимки на некогашните македонски врвни спикери: Антонов или Станковска.

А вината, можеби, е во училиштето, од задолжителното основно и средно, до највисокото. Во граматиките по македонски јазик од сите степени, има само дефиниции каков е крајот на разновидите реченици: исказен, прашален или заповеден. И на високите школи – ништо за изговорот на реченицата. Сметам дека е време да се воведат часови за изговор на зборови, реченици или текстови. Можеби реторика.

5.

При работата врз оваа статија некои работи се променија и јас затоа го променувам редоследот како на текстов, така и на тв станиците и новинарите што ги разгледувам. Материјалов, заради веродостојноста треба да биде придружен од ЦД. Ги разгледувам извештаите на новинарите од следниве ТВ станици: *МТВ 1, А 1, Канал 5, Сител, а алфа, Телма и ТВМ(ики)*. Тука се извештаите на *Сузана Фиданоска – Стефоска, Наталија Гркова Пејрушевска и Фиљана Кока од МТВ 1, Гоце Михајловски и Нина Кейеска од А1, Весна Велкова – Тодоровска, Ненад Мирчевски и Елена Иванова од Канал 5, Трајан Ристевски и Љубчо Стефановски од Сител, Билјана Трендафилова од а Алфа, Дарко Чокрески и Мариин Јаковлески од Телма и Билјана Николоска и Билјана Колоска од локалната охридска ТВМики*.

Нивната реченичка интонација не само што не е за слушање, туку е опасна провокација за македонската говорна култура. Тоа претставува минирање на македонската ортоепија и внатрешна разградба на македонскиот говорен идентитет. Но за тоа вината треба да се бара во тоа што ниту еден учебник по македонски јазик нема ништо за реченичната интонација. Колку што ми е познато, дури и на македонистичката катедра на Филолошкиот факултет во Скопје нема вежби за интонациите на разни типови реченици. Зачудува фактот што на новинарскиот факултет нема правоговорни вежби, а да не зборуваме за критериумите на кои се

примаат новинари за тв. Ваквите примери покажуваат дека поарно е спикерите да ги читаат новинарските текстови, отколку тоа да го говорат неуките тв новинари. Како никој да не го следел ка-дифениот глас на радиоспикерот Антонов или звонливиот глас на тв спикерката Бранка Станкоска. Ваква реченичка интонација на спомнативе тв новинари и уште на десетици други што ќе ги спомнеме подоцна претставува ерозија на македонскиот говорен книжевен збор.

СОДРЖИНА


ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК


<i>Даринка ГОРТАН-ПРЕМК</i> СИНОНИМИЈА И СИНОНИМИ У МАКЕДОНСКОМ ЈЕЗИКУ И СЛОВЕНСКИМ ЈЕЗИЦИМА УОПШТЕ	7
<i>Димитар ПАНДЕВ</i> СИНОНИМИЈАТА КАКО ПРИСТАП, КАКО ПРЕСТАП, КАКО ПРЕМИН	13
<i>Симона ГРУЕВСКА-МАЦОСКА</i> ЗА НЕКОИ ПРОБЛЕМИ НА ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА	19
<i>Олгица ДОДЕВСКА-МИХАЈЛОВСКА</i> СИНОНИМНИТЕ ОДНОСИ КАРАКТЕРИСТИКА НА РАЗВОЈОТ НА СТАНДАРДНОЈАЗИЧНАТА ЛЕКСИКА	27
<i>Томислав ТРЕНЕВСКИ</i> СИНОНИМИЈАТА И ИНТЕРФЕРЕНЦИЈАТА	35
<i>Јован АЈДУКОВИЋ</i> КОНТАКТОЛОШКИ СИНОНИМИ ПОД РУСКИМ УТИЦАЈЕМ У МАКЕДОНСКОМ КОНТАКТОЛОШКОМ РЕЧНИКУ	43
<i>Симон САЗДОВ</i> ЛЕКСИЧКИ СИНОНИМИ КАКО РЕЗУЛТАТ НА МЕТАФОРА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	57
<i>Елени БУЖАРОВСКА</i> СЕМАНТИЧКАТА ДЕРИВАЦИЈА НА ГЛАГОЛОТ САКА	65

<i>Јан СОКОЛОВСКИ</i>	
ОД ПРОБЛЕМАТИКАТА НА ЗБОРООБРАЗУВАЧКАТА СИНОНИМИЈА ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК (ВО СПОРЕДБА СО ПОЛСКИОТ)	81
<i>Славица ВЕЛЕВА</i>	
ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ИЗРАЗЕНА ПРЕКУ ЗБОРООБРАЗУВАЧКИТЕ МОДЕЛИ ВО МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	87
<i>Лилјана ГУШЕВСКА</i>	
СИНОНИМИЈАТА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЛЕКАРСТВЕНИЦИ ОД XIX ВЕК	103
<i>Лилјана МАКАРИЈОСКА</i>	
ЛЕКСИЧКАТА СИНОНИМИЈА ВО СРЕДНОВЕКОВНИТЕ ТЕКСТОВИ	113
<i>Камица ТРАЈКОВА, Наталија АНДРИЈЕВСКА</i>	
ОД ПРЕФИКСНАТА ГЛАГОЛСКА СИНОНИМИЈА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ЦРКОВНОСЛОВЕНСКИ РАКОПИСИ	121
<i>Валентина НЕСТОР</i>	
СИНОНИМНИ ЛЕКСИЧКИ ФОРМИ ОД МАЛА ПРЕСПА И НИВНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ ВО МАКЕДОНСКИОТ СТАНДАРДЕН ЈАЗИК	127
<i>Светлана ДАВКОВА-ЃОРГИЕВА</i>	
СИНОНИМНИТЕ ВРСКИ ВО ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКАТА ГРУПА САДОВИ И ПОКУЌНИНСКИ ПРЕДМЕТИ ВО МАКЕДОНСКИТЕ ДИЈАЛЕКТИ	135
<i>Еленка СТОЕВСКА-ДЕНЧОВА</i>	
СИНОНИМИЈАТА ВО ЛЕКСИЧКО-СЕМАНТИЧКОТО ПОЛЕ РОДНИНСКИ ОДНОСИ (на дијалектен план)	145
<i>Марија ЂИНЂИЋ</i>	
О ЛЕКСИЧКОМ УТИЦАЈУ МАКЕДОНСКОГ И ДРУГИХ СЛОВЕНСКИХ ЈЕЗИКА НА САВРЕМЕНИ ТУРСКИ ЈЕЗИК	155

СТРУКТУРА НА ПРОСТАТА РЕЧЕНИЦА ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК

<i>Andrej СОБОЛЕВ</i> ПРОСТАТА РЕЧЕНИЦА ВО МАКЕДОНСКИТЕ ГОВОРИ ВО ОПШТОБАЛКАНСКИ КОНТЕКСТ	165
<i>Steven FRANKS</i> THE EVOLVING STATUS OF PRONOMINAL CLITICS IN MACEDONIAN	183
<i>Марјан МАРКОВИЌ</i> ВИДСКА И ВРЕМЕНСКА АКОМОДАЦИЈА НА ГЛАГОЛИТЕ НА -ИРА ВО СОВРЕМЕНИОТ МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК	205
<i>Наталија ПРАСОЛОВА</i> МОДЕЛИТЕ НА ЕГЗИСТЕНЦИЈАЛНИТЕ РЕЧЕНИЦИ ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	215
<i>Убаква ГАЈДОВА, Веселинка ЛАБРОСКА</i> ИСКАЖУВАЊЕ НА АКУЗАТИВОТ ВО ДИЈАЛЕКТИТЕ НА МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК	221
<i>Милен МАРЧЕВ</i> НЕКОИ ФРАЗЕОЛОШКИ ОСОБЕНОСТИ НА ИНТЕРНЕТСКИОТ РАЗГОВОР	233
<i>Драги СТЕФАНИЈА</i> РЕЧЕНИЧКАТА ИНТОНАЦИЈА НА ТВ НОВИНАРИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА	243





УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“

А: Бул.: Крсте Мисирков б.б.
1000 Скопје, Република Македонија

Т: +389 2 2393 293, 3293 200
Ф: +389 2 2329 202
www.ukim.edu.mk

ISBN 978-9989-43-274-3



9 789989 432743